

Службен весник

на Република Македонија

Број 154

4 септември 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4419. Закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта.....	3	4426. Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност	15
4420. Закон за дополнување на Законот за личното име.....	4	4427. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки.....	23
4421. Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија	5	4428. Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка....	26
4422. Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на насилиството и недостојното однесување на спортските натпревари	6	4429. Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси.....	28
4423. Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон	7	4430. Закон за изменување на Законот за акцизите.....	29
4424. Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот ...	9	4431. Закон за изменување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	30
4425. Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри	13		

	Стр.		Стр.
4432. Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост ...	31	4445. Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура.....	61
4433. Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА).....	31	4446. Закон за изменување и дополнување на Законот за културата.....	72
4434. Закон за изменување и дополнување на Законот за сметководството за непрофитните организации.....	32	4447. Закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права	74
4435. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи	34	4448. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство.....	78
4436. Закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија.....	35	4449. Закон за изменување и дополнување на Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење	85
4437. Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва.....	35	4450. Закон за изменување и дополнување на Законот за аудиовизуелните добра	104
4438. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари	38	4451. Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување	110
4439. Закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција	41	4452. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита	111
4440. Закон за изменување и дополнување на Законот за возила.....	43	4453. Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства	115
4441. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој	52	4454. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување	121
4442. Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство	56	4455. Закон за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност	122
4443. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште.....	57	4456. Закон за изменување и дополнување на Законот за административни службеници	124
4444. Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата	59	4457. Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование	127
		4458. Закон за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност.....	127

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

4419.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3954/1 Претседател
27 август 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Член 1

Во Законот за личната карта ("Службен весник на Република Македонија" број 08/95, 38/2002, 16/2004, 12/2005, 19/2007, 10/10, 51/11, 13/12 и 166/12), во членот 15 став 2 по зборовите: „висина од“ се додаваат зборовите: „15 до“.

Ставот 4 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице-контролор, односно обработувач за сторен прекршок од ставот 3 на овој член.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на службеното лице во државен орган-контролор, односно обработувач за сторен прекршок од ставот 3 на овој член.“

Ставот 5 станува став 6.

Член 2

Во членот 15-а став 1 по зборовите: „членот 15“ се додаваат зборовите: „ставови 1 и 2“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член, кога сториелот на прекршокот е странец, прекршочната постапка ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“

Ставот 2 станува став 3.

По ставот 3 кој станува став 4 се додаваат три нови става 5, 6 и 7, кои гласат:

„Доставувањето на писмената изготвени од комисијата од ставот 1 на овој член, се врши согласно со одредбите од Законот за прекршоците и Законот за општата управна постапка.“

Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се достави известување, покана или одлука е непознато за органот чие писмено се доставува, комисијата од ставот 1 на овој член, ќе го објави писменото на веб страницата на Министерството за внатрешни работи и со истекот на осум дена од денот на објавување на веб страницата ќе се смета дека странката е уредно известена за писменото.

Против одлуката на комисијата од ставот 1 на овој член, може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 3

Во членот 15-б став 1 зборовите: „3, 4 и 5“ се заменуваат со зборовите: „3, 4, 5 и 6“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Против одлуката на органот од ставот 1 на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 4

По членот 15-б се додава нов член 15-в, кој гласи:

„Член 15-в

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LETËRNJOFTIM

Neni 1

Në Ligjin për letërnjoftim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 08/95, 38/2002, 16/2004, 12/2005, 19/2007, 10/10, 51/11, 13/12 dhe 166/12) në nenin 15 në paragrafin 2 pas fjalëve: "Iartësi prej" shtohen fjalët: "15 deri më".

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës në personin juridik-kontrollor, përkatësisht përpunuesit për kundërvajtjen e kryer nga paragrafi 3 i këtij neni."

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

"Gjobë në shumë prej 200 deri më 300 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit zyrtar në organin shtetëror-kontrollor, përkatësisht përpunuesit të kundërvajtjes së kryer nga paragrafi 3 i këtij neni."

Paragrafi 5 bëhet paragraf 6.

Neni 2

Në nenin 15-a në paragrafin 1 pas fjalëve: "neni 15" shtohen fjalët: "paragrafët 1 dhe 2".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, kur kryerësi i kundërvajtjes është i huaj, procedurën e kundërvajtjes e mban dhe sanksione të kundërvajtjes shqipton gjykata kompetente."

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.

Pas paragrafit 3 i cili bëhet paragraf 4 shtohen tre paragrafë të rinj 5, 6 dhe 7 si vijojnë:

"Dorëzimi i dokumenteve të hartuara nga komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni, bëhet në pajtim me dispozitat nga Ligji për kundërvajtje dhe Ligji për procedurë të përgjithshme administrative.

Nëse vendbanimi i personit të cilit duhet t'i dorëzohet njoftimi, ftesa apo vendimi është i panjohur për organin dokumenti i të cilit dorëzohet, komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni, do ta publikojë njoftimin në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe me kalimin e tetë ditëve nga dita e publikimit në faqen e internetit do të konsiderohet se pala është njoftuar me rregull për dokumentin.

Kundër aktvendimit të Komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të parashtrohet ankesë në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës së Kundërvajtjes."

Neni 3

Në nenin 15-b në paragrafin 1 fjalët: "3, 4 dhe 5" zëvendësohen me fjalët: "3, 4, 5 dhe 6".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Kundër aktvendimit të organit nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të parashtrohet ankesë në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës së Kundërvajtjes."

Neni 4

Pas nenit 15-b shtohet nen i ri 15-v, si vijon:

"Neni 15-v

Matja e lartësisë së gjombës për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje,"

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4420.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЛИЧНОТО ИМЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за личното име,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3956/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ

Член 1

Во Законот за личното име („Службен весник на Република Македонија“ број 08/95, 66/2007, 103/2008 и 51/11), во членот 8-а по ставот 3 се додаваат три нови ставови 4, 5 и 6 кои, гласат:

„Доставувањето на писмената изготвени од комисијата од ставот 1 на овој член се врши согласно со одредбите од Законот за прекршоците и Законот за општа управна постапка.

Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се достави известување, покана или одлука е непознато за органот чие писмено се доставува, комисијата од ставот 1 на овој член ќе го објави писменото на веб страницата на Министерството за внатрешни работи и со истекот на осум дена од денот на објавувањето на веб страницата, ќе се смета дека странката е уредно известена за писменото.

Против одлуката на комисијата од ставот 1 на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR EMRIN
PERSONAL

Neni 1

Në Ligjin për emrin personal („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 08/95, 66/07, 103/08 dhe 51/11), në nenin 8-a pas paragrafit 3, shtohen tre paragrafë të rinj 4, 5 dhe 6 si vijon:

“Parashtrimi i shkresave të përpiluara nga komisioni në paragrafin 1 të këtij neni bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit për kundërvajtjet dhe Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative.

Nëse vendbanimi i personit të cilit duhet t'i dërgohet njoftim, ftesë ose vendim është i panjohur për organin shkresa e të cilit dërgohet, komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni do të publikojë shkresën në ueb faqen e Ministrisë së punëve të brendshme dhe pas tetë ditëve nga dita e publikimit në ueb faqen, do të konsiderohet se pala është informuar në mënyrë të rregullt për shkresën.

Kundër vendimit të komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të parashtrohet ankesë në Komisionin Shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në fushën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurën për kundërvajtje.”

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4421.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3957/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 67/92, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/11 и 135/11), во членот 43-а став 2 зборовите: „100 до 500“ се заменуваат со зборовите „200 до 300“.

Член 2

Во членот 43-б став 1 зборовите: „1.000 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „100 до 500 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30 % од одмерената глоба за правното лице“.

Член 3

Во членот 45 во воведната реченица по зборот „износ“ се додаваат зборовите: „од 50“.

Член 4

Во членот 45-а по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член, кога сториелот на прекршокот е странец, прекршочната постапка ја води надлежниот суд.“

Ставот 2 станува став 3.

По ставот 3 кој станува став 4 се додаваат три нови става 5, 6 и 7, кои гласат:

„Доставувањето на писмената изготвени од комисијата од ставот 1 на овој член, се врши согласно со одредбите од Законот за прекршоците и Законот за општата управна постапка.

Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се достави известување, покана или одлука е непознато за органот чие писмено се доставува, комисијата од ставот 1 на овој член, ќе го објави писмено на веб страницата на Министерството за внатрешни работи и со истекот на осум дена од денот на објавување на веб страницата ќе се смета дека странката е уредно известена за писменото.

Против одлуката на комисијата од ставот 1 на овој член, може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 5

По членот 45-а се додава нов член 45-б, кој гласи:

„Член 45-б

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR DOKUMENTET E UDHËTIMIT TË SHETASVE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për dokumentet e udhëtimit të shtetasve të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 67/92, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/11 dhe 135/11) në nenin 43-a në paragrafin 2 fjalët: “100 deri 500” zëvendësohen me fjalët: “200 deri 300”.

Neni 2

Në nenin 43-b në paragrafin 1 fjalët: “1.000 deri” shlyhen.

Në paragrafin 2 fjalët: “100 deri 500 euro në kundërvlerë me denarë” zëvendësohen me fjalët: „30 % nga gjoba e matur për personin juridik”.

Neni 3

Në nenin 45 në fjalinë hyrëse pas fjalës “shumë” shtohen fjalët: “prej 50”.

Neni 4

Në nenin 45-a pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2 si vijon:

“Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, kur kryerësi i kundërvajtjes është i huaj, procedurën kundërvajtëse e mban gjykata kompetente.”

Paragrafi 2 bëhet paragrafi 3.

Pas paragrafit 3, i cili bëhet paragrafi 4, shtohet tre paragrafë të ri 5, 6 dhe 7, si vijojnë:

“Dorëzimi i dokumenteve të përpiluara nga komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni, bëhet në pajtim me dispozitat nga Ligji për kundërvajtjet dhe Ligji për procedurën e përgjithshme administrative.

Nëse vendbanimi i personit të cilit duhet t'i dorëzohet njoftim, ftesë apo vendim është i panjohur për organin i cili me dorëzohet me shkrim, komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni, do ta publikojë shkrimin në ueb faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe me kalimin e tetë ditëve nga dita e publikimit në ueb faqen do të konsiderohet se pala është njoftuar në mënyrë të rregullt për dokumentin.

Kundër vendimit të komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetërorë për Vendimmarrje në Shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse.”

Neni 5

Pas nenit 45-a shtohet neni i ri 45-b, si vijon:

“Neni 45-b

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4422.

Brz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО И НЕДОСТОЈНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3958/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВОТО И НЕДОСТОЈНОТО ОДНЕСУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ

Член 1

Во Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари („Службен весник на Република Македонија“ број 89/2004, 142/2008, 135/11 и 27/14), во членовите 13-а, 13-б, 13-в и 13-г зборовите: „сите или на одредени“ се бришат.

Член 2

Во членот 14 став 1 зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „600 до 2.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30 % од одмерената глоба за правното лице“.

Член 3

Во членот 14-а зборовите: „600 до“ се бришат.

Член 4

Во членот 14-б став 1 зборовите: „1.100 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „1.100 до“ се бришат.

Во ставот 3 зборовите: „600 до 1.200 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30 % од одмерената глоба за правното лице“.

Член 5

Во членот 15 став 1 зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „600 до 1.200 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „30 % од одмерената глоба за правното лице.”

Член 6

Членот 15-а се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членовите 13, 14, 14-а, 14-б и 15 од овој закон, униформираниот полициски службеник на Министерството за внатрешни работи е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.

Униформираните полициските службеници се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот 1 на овој член и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот за внатрешни работи.“

Член 7

Во членот 15-б по зборот „води“ се додаваат зборовите: „и прекршочна санкција изрекува“.

Член 8

По членот 15-б се додава нов член 15-в, кој гласи:

„Член 15-в

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 9

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PARANDALIM TË DHUNËS DHE SJELLJES
SË PAHIJSHME NË NDESHJET SPORTIVE**

Neni 1

Нë Ligjin për parandalim të dhunës dhe sjelljes së pahijshme në ndeshjet sportive ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 89/2004, 142/2008, 135/11 dhe 27/14), në nenet 13-a, 13-b, 13-v dhe 13-g fjalët: "të gjithë apo të caktuar" shlyhen.

Neni 2

Нë nenin 14 në paragrafin 1 fjalët: "1.500 deri" shlyhen.

Нë paragrafin 2 fjalët: „600 deri 2.000 euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "30% nga gjoba e matur për personin juridik".

Neni 3

Нë nenin 14-a fjalët: "600 deri" shlyhen.

Neni 4

Нë nenin 14-b paragrafin 1 fjalët: "1.100 deri" shlyhen.

Нë paragrafin 2 fjalët: "1.100 deri" shlyhen.

Нë paragrafin 3 fjalët: „600 deri 1.200 euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "30% nga gjoba e matur për personin juridik".

Neni 5

Нë nenin 15 paragrafin 1 fjalët: "1.500 deri" shlyhen.

Нë paragrafin 2 fjalët: "600 deri 1.200 euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët: "30% nga gjoba e matur për personin juridik".

Neni 6

Нeni 15-a ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 13, 14, 14-a, 14-b dhe 15 nga ky ligj, nëpunësi i uniformuar policor i Ministrisë së Punëve të Brendshme është i detyruar kryerësit të kundërvajtjes t'i jep urdhërpagesë kundërvajtëse në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.

Нëpunësit e uniformuar policorë janë të detyruar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të lëshuara nga paragrafi 1 i këtij neni dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

Нë evidencën nga paragrafi 2 i këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet dhe rezultati i procedurës.

Тë dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencën."

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse e përcakton ministri i Punëve të Brendshme."

Neni 7

Нë nenin 15-b pas fjalës "mban" shtohen fjalët: "edhe sanksion kundërvajtës shqipton"

Neni 8

Pas nenit 15-b shtohet neni i ri 15-v, si vijon:

"Neni 15-v

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet."

Neni 9

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4423.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3959/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН**

Член 1

Во Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2005, 4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15 и 129/15), во членот 6-а став (7) алинејата 2 се брише.

Член 2

Во членот 7 ставот (3) се менува и гласи:
„Против решение, кое во управна постапка го донесува царинскиот орган, може да се поведе управен спор пред надлежниот суд.“

Во ставот (4) зборот „Жалбата“ се заменува со зборот „Тужбата“.

Член 3

Членот 7-д се брише.

Член 4

Во членот 63 став (1) зборовите: „вклучувајќи и продажба,“ се бришат.

Член 5

Во членот 67 зборовите: „вклучувајќи и продажба,“ се бришат.

Член 6

Во членот 85 зборовите: „и продажба,“ се бришат.

Член 7

Членот 87 се менува и гласи:
„Стоката која е привремено одземена, одземена или која е отстапена во корист на државата според одредбите од овој закон се предава на Агенцијата за управување со одземен имот“.

Член 8

Во членот 101 бројот „6“ се заменува со бројот „11“.

Член 9

Во членот 108 точка в) по зборот „железница“ се додаваат зборовите: „во случаите од член 88 став (4) од овој закон“.

Член 10

Во членот 184 точката з) се заменува со точката е).

Член 11

Во членот 235 став (4) се менува и гласи:
„Известување на должникот за долгот нема да се спроведува по истекот на рокот од три години од денот на настанувањето на долгот. Овој рок се прекинува од моментот на поведување на управен спор пред надлежен суд се до моментот на траење на управната постапка спроведена во согласност со членот 7 став (3) од овој закон.“

Член 12

Започнатите постапки по жалба согласно со Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2005, 4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13 и 15/15), до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Предметите во второстепена управна постапка по кои одлучувал министерот за финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била започната постапката.

Член 13

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Царинскиот закон.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT DOGANOR

Neni 1

Në Ligjin doganor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 39/2005, 4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13 dhe 15/15) në nenin 6-a në paragrafin (7) alineja 2 shlyhet.

Neni 2

Në nenin 7 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Kundër aktvendimit, që në procedurë administrative e miraton organi doganor, mund të ngritet kontest administrativ pranë gjykatës kompetente."

Në paragrafin (4) fjala "Ankesa" zëvendësohet me fjalën "Padia".

Neni 3

Neni 7-d shlyhet.

Neni 4

Në nenin 63 në paragrafin (1) fjalët "duke përfshirë edhe shitje", shlyhen.

Neni 5

Në nenin 67 fjalët "duke përfshirë edhe shitje", shlyhen.

Neni 6

Në nenin 85 fjalët "dhe shitje", shlyhen.

Neni 7

Neni 87 ndryshohet si vijon:
"Malli që përkohësisht është i konfiskuar, i konfiskuar ose që është dhënë në interes të shtetit sipas dispozitave të këtij ligji i jepet Agjencisë për menaxhim me pronë të konfiskuar".

Neni 8

Në nenin 101 numri "6" zëvendësohet me numrin "11".

Neni 9

Në nenin 108 në pikën v) pas fjalës "hekurudhë" shtohen fjalët "në rastet e nenit 88 paragrafi (4) i këtij ligji".

Neni 10

Në nenin 184 pika z) zëvendësohet me pikën e).

Neni 11

Në nenin 235 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Njoftim i debitorit për borxhin nuk do të bëhet pas skadimit të afatit prej tre viteve nga dita e fillimit të borxhit. Ky afat ndërpritet nga momenti i nisjes së kontestit administrativ pranë gjykatës kompetente deri në momentin e kohëzgjatjes së procedurës administrative të zbatuar në pajtim me nenin 7 paragrafi (3) i këtij ligji."

Neni 12

Procedurat e filluara për ankesë në pajtim me Ligjin Doganor ("Gazet zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 39/2005, 4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13 dhe 15/15), deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të mbarohen në pajtim me ligjin sipas të cilit janë nisur.

Lëndët në procedurën administrative të shkallës së dytë për të cilat ka vendosur ministri i financave ose person i autorizuar nga ai, kurse për të cilat është nisur kontest administrativ deri në e ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundohen në pajtim me ligjin sipas të cilit është filluar procedura.

Neni 13

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit doganor.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4424.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3960/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

Член 1

Во Законот за даноците на имот ("Службен весник на Република Македонија" број 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12 и 188/13), во членот 5 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во случаи на утврдување на данок на промет на недвижности за целите на постапката од членовите 38-а, 38-б, 38-в, 38-г и 38-д од овој закон, а на барање на обврзникот утврдувањето на пазарната вредност го врши исклучиво овластен проценувач."

Ставот (3) станува став (4).

По ставот (4) кој станува став (5) се додава нов став (6), кој гласи:

"(6) Ревизија на утврдувањето на пазарната вредност од ставот (3) на овој член по барање врши Комисијата за ревизија на процена при Комората за проценувачи."

Член 2

Во членот 8 точка 5 се менува и гласи:

"5) поединечни градби кои со акт за заштита се прогласени за културно наследство."

Член 3

Во ТРЕТ ДЕЛ по глава 1. по членот 38 се додава нова глава 1-а. и пет нови члена 38-а, 38-б, 38-в, 38-г и 38-д, кои гласат:

"1-а. Утврдување и наплата на данок на промет на недвижности врз основа на склучен договор за купопродажба на недвижен имот во посебна постапка

Член 38-а

Договорните страни кои склучиле договор за купопродажба на недвижен имот можат да изберат посебна постапка за утврдување на данок на промет за недвижности, која ја организира надлежниот нотар, според подрачјето на кое се наоѓа недвижниот имот.

Член 38-б

(1) За спроведување на постапката од членот 38-а од овој закон, обврзникот на нотарот му доставува извештај за процена на пазарната вредност на недвижноста и пресметка на аконтативен данок на промет изготвени од страна на овластен проценувач, како и пополнета аконтативна даночна пријава.

(2) Нотарот по електронски пат обезбедува имотен лист со податоци за недвижноста во кој се вклучени и податоците за хипотеки и други товари, извод од тековната состојба доколку даночен обврзник е правно лице и го организира склучувањето на договорот на купопродажба.

(3) Формата и содржината на извештајот, пресметката и пријавата од ставот (1) на овој член, ги пропишува министерот за финансии.

Член 38-в

(1) Врз основа на аконтативната даночна пријава, изготвената проценка и аконтативната пресметка на данокот на промет, даночниот обврзник врши уплата на данокот на промет за недвижноста на посебна депозитна сметка на нотар, за уплата на аконтативен данок на промет.

(2) По уплатата, нотарот врши пренесување на уплатениот износ на данок на промет на недвижности на соодветните уплатни сметки на надлежната единица на локалната самоуправа.

Член 38-г

(1) Нотарот го солемнизира договорот за купопродажба или го составува во форма на нотарски акт и на истиот става клаузула дека е платен аконтативен данокот на промет на недвижноста.

(2) Целокупната документација од постапката, нотарот ја доставува до Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија по електронски пат, која по спроведување на правото на сопственост на недвижноста во јавните книги во рок од еден работен ден целокупната документација ја доставува до надлежната единица на локалната самоуправа по електронски пат.

(3) Постапката за обезбедување на документите од членот 38-б став (2) од овој закон, пренесувањето на уплата на износот од членот 38-в став (2) од овој закон, солемнизација на договорот за купопродажба или нотарскиот акт од членот 38-г став (1) од овој закон, како и доставата на документите до Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, надлежниот нотар ги врши во рок не подолг од два работни дена.

(4) Во случај од ставот (3) на овој член, нотарот постапува во предвидениот рок од ставот (2) на овој член, само доколку обврзникот ја платил наградата на нотарот и сите трошоци во постапката пред нотар.

Член 38-д

(1) Врз основа на доставената документација од членот 38-г став (3) од овој закон, надлежната единица на локалната самоуправа врши проверка за пресметаниот износ на платениот аконтативен данок на промет на недвижноста и донесува даночно решение.

(2) Доколку општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, утврди дека пазарната вредност на недвижноста и аконтативниот износ на данокот на промет не се правилно пресметани од страна на овластениот проценувач, поднесува барање за ревизија на процената до Комисијата за ревизија на проценка при Комората за проценувачи.

(3) Пресметаниот данок на промет на недвижности утврден во даночното решение донесено од страна на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, даночниот обврзник ќе го плати според одредбите од овој закон.

(4) Против даночното решение од ставот (1) на овој член, може да се поведе управен спор пред надлежниот суд.

Член 4

Во членот 40 став (1) по зборот „рати“ се става точка, а зборовите: „до донесување на решението по жалба.“ се бришат.

Член 5

Во членот 45 став (3) се менува и гласи:

„Против решението од ставот (2) на овој член со кое е одбиено барањето за одложување на плаќањето на даночниот долг, како и против решението донесено по барањето од членот 40 став (1) од овој закон, може да се поведе управен спор пред надлежниот суд.“

Член 6

Во ТРЕТ ДЕЛ-УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ, насловот на Глава 5. се менува и гласи: „Тужба“.

Член 7

Членот 52 се менува и гласи:

„(1) Против решението на градоначалникот на општината, на градоначалникот на општините во градот Скопје и на градоначалникот на градот Скопје може да се поведе управен спор пред надлежниот суд.

(2) Тужбата не ја одлага наплатата на утврдениот данок.

(3) Управен спор може да се поведе и кога градоначалникот на општината, градоначалникот на општините во градот Скопје и градоначалникот на градот Скопје, по барање на даночниот обврзник не донеле решение во рокот утврден со закон.“

Член 8

Членот 52-а се брише.

Член 9

Членот 60 се менува и гласи:

„(1) Против решението за присилна наплата, даночниот обврзник може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(2) Во тужбата не можат да се изнесуваат околности кои се однесуваат на утврдувањето на даночниот долг.

(3) Тужбата не го одлага извршувањето на присилната наплата.“

Член 10

Во членот 73 став (2) се менува и гласи:

„Против решението од ставот (1) на овој член даночниот обврзник и неговиот должник можат да поведат управен спор пред надлежниот суд.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„Тужбата против решението од ставот (1) на овој член не ја одлага наплатата по решението.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„Во тужбата не можат да се изнесуваат околности кои се однесуваат на утврдувањето на даночниот долг.“

Ставот (5) се брише.

Ставот (6) станува став (5).

Член 11

Во членот 87 став (6) се менува и гласи:

„Против решението од ставот (5) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежниот суд.“

Ставот (7) се менува и гласи:

„Тужбата не го одлага извршувањето на решението.“

Член 12

Започнатите постапки по жалба согласно со Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12 и 188/13) до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Предметите во второстепена управна постапка по кои одлучувал министерот за финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била започната постапката.

Член 13

Подзаконските акти од членот 38-б утврдени со членот 3 од овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14

Одредбите од членот 1 со кој се менува членот 5 од овој закон и одредбите на членот 3 со кој се врши дополнување на членовите 38-а, 38-б, 38-в, 38-г и 38-д од овој закон, ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2016 година.

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TATIME MBI PRONË

Neni 1

Në Ligjin për tatime mbi pronë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12 dhe 188/13) në nenin 5 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

"(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, në rastet e përcaktimit të tatimit mbi qarkullim të patundshmërive për qëllimet e procedurës nga nenet 38-a, 38-b, 38-v, 38-g dhe 38-d të këtij ligji, kurse me kërkesë të detyrësit përcaktimin e vlerës së tregut e kryen vlerësuesi i autorizuar."

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Pas paragrafit (4) i cili bëhet paragraf (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:

"(6) Revizionin e përcaktimit të vlerës së tregut nga paragrafi (3) i këtij neni me kërkesë e kryhen Komisioni për Revizion të Vlerësimit i Odës për Vlerësues."

Neni 2

Në nenin 8 pika 5 ndryshohet si vijon:

"5) ndërtime individuale që me akt për mbrojtje janë shpallur për trashëgimi kulturore."

Neni 3

Në PJESËN E TRETË pas kapitullit 1, pas nenet 38 shtohet kapitulli i ri 1-a, dhe pesë nene të reja 38-a, 38-b, 38-v, 38-g dhe 38-d, si vijojnë:

"1-a Përcaktimi dhe arkëtimi i tatimit mbi qarkullim të patundshmërive, në bazë të marrëveshjes së lidhur për shitblerje të pronës së patundshme në procedurë të veçantë

Neni 38-a

Palët kontraktuese që kanë lidhur marrëveshje për shitblerje të pronës së patundshme mund të zgjedhin procedurë të veçantë për përcaktimin e tatimit mbi qarkullim për patundshmëritë, që e organizon noteri kompetent, sipas zonës në të cilën gjendet prona e patundshme.

Neni 38-b

(1) Për zbatimin e procedurës nga neni 38-a të këtij ligji, detyrësi noterit i dorëzon raport për përcaktimin e vlerës së tregut të patundshmërisë dhe llogaritje të tatimit akontativ të qarkullimit të hartuara nga vlerësuesi i autorizuar, si dhe fletëparaqitje tatimore akontative të plotësuar.

(2) Noteri në formë elektrike siguron aktzotërim me të dhënat për patundshmëritë në të cilën përfshihen edhe të dhënat për hipoteka dhe ngarkesa tjera, certifikatë nga gjendja rrjedhëse nëse tatimpaguesi është personi juridik dhe e organizon lidhjen e marrëveshjes së shitblerjes.

(3) Formën dhe përmbajtjen e raportit, llogaritjen dhe fletëparaqitjen nga paragrafi (1) i këtij neni, i përcakton ministri i Financave.

Neni 38-v

(1) Në bazë të fletëparaqitjes tatimore akontative, vlerësimit të hartuar dhe llogaritjes akontative të tatimit mbi qarkullim, tatimpaguesi kryen pagesë të tatimit mbi qarkullim për patundshmërinë në llogari të veçantë depozitore në noter, për pagesën e tatimit akontativ mbi qarkullim.

(2) Pas pagesës, noteri kryen bartjen e shumës së arkëtuar të tatimit mbi qarkullim të patundshmërive në llogari përkatëse pagesore të njësisë kompetente të vetëqeverisjes lokale.

Neni 38-g

(1) Noteri e solemnizon marrëveshjen për shitblerje apo e harton në formë të aktit të noterit dhe në të vë klauzolë se është paguar tatimi akontativ mbi qarkullim të patundshmërisë.

(2) Dokumentacionin e plotë nga procedura, noteri e dorëzon te Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë në formë elektronike, e cila me zbatimin e të drejtës së pronësisë së patundshmërisë në librat publikë në afat prej një ditë pune tërë dokumentacionin e dorëzon te njësia kompetente e vetëqeverisjes lokale në formë elektronike.

(3) Procedurën për sigurimin e dokumenteve nga neni 38-b paragrafi (2) të këtij ligji, bartjen e pagesës së shumës nga neni 38-v paragrafi (2) të këtij ligji, solemnizimin e marrëveshjes për shitblerje apo aktin e noterit nga neni 38-g paragrafi (1) të këtij ligji, si dhe dorëzimin e dokumentit te Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë, noteri kompetent i kryen në afat jo më të gjatë se dy ditë pune.

(4) Në rast nga paragrafi (3) i këtij neni, noteri vepron në afatin e paraparë nga paragrafi (2) i këtij neni, vetëm nëse detyrësi e ka paguar shpërblimin e noterit dhe të gjitha shpenzimet në procedurë para noterit.

Neni 38-d

(1) Në bazë të dokumentacionit të dorëzuar nga neni 38-g paragrafi (3) të këtij ligji, njësia kompetente e vetëqeverisjes lokale kryen kontrollin për shumën e llogaritur të tatimit të paguar akontativ mbi qarkullim të patundshmërisë dhe miraton aktvendim tatimor.

(2) Nëse komuna, komuna në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit, përcakton se vlera e tregut e patundshmërisë dhe shumës akontative e tatimit mbi qarkullim nuk janë llogaritur drejtë nga vlerësuesi i autorizuar, parashtron kërkesë për revizion të vlerësimit te Komisioni për Revizion të Vlerësimit në Odën për Vlerësues.

(3) Tatimin e përlllogarit mbi qarkullim të patundshmërive të përcaktuar në aktvendimin tatimor të miratuar nga komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit, tatimpaguesi do ta paguajë sipas dispozitave të këtij ligji.

(4) Kundër aktvendimit tatimor nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente."

Neni 4

Në nenin 40 paragrafi (1) pas fjalës "këste" vihet pikë, kurse fjalët: "deri në miratimin e aktvendimit për ankesë", shlyhen.

Neni 5

Në nenin 45 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni me të cilën refuzohet kërkesa për anulimin e pagesës së borxhit tatimor, si dhe kundër aktvendimit të miratuar sipas kërkesës nga neni 40 paragrafi (1) të këtij ligji, mund të ngrihet kontesti administrativ para gjykatës administrative".

Neni 6

Në PJESËN E TRETË - PËRCAKTIMI DHE ARKËTIMI I TATIMEVE MBI PRONË, titulli i Kapitullit 5, ndryshohet si vijon: "Padia".

Neni 7

Neni 52 ndryshohet si vijon:

"(1) Kundër aktvendimit të kryetarit të komunës, kryetarit të komunës në qytetin e Shkupit dhe kryetarit të qytetit të Shkupit mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente.

(2) Padia nuk e anulon arkëtimin e tatimit të përcaktuar.

(3) Kontesti administrativ mund të ngrihet edhe kur kryetari i komunës, kryetari i komunave në qytetin e Shkupit dhe kryetari i qytetit të Shkupit, me kërkesë të tatimpaguesit nuk ka miratuar aktvendim në afatin e përcaktuar me ligj."

Neni 8

Neni 52-a shlyhet.

Neni 9

Neni 60 ndryshohet si vijon:

"(1) Kundër aktvendimit për arkëtim të detyrueshëm, tatimpaguesi mund të ngrit kontest administrativ para gjykatës kompetente.

(2) Në padinë nuk mund të prononcohen rrethanat që kanë të bëjnë me përcaktimin e borxhit tatimor.

(3) Padia nuk e prolongon realizimin e arkëtimin të detyrueshëm."

Neni 10

Në nenin 73 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni tatimpaguesi dhe debitori i tij mund të ngritin kontest administrativ para gjykatës kompetente."

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Padia kundër aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e prolongon arkëtimin sipas aktvendimit."

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Në padinë nuk mund të prononcohen rrethanat që kanë të bëjnë me përcaktimin e borxhit tatimor."

Paragrafi (5) shlyhet.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (5).

Neni 11

Në nenin 87 paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

"Kundër aktvendimit nga paragrafi (5) i këtij neni mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente."

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"Padia nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."

Neni 12

Procedurat e filluara të ankesës në pajtim me Ligjin për tatime mbi pronë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/11, 53/11, 84/12 dhe 188/13), deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundohen në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Lëndët në procedurën administrative të shkallës së dytë për të cilat ka vendosur ministri i Financave apo prej tij personi i autorizuar, e për të cilat është ngritur kontest administrativ deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundohen në pajtim me ligjin me të cilin ka filluar procedura.

Neni 13

Aktet nënligjore nga neni 38-b të përcaktuara me nenin 3 të këtij ligji do të miratohen në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 14

Dispozitat nga neni 1 me të cilin ndryshohet neni 5 i këtij ligji dhe dispozitat e nenit 3 me të cilin kryhet plotësimi i neneve 38-a, 38-b, 38-v, 38-g dhe 38-d të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2016.

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4425.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3962/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕКА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ

Член 1

Во Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ број 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14 и 61/15), во членот 17 став (2) зборовите: „постапката по жалба“ се заменуваат со зборовите: „постапката по правно средство“.

Член 2

Во членот 151 став (7) се менува и гласи:
„Против решението од ставовите (4) и (6) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежниот суд.“

Член 3

Членот 154 се брише.

Член 4

Во членот 157 став (2) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите: „од шест месеци до две години“ се заменуваат со зборовите: „до 30 дена“, зборовите: „професија, дејност или“ се бришат, а зборовите: „од една до три години“ се заменуваат со зборовите: „до 30 дена.“

Во ставот (4) зборовите: „за вршење на дејност“ се заменуваат со зборовите: „за вршење на одделна дејност“, а зборовите: „од шест месеци до две години“ се заменуваат со зборовите: „до 30 дена.“

Во ставот (6) зборовите: „за вршење на професија, дејност или должност“ се заменуваат со зборовите: „за вршење на дејност“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на трговецот поединец ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) точка 26) на овој член и на одговорното лице во трговецот поединец.“

Член 5

Во членот 157-а став (4) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставовите (1), (2) и (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (5) зборовите: „од 30 дена“ се заменуваат со зборовите: „до 30 дена“, зборовите: „професија, дејност или“ се бришат, а зборовите: „од една до три години“ се заменуваат со зборовите: „до 30 дена.“

Член 6

Во членот 158 зборовите: „од 1.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „од 800 до 1.000 евра.“

Член 7

По членот 158 се додаваат три нови члена 158-а, 158-б и 158-в, кои гласат:

“Член 158-а

(1) За прекршоците утврдени во членовите 157, 157-а и 158 од овој закон, овластените службени лица за контрола се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за издавање на прекршочен платен налог пред да поднесе барање за прекршочна постапка, согласно со Законот за даночна постапка.

(2) Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот (1) на овој член и за исходот на покренатите постапки.

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(5) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 158-б

Против решенијата на Прекршочната комисија, со кои се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Член 158-в

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице и трговец-поединец се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 8

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

(1) Започнатите постапки по жалба согласно со Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ број 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14 и 61/15), до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно со законот по кој биле започнати.

(2) Предметите во второстепената управна постапка по кои одлучувал министерот за финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била започната постапката.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR LOJËRAT E FATIT DHE LOJËRAT ARGËTUESE

Neni 1

Në ligjin për lojërat e fatit dhe lojërat argëtuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14 dhe 61/15) në nenin 17 në paragrafin (2) fjalët: "procedura sipas ankesës" zëvendësohen me fjalët: "procedura sipas mjetit juridik".

Neni 2

Në nenin 151 paragrafi (7) ndryshohet si vijon:
"Kundër aktvendimit nga paragrafët (4) dhe (6) të këtij neni mundë të ngritet kontest administrativ para gjykatës kompetente."

Neni 3

Neni 154 shlyhet.

Neni 4

Në nenin 157 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
„Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik".

Në paragrafin (3) fjalët: "nga gjashtë muaj deri në dy vite" zëvendësohet me fjalët: "deri 30 ditë", fjalët: "profesion, veprimtari ose" shlyhen, kurse fjalët: "nga një deri tre vite" zëvendësohen me fjalët: "deri 30 ditë".

Në paragrafin (4) fjalët: "për kryerjen e veprimtarisë" zëvendësohet me fjalët: "për kryerjen e veprimtarisë së caktuar", kurse fjalët: "nga gjashtë muaj deri dy vite" zëvendësohen me fjalët: "deri në 30 ditë".

Në paragrafin (6) fjalët: "për kryerjen e profesionit, veprimtarie ose detyrës" zëvendësohen me fjalët: "për kryerjen e veprimtarisë".

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon:

"(7) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për tregtarin individual do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) pika 26) të këtij neni edhe personit përgjegjës në tregtarin individual".

Neni 5

Në nenin 157-a paragrafi (4) ndryshohet dhe vijon:

„Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik".

Në paragrafin (5) fjalët: "prej 30 ditëve" zëvendësohet me fjalët: "deri 30 ditë" fjalët: "profesion, veprimtari ose" shlyhen, kurse fjalët: "nga një deri tre vite" zëvendësohen me fjalët: "deri 30 ditë".

Neni 6

Në nenin 158 fjalët: "prej 1 000 euro" zëvendësohet me fjalët: "prej 800 deri 1 000 euro."

Neni 7

Pas neni 158 shtohen tre nene të reja 158-a, 158-b dhe 158-v, si vijojnë:

"Neni 158-a

(1) Për kundërvajtje të përcaktuara në nenet 157, 157-a dhe 158 nga ky ligj, personat e autorizuar zyrtarë për kontroll janë të obliguar kryerësit të kundërvajtjes, t'i propozojnë procedurë për lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse para se të parashtrajnë kërkesë për procedurë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore.

(2) Personat e autorizuar janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhërpagesa të lëshuara kundërvajtëse nga paragrafi (1) të këtij neni dhe për epilogun e procedurave të ngritura.

(3) Në evidencën nga paragrafi (2) të këtij neni mblidhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, respektivisht titulli i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

(5) Ministri i Financave i përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.

Neni 158-b

Kundër aktvendimeve të Komisionit Kundërvajtës me të cilën shqiptohet sanksioni kundërvajtës mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse.

Neni 158-v

Matja e shumës së gjobës për personin juridik dhe tregtarin individual kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 8

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

(1) Procedurat e filluara për ankesat në pajtim me Ligjin për lojërat e fatit dhe lojërat argëtuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14 dhe 61/15), deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të mbarohen në pajtim me ligji me të cilin janë filluar.

(2) Lëndët në procedurë administrative të shkallës së dytë për të cilat ka vendosur ministri i Financave ose person i autorizuar nga ai, e për të cilat është ngritur kontest administrativ deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, do të mbarohen në pajtim me Ligjin me të cilin janë filluar procedurat.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4426.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3963/1

27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14 и 15/15), во член 2 во точката 28 алинејата 1 се менува и гласи:

„-која е упатена на не повеќе од 20 лица поединечно именувани во актот за издавање на хартии од вредност, кои не се акционери во акционерското друштво и кои не се поврзани лица со акционерите во акционерското друштво, освен во случај на емисија на обврзници и ако обврската за акционерот да го зголеми учеството во основната главнина е наметната од страна на регулаторен орган врз основа на овој или друг закон или доколку со друг закон поинаку не е регулирано.“

Член 2

Во членот 8 став (2) зборовите: „која не е гарантирана од банка или од Република Македонија“ се бришат.

По ставот 3 се додава нов став (4), кој гласи:

„Во случај кога емисијата на обврзници е обезбедена со недвижен имот, најголемата вредност на емисијата не смее да го надмине износот на главнината и 75% од вредноста на обезбедувањето.“

Член 3

Во членот 9 став (2) зборовите: „вклучувајќи ги и сопствените акции“ се бришат.

Член 4

Во членот 25 став (2) зборовите: „или приватна понуда согласно со членот 27 од овој закон“ се бришат.

Во ставот (3) по зборот „вредност“ се додаваат зборовите: „по пат на јавна понуда“.

Член 5

По членот 28 се додава нова подглава „4-а. Посебни услови за издавање на обезбедени обврзници“ со пет нови наслови и пет нови члена 28-а, 28-б, 28-в, 28-г и 28-д, кои гласат:

„4-а. Посебни услови за издавање на обезбедени обврзници

Заеднички застапник на сопствениците на обезбедени обврзници

Член 28-а

(1) При издавање на обезбедени обврзници, издавачот на обврзниците задолжително назначува заеднички застапник на сопствениците на обезбедени обврзници (во натамошниот текст: Заеднички застапник).

(2) Функцијата на заеднички застапник ја врши овластен учесник на пазарот на хартии од вредност со основна главнина во износ од најмалку 500.000 евра во денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија и кој согласно со овој закон може да врши дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност.

(3) Заедничкиот застапник ги застапува интересите на сопствениците на обезбедени обврзници при остварување на нивните права кои произлегуваат од договорот за залог на недвижниот имот кој се дава како обезбедување на издадените обврзници.

(4) За вршење на функцијата на заеднички застапник, застапникот наплатува надоместок. Надоместокот паѓа на товар на издавачот на обезбедените обврзници.

Договор меѓу издавачот на обезбедени обврзници и заедничкиот застапник

Член 28-б

(1) Издавачот на обезбедени обврзници е должен да склучи договор за застапување на идните сопственици на обезбедени обврзници со заедничкиот застапник (во натамошниот текст: договор за застапување).

(2) Со договорот за застапување од ставот (1) на овој член се регулираат меѓусебните права и обврски на издавачот на обезбедени обврзници и заедничкиот застапник при застапување на сопствениците на обезбедени обврзници.

(3) Договорот од ставот (1) на овој член се склучува во писмена форма и особено содржи:

1. елементи на обврзниците (вкупната вредност на емисијата на обврзницата, опис и цел на емисијата, издавач на обврзницата, рок на доспевање на обврзницата, емисија со која се издава, каматна стапка, начинот на пресметување на каматната стапка, место на запишување и на тргување на обврзницата);

2. овластување на застапникот да покренува постапки во име и за сметка на сопствениците на обврзниците заради остварување на нивните права и обврски;

3. податоци за видот на обезбедувањето (број на договор, дата на регистрирање на договорот во соодветниот регистар, страни во договорот за залог, временски период за кој се однесува обезбедувањето и вредност на обезбедувањето);

4. податоци за видот на осигурувањето, доколку недвижниот имот е осигуран;

5. надоместок за застапникот изразен како процент од вкупната вредност на издадените обврзници;

6. утврдување на надлежен суд во случај на спор меѓу издавачот на обврзницата и застапникот;

7. трошоците за реализација на договорот за залог;

8. рокови за започнување на постапката за реализирање на договорот за залог во случај на неплаќање на главницата и договорената камата во предвидениот рок и

9. заштита од евикција.

(4) Со купувањето на обезбедените обврзници, сопственикот на обврзниците го прифаќа договорот од ставот (1) на овој член.

Обврски на издавачот на обезбедени обврзници

Член 28-в

(1) Издавачот на обезбедени обврзници е должен да изврши упис на недвижниот имот во соодветниот регистар согласно со Законот за договорен залог.

(2) Недвижниот имот даден како обезбедување, издавачот на обврзниците не може да го користи за измирување на неговите обврски кон други доверители и кое било трето лице не може да остварува права или да намирува обврски од тој имот.

(3) Во периодот од издавањето до рокот на достасување на обезбедените обврзници, издавачот е должен:

- да ја одржува проценетата вредност на недвижниот имот даден како обезбедување,

- доколку вредноста на недвижниот имот даден како обезбедување отстапува од почетната проценета вредност на имотот, да обезбеди дополнителен имот до износ кој ќе биде доволен за покривање на побарувањата на сопствениците на обезбедените обврзници и истиот да го запише во соодветниот регистар и

- да го известува заедничкиот застапник за секоја промена во вредноста на недвижниот имот даден како обезбедување.

Права и обврски на заедничкиот застапник

Член 28-г

(1) Заедничкиот застапник ги застапува сопствениците на обезбедени обврзници и во нивно име се јавува во улога на потписник при склучување на договорот за залог со издавачот на обврзниците.

(2) Во случај издавачот да не ги исполни навреме своите обврски за рати и/или камати за издадените обезбедени обврзници кон сопствениците на обврзници во роковите утврдени во актот за издавање и договорот од членот 28-а од овој закон, заедничкиот застапник на барање на кој било сопственик на обезбедените обврзници започнува постапка за реализација на договорот за залог пред извршител, со што обврзницата предвреме достасува.

(3) Реализација на договорот за залог и наплатата на побарувањата на сопствениците на обврзници се врши согласно со Законот за извршување.

Бришење на недвижниот имот даден како обезбедување од регистар

Член 28-д

(1) Во случај на издавање на обезбедени обврзници по пат на јавна понуда, доколку понудата е неуспешна, издавачот го брише недвижниот имот даден како обезбедување од соодветниот регистар по добиена согласност од заедничкиот застапник.

(2) По исполнување на обврските на издавачот за исплата на рати и камати за издадените обезбедени обврзници кон сопствениците на обврзниците, издавачот го брише недвижниот имот даден како обезбедување од соодветниот регистар по добиена согласност од заедничкиот застапник.“

Член 6

Во членот 94 став (1) во точката ж) сврзникот „и“ се заменува со точка записка.

Во точката з) точката се заменува со точка записка и се додаваат две нови точки с) и и) кои гласат:

„с) прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии од вредност и

и) вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност.“

Член 7

Во членот 99 став 1 во алинејата 1 зборовите: „од членот 94 точки а), г) и е)“ се заменуваат со зборовите: „од членот 94 точки а), г), е) и с)“.

Во алинејата 2 зборовите: „од членот 94 точки а), в), г) и е)“ се заменуваат со зборовите: „од членот 94 точки а), в), г), е) и с)“.

Член 8

Во членот 113 став (1) се менува и гласи:

„(1) Барањето на дозвола за работење на брокер може да го поднесе физичко лице кое ги исполнува следниве услови:

- да има положено стручен испит за работење со хартии од вредност;

- да не е осудуван со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување барање за дозвола за работење на брокер и

- да не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице.“

Во ставот (3) зборовите: „членот 112 од овој закон“ се заменуваат со зборовите: „ставот (1) на овој член“.

Член 9

Во членот 114 став (3) бројот „112“ се заменува со бројот „113“.

Член 10

Во членот 120 став (1) се менува и гласи:

„Брокерската кука може да го прифати или да го одбие налогот добиен од клиентот. Со прифаќањето на налогот од страна на брокерската кука настанува обврската за негово извршување.“

Во ставот (2) по зборот „прифаќањето“ се додаваат зборовите: „или одбивањето“.

Член 11

Во членот 150 став (2) во точката 1) зборовите: „од областа на економските и правните науки, или друго соодветно образование од областа на финансиите“ се бришат.

Член 12

Во членот 151 став (1) се менува и гласи:

„(1) Барањето на дозвола за работење на инвестиционен советник може да го поднесе физичко лице кое ги исполнува следниве услови:

- да има положено стручен испит за инвестиционен советник;

- да не е осудуван со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување барање за дозвола за работење на инвестиционен советник и

- да не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице.“

Во ставот (3) зборовите: „членот 150 од овој закон“ се заменуваат со зборовите: „ставот (1) на овој член“.

Член 13

Во членот 232-а став (1) се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени со овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Прекршочен орган)“

Во ставот (9) зборовите: „тужба за поведување на управен спор пред надлежниот суд“ се заменуваат со зборовите: „жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 14

Насловот на членот и членот 232-в се менуваат и гласат:

„Забрзана постапка-Постапка за издавање на прекршочен платен налог

Член 232-в

(1) За сите прекршоци за кои е надлежна Комисијата за хартии од вредност, овластени лица за спроведување на контрола од страна на Комисијата (во натамошниот текст: овластени лица), при констатирање на прекршокот се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка.

(2) Постапката за издавање на прекршочен платен налог е задолжителна.

(3) Доколку овластеното лице констатира прекршок, составува записник во кој ги забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието и дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува овластеното лице и сторителот.

(4) По исклучок од ставот (3) од овој член, ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со податоци од службена евиденција, записникот го потпишува само овластеното лице.

(5) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, овластеното лице веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

(6) Прекршочниот платен налог содржи лични податоци на сторителот на прекршокот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука.

(7) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја плати глобата изречена согласно со ставот (6) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(8) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (7) на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(9) Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.

(10) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (7) на овој член, овластеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија.

(11) Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот (5) на овој член и за исходот на покренатите постапки.

(12) Во евиденцијата од ставот (11) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(13) Личните податоци од ставот (12) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(14) Комисијата за хартии од вредност ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог со правилник.“

Член 15

Во членот 233 став (1) зборовите: „4000 до“ се бришат.

По точката 17) се додаваат три нови точки 18), 19) и 20), кои гласат:

„18) не назначи заеднички застапник на сопствениците на обезбедени обврзници согласно со членот 28-а став (1) од овој закон;

19) не склучи договор за застапување на идните сопственици на обезбедени обврзници со заедничкиот застапник согласно со членот 28-б став (1) од овој закон;

20) не изврши упис на недвижниот имот во соодветниот регистар согласно со членот 28-в став (1) од овој закон;“.

Точките 18) и 19) стануваат точки 21) и 22).

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице - друштво од ставот (1) на овој член.“

Член 16

Во членот 234 став (1) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице-депозитар.“

Член 17

Во членот 235 став (1) воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на сопственик на хартии од вредност-правно лице, ако:“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на сопственик на хартии од вредност-физичко лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 18

Во членот 235-а став (1) зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 19

Во членот 236 став (1) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице-берза.“

Член 20

Во членот 238 став (1) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во брокерската куќа.“

Во ставот (3) бројот „1.000“ се заменува со бројот „750“.

Член 21

Во членот 239 став (1) бројот „1.000“ се заменува со бројот „750“.

Во ставот (2) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Член 22

Во членот 241 став (1) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во друштво-то за инвестиционо советување.“

Член 23

Во членот 241-а став (1) зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорно лице во членката на Фондот.“

Член 24

Во членот 242 став (1) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1) и (2) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 25

Во членот 242-а став (1) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во акционерското друштво.“

Член 26

Во членот 243 став (1) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Глоба во износ од 500 до 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност-физичко лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Член 27

Во членот 244 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на правното лице и акционерите-правни лица ако постапат спротивно на членот 173 од овој закон.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на акционерите-физички лица, членовите на управен одбор, надзорен одбор и членовите на одборот на директори, вработените или надворешните соработници кои при извршување на професионалните задачи имаат пристап до внатрешни информации, ако постапат спротивно на членот 173 од овој закон.“

Член 28

Во членот 245-а зборовите: „7.500 до“ се бришат.

Член 29

Во членот 245-б зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Член 30

Во членот 245-в зборовите: „3.500 до 7.000“ се заменуваат со зборовите: „1.500 до 2.300“.

Член 31

Во членот 245-г зборовите: „750 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „500 до 750“.

Член 32

Во членот 245-д зборовите: „7.500 до“ се бришат.

Член 33

Во членот 245-е став (1) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Член 34

По членот 245-ж се додава нов наслов и нов член 245-з, кои гласат:

„Одмерување на висина на глоби

Член 245-з

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот за прекршоците.

Преодни и завршни одредби

Член 35

(1) Постапките за утврдување на право на полагање на стручен испит за инвестиционо советување започнати пред влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат според одредбите од овој закон.

(2) Постапките за издавање и обновување на дозволи за работење на инвестиционен советник започнати пред влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат според одредбите од овој закон.

Член 36

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 37

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-то во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR LETRA ME VLERË**

Neni 1

Në Ligjin për letra me vlerë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14 dhe 15/15), në nenin 2 në pikën 28 alineja 1 ndryshohet si vijon:

"- e cila është drejtuar jo më shumë se nga 20 persona individualisht të emëruar në aktin për emetimin e letrave me vlerë, të cilët nuk janë aksionar në shoqërinë aksionare dhe të cilat nuk janë të lidhur me personat në shoqëritë aksionare, përveç në rast të emisionit të obligacioneve nëse obligimi për aksionarin që ta rritë pjesëmarrjen në kryegjënë kryesore është imponuar nga ana e organit rregullator në bazë të këtij ligji ose ligji tjetër nëse me ligj tjetër ndryshe nuk është rregulluar."

Neni 2

Në nenin 8 në paragrafin (2), fjalët: "e cila nuk është garantuar nga banka ose nga Republika e Maqedonisë" shlyhet.

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

"Në rast kur emetimi i obligacioneve është siguruar me pronë të patundshme, vlera më e madhe e emetimit nuk mund ta tejkalojë shumën e kryegjësë dhe 75% nga vlera e sigurimit."

Neni 3

Në nenin 9 në paragrafin (2) fjalët: " duke i përfshirë edhe aksionet personale" shlyhen.

Neni 4

Në nenin 25 në paragrafin (2) fjalët: " ose ofertë private në pajtim me nenin 27 nga ky ligj" shlyhen.

Në paragrafin (3) pas fjalës " vlerë" shtohen fjalët: " nëpërmjet ofertës publike".

Neni 5

Pas nenit 28 shtohet nënkapitull i ri " 4-a. Kushtet e veçanta për emetimin e obligacioneve të siguruar" me pesë tituj të rinj dhe pesë nene të reja 28-a, 28-b, 28-v, 28-g dhe 28-d si vijojnë:

"4-a. Kushtet e veçanta për emetimin e obligacioneve të siguruar

Përfaqësuesi i përbashkët i pronarëve të obligacioneve të siguruar

Neni 28-a

(1) Gjatë emetimit të obligacioneve të siguruar, emetuesi i obligacioneve detyrimisht emëron përfaqësues të përbashkët të pronarëve të obligacioneve të siguruar (në tekstin e më poshtëm: Përfaqësues i përbashkët).

(2) Funksionin e përfaqësuesit të përbashkët e kryen pjesëmarrësi i autorizuar i tregut të letrave me vlerë me kryegjë themelore në shumë prej më së paku 500.000 euro në kundërvlerë me denarë llogaritur sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë dhe i cili në pajtim me këtë ligj mund të kryejë shërbime plotësuese për emetuesit e letrave me vlerë.

(3) Përfaqësuesi i përbashkët i përfaqëson interesat e pronarëve të obligacioneve të siguruar gjatë realizimit të të drejtave të tyre të cilat dalin nga marrëveshja për peng të pronës së patundshme e cila jepet si sigurim i obligacioneve të lëshuara.

(4) Për kryerjen e funksionit të përfaqësuesit të përbashkët, përfaqësuesi paguan kompensim. Kompensimi është në ngarkim të emetuesit të obligacioneve të siguruar.

Marrëveshje ndërmjet emetuesit të obligacioneve të siguruar dhe përfaqësuesi i përbashkët

"Neni 28-b

(1) Emetuesi i obligacioneve të siguruar është i obliguar të lidhë marrëveshje për përfaqësim të pronarëve të ardhshëm të obligacioneve të siguruar me përfaqësimin e përbashkët (në tekstin e më poshtëm: Marrëveshje për përfaqësim).

(2) Me marrëveshje për përfaqësim nga paragrafi (1) të këtij neni rregullohen të drejtat e ndërsjella dhe obligimet e emetuesit të obligacioneve të siguruar dhe përfaqësuesit të përbashkët gjatë përfaqësimit të pronarëve të obligacioneve të siguruar.

(3) Marrëveshja nga paragrafi (1) të këtij neni lidhet në formë të shkruar dhe në veçanti përmban:

1. elemente të obligacioneve (vlera e përgjithshme e emetimit të obligacionit, përshkrimi dhe qëllimi i emetimit, emetuesi i obligacionit, afati i maturimit të obligacionit, emetimi me të cilën lëshohet, shkalla kamatare, mënyra e llogaritjes së kamatës, vendi i regjistrimit dhe i tregimit të obligacionit);

2. autorizim të përfaqësuesit të ngrit procedura në emër dhe për llogari të pronarëve të obligacioneve për shkak të realizimit të të drejtave dhe obligimeve të tyre;

3. të dhëna për llojin e sigurimit (numri i marrëveshjes, data e regjistrimit të marrëveshjes në regjistrin përkatës, palët e marrëveshjes për peng, periudha kohore për të cilën ka të bëjë sigurimi dhe vlera e sigurimit);

4. të dhëna për llojin e sigurimit, nëse është prona e patundshme është e siguruar.

5. kompensim për përfaqësuesin e shprehur si përqindje nga vlera e përgjithshme të obligacioneve të emetuara;

6. përcaktimin e gjykatës kompetente të kontestet mes emetuesit të obligacionit dhe përfaqësuesit,

7. shpenzime për realizimin e marrëveshjes për peng;

8. afatet për fillimin e procedurë për realizimin e marrëveshjes për peng në rast të mos pagesës së kryegjësë dhe kamatës së kontraktuar në afatin të paraparë;

9. mbrojtja nga evikcioni.

(4) Me blerjen e obligacioneve të siguruara, pronari i obligacionit e pranon marrëveshjen nga paragrafi (1) të këtij neni.

Obligimet e emetuesit të obligacioneve të siguruara

Neni 28-v

(1) Emetuesi i obligacioneve të siguruar është i obliguar të kryejë regjistrim të pronës së patundshme në regjistrin përkatës në pajtim me Ligjin për peng kontraktues.

(2) Pronën e patundshme të dhënë si sigurim, emetuesi i obligacioneve nuk mund ta shfrytëzojë për shlyerjen e obligimeve të tija drejt kreditorëve tjerë ose cili do person i tretë nuk mund të realizojë të drejta ose t'i përmbushë obligimet nga ajo pronë.

(3) Në periudhën nga lëshimi deri në afatit për maturim të obligacioneve të siguruar, emetuesi është i obliguar:

- ta mbajë vlerën e vlerësuar të pronës së patundshme e dhënë si sigurim,

- nëse vlera e pronës së patundshme është dhënë si sigurim kalon nga vlera e përcaktuar fillestare e pronës, të sigurojë pronë plotësuese deri në shumën e cila do të jetë e mjaftueshme për mbulimin e kërkesës të pronarëve të obligacioneve të siguruara dhe të njëjtin ta regjistrojë në regjistrin përkatës dhe

- ta njoftojë përfaqësuesin e përbashkët për çdo ndryshim në vlerën e pronës së patundshme të dhëna si sigurim.

Të drejta dhe obligime të përfaqësuesit
të përbashkët

Neni 28-g

(1) Përfaqësuesi i përbashkët i përfaqëson pronarët e obligacioneve të siguruara dhe në emër të tyre paraqitet në rolin e nënshkruesit gjatë lidhjes së marrëveshjes për peng me emetuesin e obligacioneve.

(2) Në rast se emetuesi nuk i plotëson në kohë obligimet e tyre për këste dhe/ose kamata për lëshimin e obligacioneve të siguruara drejt pronarëve të obligacioneve në afatet e përcaktuara në aktin për emetimin dhe marrëveshjen nga neni 28-a të këtij ligji, përfaqësuesi i përbashkët me kërkesë të cilit do pronar të obligacioneve të siguruara fillon procedura për realizimin e marrëveshjes për peng para përmbaruesit, me çka obligacioni para kohe matoron.

(3) Realizimi i marrëveshjes për peng dhe arkëtimi i kërkesave të pronarëve të obligacioneve kryhet në pajtim me Ligjin për përmbarim.

Shlyerja e pronës së patundshme të dhënë si sigurim nga regjistri

Neni 28-d

(1) Në rast të emetimit të obligacioneve të siguruara nëpërmjet ofertës publike, nëse oferta është e pasuksesshme, emetuesi e shlyen pronën e patundshme të dhënë si sigurim nga regjistri përkatës pas pajtimit të marrë nga përfaqësuesi i përbashkët.

(2) Pas plotësimit të obligimeve të emetuesit për pagesë të kësteve dhe kamatave për lëshimin e obligacioneve të siguruara drejt pronarëve të obligacioneve, emetuesi i shlyen pronën e patundshme të dhënë si sigurim nga regjistri përkatës pas pajtimit të marrë nga përfaqësuesi i përbashkët."

Neni 6

Në nenin 94 paragrafi (1) në pikën zh) lidhëza " dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën z) pika zëvendësohet me pikë presje dhe shtohen dy pika të reja x) dhe i) si vijojnë:

"x) pranim dhe bartje të urdhrave për blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë në tregjet e huaja të letrave me vlerë dhe

i) kryerja e shërbimeve plotësuese për emetuesit e letrave me vlerë."

Neni 7

Në nenin 99 paragrafi 1 në alinenë 1 fjalët: "nga neni 94 pikat a), gj) dhe e)" zëvendësohen me fjalët: " nga neni 94 pikat a), gj), e) dhe x)".

Në alinenë 2 fjalët: " nga neni 94 pikat a), v), gj) dhe e)" zëvendësohen me fjalët: " nga neni 94 pikat a), v), gj), e) dhe x)".

Neni 8

Në nenin 113 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Kërkesë të lejes për punë të brokerit mund të parashtrijë person fizik i cili i plotëson kushtet në vijim:

- të ketë kaluar provimin profesional për punë me letra me vlerë;

- të mos jetë i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për vepër penale në pesë vitet e fundit para parashtrimi të kërkesës për punë të brokerit dhe

- të mos jetë i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për vepër penale të kryer shkaktim të falimentimit të personit juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: " neni 112 nga ky ligj" zëvendësohen me fjalët: " paragrafi (1) të këtij neni".

Neni 9

Në nenin 114 në paragrafin (3) numri "112" zëvendësohen me numrin "113".

Neni 10

Në nenin 120 paragrafi (1) ndryshohet dhe vijon:

"Shtëpia brokere mund ta pranojë ose ta refuzojë urdhrin e marrë nga klienti. Me pranimin e urdhrin nga ana e shtëpisë brokere paraqitet obligimi për realizimin e tij."

Në paragrafin (2) pas fjalës " pranim" shtohen fjalët: "ose refuzim".

Neni 11

Në nenin 150 paragrafi (2) në pikën 1) fjalët: " nga sfera e shkencave ekonomike dhe juridike, ose arsim tjetër përkatës nga sfera e financave" shlyhen.

Neni 12

Në nenin 151 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Kërkesën e lejes për punën e këshilltarit të investimit mund ta parashtrorë personi fizik që i përmbush kushtet në vijim:

- të ketë të dhënë provim profesional për këshilltar të investimit;

- të mos jetë i gjykuar me aktvendim të prerë gjyqësor për vepër penale në pesë vitet e fundit para parashtrimit të kërkesës për leje për punë e këshilltarit të investimit dhe

- të mos jetë i gjykuar me aktvendim të prerë gjyqësor për vepër të kryer penale shkaktimi i falimentimit të personit juridik."

Në paragrafin (3) fjalët: "neni 150 të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (1) të këtij neni".

Neni 13

Në nenin 232-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj, procedurën e kundërvajtjes e mban dhe sanksion të kundërvajtjes shqipton Komisioni për Letra me Vlerë (në procedurë të mëtejshme: Organi i Kundërvajtjes)"

Në paragrafin (9) fjalët: "padia për ngritjen e kontestit administrativ para kompetente" zëvendësohen me fjalët: "padia te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës së Kundërvajtjes".

Neni 14

Titulli i nenit dhe neni 232-v ndryshohen si vijojnë:

"Procedura e përsheptuar - Procedura për lëshimin e urdhërpagesës së kundërvajtjes

Neni 232-v

(1) Për të gjitha kundërvajtjet për të cilat është kompetente Komisioni për Letra me Vlerë, personat e autorizuar për zbatim të kontroll nga Komisioni (në tekstin e mëtejshëm: personat e autorizuar), gjatë konstatimit të kundërvajtjes detyrohen kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë për lëshimin e urdhërpagesës së kundërvajtjes, para se ta parashtrorë kërkesën për procedurën e kundërvajtjes.

(2) Procedura për lëshimin e urdhërpagesës së kundërvajtjes është e detyrueshme.

(3) Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje, harton procesverbal në të cilën i shënon elementet esenciale të veprimit prej ku del shënimi juridik i kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit dhe jep propozim për barazim me lëshimin e urdhërpagesës së kundërvajtjes. Procesverbalin e nënshkruan personi i autorizuar dhe kryerësi.

(4) Me përjashtim nga paragrafi (3) i këtij neni, nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton personalisht apo e përcakton me përdorim të mjeteve dhe veglave teknike përkatëse, përkatësisht me të dhënat nga evidenca zyrtare, procesverbalin e nënshkruan vetëm personi i autorizuar.

(5) Nëse kryerësi e pranon veprën që i vihet në barrë apo nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton personalisht apo e përcakton me përdorim të mjeteve dhe veglave teknike përkatëse, personi i autorizuar menjëherë do të lëshojë urdhërpagesë të kundërvajtjes.

(6) Urdhërpagesa e kundërvajtjes përmban: të dhënat personale të kryerësit të kundërvajtjes, kurse për personin juridik, emërtimin, selinë dhe numrin tatimor, vendin dhe kohën e kryerjes së kundërvajtjes, kualifikimin juridik të kundërvajtjes, shumën e gjobës, numrin e llogarisë për pagesë dhe udhëzimin juridik.

(7) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës së kundërvajtjes kryerësi detyrohet ta paguajë gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafin (6) të këtij neni në afat prej tetë ditësh nga pranimi i urdhërpagesës së kundërvajtjes në llogarinë e shënuar në urdhërpagesë.

(8) Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në afatin nga paragrafi (7) i këtij neni do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, për të cilën të drejtë mësohet në udhëzimin juridik.

(9) Në procedurën që do të përfundojë me pagesën e urdhërpagesës së kundërvajtjes nuk paguhen shpenzimet e procedurës.

(10) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi (7) i këtij neni, personi i autorizuar parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës së kundërvajtjes te Komisioni i Kundërvajtjes.

(11) Personat e autorizuar detyrohen të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara nga paragrafi (5) të këtij neni dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.

(12) Në evidencën nga paragrafi (11) i këtij neni mbledhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(13) Të dhënat personale nga paragrafi (12) i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

(14) Komisioni për Letra me Vlerë e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes me rregullore."

Neni 15

Në nenin 233 në paragrafin (1) fjalët: "4.000 deri më" shlyhen.

Pas pikës 17) shtohen tri pika të reja 18), 19) dhe 20) si vijojnë:

"18) nuk emëron përfaqësues të përbashkët të pronarëve të obligacioneve të siguruar në pajtim me nenin 28-a paragrafi (1) i këtij ligji;

19) nuk lidh marrëveshje për përfaqësim të pronarëve të ardhshëm të obligacioneve të siguruar me përfaqësuesin e përbashkët në pajtim me nenin 28-b paragrafi (1) i këtij ligji;

20) nuk kryen regjistrim të pronës patundshme në regjistrin përkatës në pajtim me nenin 28-v paragrafi (1) të këtij ligji."

Pikat 18) dhe 19) bëhen pika 21) dhe 22).

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik - shoqërisë nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 16

Në nenin 234 paragrafi (1) fjalët: "4000 deri " shlyhen.
Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

"(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni i personit përgjegjës në personin juridik- depozitar".

Neni 17

Në nenin 235 paragrafi (1) ndryshohet dhe vijon:

"Gjobë në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do të shqiptohet për kundërvajtje pronarit të letrave me vlerë-personit juridik nëse:"

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Gjobë në shumë prej 100 deri 150 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet pronarit të letrës me vlerë- personit fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni".

Neni 18

Në nenin 235-a paragrafi (1) fjalët: "2500 deri" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni i personit përgjegjës në personin juridik".

Neni 19

Në nenin 236 paragrafi (1) fjalët: "4000 deri " shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

"(2) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni i personit përgjegjës në personin juridik-bursa".

Neni 20

Në nenin 238 paragrafi (1) fjalët: "4000 deri " shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në shtëpinë brokere."

Në paragrafin (3) numri "1.000" zëvendësohen me numrin "750".

Neni 21

Në nenin 239 në paragrafin (1) numri "1.000" zëvendësohen me numrin "750".

Në paragrafin (2) fjalët: "4000 deri " shlyhen.

Neni 22

Në nenin 241 paragrafi (1) fjalët: "4000 deri " shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në shoqërinë për këshillim investues".

Neni 23

Në nenin 241-a paragrafi (1) fjalët: "2 500 deri " shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në anëtare të Fondit".

Neni 24

Në nenin 242 paragrafi (1) fjalët: "4 000 deri " shlyhen.

Në paragrafin (2) fjalët: "2500 deri " shlyhen.

Paragrafi (3) ndryshohet dhe vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni personit përgjegjës në personin juridik".

Neni 25

Në nenin 242-a në paragrafin (1) fjalët: "4000 deri " shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni për personit përgjegjës në shoqërinë aksionare."

Neni 26

Në nenin 243 paragrafi (1) fjalët: "4000 deri " shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni personit përgjegjës në personin juridik".

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Gjobë në shumë prej 500 deri 750 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet në pjesëmarrësin e autorizuar të letrave me vlerë- personit fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni".

Neni 27

Në nenin 244 paragrafi (1) ndryshohet dhe vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 2.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje të personit juridik dhe aksionarët - persona juridik nëse veprojnë në kundërshtim të nenit 173 nga ky ligj."

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"Gjobë në shumë prej 200 deri 300 euro në kundërvlerë me denarë do të shqiptohet për kundërvajtje aksionarëve-persona fizik, anëtar të këshillit drejtues, këshill mbikëqyrës dhe anëtar të bordit të drejtorëve, të punësuar ose bashkëpunëtor të jashtëm të cilat gjatë kryerjes së detyrave profesionale kanë qasje deri te informacionet e brendshme, nëse veprojnë në kundërshtim të nenit 173 nga ky ligj."

Neni 28

Në nenin 245-a fjalët: "7500 deri " shlyhen.

Neni 29

Në nenin 245-b fjalët: "2500 deri " shlyhen.

Neni 30

Në nenin 245-v fjalët: "3.500 deri 7.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "1.500 deri 2.300".

Neni 31

Në nenin 245-g fjalët: "750 deri 1500 euro" zëvendësohen me fjalët: "500 deri 750".

Neni 32

Në nenin 245-d fjalët: "7500 deri " shlyhen.

Neni 33

Në nenin 245-e në paragrafi (1) fjalët: "4000 deri " shlyhen.

Në paragrafin (2) fjalët: "4000 deri " shlyhen.

Neni 34

Pas nenit 245-z shtohet titull i ri dhe neni i ri 245-z si vijon:

"Matja e lartësisë së gjobës

Neni 245-z

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik kryhet në pajtim me ligjin për kundërvajtje."

Dispozita kalimtare dhe përfundimtare

Neni 35

(1) Procedurat për përcaktimin e të drejtës së dhënies së provimit profesional për këshillim investues të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas dispozitave të këtij ligji.

(2) Procedurat për lëshimin e përtëritjen e lejeve për punë të këshilltarit investues të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vazhdojnë sipas dispozitave të këtij ligji.

Neni 36

Akti nënligjor miratimi i të cilit është përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 37

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.

4427.

Прз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3964/1
27 август 2015 година
СкопјеПретседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ

Член 1

Во Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија“ број 180/14), во членот 4 став (2) се менува и гласи:

„Против одлуките, кои во управна постапка ги донесува царинскиот орган може да се поведе управен спор пред надлежниот суд.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„Тужбата не го одлага извршувањето на одлуката.“

Член 2

Во членот 5 став (1) точката г) се менува и гласи:

„приложи изјава дека ќе го гарантира исполнувањето на обврските кои може да произлезат од вршењето на застапување во царинските постапки според овој закон“;

Точката е) се менува и гласи:

„во последните две години подносителот на барање и одговорното лице кај подносителот на барање со една или повеќе правосилни одлуки на надлежен прекршочен орган, односно суд, не се огласени за виновни за сторен царински прекршок и дека не им е изречена глоба во вкупен износ кој надминува 20.000 евра во денарска противвредност или не се огласени за виновни со правосилна одлука на надлежен суд за кривично дело против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривично дело против службената должност, кривично дело против правниот сообраќај или кривично дело определено со Законот за акцизите;“.

Член 3

Во членот 7 став (2) во точката а) на крајот од реченицата сврзникот „или“ се заменува со точка.

Точката б) се брише.

Во ставот (3) точката а) се менува и гласи:

„во последните две години со една или повеќе правосилни одлуки на надлежен прекршочен орган, односно суд, не е огласено за виновно за сторен царински прекршок и дека не му е изречена глоба во вкупен износ кој надминува 2.000 евра во денарска противвредност или не се огласени за виновни со правосилна одлука на надлежен суд за кривично дело против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривично дело против службената должност, кривично дело против правниот сообраќај или кривично дело определено со Законот за акцизите;“.

Точката б) се менува и гласи:

„да има активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција на A1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ФЦЕ, БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.“

Член 4

Во членот 13 став (1) точката в) се менува и гласи:
„да има активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција на A1 (A1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ФЦЕ, БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат и.“

Член 5

Во членот 14 став (2) се менува и гласи:
„Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши Царинската управа, а испитот технички се спроведува во единствениот електронски систем за полагање на испити“.

Член 6

Во членот 18 став (2) се менува и гласи:
„Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на испитот може да се поведе управен спор пред надлежниот суд.“

Член 7

Во членот 20 став (4) се менува и гласи:
„Против решението од ставот (2) на овој член, не е дозволена посебна жалба.“

Член 8

Во членот 22 став (1) зборот „заокружување“ се заменува со зборот „одбирање“.

Член 9

Во членот 24 став (5) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „од член 14 став (2) на овој закон“.

Член 10

Членот 30 се менува и гласи:
„(1) Стручниот испит за лиценциран застапник го спроведува Комисија која ја формира директорот на Царинската управа.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член се состои од претседател, седум члена и нивни заменици, од кои претседателот и четири члена се претставници на Царинската управа, два се претставници на здружението на застапници и еден претставник на Министерството за информатичко општество и администрација, кои се определуваат за период од две години.“

Член 11

Во членот 33 став (1) зборовите: „еднаш годишно“ се заменуваат со зборовите: „еднаш на две години“.

Член 12

Во членот 48 став (1) по зборовите: „два пати правосилно“ се додаваат зборовите: „во рок од три години“.

Во ставот (2) по зборовите: „два пати“ се додаваат зборовите: „во рок од три години“.

Член 13

Одредбите на членот (7) став (3) точката б) утврдени во членот 3 од овој закон не се применуваат за лица кои ќе остварат право на пензија во рок од десет години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14

Во членот 51 став (1) по зборовите: „член 7“ се додаваат зборовите: „ставови (2) и (3) точка а)“, а точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а условите од член 7 став (3) точка б) се должни да ги исполнат во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската унија“.

Член 15

„Одредбите на членовите од 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија“ број 180/14), нема да се применуваат до 1 јуни 2016 година.“

Член 16

Започнатите постапки по жалба согласно со Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија“ број 180/14), до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Предметите во второстепена управна постапка по кои одлучувал министерот за финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била започната постапката.

Член 17

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KRYERJEN E PUNËVE PËR PËRFAQËSIM
NË PROCEDURA DOGANORE**

Neni 1

Në Ligjin për kryerjen e punëve për përfaqësim në procedura doganore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 180/14), në nenin 4 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Kundër vendimeve, që në procedurë administrative i miraton organi doganor, mund të niset kontest administrativ pranë gjykatës kompetente.”

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Padia nuk e prolongon zbatimin e vendimit.”

Neni 2

Në nenin 5 paragrafi (1), pika gj) ndryshohet si vijon:
“parashtron deklaratë se do ta garantojë plotësimin e obligimeve të cilat mund të rezultojnë nga kryerja e përfaqësimit në procedura doganore sipas këtij ligji”;

Pika e) ndryshohet si vijon:

“në dy vitet e fundit parashtruesi i kërkesës dhe personi përgjegjës te parashtruesi i kërkesës me një ose më shumë vendime të plotfuqishme të organit për kundërvajtje, përkatësisht gjykatës, nuk janë shpallur fajtorë për kundërvajtje të kryer doganore dhe se nuk u është shqiptuar gjobë në shumë të përgjithshme mbi 20 000 euro në kundërvlerë me denarë ose nuk janë shpallur fajtorë me vendim të plotfuqishëm të gjykatës kompetente për veprë penale kundër financave publike, qarkullimit pagesor dhe ekonomisë, veprë penale kundër detyrës zyrtare, veprë penale kundër qarkullimit juridik ose veprë penale të përcaktuar me Ligjin për akciza;”.

Neni 3

Në nenin 7 paragrafi (2) në pikën a) në fund të fjalisë lidhëza “ose” zëvendësohet me pikë.

Pika b) shlyhet.

Në paragrafin (3) pika a) ndryshohet si vijon:

“në dy vitet e fundit me një ose më shumë vendime të plotfuqishme të organit për kundërvajtje, përkatësisht gjykatës, nuk është shpallur fajtor për kundërvajtje të kryer doganore dhe se nuk i është shqiptuar gjobë në shumë të përgjithshme mbi 2 000 euro në kundërvlerë me denarë ose nuk është shpallur fajtor me vendim të plotfuqishëm të gjykatës kompetente për veprë penale kundër financave publike, qarkullimit pagesor dhe ekonomisë, veprë penale kundër detyrës zyrtare, veprë penale kundër qarkullimit juridik ose veprë penale të përcaktuar me Ligjin për akciza;”.

Pika b) ndryshohet si vijon:

“të ketë njohuri aktive të një prej tri gjuhëve më së shpeshti të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) nëpërmjet posedimit të certifikatës së njohur ndërkombëtare të lëshuar nga testues evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë, ose vërtetim nga institucion ndërkombëtar A1 (A1) niveli i CEFR, përkatësisht FCE, BULLATS ose Aptis; ose TOEFELL PBT së paku 310 pikë, TOEFELL CBT së paku 35 pikë ose TOEFELL IBT së paku 10 pikë, ose DELLF, TCF, TEF, ose Gete certifikatë”.

Neni 4

Në nenin 13 paragrafi (1), pika v) ndryshohet si vijon:

“të ketë njohuri aktive të një prej tri gjuhëve më së shpeshti të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) nëpërmjet posedimit të certifikatës së njohur ndërkombëtare të lëshuar nga testues evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testuesve evropianë, ose vërtetim nga institucioni ndërkombëtar A1 (A1) niveli i CEFR, përkatësisht FCE, BULLATS ose Aptis; ose TOEFELL PBT së paku 310 pikë, TOEFELL CBT së paku 35 pikë ose TOEFELL IBT së paku 10 pikë, ose DELLF, TCF, TEF, ose Gete certifikatë dhe”.

Neni 5

Në nenin 14 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Punët profesionale dhe administrative për nevojat e zbatimit të provimit profesional i kryen Drejtoria Doganore, kurse provimi teknikisht zbatohet në sistemin unik elektronik për dhënien e provimeve”.

Neni 6

Në nenin 18 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Kundër aktvendimit me të cilin është refuzuar kërkesa për dhënien e provimit mund të ngritet kontest administrativ pranë gjykatës kompetente.”

Neni 7

Në nenin 20 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni, nuk lejohet ankesë e veçantë.”

Neni 8

Në nenin 22 në paragrafin (1) fjala “rrumbullakim” zëvendësohet me fjalën “përzgjedhje”.

Neni 9

Në nenin 24 në paragrafin (5) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “nga neni 14 paragrafi (2) i këtij ligji”.

Neni 10

Neni 30 ndryshohet si vijon:

“(1) Provimin profesional për përfaqësues të licencuar e zbaton Komisioni të cilin e formon drejtori i Drejtorisë Doganore.

(2) Komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni përbëhet nga kryetari, shtatë anëtarë dhe zëvendës të tyre, prej të cilëve kryetari dhe katër anëtarë janë përfaqësues të Drejtorisë Doganore, dy përfaqësues të shoqatës së përfaqësuesve dhe një përfaqësues i Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë, të cilët përcaktohen për periudhë prej dy viteve.”

Neni 11

Në nenin 33 në paragrafin (1) fjalët: “një herë në vit” zëvendësohen me fjalët: “një herë në dy vite”.

Neni 12

Në nenin 48 në paragrafin (1) pas fjalëve: “plotfuqishëm dy herë” shtohen fjalët: “në afat prej tre viteve”.

Në paragrafin (2) pas fjalëve: “dy herë” shtohen fjalët: “në afat prej tre viteve”.

Neni 13

Dispozitat e nenit (7) paragrafi (3) pika b) të përcaktuara në nenin 3 të këtij ligji nuk zbatohen për personat të cilët do të realizojnë ta drejtën e pensionit në afat prej dhjetë viteve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 14

Në nenin 51 në paragrafin (1) pas fjalëve: “neni 7” shtohen fjalët: “paragrafët (2) dhe (3) pika a)”, kurse pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “ndërsa kushtet nga neni 7 paragrafi (3) pika b) janë të obliguar t'i plotësojnë në afat prej një viti nga dita e anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian”.

Neni 15

Dispozitat e neneve prej 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dhe 33 të Ligjit për kryerjen e punëve për përfaqësim në procedura doganore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 180/14) nuk do të zbatohen deri më 1 qershor 2016.”

Нени 16

Procedurat e filluara për ankesë në pajtim me Ligjin për kryerjen e punëve për përfaqësim në procedurat doganore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 180/14), deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundohen në pajtim me ligjin sipas të cilit janë filluar.

Lëndët në procedurën administrative të shkallës së dytë për të cilat ka vendosur ministri i Financave ose person i autorizuar nga ai, e për të cilat është ngritur kontest administrativ deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundohen në pajtim me ligjin sipas të cilit është filluar procedura.

Нени 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4428.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3965/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15 и 129/15), во членот 6-а ставот (4) се менува и гласи:

“(4) Против решението од ставот (3) на овој член, даночниот обврзник може да поведе управен спор пред надлежниот суд.”

Член 2

Во членот 82 став (3) се менува и гласи:

“(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член важат и за промени во постапка по поведен управен спор.”

Член 3

Членот 121 се менува и гласи:

„(1) Управата за јавни приходи на даночниот обврзник кој во целост или делумно по пристигнатоста на даночната обврска не го платил данокот, односно споредната даночна давачка, му праќа опомена за видот и износот на данокот, односно споредните даночни давачки пристигнати за наплата, со која му наложува пристигнатиот износ да го плати веднаш, а најдоцна во рок од седум дена од денот на приемот на опомената.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, Управата за јавни приходи на даночниот обврзник за долг кој произлегува од даночни обврски кои се пресметуваат во еднакви износи, во рокови определени со закон кои се повторуваат и се непроменливи во текот на годината, наместо опомена од ставот (1) на овој член, може да достави известување за доспеан неплатен долг наведен во даночниот управен акт или даночниот акт.

(3) Опомената од ставот (1) на овој член, се доставува согласно со одредбите од овој закон кои се однесуваат за доставување на даночен управен акт и даночен акт.

(4) Должникот може да биде повикан да плати со телефонско известување за опомена за плаќање на данок од ставот (1) на овој член, за што се составува службена белешка.“

Член 4

Во членот 126 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) По исклучок од ставот (1) на овој член, за доспеан долг за кој Управата за јавни приходи има доставено известување согласно со членот 121 став (2) од овој закон, присилната наплата може да започне по истекот на 30 дена од денот на доспеаноста на долгот.“

Член 5

Насловот пред членот 127 и членот 127 се менуваат и гласат:

“Тужба против присилна наплата

Член 127

(1) Против присилната наплата не е дозволено поведување на управен спор пред надлежен суд за околности кои се однесуваат на утврдувањето на даночниот долг. Поведување на управен спор е дозволено само против даночниот управен акт за одредување на присилната наплата.

(2) Поведувањето на управен спор не ја попречува постапката по присилната наплата.“

Член 6

Во членот 134 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

“(4) По исклучок од ставот (3) од овој член, доколку е донесено решение за одложено плаќање на даночен долг на рати, на барање поднесено од даночниот должник, Управата за јавни приходи може да го брише залогот воспоставен во постапка на присилна наплата, доколку истиот приложи гаранција која во целост го обезбедува даночниот долг.

(5) Бришењето на залогот ќе се изврши по истекот на 90 дена од правосилноста на решението за одобрено плаќање на даночниот долг на рати.“

Член 7

Во ДЕЛ ТРЕТИ насловот “II. ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА”, насловите пред членовите и членовите 172, 173, 174, 175, 175-а, 175-б, 175-в, 175-г, 175-д, 175-ф, 175-е, 175-ж и 175-з се бришат.

Член 8

Членот 176 се менува и гласи:

“(1) Против даночен управен акт даночниот обврзник може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(2) Поднесувањето на тужбата не го спречува извршувањето на даночниот управен акт.

(3) Управен спор може да се поведе и кога Управата за јавни приходи по барање на даночниот обврзник не донела даночен управен акт во рокот утврден со законите од областа на даноците и другите јавни приходи како и на споредните даночни давачки кои ги управува Управата за јавни приходи.“

Член 9

Одредбата на членот 134 утврдена во членот 6 од овој закон ќе се применува и на започнатите постапки за одложено плаќање на даночен долг, доколку должникот приложи гаранција која во целост го обезбедува даночниот долг.

Член 10

Започнатите постапки по жалба согласно со Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15 и 97/15), до денот на влегување во сила на овој закон ќе се завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Предметите во второстепена управна постапка по кои одлучувал министерот за финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била започната постапката.

Член 11

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за даночна постапка.

Член 12

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURË TATIMORE

Neni 1

Në Ligjin për procedurë tatimore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15, 97/15 dhe 129/15), në nenin 6-a paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Kundër aktvendimit nga paragrafi (3) i këtij neni, tatimpaguesi mund të ngrejë kontest para gjykatës kompetente."

Neni 2

Në nenin 82 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Dispozitat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni vlejnë edhe për ndryshime në procedurë për kontest të ngritur administrativ."

Neni 3

Neni 121 ndryshohet si vijon:

"(1) Drejtoria për të Hyrat Publike tatimpaguesit i cili në tërësi ose pjesërisht pas arritjes së detyrimit tatimor nuk e ka paguar tatimin, përkatësisht detyrimin tatimor dytësor, i dërgon vërejtje për llojin dhe shumën e tatimit, përkatësisht detyrimeve tatimore dytësore të arritura për pagesë, me të cilin e urdhëron që shumën ta paguajë menjëherë, e më së voni në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të vërejtjes.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, Drejtoria për të Hyra Publike tatimpaguesit për borxh i cili del nga detyrimet tatimore që janë përllogaritur në shuma të barabarta, në afate të caktuara me ligj që përsëriten dhe janë të pandryshueshme gjatë vitit, në vend të vërejtjes nga paragrafi (1) i këtij neni, mund t'i dorëzojë njoftim për borxh të papaguar të maturuar të cekur në aktin administrativ tatimor ose aktin tatimor.

(3) Vërejtja nga paragrafi (1) i këtij neni, dorëzohet në pajtim me dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me dorëzimin e aktit administrativ tatimor dhe aktit tatimor.

(4) Debitori mund të ftohet të paguajë me njoftim telefonik për vërejtje për pagesë të tatimit nga paragrafi (1) i këtij neni, për çfarë përpilohet shënim zyrtar."

Neni 4

Në nenin 126 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, për borxhin e maturuar për të cilin Drejtoria për të Hyra Publike ka dorëzuar njoftim në pajtim me nenin 121 paragrafi (2) i këtij ligji, pagesa e detyrueshme mund të fillojë pas skadimit të 30 ditëve nga dita e maturimit të borxhit."

Neni 5

Titulli para neni 127 dhe neni 127 ndryshohen si vijojnë:

"Padia kundër pagesës së detyrueshme

Neni 127

(1) Kundër pagesës së detyrueshme nuk është lejuar ngritje e kontestit administrativ para gjykatës kompetente për rrethana që kanë të bëjnë me përcaktimin e borxhit tatimor. Ngritja e kontestit administrativ është lejuar vetëm kundër aktit administrativ tatimor për caktimin e pagesës së detyrueshme.

(2) Ngritja e kontestit administrativ nuk e pengon procedurën për pagesën e detyrueshme."

Neni 6

Në nenin 134 pas paragrafit (3) shtohen pesë paragrafë të rinj (4) dhe (5) si vijojnë:

"(4) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni, nëse është miratuar aktvendim për pagesë të prolonguar të borxhit tatimor në këste, me kërkesë të parashtruar nga debitori tatimor, Drejtoria për të Hyra Publike mund ta shlyejë pengun e vendosur në procedurë të pagesës së detyrueshme nëse i njëjti paraqet garanci e cila në tërësi e siguron borxhin tatimor.

(5) Shlyerja e pengut do të kryhet pas skadimit të 90 ditëve nga plotfuqishmëria e aktvendimit për pagesën e lejuar të borxhit tatimor me këste."

Neni 7

Në PJESËN E TRETË titulli "II. PROCEDURA PËR ANKESË", titujt para neneve dhe nenet 172, 173, 174, 175, 175-a, 175-b, 175-v, 175-g, 175-d, 175-gj, 175-e, 175-zh dhe 175-z shlyhen.

Neni 8

Neni 176 ndryshohet si vijon:

"(1) Kundër aktit tatimor administrativ, tatimpaguesi mund të ngrejë kontest para gjykatës kompetente.

(2) Parashtrimi i padisë nuk e pengon zbatimin e aktit administrativ tatimor.

(3) Kontesti administrativ mund të ngrihet edhe kur Drejtoria për të Hyrat Publike me kërkesë të detyrësit tatimor nuk ka miratuar akt administrativ tatimor në afat të përcaktuar me ligjet nga sfera e tatimeve dhe të hyrave tjera publike si dhe detyrimeve tatimore dytësore që i menaxhon Drejtoria për të Hyrat Publike."

Neni 9

Dispozita e nenit 134 e përcaktuar në nenin 6 të këtij ligji do të zbatohet edhe në procedurat e filluara për pagesën e prolonguar të borxhit tatimor, nëse debitori paraqet garanci e cila në tërësi e siguron borxhin tatimor.

Neni 10

Procedurat e filluara për ankesë në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13, 15/15 dhe 97/15), deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar.

Lëndët në procedurën administrative të shkallës së dytë për të cilat ka vendosur ministri i Financave ose personi i autorizuar nga ai, e për të cilat është ngritur kontest administrativ deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit ka filluar procedura.

Neni 11

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për procedurë tatimore.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4429.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3966/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за комуналните такси („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 64/2005, 92/2007 и 123/12), во членот 9 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Против решението од ставот (1) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежниот суд.“

Член 2

Во членот 16 зборовите: „жалбената постапка“ се заменуваат со зборовите: „постапката по правно средство“.

Член 3

Започнатите постапки по жалба согласно со Законот за комуналните такси („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2004, 64/2005, 92/2007 и 123/12), до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Предметите во второстепена управна постапка по кои одлучувал министерот за финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била започната постапката.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TAKSA KOMUNALE

Neni 1

Në Ligjin për taksa komunale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 61/2004, 64/2005, 92/2007 dhe 123/12), në nenin 9 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Kundër aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente."

Neni 2

Në nenin 16 fjalët: "procedura ankimore" zëvendësohen me fjalët: "procedura me mjetin juridik".

Neni 3

Procedurat e filluara të ankesës në pajtim me Ligjin për taksa komunale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 61/2004, 64/2005, 92/2007 dhe 123/12), deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të kryhen në pajtim me ligjin me të cilin kanë filluar.

Lëndët në procedurën administrative të shkallës së dytë për të cilat ka vendosur ministri i Financave apo prej tij personi i autorizuar, e për të cilat është ngritur kontest administrativ deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të kryhen në pajtim me ligjin me të cilin ka filluar procedura.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4430.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за акцизите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3967/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија” број 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14 и 129/15), во членот 10 став (3) зборот „Жалбата“ се заменува со зборот „Тужбата“.

Член 2

Во членот 23 став (3) зборот „Жалбата“ се заменува со зборот „Тужбата“.

Член 3

Започнатите постапки по жалба согласно со Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија” број 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14 и 188/14), до денот на влегување во сила на овој закон ќе се завршат согласно со законот по кои биле започнати.

Предметите во второстепена управна постапка по кои одлучувал министерот за финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била започната постапката.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PER AKCIZA

Neni 1

Në Ligjin për akciza ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14 dhe 129/15) në nenin 10 në paragrafin (3) fjala "Ankesa" zëvendësohet me fjalën "Padia".

Neni 2

Në nenin 23 paragrafi (3) fjala "Ankesa" zëvendësohet me fjalën "Padia".

Neni 3

Procedurat e filluara për ankesë në pajtim me Ligjin për akciza ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14 dhe 188/14), deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar.

Lëndët në procedurë administrative të shkallës së dytë për të cilat ka vendosur ministri i Financave ose personi i autorizuar nga ai, dhe sipas të cilave është ngritur kontest administrativ deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit procedura ka filluar.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4431.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за регистрирање на готовински плаќања, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3968/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

Член 1

Во Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ број 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13, 115/14 и 129/15) во член 20-а ставовите (7) и (8) се менуваат и гласат:

„Против решението од ставовите (4), (5) и (6) на овој член даночниот обврзник може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

Тужбата не го одлага извршувањето на решението.“

Член 2

Започнатите постапки по жалба согласно со Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ број 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13 и 115/14), до денот на влегување во сила на овој закон ќе се завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Предметите во второстепена управна постапка по кои одлучувал министерот за финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била започната постапката.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR REGJISTRIMIN E PAGESAVE ME PARA NË DORË

Neni 1

Në Ligjin për regjistrimin e pagesave me para në dorë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13, 115/14 dhe 129/15) në nenin 20-a paragrafët (7) dhe (8) ndryshohen si vijojnë:

“Kundër aktvendimit nga paragrafët (4), (5) dhe (6) të këtij neni tatimpaguesi mund të ngrit kontest administrativ para gjykatës kompetente.

Padia nuk e prolongon realizimin e aktvendimit.”

Neni 2

Procedurat e filluara për ankesë në pajtim me Ligjin për regjistrimin e pagesave me para në dorë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 31/2001, 42/2003, 40/2004, 70/2006, 126/2006, 88/2008, 133/2009, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13 dhe 115/14), deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundohen në pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar.

Lëndët në procedurën administrative të shkallës së dytë për të cilat ka vendosur ministri i Financave apo person i autorizuar nga ai, ndërsa për të cilat është ngritur kontest administrativ deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundohen në pajtim me ligjin sipas të cilit ka filluar procedura.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4432.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОДИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3969/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Во Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 88/15), во членот 9 став (3) се менува и гласи:

„Против заклучокот од ставот (2) на овој член, не е дозволена посебна жалба.“

Член 2

Во членот 11 став (1) по зборот „единица“ се додаваат зборовите: „со решение“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Против решението со кое се отфрла барањето, подносителот може да поведе управен спор пред надлежниот суд.“

Член 3

Започнатите постапки по жалба согласно со Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 88/15), до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Предметите во второстепена управна постапка по кои одлучувал министерот за финансии или од него овластено лице, а по кои е поведен управен спор до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со законот по кој била започната постапката.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MASA DOGANORE PËR ZBATIMIN E MBROJTJES SË TË DREJTAVE TË PRONËSISË INTELEKTUALE****Neni 1**

Нë Ligjin për masë doganore për zbatimin e mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër. 88/15), në nenin 9 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Kundër konkluzionit nga paragrafi (2) i këtij neni, nuk lejohet ankesë e veçantë.”

Neni 2

Në nenin 11 në paragrafin (1) pas fjalës “njësi” shtohen fjalët: “me aktvendim”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet kërkesa, parashtruesi mund të ngritë kontest administrativ pranë gjykatës kompetente.”

Neni 3

Procedurat e filluara për ankesë në pajtim me Ligjin për masë doganore për zbatimin e mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 88/15), deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundohen në pajtim me ligjin sipas të cilit janë filluar.

Lëndët në procedurën administrative të shkallës së dytë për të cilat ka vendosur ministri i Financave ose personi i autorizuar nga ai, e për të cilat është ngritur kontest administrativ deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundohen në pajtim me ligjin sipas të cilit është filluar procedura.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4433.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА)**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА),

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3970/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА)****Член 1**

Во Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10 и 43/14), во членот 2 став (1) во точката 5 зборот „секој“ се брише, а по зборот „физичко“ се додаваат зборовите: „лице, трговец-поединец“.

Член 2

Во членот 32 став (1) во воведната реченица зборовите: „3.000 евра до“ се бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „односно трговец-поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно трговецот-поединец-субјектот на ревизија ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, односно трговецот-поединец-субјектот на ревизија за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Член 3

Во членот 33 став (1) во воведната реченица зборовите: „3.000 евра до 6.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „600 евра до 900 евра“.

Член 4

Членот 35 се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“

Член 5

По членот 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:

„Член 35-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно за трговец-поединец се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REVIZION TË INSTRUMENTIT PËR NDIHMË PARAADERUESE (IPA)

Neni 1

Нë Ligjin për revizion të instrumentit për ndihmë paraaderuese (IPA) (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 66/10 dhe 43/14), në nenin 2 paragrafi (1) në pikën 5 fjala “secili” shlyhet, ndërsa pas fjalës “fizik” shtohen fjalët: “person, tregtar-individ”.

Neni 2

Нë nenin 32 paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “3000 euro deri” shlyhen, ndërsa pas fjalës “person” shtohen fjalët: “përkatësisht tregtari-individ”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik, përkatësisht tregtar-individ-subjekti i revizionit do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik, përkatësisht tregtar-individ-subjekti i revizionit për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.“

Neni 3

Нë nenin 33 paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “3000 euro deri 6000 euro” zëvendësohen me fjalët: “600 euro deri 900 euro”.

Neni 4

Neni 35 ndryshohet si vijon:

“Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.”

Neni 5

Pas neni 35 shtohet neni i ri 35-a, si vijon:

“Neni 35-a

Matja e lartësisë së gjobës për person juridik, përkatësisht për tregtar-individ bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4434.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководството за непрофитните организации,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3971/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за сметководството за непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2003 и 17/11), во членот 20 став (1) во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за непрофитната организација ќе му се изрече на одговорното лице во непрофитната организација за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Член 2

Членот 20-а се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членот 20 став (1) точки, 1), 2), 3), 4), 5) и 6) од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“

Член 3

По членот 20-а се додаваат два нови члена 20-б и 20-в, кои гласат:

„Член 20-б

(1) За прекршокот од членот 20 став (1) точка 7) од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Централниот регистар на Република Македонија.

(2) За сторените прекршоци од овој закон, овластеното лице од страна на директорот на Централниот регистар (во натамошниот текст: овластено службено лице), при констатирање на прекршокот должно е пред да го поднесе барањето за поведување на прекршочна постапка да му предложи на сторителот на прекршокот постапка за издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

(3) Овластените службени лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(5) Личните податоци од ставот (4) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(6) Директорот на Централниот регистар ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 20-в

Одмерувањето на висината на глобата за непрофитната организација се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 4

Подзаконскиот акт утврден во овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KONTABILITETIN PËR ORGANIZATA
JOFITIMPRURËSE**

Neni 1

Në Ligjin për kontabilitetin për organizatat jofitimprurëse (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 24/2003 dhe 17/11) në nenin 20 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “2000 deri” shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për organizatën jofitimprurëse do t’i shqiptohet personit përgjegjës në organizatën jofitimprurëse për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.“

Neni 2

Neni 20-a ndryshohet si vijon:

“Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 20 paragrafi (1) pikat, 1), 2), 3), 4), 5) и 6) nga ky ligj procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton gjykata kompetente.”

Neni 3

Pas nenit 20-a shtohen dy nene të ri 20-b dhe 20-v, si vijojnë:

“Neni 20-b

(1) Për kundërvajtjen nga neni 20 paragrafi (1) pika 7) nga ky ligj procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë.

(2) Për kundërvajtjet e kryera nga ky ligj, personi i autorizuar nga ana e drejtorit të Regjistrir Qendrorë (në tekstin e mëtejshëm: person i autorizuar zyrtar), gjatë konstatimit të kundërvajtjes është i obliguar para se ta parashtrijë kërkesën për ngritje të procedurës kundërvajtëse t’i propozojë kryerësit të kundërvajtjes për lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

(3) Personat e autorizuar zyrtarë janë të detyruar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse të lëshuara dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

(4) Në evidencën nga paragrafi (3) i këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet dhe rezultati i procedurës.

(5) Të dhënat personale nga paragrafi (4) i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencën.

(6) Drejtori i Regjistrir Qendror e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.”

Neni 20-v

Matja e lartësisë së gjobës për organizatën jofitimprurëse bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”

Neni 4

Akti nënligjorë i përcaktuar në këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4435.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ
РАБОТИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3972/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 188/13 и 27/14), во членот 45 став (1) во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за трговецот - поединец сметководител, односно трговецот - поединец овластен сметководител, односно друштвото за вршење сметководствени работи ќе му се изрече на одговорното лице во трговецот- поединец сметководител, односно трговецот - поединец овластен сметководител, односно друштвото за вршење сметководствени работи за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Член 2

Во членот 46 став (1) зборовите во воведната реченица зборовите: „5.000 до“ се бришат.

Член 3

Во член 46-а во ставовите (1) и (2) зборовите „4.000 до“ се бришат.

Член 4

Членот 47 се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членовите 44, 45, 46, 46-а и 46-б од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“

Член 5

По членот 47 се додава нов член 47-а, кој гласи:

„Член 47-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно за трговец-поединец се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KRYERJEN E PUNËVE TË KONTABILITETIT

Neni 1

Në Ligjin për kryerjen e punëve të kontabilitetit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 95/12, 188/13 dhe 27/14), në nenin 45 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët "3000 deri në" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon

"Gjohë në shumë prej 30% të gjohës së matur për tregtar - individ kontabilitet, përkatësisht tregtar - individ kontabilist i autorizuar, përkatësisht shoqëri për kryerjen e punëve të kontabilitetit do t'i shqiptohet personit përgjegjës në tregtarin-individ kontabilist, përkatësisht tregtarit-individ kontabilist i autorizuar, përkatësisht shoqërisë për kryerjen e punëve të kontabilitetit për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 2

Në nenin 46 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "5000 deri në" shlyhen.

Neni 3

Në nenin 46-a në paragrafët (1) dhe (2) fjalët: "4000 deri në" shlyhen.

Neni 4

Neni 47 ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 44, 45, 46, 46-a dhe 46-b të këtij ligji procedurë për kundërvajtje udhëheq dhe sanksione për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente."

Neni 5

Pas nenit 47 shtohet nen i ri 47-a, si vijon:

"Neni 47-a

Matja e lartësisë së gjohës për person juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4436.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3973/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14 и 43/14), во членот 39 став (1), во воведната реченица зборовите: „3000 евра до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице- субјектот на ревизија ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице-субјектот на ревизија.“

Член 2

Во членот 39-а ставови (1) и (2) зборовите: „4000 до“ се бришат.

Член 3

Членот 41 се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.“

Член 4

По членот 41 се додава нов член 41-а, кој гласи:

„Член 41-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR REVIZIONIN SHETËTOR

Neni 1

Нë Ligjin për revizionin shtetëror (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 66/10, 145/10, 12/14 dhe 43/14), në nenin 39 paragrafi (1), në fjalinë hyrëse fjalët “3.000 euro deri” shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjohë në shumë prej 30% të gjohës së llogaritur për personin juridik-subjekti i revizionit do t'i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik-subjekti i revizionit.

Neni 2

Në nenin 39-a në paragrafët (1) dhe (2) fjalët “4.000 deri” shlyhen.

Neni 3

Neni 41 ndryshohet si vijon:

“Për kundërvajtjet e caktuara me këtë ligj procedure për kundërvajtje mban dhe sanksione për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente.”

Neni 4

Pas neni 41 shtohet nen i ri 41-a si vijon:

Neni 41-a

Për llogaritja e lartësisë së gjohës për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4437.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ
ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3974/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ
ДРУШТВА

Член 1

Во Законот за преземање на акционерските друштва (“Службен весник на Република Македонија” број 69/13, 188/13 и 166/14) насловот пред членот 68 и членот 68 се менуваат и гласат:

„Постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог

Член 68

(1) За сторените прекршоци од овој закон, овластени лица за спроведување на контрола од страна на Комисијата (во натамошниот текст: овластени лица), при констатирање на прекршокот должни се на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка.

(2) Доколку овластеното лице констатира прекршок, составува записник во кој ги забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот

на сторување на прекршокот, описот на дејствието и дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува овластеното лице и сторителот.

(3) По исклучок од ставот (2) од овој член, ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со податоци од службена евиденција, записникот го потпишува само овластеното лице.

(4) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, овластеното лице веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

(5) Прекршочниот платен налог содржи: лични податоци на сторителот на прекршокот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука.

(6) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(7) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(8) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член, овластеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

(9) Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот (4) на овој член и за исходот на покренатите постапки.

(10) Во евиденцијата од ставот (9) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(11) Личните податоци од ставот (10) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(12) Комисијата ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Во членот 69 став (1) во воведната реченица зборовите: „4.000 до“ се бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „односно трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец поединец ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице односно одговорното лице во трговец поединец.“

Во ставот (3) бројот „1.000“ се заменува со бројот „750“.

Член 3

Во членот 70 став (1) во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат, а по зборот „лице“ се додаваат зборовите: „односно трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец поединец ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице односно одговорното лице во трговец поединец.“

Во ставот (3) бројот „500“ се заменува со бројот „600“.

Член 4

Во членот 71 став (1) во воведната реченица зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 5

Во членот 72 став (1) во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 6

Во членот 73 став (1) во воведната реченица зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Во ставот (3) во воведната реченица зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Ставот (5) се брише.

Член 7

Во членот 74 ставот (1) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако не ја известува Комисијата во врска со стекнувањето со хартии од вредност согласно со членот 62 од овој закон.“

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„Глоба во износ од 500 до 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако не ја известува Комисијата во врска со стекнувањето со хартии од вредност согласно со членот 62 од овој закон.“

Член 8

По членот 74 се додава нов наслов и нов член 74-а кои гласат:

„Одмерување на висина на глоби

Член 74-а

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице односно трговец поединец се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 9

Членовите 75 и 76 се бришат.

Член 10

Подзаконскиот акт чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

**PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
MARRJEN E SHOQËRIVE AKSIONARE**

Neni 1

Në Ligjin për marrjen e shoqërive aksionare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 69/13, 188/13 dhe 166/14) titulli para neni 68 dhe neni 68 ndryshohet dhe vijon:

"Procedurë për barazim me lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse

Neni 68

(1) Për kundërvajtje të kryer nga ky ligj, personi i autorizuar për zbatim e kontroll nga ana e Komisionit (në tekstin e më poshtëm: persona të autorizuar), gjatë konstatimit të kundërvajtjes janë të obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë për barazim me lëshimin e urdhër pagesës kundërvajtëse, para se të parashtrajnë kërkesë për procedurë kundërvajtëse.

(2) Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje, përpilon procesverbal në të cilën i shënon elementet e rëndësishme të veprimeve të cilat dalin nga shënimi juridik të kundërvajtje, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimeve dhe jep propozim për barazim me lëshimin e urdhër pagesës kundërvajtëse. Procesverbalin e nënshkruan personi i autorizuar dhe kryerësi.

(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) të këtij neni, nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton personalisht ose e konstaton me nevojën me mjete teknike përkatëse dhe pajisje, respektivisht me të dhëna nga evidenca zyrtare, procesverbalin e nënshkruan vetëm personi i autorizuar.

(4) Nëse kryerësi e pranon veprën që i vihet në barë ose nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e përcakton personalisht ose e përcakton me përdorimin e mjeteve teknike dhe pajisje, personi përgjegjës menjëherë e lëshon urdhër pagesën kundërvajtëse.

(5) Urdhër pagesa kundërvajtëse përmban: Të dhëna personale të kryerësit, kurse për personin juridik, emri, selia dhe numri tatimor, vendi dhe koha e kryerjes së kundërvajtjes, kualifikimi juridik i kundërvajtjes, shuma e gjobës, numri i llogarisë për pagimin dhe këshillën juridike.

(6) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhër pagesës kundërvajtëse, kryerësi është i obliguar ta paguaj gjobën në afat prej tetë ditësh pas pranimit urdhër pagesës kundërvajtëse në llogarinë e shënuar në urdhër pagesën e paguar.

(7) Kryerësi i cili do ta paguaj gjobën në afatin nga paragrafi (6) të këtij neni, do ta paguaj gjysmën e gjobës së shqiptuar, për të të drejtën e secilës mësohet në këshillën juridike.

(8) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi (6) të këtij neni, personi përgjegjës parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse para gjykatës kompetente.

(9) personat e autorizuar janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhër pagesa e lëshuara kundërvajtëse nga paragrafi (4) të këtij neni dhe për epilogun e procedurave të ngritura.

(10) Në evidencën nga paragrafi (9) të këtij neni mblidhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: Emri dhe mbiemri, respektivisht titulli i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhër pagesës kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(11) Të dhënat personale nga paragrafi (10) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

(12) Komisioni e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhër pagesës kundërvajtëse."

Neni 2

Në nenin 69 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "4.000 deri" shlyhen, kurse pas fjalës "person" shtohen fjalët: " respektivisht tregtar individual".

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij nen në personin përgjegjës në personin juridik respektivisht tregtar individual."

Në paragrafin (3) numri "1.000" zëvendësohen me numrin "750".

Neni 3

Në nenin 70 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "2.000 deri" shlyhen, kurse pas fjalës "person" shtohen fjalët: " respektivisht tregtar individual".

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik respektivisht për tregtarin individual do të shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij nen në personin përgjegjës në personin juridik respektivisht tregtar individual."

Në paragrafin (3) numri "500" zëvendësohen me numrin "600".

Neni 4

Në nenin 71 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "4000 deri " shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni i personit përgjegjës në personin juridik".

Neni 5

Në nenin 72 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "2.000 deri " shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni i personit përgjegjës në personin juridik".

Neni 6

Në nenin 73 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "4.000 deri " shlyhen.

Në paragrafin (2) fjalët: "2000 deri " shlyhen.

Në paragrafin (3) në fjalinë hyrëse fjalët: "4.000 deri " shlyhen.

Paragrafi (4) ndryshohet dhe vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni i personit përgjegjës në personin juridik".

Paragrafi (5) shlyhen.

Neni 7

Në nenin 74 paragrafi (1) ndryshohet dhe vijon:

"Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje në personin juridik, nëse nuk e njofton Komisionin në lidhje me fitimin me letra me vlerë në pajtim e nenin 62 nga ky ligj."

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

"Gjobë në shumë prej 500 deri 750 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse nuk e njofton Komisionin në lidhje me fitimin me letra me vlerë në pajtim me nenin 62 nga ky ligj."

Neni 8

Pas nenit 74 shtohet titull i ri dhe neni ri 74-a si vijon:

"Matja e lartësisë së gjobës

Neni 74-a

Matja e shumës së gjobës për personin juridik, respektivisht tregtar individual kryhet në pajtim me ligjin për kundërvajtje."

Neni 9

Nenet 75 dhe 76 shlyhen.

Neni 10

Aktet nënligjore miratimi i secilës është përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.

4438.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3975/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ БРЗ
ТРАНСФЕР НА ПАРИ

Член 1

Во Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари ("Службен весник на Република Македонија" број 77/2003, 54/2007, 48/10, 67/10, 17/11, 135/11 и 187/13), во членот 35 став 3 се менува и гласи:

„Против решението од став 2 на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.”

Член 2

Во членот 37 став 1 во воведната реченица зборовите: „1.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за давателот на услуга брз трансфер на пари ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во давателот на услуга брз трансфер на пари.“

Член 3

Во членот 37-а, став 1 зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за давателот на услуга брз трансфер на пари ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во давателот на услуга брз трансфер на пари.“

Член 4

Во членот 37-б, став 1 во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за давателот на услуга брз трансфер на пари ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во давателот на услуга брз трансфер на пари.“

Член 5

Во членот 38, став 1 во воведната реченица зборовите: „800 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за субагентот ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во субагентот.“

Член 6

Во членот 38-а, став 1 зборовите: „1.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за субагентот ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во субагентот.“.

Член 7

Во членот 38-б, став 1 во воведната реченица зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за субагентот ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во субагентот.“.

Член 8

Членот 38-в се менува и гласи:

„За сторените прекршоци од овој закон, овластени лица за спроведување на контрола, при констатирање на прекршокот должни се на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка.

Доколку овластеното лице констатира прекршок, составува записник во кој ги забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието и дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог. Записникот го потпишува овластеното лице и сторителот.

По исклучок од ставот 2 од овој член, ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со податоци од службена евиденција, записникот го потпишува само овластеното лице.

Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако овластеното лице прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, овластеното лице веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

Прекршочниот платен налог содржи: лични податоци на сторителот на прекршокот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука.

По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 6 на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот 6 на овој член, овластеното лице поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот 4 на овој член и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 9 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 10 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Советот на Народната банка ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

Член 9

По членот 38-г се додава нов член 38-д кој гласи:

“Член 38-д

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 10

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KRYERJEN E SHËRBIMIT TRANSFER I SHPEJTË I PARAVE

Neni 1

Në Ligjin për kryerjen e shërbimeve transfer i shpejtë i parave ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 77/2003, 54/2007, 48/10, 67/10, 17/11, 135/11 dhe 187/13), në nenin 35 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Kundër aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni mund të parashtrohet ankesë në Komisionin shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në fushën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedure për kundërvajtje."

Neni 2

Në nenin 37 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "1.000 deri" shlyhen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për dhënësin e shërbimit transfer i shpejtë i parave do t'i shqiptohet për kundërvajtjet në paragrafin 1 të këtij neni edhe personit përgjegjës në dhënësin e shërbimit transfer i shpejtë i parave."

Neni 3

Në nenin 37-a në paragrafin 1 fjalët: "2.000 deri" shlyhen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për dhënësin e shërbimit transfer i shpejtë i parave do t'i shqiptohet për kundërvajtjet në paragrafin 1 të këtij neni edhe personit përgjegjës në dhënësin e shërbimit transfer i shpejtë i parave."

Neni 4

Në nenin 37-b, në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "2.000 deri" shlyhen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për dhënësin e shërbimit transfer i shpejtë i parave do t'i shqiptohet për kundërvajtjet në paragrafin 1 të këtij neni edhe personit përgjegjës në dhënësin e shërbimit transfer i shpejtë i parave."

Neni 5

Në nenin 38, në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "800 deri" shlyhen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për subagjentin do t'i shqiptohet për kundërvajtjet në paragrafin 1 të këtij neni edhe personit përgjegjës në subagjentin."

Neni 6

Në nenin 38-a, në paragrafin 1 fjalët: "1.000 deri" shlyhen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për subagjentin do t'i shqiptohet për kundërvajtjet në paragrafin 1 të këtij neni edhe personit përgjegjës në subagjentin."

Neni 7

Në nenin 38-b, në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "1.500 deri" shlyhen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për subagjentin do t'i shqiptohet për kundërvajtjet në paragrafin 1 të këtij neni edhe personit përgjegjës në subagjentin."

Neni 8

Neni 38-v ndryshohet si vijon:

" Për kundërvajtjet e kryera sipas këtij ligji, personat të cilët janë të autorizuar për të zbatuar kontroll janë të obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë për lëshimin e urdhërpagesës për kundërvajtje, para se të parashtrajnë kërkesën për procedurë për kundërvajtje.

Nëse personi i autorizuar konstaton kundërvajtje, përpilon procesverbal në të cilin i shënon elementet e rëndësishme të veprimit prej të cilit rezultojnë konstatimi juridik i kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit dhe jep propozim për kompensim me lëshimin e urdhërpagesës për kundërvajtje.

Procesverbalin e nënshkruan personi i autorizuar dhe kryerësi.

Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e konstaton personalisht ose e konstaton me aplikimin e mjeteve dhe aparateve teknike, përkatësisht me të dhëna nga evidence zyrtare, procesverbalin e nënshkruan vetëm personi i autorizuar.

Nëse kryerësi e pranon veprën që i përcaktohet në llogari të tij ose nëse personi i autorizuar kundërvajtjen e konstaton personalisht ose e konstaton me aplikimin e mjeteve dhe aparateve përkatëse teknike, personi i autorizuar menjëherë do të lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje.

Urdhërpagesa për kundërvajtje përmban: të dhëna personale të kryerësit, kurse për person juridik, emërtimin, selinë dhe numrin tatimor, vendin dhe kohën e kryerjes së kundërvajtjes, kualifikimin juridik të kundërvajtjes, shumën e gjobës, numrin e llogarisë për pagim dhe mësim juridik.

Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës për kundërvajtje kryerësi është i obliguar të paguajë në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të urdhërpagesës për kundërvajtje në llogarinë e shënuar në urdhërpagesën.

Kryerësi i cili do të paguajë gjobën në afatin nga paragrafi 6 i këtij neni do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, e drejtë për të cilën elaborohet në mësimin juridik.

Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi 6 i këtij neni, personi i autorizuar parashtron kërkesë për nisjen e procedurës për kundërvajtje në gjykatën kompetente.

Personat e autorizuar janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje në paragrafin 4 të këtij neni dhe për rezultatin e procedurave të nisura.

Në evidencën nga paragrafi 9 i këtij neni, grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

Të dhënat personale nga paragrafi 10 i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.

Këshilli i Bankës Popullore e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje."

Neni 9

Pas nenit 38-g shtohet nen i ri 38-d si vijon:

"Neni 38-d

Për llogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet."

Neni 10

Akti nënligjor i caktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4439.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3997/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Закон за техничката инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2008, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14, 33/15 и 61/15) во членот 20 став (1) зборовите: „како приоритетна“ се бришат.

Член 2

Во членот 38 став 1 воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, односно на трговецот поединец ако:“

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице, односно на трговецот поединец ќе му биде изречена на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец, за дејствијата од ставот 1 на овој член.“

Ставот 3 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за дејствијата од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 и 12 на овој член.“

Ставот 4 се менува и гласи:

„За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата од став 1 на овој член на правното лице, односно на трговецот поединец, ќе му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност, во траење од една до три години.“

Ставот 5 се менува и гласи:

„За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата од став 2 на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец, ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на работи сврзани со располагање, користење, управување и ракување со техничката опрема во траење до една година.“

Ставот 6 се брише.

Член 3

По членот 38 се додаваат два нови члена 38-а и 38-б кои гласат:

“Член 38-а

За прекршоците утврдени во членот 38 од овој закон, на правното лице, односно на трговецот поединец, инспекторот пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка ќе спроведе постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог.

Кога инспекторот ќе констатира прекршок од ставот 1 на овој член, составува записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место. Записникот го потпишува овластеното службено лице и сторителот.

Доколку сторителот го признае прекршокот инспекторот ќе му издаде прекршочен платен налог заради наплата на глобата за прекршокот. По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог, сторителот на прекршокот е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот 3 на овој член, ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од став 3 на овој член, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд.

Инспекторите се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 6 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 7 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот за економија.

Член 38-б

Одмерувањето на висината на глобите на правното лице односно на трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.”

Член 4

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.”

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за техничката инспекција.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR INSPEKSION TEKNIK

Neni 1

Në Ligjin për inspeksion teknik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 88/2008, 119/10, 36/11, 136/11, 164/13, 41/14, 33/15 dhe 61/15) në nenin 20 paragrafi (1) fjalët "si prioritare" shlyhen.

Neni 2

Në nenin 38 paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 7.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, përkatësisht tregtarit individ, nëse:"

Neni 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur personit juridik përkatësisht tregtarit individ do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht në tregtarin individ për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni."

Neni 3 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 700 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për veprime nga paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 dhe 12 të këtij neni."

Neni 4 ndryshohet si vijon:

"Përveç gjobës për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni personit juridik përkatësisht tregtarit individ do t'i shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje deri në tre vjet."

Neni 5 ndryshohet si vijon:

"Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni përveç gjobës nga paragrafi 2 i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në individin tregtar, do t'i shqiptohet sanksion për kundërvajtje ndalim i përkohshëm për kryerjen e punëve lidhur me disponimin, shfrytëzimin, menaxhimin dhe manipulim me pajisje teknike në kohëzgjatje deri në një vit."

Paragrafi 6 shlyhet.

Neni 3

Pas nenit 38 shtohen dy nene të reja 38-a dhe 38-b, si vijojnë:

"Neni 38-a

Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 38 të këtij ligji, personit juridik, përkatësisht tregtarit individ, inspektori para parashtrimit të kërkesës për ngritjen e procedurës për kundërvajtje do të zbatojë procedurë për barazim me lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse.

Kur inspektori do të konstatojë kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni përpilon procesverbal në të cilin shënohen elementet e rëndësishme të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të kundërvajtjes dhe personat e hasur aty për aty. Procesverbalin e nënshkruan personi i autorizuar zyrtar dhe kryerësi. Nëse kryerësi e pranon kundërvajtjen personi i autorizuar do t'i lëshojë urdhërpagesë kundërvajtëse për pagesë të gjobës për kundërvajtje.

Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës për kundërvajtje, kryerësi i kundërvajtjes është i detyruar që ta paguaje gjobën në afat prej tetë ditësh nga pranimi i urdhërpagesës për kundërvajtje në llogarinë e shënuar në urdhërpagesën.

Kryerësi i kundërvajtjes i cili do të paguaje gjobën në afatin nga paragrafi 3 i këtij neni do të paguaje gjysmën e gjobës së shqiptuar, për të cilën të drejtë këshillohet në këshillin juridik.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën në afatin nga paragrafi 3 i këtij neni, parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës para gjykatës kompetente.

Inspektorët janë të detyruar që të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

Në evidencën nga paragrafi 6 i këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i autorit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për kundërvajtje që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

Të dhënat personale nga paragrafi 7 i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje e përcakton i ministri Ekonomisë.

Neni 38-b

Matja e lartësisë së gjobave të personit juridik, përkatësisht tregtarit individ, bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 4

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 5

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për procedurë tatimore.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4440.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за возила, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3998/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

Член 1

Во Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2008, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13 и 138/14), во членот 5-а став (3) зборовите: „200 до“ се бришат.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (3) на овој член.“

Член 2

Во членот 13 став (6) зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (8) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за производителот-правно лице ќе му се изрече на одговорното лице кај производителот-правно лице за сторен прекршок од ставот (6) на овој член.“

Во ставот (9) зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот (10) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за техничката служба ќе му се изрече на одговорното лице кај техничката служба за сторен прекршок од ставот (9) на овој член.“

Член 3

Во членот 14 став (5) зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот (7) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за производителот-правно лице ќе му се изрече на одговорното лице кај производителот-правно лице за сторен прекршок од ставот (5) на овој член.“

Член 4

Во членот 16 став (4) зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (6) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за производителот-правно лице ќе му се изрече на одговорното лице кај производителот-правно лице за сторен прекршок од ставот (4) на овој член.“

Член 5

Во членот 20 став (8) зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (10) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за производителот-правно лице ќе му се изрече на одговорното лице кај производителот-правно лице за сторен прекршок од ставот (8) на овој член.“

Во ставот (11) зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Ставот (12) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за техничката служба ќе му се изрече на одговорното лице кај техничката служба за сторен прекршок од ставот (11) на овој член.“

Член 6

Во членот 22 став (6) зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (7) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице за технички преглед ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за технички преглед за сторен прекршок од ставот (6) на овој член.“

Член 7

Во членот 26 став (12) зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (13) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (12) на овој член.“

Во ставот (16) зборовите: „1.000 до“ се бришат.

Ставот (17) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (16) на овој член.“

Член 8

Во членот 37 во ставот (6) зборовите: „800 до“ се бришат.

Ставот (7) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (6) на овој член.“

Член 9

Во членот 40 став (10) зборовите: „до 2.200“ се бришат.

Ставот (11) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (10) на овој член.“

Во ставот (12) зборовите: „до 2.400“ се бришат.

Ставот (13) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (12) на овој член.“

Член 10

Во членот 41 став (3) по зборовите: „во износ од“ се додаваат зборовите: „160 до“.

Во ставот (4) зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (4) на овој член.“

Член 11

Во членот 42 став (5) зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (6) се менува и гласи:

„(6) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (5) на овој член.“

Член 12

Во членот 43 став (4) зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (4) на овој член.“

Член 13

Во членот 44 став (3) зборовите: „1.700 до“ се бришат.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (3) на овој член.“

Член 14

Во членот 45 став (3) зборовите: „1.000 до“ се бришат.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (3) на овој член.“

Член 15

Во членот 47 став (7) зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (8) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (7) на овој член.“

Член 16

Во членот 53 став (2) зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице за технички преглед ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за технички преглед за сторен прекршок од ставот (2) на овој член.“

Член 17

Во членот 54 во ставот (10) зборовите „до 1.200“ се бришат.

Ставот (11) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (10) на овој член.“

Член 18

Во членот 56 став (22) зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот (23) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (22) на овој член.“

Член 19

Во членот 56-а во ставот (22) зборовите „2.500 до“ се бришат.

Ставот (23) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице што извршува работи на техничка служба ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице што извршува работи на техничка служба за сторен прекршок од ставот (22) на овој член.“

Член 20

Во членот 62 став (22) зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот (23) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (22) на овој член.“

Во ставот (24) зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот (25) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за сторен прекршок од ставот (24) на овој член.“

Член 21

Во членот 62-а став (23) зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот (24) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај овластеното правно лице за сторен прекршок од ставот (23) на овој член.“

Во ставот (25) зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот (26) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај овластеното правно лице за сторен прекршок од ставот (25) на овој член.“

Член 22

Во членот 65 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице овластено за вршење на технички преглед за сторен прекршок од ставот (3) на овој член.“

Ставот (6) кој станува став (7) се менува и гласи:

„(7) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице за технички преглед ќе му се изрече на одговорното лице кај правното лице за технички преглед што постапува спротивно на одредбите на ставот (4) на овој член.“

Член 23

Во членот 66-в став (10) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Во ставот (11) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Член 24

Во членот 66-г став (10) зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Член 25

Во членот 81-а став (8) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај овластеното правно лице за вршење на технички преглед за сторен прекршок од ставот (7) на овој член.“

Член 26

Во членот 85 став (5) зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (6) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице кај правно лице за сторен прекршок од ставот (5) на овој член.“

Член 27

Членот 87 се менува и гласи:

Постапка за порамнување пред Министерството за економија

"Член 87

(1) За прекршоците утврдени во членовите 5-а, 13, 14, 16, 20, 22, 56 и 62 на овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Државниот пазарен инспекторат.

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред Државниот пазарен инспекторат ја води Комисија за одлучување по прекршок.

(3) Кога државниот пазарен инспектор за поведување на прекршочна постапка ќе констатира прекршок составува записник во кој ги забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторувањето на прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место, како и дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог и истиот го забележува во записникот за констатиран прекршок. Записникот го потпишува државниот пазарен инспектор и сторителот.

(4) По исклучок од ставот (2) на овој член, ако државниот пазарен инспектор прекршокот го утврди лично или утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со податоци од службена евиденција записникот го потпишува само инспекторот.

(5) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако државниот пазарен инспектор прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, инспекторот веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

(6) Прекршочниот платен налог содржи лично име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правна квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука.

(7) По приемот и потпишување на прекршочниот платен налог, сторителот е должен да ја плати глобата изречена согласно со ставот (1) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(8) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(9) Државниот пазарен инспектор е должен да води електронска евиденција за издадените прекршочни платни налози и за изречените глоби за сторен прекршок.

(10) Во електронската евиденција од ставот (9) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци за сторителот на прекршокот за физичкото лице-име и презиме, за правното лице-назив, живеалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава за сторен прекршок.

(11) Податоците од ставот (10) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во електронската евиденција.

(12) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за економија.“

Член 28

Членот 88 се менува и гласи:

Постапка пред Министерството за внатрешни работи

„Член 88

(1) За прекршоците утврдени во членовите 26, 33, 33-а, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56-а, 62-а, 65, 66-в, 66-г, 66-л, 81-а, 82 и 85 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Министерството за внатрешни работи.

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред Министерството за внатрешни работи ја води Комисија за одлучување по прекршок.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и два члена. Претседателот на комисијата е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од најмалку шест години на предметната материја, а членовите на комисијата да имаат завршено високо образование и работно искуство од најмалку четири години од предметната материја.

(4) Доставувањето на писмената изготвени од Комисија за одлучување по прекршок, се врши согласно одредбите од Законот за прекршоците и Законот за општата управна постапка.

(5) Ако живеалиштето на лицето на кое треба да му се достави известување, покана или одлука е непознато за органот чие писмено се доставува, комисијата ќе го објави писменото на веб страницата на Министерството за внатрешни работи и со истекот на осум дена од денот на објавувањето на веб страницата, ќе се смета дека странката е уредно известена за писменото.

(6) По исклучок од ставот (1) на овој член, кога сторителот на прекршокот е странец, полицискиот службеник ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

(7) Против одлуката на Комисијата од ставот (2) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Член 29

Членот 89 се менува и гласи:

„Член 89

Постапка за порамнување пред Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

(1) За прекршоците утврдени во членот 47 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја води Комисија за одлучување по прекршок.

(3) Кога државниот инспектор за земјоделство или државниот инспектор за шумарство и ловство (во натамошниот текст на овој член: инспектор) за поведување на прекршочна постапка ќе констатира прекршок составува записник во кој забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место, како и дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог и истиот го забележува во записникот за констатиран прекршок. Записникот го потпишува инспекторот и сторителот.

(4) По исклучок од ставот (2) на овој член, ако инспекторот прекршокот го утврди лично или утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со податоци од службена евиденција записникот го потпишува само инспекторот.

(5) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако инспекторот прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, инспекторот веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

(6) Прекршочниот платен налог содржи лично име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правна квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука.

(7) По приемот и потпишување на прекршочниот платен налог, сторителот е должен да ја плати глобата изречена согласно со ставот (1) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(8) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(9) Државниот инспектор за земјоделство или државниот инспектор за шумарство и ловство е должен да водат електронска евиденција за издадените прекршочни платни налози и за изречените глоби за сторен прекршок.

(10) Во електронската евиденција од ставот (9) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци за сторителот на прекршокот за физичкото лице-име и презиме, за правното лице-назив, живеалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој мусе издава за сторен прекршок.

(11) Податоците од став (10) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во електронската евиденција.

(12) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 30

Членот 90 се менува и гласи:

Постапка за порамнување пред Министерството за животна средина и просторно планирање

„Член 90

(1) За прекршоците утврдени во членот 41 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Министерството за животна средина и просторно планирање.

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред Министерството за животна средина и просторно планирање ја води Комисијата за одлучување по прекршок.

(3) Кога државниот инспектор за животна средина (во натамошниот текст на овој член: инспектор) за поведување на прекршочна постапка ќе констатира прекршок составува записник во кој забележува битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторувањето на прекршокот, описот на дејствието и лицата затекнати на самото место, како и дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог и истиот го забележува во записникот за констатиран прекршок. Записникот го потпишува инспекторот и сторителот.

(4) По исклучок од ставот (2) на овој член, ако инспекторот прекршокот го утврди лично или утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со податоци од службена евиденција записникот го потпишува само инспекторот.

(5) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако инспекторот прекршокот го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, инспекторот веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

(6) Прекршочниот платен налог содржи лично име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, а за правно лице, назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правна квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука.

(7) По приемот и потпишување на прекршочниот платен налог, сторителот е должен да ја плати глобата изречена согласно со ставот (1) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(8) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(9) Државниот инспектор за животна средина е должен да води електронска евиденција за издадените прекршочни платни налози и за изречените глоби за сторен прекршок.

(10) Во електронската евиденција од ставот (9) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци за сторителот на прекршокот за физичкото лице-име и презиме, за правното лице-назив, живеалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој музе издава за сторен прекршок.

(11) Податоците од ставот (10) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во електронската евиденција.

(12) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за животна средина и просторно планирање.“

Член 31

Членот 91 се брише.

Член 32

Членот 92 се менува и гласи:

Постапка пред Министерството за внатрешни работи
за физички и правни лица

„Член 92

(1) За прекршоците утврдени во членовите 26, 33, 33-а, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 82 и 85 од овој закон, униформираниот полициски службеник е должен на сторителот на прекршокот, физичко лице, да му предложи постапка за порамнување пред да поднесе барање за прекршочна постапка.

(2) За прекршоците од членовите 33, 37 и 40 на овој закон, утврдени во управна постапка, овластеното службено лице е должно да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

(3) Доколку сторителот не ја плати глобата за прекршоците од ставот (1) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог, униформираниот полициски службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата од членот 88 став (2) од овој закон.

(4) За прекршоците утврдени во членовите 26, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56-а, 62-а, 65, 66-в, 66-г, 66-л, 81-а и 85 од овој закон, кога како сторител на прекршокот се јавува правно лице и одговорно лице во правното лице, униформираниот полициски службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата од членот 88 став (2) од овој закон.“

Член 33

По членот 92 се додава нов член 92-а кој гласи:

„Член 92-а

Одмерувањето на висината на глобата на правното лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 34

Членовите 93 и 94 се бришат.

Член 35

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 36

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR AUTOMJETE

Neni 1

Në Ligjin për automjete (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13 dhe 138/14), në nenin 5-a në paragrafin (3) fjalët “200 deri” shlyhen.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t’i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (3) i këtij neni.”

Neni 2

Në nenin 13 në paragrafin (6) fjalët: “1.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për prodhuesin-person juridik do t’i shqiptohet personit përgjegjës tek prodhuesi-person juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (6) i këtij neni.”

Në paragrafin (9) fjalët: “2.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (10) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për shërnimin teknik do t’i shqiptohet personit përgjegjës tek shërbimi teknik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (9) i këtij neni.”

Neni 3

Në nenin 14 në paragrafin (5) fjalët: “2.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për prodhuesin-person juridik do t’i shqiptohet personit përgjegjës tek prodhuesi-person juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (5) i këtij neni.”

Neni 4

Në nenin 16 në paragrafin (4) fjalët: “1.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për prodhuesin-person juridik do t’i shqiptohet personit përgjegjës tek prodhuesi-person juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (4) i këtij neni.”

Neni 5

Në nenin 20 në paragrafin (8) fjalët: “1.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (10) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për prodhuesin-person juridik do t’i shqiptohet personit përgjegjës tek prodhuesi-person juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (8) i këtij neni.”

Në paragrafin (11) fjalët: “2.000 deri” shlyhen.

Paragrafi (12) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për shërnimin teknik do t’i shqiptohet personit përgjegjës tek shërbimi teknik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (11) i këtij neni.”

Neni 6

Në nenin 22 në paragrafin (6) fjalët: "1.500 deri" shlyhen.

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik për kontroll teknik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (6) i këtij neni. "

Neni 7

Në nenin 26 në paragrafin (12) fjalët: "1.500 deri" shlyhen.

Paragrafi (13) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (12) i këtij neni. "

Në paragrafin (16) fjalët: "1.000 deri" shlyhen.

Paragrafi (17) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (16) i këtij neni. "

Neni 8

Në nenin 37 në paragrafin (6) fjalët: "800 deri" shlyhen.

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (6) i këtij neni. "

Neni 9

Në nenin 40 në paragrafin (10) fjalët: "deri 2.200" shlyhen.

Paragrafi (11) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (10) i këtij neni. "

Në paragrafin (12) fjalët: "deri 2.400" shlyhen.

Paragrafi (13) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (12) i këtij neni. "

Neni 10

Në nenin 41 në paragrafin (3) pas fjalëve "në shumë prej" shtohen fjalët: "160 deri".

Në paragrafin (4) fjalët: "2.000 deri" shlyhen.

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (4) i këtij neni. "

Neni 11

Në nenin 42 në paragrafin (5) fjalët: "1.500 deri" shlyhen.

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

"(6) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (5) i këtij neni. "

Neni 12

Në nenin 43 në paragrafin (4) fjalët: "1.500 deri" shlyhen.

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (4) i këtij neni. "

Neni 13

Në nenin 44 në paragrafin (3) fjalët: "1.700 deri" shlyhen.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (3) i këtij neni. "

Neni 14

Në nenin 45 në paragrafin (3) fjalët: "1.000 deri" shlyhen.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (3) i këtij neni. "

Neni 15

Në nenin 47 në paragrafin (7) fjalët: "1.500 deri" shlyhen.

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (7) i këtij neni. "

Neni 16

Në nenin 53 në paragrafin (2) fjalët: "1.500 deri" shlyhen.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik për kontroll teknik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kontroll teknik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (2) i këtij neni. "

Neni 17

Në nenin 54 në paragrafin (10) fjalët: "deri 1.200" shlyhen.

Paragrafi (11) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (10) i këtij neni. "

Neni 18

Në nenin 56 në paragrafin (22) fjalët: "2.500 deri" shlyhen.

Paragrafi (23) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (22) i këtij neni. “

Neni 19

Në nenin 56-a në paragrafin (22) fjalët: “2.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (23) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik që kryen punë të shërbimit teknik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik që kryen punë të shërbimit teknik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (22) i këtij neni.”

Neni 20

Në nenin 62 në paragrafin (22) fjalët: “2.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (23) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (22) i këtij neni.”

Në paragrafin (24) fjalët: “2.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (25) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (24) i këtij neni. “

Neni 21

Në nenin 62-a në paragrafin (23) fjalët: “2.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (24) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi i autorizuar juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (23) i këtij neni.”

Në paragrafin (25) fjalët: “2.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (26) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi i autorizuar juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (25) i këtij neni. “

Neni 22

Në nenin 65 pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6) si vijon:

“(6) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik të autorizuar për kryerjen e kontrollit teknik për kundërvajtje nga paragrafi (3) i këtij neni.”

Paragrafi (6) i cili bëhet paragrafi (7), ndryshohet si vijon:

“(7) Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik për kontroll teknik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kontroll teknik që vepron në kundërshtim me dispozitat nga paragrafi (4) i këtij neni.”

Neni 23

Në nenin 66-v në paragrafin (10) fjalët: “4.000 deri” shlyhen.

Në paragrafin (11) fjalët: “4.000 deri” shlyhen.

Neni 24

Në nenin 66-g në paragrafin (10) fjalët: “4.000 deri” shlyhen.

Neni 25

Në nenin 81-a paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi i autorizuar juridik për kryerjen e kontrollit teknik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (7) i këtij neni. “

Neni 26

Në nenin 85 në paragrafin (5) fjalët: “1.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës tek personi juridik për kundërvajtje të bërë nga paragrafi (5) i këtij neni. “

Neni 27

Neni 87 ndryshohet si vijon:

“Neni 87

Procedurë për barazim para Ministrisë së Ekonomisë

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 5-a, 13, 14, 16, 20, 22, 56 dhe 62 të këtij ligji, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton Inspektorati Shtetërorë i Tregut.

(2) Procedurën kundërvajtëse nga paragrafi (1) i këtij neni para Inspektoratit Shtetërorë të Tregut e mban Komisioni për vendimmarrje për kundërvajtje.

(3) Kur Inspektorati Shtetërorë i Tregut për ngritjen e procedurës kundërvajtëse do të konstatojë kundërvajtje përpilon procesverbal në të cilin i shënon elementet e rëndësishme të veprimit nga i cili rezultojnë shënimi juridik i kundërvajtjes, kohën, vendin dhe mënyrën e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimin e veprimit dhe personat e hasur aty për aty, si dhe jep propozim për barazim me lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse dhe të njëjtën e shënon në procesverbalin për kundërvajtje të konstatuar. Procesverbalin e nënshkruan inspektori shtetërorë i tregut dhe kryerësi.

(4) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, nëse inspektori shtetërorë i tregut kundërvajtjen e përcakton personalisht apo përcakton me përdorimin e mjeteve dhe veglave teknike të përshtatshme, përkatësisht me të dhëna nga evidenca zyrtare procesverbalin e nënshkruan vetëm inspektori.

(5) Nëse kryerësi e pranon veprën që i jepet në barrë apo nëse inspektori shtetërorë i tregut kundërvajtjen e përcakton personalisht apo e përcakton me përdorimin e mjeteve dhe veglave teknike të përshtatshme, inspektori menjëherë do të jep urdhërpagesë kundërvajtëse.

(6) Urdhërpagesën kundërvajtëse përmban emrin personi, adresën dhe numrin e vetëm amë të qytetarit, ndërsa për personin juridik, emrin, selinë dhe numrin tatimorë, vendin dhe kohën e kryerjes së kundërvajtjes, kualifikimin juridik të kundërvajtjes, shumën e gjobës, numrin e llogarisë për pagim dhe mësim juridik.

(7) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës kundërvajtëse, kryerësi është i detyruar ta paguajë gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni në afat prej tetë ditë nga pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse në llogarinë e shënuar në urdhërpagesë.

(8) Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në afatin nga paragrafi (6) i këtij neni do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, për të cilën të drejtë këshillohet në mesimin juridik.

(9) Inspektori shtetërorë i tregut është i detyruar të mbajë evidencë elektronike për urdhërpagesat e dhëna kundërvajtëse dhe për gjobat e shqiptuara për kundërvajtje të bërë.

(10) Në evidencën elektronike nga paragrafi (9) i këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: Për kryerësin e kundërvajtjes për personin fizik – emri dhe mbiemri, për personin juridik – emri, vendbanimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet për kundërvajtje të bërë.

(11) Të dhënat nga paragrafi (10) i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencën elektronike.

(12) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse i përcakton ministri i Ekonomisë.”

Neni 28

Neni 88 ndryshohet si vijon:

Procedurë para Ministrisë së Punëve të Brendshme

“Neni 88

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 26, 33, 33-a, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56-a, 62-a, 65, 66-v, 66-g, 66-l, 81-a, 82 dhe 85 të këtij ligji, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton Ministria e Punëve të Brendshme.

(2) Procedurën kundërvajtëse nga paragrafi (1) i këtij neni para Ministrisë së Punëve të Brendshme e mban Komisioni për vendimmarrje sipas kundërvajtjes.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni është përbërë nga kryetari dhe dy anëtarë. Kryetari i komisionit është jurist i diplomuar me provim të kaluar të jurisprudence dhe përvojë pune prej më së paku gjashtë vjet në materien në fjalë, ndërsa anëtarët e komisionit të kenë mbaruar arsim të lartë dhe përvojë pune prej më së paku katër vjet nga materia në fjalë.

(4) Dorëzimi i shkrimit të përpiluar nga Komisioni për vendimmarrje për kundërvajtje, bëhet në pajtim me dispozitat nga Ligji për kundërvajtjet dhe Ligji për procedurën e përgjithshme administrative.

(5) Nëse vendbanimi i personit të cilit duhet t'i dorëzohet njoftim, ftesë apo vendim është i panjohur për organin i cili dorëzohet me shkrim, komisioni do ta publikojë shkrimin në ueb faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe me kalimin e tetë ditëve nga dita e publikimit në ueb faqen, do të konsiderohet se pala është njoftuar në mënyrë të rregullt për shkrimin.

(6) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, kur kryerësi i kundërvajtjes është i huaj, nëpunësi policorë do të parashtrijë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse te gjykata kompetente.

(7) Kundër vendimit të Komisionit nga paragrafi (2) i këtij neni mund të parashtrihet ankesë te Komisioni Shtetërorë për Vendimmarrje në Shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës kundërvajtëse.

Neni 29

Neni 89 ndryshohet si vijon:

“Neni 89

Procedurë për barazim para Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 47 nga ky ligj, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

(2) Procedurën kundërvajtëse nga paragrafi (1) i këtij neni para Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave e mban Komisioni për vendimmarrje sipas kundërvajtjes.

(3) Kur inspektori shtetërorë për bujqësi apo inspektori shtetërorë për pylltari dhe gjueti (në tekstin e mëtutjeshëm të këtij neni: inspektori) për ngritjen e procedurës kundërvajtëse do të konstatojnë kundërvajtje përpilon procesverbal në të cilin i shënon elementet e rëndësishme të veprimit nga i cili rezulton shënimi juridik i kundërvajtjes, kohën, vendin dhe mënyrën e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit dhe personat e hasur aty për aty, si dhe jep propozim për barazim me lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse dhe të njëjtën e shënon në procesverbalin për kundërvajtje të konstatuar. Procesverbalin e nënshkruan inspektori dhe kryerësi.

(4) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, nëse inspektori kundërvajtjen e përcakton personalisht apo përcakton me përdorimin e mjeteve dhe veglave teknike të përshtatshme, përkatësisht me të dhëna nga evidenca zyrtare procesverbalin e nënshkruan vetëm inspektori.

(5) Nëse kryerësi e pranon veprën që i jepet në barrë apo nëse inspektori kundërvajtjen e përcakton personalisht apo e përcakton me përdorimin e mjeteve dhe veglave teknike të përshtatshme, inspektori menjëherë do të jep urdhërpagesë kundërvajtëse.

(6) Urdhërpagesën kundërvajtëse përmban emrin personl, adresën dhe numrin e vetem amë të qytetarit, ndërsa për personin juridik, emrin, selinë dhe numrin tatimorë, vendin dhe kohën e kryerjes së kundërvajtjes, kualifikimin juridik të kundërvajtjes, shumën e gjobës, numrin e llogarisë për pagim dhe mësim juridik.

(7) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës kundërvajtëse, kryerësi është i detyruar ta paguajë gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni në afat prej tetë ditë nga pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse në llogarinë e shënuar në urdhërpagesë.

(8) Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në afatin nga paragrafi (6) i këtij neni do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, për të cilën të drejtë këshillohet në mesimin juridik.

(9) Inspektori shtetërorë i shtetërorë për bujqësi apo inspektori shtetërorë për pylltari dhe gjueti është i detyruar të mbajë evidencë elektronike për urdhërpagesat e dhëna kundërvajtëse dhe për gjobat e shqiptuara për kundërvajtje të bërë.

(10) Në evidencën elektronike nga paragrafi (9) i këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: Për kryerësin e kundërvajtjes për personin fizik – emri dhe mbiemri, për personin juridik – emri, vendbanimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet për kundërvajtje të bërë.

(11) Të dhënat nga paragrafi (10) i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencën elektronike.

(12) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.”

Neni 30

Neni 90 ndryshohet si vijon:

Procedurë për barazim para Ministrisë së

Mjedisit Jetësorë dhe Planifikimit Hapësinorë

“Neni 90

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 41 nga ky ligj, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton Ministria e Mjedisit Jetësorë dhe Planifikimit Hapësinorë.

(2) Procedurën kundërvajtëse nga paragrafi (1) i këtij neni para Ministrisë së Mjedisit Jetësorë dhe Planifikimit Hapësinorë e mban Komisioni për vendimmarrje sipas kundërvajtjes.

(3) Kur inspektori shtetërorë për mjedis jetësorë (në tekstin e mëtejshëm të këtij neni: inspektori) për ngritjen e procedurës kundërvajtëse do të konstaton kundërvajtje përpilon procesverbal në të cilin i shënon elementet e rëndësishme të veprimit nga i cili rezulton shënimi juridik i kundërvajtjes, kohën, vendin dhe mënyrën e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit dhe personat e hasur aty për aty, si dhe jep propozim për barazim me lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse dhe të njëjtën e shënon në procesverbalin për kundërvajtje të konstatuar. Procesverbalin e nënshkruan inspektori dhe kryerësi.

(4) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, nëse inspektori kundërvajtjen e përcakton personalisht apo përcakton me përdorimin e mjeteve dhe veglave teknike të përshtatshme, përkatësisht me të dhëna nga evidenca zyrtare procesverbalin e nënshkruan vetëm inspektori.

(5) Nëse kryerësi e pranon veprën që i jepet në barrë apo nëse inspektori kundërvajtjen e përcakton personalisht apo e përcakton me përdorimin e mjeteve dhe veglave teknike të përshtatshme, inspektori menjëherë do të jep urdhërpagesë kundërvajtëse.

(6) Urdhërpagesën kundërvajtëse përmban emrin personl, adresën dhe numrin e vetem amë të qytetarit, ndërsa për personin juridik, emrin, selinë dhe numrin tatimorë, vendin dhe kohën e kryerjes së kundërvajtjes, kualifikimin juridik të kundërvajtjes, shumën e gjobës, numrin e llogarisë për pagim dhe mësim juridik.

(7) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës kundërvajtëse, kryerësi është i detyruar ta paguajë gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni në afat prej tetë ditë nga pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse në llogarinë e shënuar në urdhërpagesë.

(8) Kryerësi i cili do ta paguajë gjobën në afatin nga paragrafi (6) i këtij neni do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, për të cilën të drejtë këshillohet në mesimin juridik.

(9) Inspektori shtetërorë i mjedisit jetësorë është i detyruar të mbajë evidencë elektronike për urdhërpagesat e dhëna kundërvajtëse dhe për gjobat e shqiptuara për kundërvajtje të bërë.

(10) Në evidencën elektronike nga paragrafi (9) i këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: Për kryerësin e kundërvajtjes për personin fizik – emri dhe

mbiemri, për personin juridik – emri, vendbanimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet për kundërvajtje të bërë.

(11) Të dhënat nga paragrafi (10) i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencën elektronike.

(12) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse i përcakton ministri i mjedisit jetësorë dhe planifikimit hapësinorë.”

Neni 31

Neni 91 shlyhet.

Neni 32

Neni 92 ndryshohet si vijon:

Procedura para Ministrisë së Punëve të Brendshme për
persona fizik dhe juridik

“Neni 92

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 26, 33, 33-a, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 82 dhe 85 të këtij ligji, nëpunësi i uniformuar policorë është i detyruar kryerësit të kundërvajtjes, person fizik, t'i propozojë procedurë për barazim para se të parashtrijë kërkesë për procedurë kundërvajtëse.

(2) Për kundërvajtjet nga nenet 33, 37 dhe 40 të këtij ligji, të përcaktuara në procedurë administrative, personi i autorizuar zyrtarë është i detyruar të parashtrijë kërkesë për ngritje të procedurës kundërvajtëse.

(3) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni në afat prej 8 ditë nga pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse, nëpunësi i uniformuar policorë parashtron kërkesë për ngritjen e procedura kundërvajtëse te Komisioni nga neni 88 paragrafi (2) nga ky ligj.

(4) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 26, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56-a, 62-a, 65, 66-v, 66-g, 66-l, 81-a dhe 85 të këtij ligji, kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet person juridik dhe person përgjegjës në person juridik, nëpunësi i uniformuar policorë parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse te Komisioni nga neni 88 paragrafi (2) nga ky ligj.”

Neni 33

Pas nenit 92 shtohet neni i ri 92-a si vijon:

“Neni 92-a

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në
pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”

Neni 34

Nenet 93 dhe 94 shlyhen.

Neni 35

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 36

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4441.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-3999/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1

Во Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15 и 83/15), по членот 98 се додаваат два нови члена 98-а и 98-б, кои гласат:

Субвенционирање на каматна стапка

„Член 98-а

(1) Субвенционирање на каматна стапка е помош во земјоделството и руралниот развој кој обезбедува полесен пристап за финансирање, финансиски придонес и поделба на кредитниот ризик во смисла на намалувањето на каматната стапка на кредити наменети за земјоделство и рурален развој како примарно земјоделско производство, преработка на земјоделски производи и трговија на земјоделски производи.

(2) Помошта од ставот (1) на овој член е за кредити кои имаат годишна каматна стапка во висина до 8% на годишно ниво, кои се исклучиво пласирани од банки и штедилници со дозвола за работа од Народната банка на Република Македонија за период до 10 години и тоа за инвестиции кои се финансирани од инструментот за претпристапна помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија и истите не се повисоки од 500.000 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија утврден на денот на склучувањето на договорот за кредит.

(3) Помошта од ставот (2) на овој член е во висина од 50% од висината на каматната стапка на годишно ниво. Висината на помошта од ставот (2) на овој член може да биде и повисока од 50% во согласност со членот 94 став (2) од овој закон.

(4) Корисници на помошта за субвенционирање на каматна стапка се физички и правни лица корисници на финансиски средства од инструментот за претпристапна помош во земјоделството и руралниот развој од Европската унија.

(5) За остварување на помошта за субвенционирање на каматна стапка, лицата од ставот (4) на овој член по склучувањето на договор за кредит до Агенцијата доставуваат барање со документација за исполнетост на условите од ставот (2) на овој член.

(6) Начинот на спроведување на помошта од ставот (5) на овој член ја пропишува директорот на Агенцијата по претходно позитивно мислење од Министерството.

Член 98-б

Кофинансирање на банкарски гаранции

(1) Кофинансирање на банкарски гаранции е финансиски инструмент во земјоделството и руралниот развој кој обезбедува полесен пристап за финансирање, финансиски придонес и поделба на гарантниот ризик во смисла на намалувањето на гаранцијата-хипотеката на кредити наменети за земјоделство и рурален развој како примарно земјоделско производство, преработка на земјоделски производи и трговија на земјоделски производи.

(2) Кофинансирање на банкарски гаранции се врши со исплата на финансиски средства во висина и под услови утврдени со меѓународен договор за банкарски гаранции за земјоделство и рурален развој во Република Македонија, ратификуван согласно со Уставот на Република Македонија.

(3) Средствата потребни на министерството за учество во придонесот за целите од меѓународниот договор од ставот (2) на овој член се утврдуваат во Годишната програма за финансиска поддршка на руралниот развој.

(4) Мерката за кофинансирање на банкарски гаранции се реализира со барање од министерството до Агенцијата за исплата на средствата согласно со меѓународниот договор од ставот (2) на овој член.”

Член 2

Во членот 99-б по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Лицата од ставот 1 на овој член треба да ги имаат подмилено финансиски обврски по основ на:

- закуп за користење на државно земјоделско земјиште;
- надоместок за користење на државни пасишта;
- воден надоместок;
- концесија на рибите за стопански и рекреативен риболов;
- концесија за давање на дивечот во ловиштата на користење;
- склучени договори за користење на средства од компензациони фондови од странска помош за кои е надлежно министерството и
- даноци и придонеси за кои е надлежна Управата за јавни приходи.

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член лицата кои имаат неподмирени, а доспеани финансиски обврски утврдени во ставот (4) од овој член, истите треба да ги подмират под услови и на начин соодветно утврдени во членот 14-а од овој закон.“

Член 3

Во членот 103 став (2) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:

„100% за реално направените трошоци при спроведувањето на мерки во случај на појава на болести кои задолжително се пријавуваат од листата на Светската организација на здравствена заштита на животните и тоа за:

1) болести кои се предмет на планирање на итни мерки, а се смета дека се од посебно значење за јавното здравство, здравствениот статус на животните и прометот или превентивни мерки за заштита на добитокот во случај на природни непогоди;

2) болести кои се сметаат дека се од особено значење и приоритет за Република Македонија, а се предмет на посебни програми за надзор и/или контрола, предвидени со годишната наредба за здравствена заштита на животните или повеќегодишните програми кои се спроведуваат на целата територија на државата или на дел од неа и

3) болести кои не предизвикуваат значителни загуби или се последица од начинот и практиката на чување, размножување, одгледување и исхрана на животните.“

Член 4

Во членот 163 став (2) зборовите: „Законот за Државниот инспекторат за земјоделство“ се заменуваат со зборовите: „Законот за прекршоците“.

По ставот (2) се додаваат десет нови става (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12), кои гласат:

(3) За прекршоците утврдени во овој закон, инспекторот може на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

(4) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.

(5) Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.

(6) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го потпишува службено, односно одговорното лице кое се нашло на лице место при инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека има право да го потпише записникот и да го прими прекршочниот платен налог.

(7) Изјавата од ставот (6) на овој член се забележува во записникот.

(8) Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на постапката.

(9) Во евиденцијата од ставот (8) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот/прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(10) Личните податоци од ставот (9) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(11) Против одлуката на прекршочната комисија од ставот (1) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочната постапка.

(12) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 5

Во членот 164 став (1) во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) зборовите: „од шест месеци до една година“ се заменуваат со зборовите: „до 30 дена“.

Член 6

Во членот 165 став (1) во воведната реченица зборовите: „5.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) зборовите: „од шест месеци до една година“ се заменуваат со зборовите: „до 30 дена“.

Член 7

Во членот 166 став (1) зборовите: „1.000 до 1.500“ се заменуваат со зборовите: „800 до 1.200“.

Член 8

По членот 166 се додава нов член 166-а, кој гласи: „Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 9

Одредбите на членот 99-б ставови (4) и (5) кои се утврдени во членот 2 од овој закон нема да се применуваат на корисниците на средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година како дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани.

Член 10

Подзаконскиот акт од членот 98-б став (6) утврден во членот 1 од овој закон и подзаконскиот акт од членот 163 став (12) утврден во членот 4 од овој закон ќе се донесат најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL

Neni 1

Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15 dhe 83/15) pas nenit 98 shtohen dy nene të reja 98-a dhe 98-b si vijon:

Subvencionin të normës së interesit

“Neni 98-a

(1) Subvencionim i normës së interesit është ndihmë në bujqësinë dhe zhvillimin rural që siguron qasje më të lehtë për financim, kontribut financiar dhe ndarje të rrezikut kreditor në aspekt të reduktimit të normës së interesit të kredive të dedikuara për bujqësi dhe zhvillim rural si prodhimtari primare bujqësore, përpunim shtesë i prodhimeve bujqësore dhe tregti të prodhimeve bujqësore.

(2) Ndihma nga paragrafi (1) i këtij neni është për kredi që kanë normë interesi në lartësinë deri 8% në nivel vjetor, që janë rreptësisht të plasura nga bankat dhe kursimoret me licencë për punë nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë për periudhë deri 10 vite dhe atë për investime të cilat janë të financuara nga instrumenti për ndihmë paraaderuese në bujqësinë dhe zhvillimin rural nga Bashkimi Evropian dhe të njëjtat nuk janë më të larta se 500.000 euro në kundërvlerë me denarin kursi mesatar i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë të caktuar më ditën e nënshkrimit të marrëveshjes për kredi.

(3) Ndihma nga paragrafi (2) i këtij neni është në lartë prej 50% e lartësisë së normës së interesit në nivel vjetor. Lartësia e ndihmës nga paragrafi (2) i këtij neni mund të jetë edhe më e lartë se 50% në pajtim me nenin 94 paragrafi (2) i këtij ligji.

(4) Shfrytëzues të ndihmës për subvencionim të normës së interesit janë persona juridik dhe fizik shfrytëzues të mjeteve financiare nga instrumenti për ndihmë paraaderuese në bujqësinë dhe zhvillimin rural të Bashkimit Evropian.

(5) Për realizimin e ndihmës për subvencionim të normës së interesit, personat nga paragrafi (4) i këtij neni pas nënshkrimit të marrëveshjes për kredi në Agjencinë parashetrojnë kërkesë me dokumentacion për plotësimin e kushteve nga paragrafi (2) i këtij neni.

(6) Mënyrën e zbatimit të ndihmës nga paragrafi (5) i këtij neni e përcakton Drejtori i Agjencisë pas mendimit paraprak pozitiv të Ministrisë.

Neni 98-b

Kofinancim të garancive bankare

(1) Kofinancim i garancive bankare është instrument financiar në bujqësinë dhe zhvillimin rural që siguron qasje më të lehtë për financim, kontribut financiar dhe ndarje të rrezikut kreditor në aspekt të reduktimit të normës së

interesit të kredive të dedikuara për bujqësi dhe zhvillim rural si prodhimtari primare bujqësore, përpunim shtesë i prodhimeve bujqësore dhe tregti të prodhimeve bujqësore.

(2) Kofinancim të garancive bankare bëhet me pagimin e mjeteve financiare në lartësinë dhe me kushte të caktuara me marrëveshje ndërkombëtare për garanci bankare për bujqësinë dhe zhvillimin rural në Republikën e Maqedonisë, të ratifikuar në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.

(3) Mjetet e nevojshme të Ministrisë për pjesëmarrje në kontributin për qëllimet nga marrëveshja ndërkombëtare e paragrafit (2) të këtij neni përcaktohen në programin vjetor për përkrahjen e zhvillimit rural.

(4) Masa për kofinancim të garancive bankare realizohet me kërkesë të Ministrisë në Agjencinë për pagim të mjeteve në pajtim me marrëveshjen ndërkombëtare nga paragrafi (2) i këtij neni.

Neni 2

Në nenin 99-b pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të ri (4) dhe (5) si vijon:

“(4) Personat nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të kenë përmbushur obligime financiare në bazë të:

- qira për shfrytëzimin e tokës bujqësore shtetërore;
- kompensim për shfrytëzimin e kullosave shtetërore;
- kompensim ujor;
- koncesion të peshkut për peshkim ekonomik dhe rekreativ;

- koncesion për dhënie të egërsirës në terrenet e gjuetisë për shfrytëzim;

- marrëveshje të nënshkruara për shfrytëzimin e mjeteve nga fondet kompensuese nga ndihma e jashtme për çka kompetente është ministria dhe

- tatime dhe kontribute për të cilat kompetente është Drejtoria e të hyrave publike.

(5) Me përjashtim të paragrafit (4) të këtij neni personat të cilët kanë obligime të papërmbushura, kurse të maturuara fianciare të caktuara në paragrafin (4) të këtij neni, të njëjtat duhet t'i plotësojnë me kushte dhe mënyrë të caktuar në mënyrë përkatëse në nenin 14-a të këtij ligji.”

Neni 3

Në nenin 103 paragrafi (2) pas alinesë 5 shtohet aline e re 6 si vijon:

“-100% për shpenzimet reale që janë bërë gjatë zbatimit të masave në rast të paraqitjes së sëmundjeve të cilat detyrimisht paraqiten nga lista e Organizatës Botërore e mbrojtjes shëndetësore të kafshëve dhe atë për:

1) sëmundje të cilat janë fokus i planifikimit të masave urgjente, kurse konsiderohet se janë me domethënie të veçantë për shëndetësinë publike, statusin shëndetësor të kafshëve dhe qarkullimin ose masat preventive për mbrojtjen e bagëtisë në rast të katastrofave natyrore;

2) sëmundje të cilat konsiderohen se janë me domethënie të veçantë dhe prioritet për Republikën e Maqedonisë, kurse janë objektiv i programeve të veçanta për mbikëqyrje dhe/ose kontroll, të parapara me urdhrin vjetor për mbrojtje shëndetësore të kafshëve ose programet më shumë vjetore të cilat zbatohen në gjithë territorin e shtetit ose në një pjesë të shtetit dhe

3) sëmundje të cilat nuk shkaktjnë humbje të konsiderueshme ose janë pasojë e mënyrës dhe praktikës së ruajtjes, shumimit, rritjes dhe të ushqyerit të kafshëve.”

Neni 4

Në nenin 163 paragrafi (2) fjalët "Ligji për Inspektoratin Shtetëror për bujqësi" zëvendësohen me fjalët "Ligji për kundërvajtje".

Pas paragrafit (2) shtohen dhjetë paragrafë të ri (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12) si vijon:

(3) Për kundërvajtjet e kryera sipas këtij ligji, inspektori mund kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhërpagesë, para se të parashtrijë kërkesë për nisje të procedurës për kundërvajtje.

(4) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën për kundërvajtje, i njëjti duhet ta parashtrijë. Pranimi i urdhërpagesës për kundërvajtje nga kryerësi i kundërvajtjes regjistrohët në procesverbal.

(5) Në procesverbalin përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohej pasojat nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit pasojave nga kundërvajtja e kryer.

(6) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet person juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën për kundërvajtje e nënshkruan zyrtari, përkatësisht personi përgjegjës i cili është takuar në vend gjatë mbikëqyrjes inspektuese ose personi zyrtar ose personi përgjegjës i cili ka deklaruar se ka të drejtë të nënshkruajë procesverbalin dhe ta pranojë urdhërpagesën për kundërvajtje.

(7) Deklarata nga paragrafi (6) i këtij neni regjistrohët në procesverbal.

(8) Inspektori është i obliguar të mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurës.

(9) Në evidencën nga paragrafi (8) i këtij neni, grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(10) Të dhënat personale nga paragrafi (9) i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencë.

(11) Kundër vendimit të komisionit për kundërvajtje nga paragrafi (11) i këtij neni mund të parashtrijë ankesë në Komisionin shtetëror për vendosje në shkallë të dytë në fushën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurë për kundërvajtje.

(12) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje e përcakton ministri për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave."

Neni 5

Në nenin 164 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "3.000 deri" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohët si vijon:

"(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për personin juridik do t'i shqiptohët edhe personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni."

Në paragrafin (3) fjalët "prej gjashtë muaj deri në një vit" zëvendësohen me fjalët "deri 30 ditë".

Neni 6

Në nenin 165 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "5.000 deri" shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohët si vijon:

"(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për personin juridik do t'i shqiptohët edhe personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni."

Në paragrafin (3) fjalët "prej gjashtë muaj deri në një vit" zëvendësohen me fjalët "deri 30 ditë".

Neni 7

Në nenin 166 paragrafi (1) fjalët: „1000 deri 1500“ zëvendësohen me fjalët: "800 deri 1200".

Neni 8

Pas nenit 166 shtohët nen i ri 166-a si vijon:

"Përlllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhët në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 9

Dispozitat e nenit 99-b paragrafët (4) dhe (5) të cilat janë caktuar në nenin 2 të këtij ligji nuk do të aplikohen për shfrytëzuesit e mjeteve nga Programit për përkrahje financiare në bujqësinë për vitin 2015 dhe Programin për mbështetje financiare të zhvillimit rural për vitin 2015 si ndihmë plotësuese për pagimin e humbjeve të shkaktuara nga katastrofat natyrore dhe ndodhitë e pavalitshme klimaterike.

Neni 10

Akti nënligjor nga neni 98-b paragrafi (6) i caktuar në nenin 1 të këtij ligji dhe akti nënligjor nga neni 163 paragrafi (12) i caktuar në nenin 4 të këtij ligji do të miratohen më së shumti në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4442.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ветеринарно здравство,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4000/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО

Член 1

Во Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ број 113/2007, 24/11, 136/11 и 123/12), во членот 40 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Покрај случаевите од ставот (7) на овој член Агенцијата распишува нов јавен повик за вршење на активности од членот 26 од овој закон и за доделување на овластување на ветеринарни амбуланти, клиники и болници или ветеринарни служби на одгледувалиште кои почнале со работа по објавата на јавниот повик од ставот (1) на овој член.“

Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (9) и (10).

Член 2

Во членот 41 став (1) зборот „избраните“ се брише.

Член 3

Во членот 63 став (2) во втората реченица зборовите: „до директорот на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 4

Во членот 70 став (2) во втората реченица зборовите: „до директорот на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 5

Во членот 86 став (3) во втората реченица зборовите „до директорот на Агенцијата“ се заменуваат со зборовите „во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 6

Во членот 104 став (1) во втората реченица зборовите: „до директорот на Агенцијата во рок од 15 дена од денот на добивањето на решението“ се заменуваат со зборовите: „во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 7

Во членот 109 став (1) во воведната реченица бројот „500“ се заменува со зборовите „400 до 500“.

Член 8

Во членот 110 став (1) во воведната реченица бројот „1.000“ се заменува со зборовите: „750 до 1.000“.

Член 9

Во членот 111 став (1) точката 1) се менува и гласи: „1) не работи во согласност со одредбите на овој закон и друг закон од областа на ветеринарното здравство, не води редовно и не чува документирана евиденција на активностите, истражувањата и нивните резултати, кои се предмет на надзор и контрола од страна на Агенцијата (член 23).“

Во ставот (2) зборовите: „во износ од 1.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) на овој член“.

Член 10

Во членот 111-а став (2) зборовите: „во износ од 2.500 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице од ставот (1) на овој член“.

Член 11

По членот 111-в се додава нов член 111-г, кој гласи:

„Член 111-г

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 12

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за ветеринарно здравство.

Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR SHËNDETËSI VETERINARE

Neni 1

Në Ligjin për shëndetësi veterinerë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 113/07, 24/11, 136/11 dhe 123/12) në nenin 40 pas paragrafit (7) shtohet paragrafi i ri (8) si vijon:

"(8) Krahës rastëve nga paragrafi (7) të këtij neni Agjencia shpall thirrje të re publike për kryerjen e aktiviteteve nga neni 26 i këtij ligji dhe për ndarjen e autorizimit ambulançave veterinerë, klinikave dhe spitaleve ose shërbimeve veterinerë të vendeve për rritje të cilat kanë filluar me punë pas shpalljes së thirrjes publike nga paragrafi (1) i këtij neni."

Paragrafët (8) dhe (9) bëhen paragrafë (9) dhe (10).

Neni 2

Në nenin 41 në paragrafin (1) fjala "të zgjedhura" shlyhet.

Neni 3

Në nenin 63 paragrafi (2) në fjalinë e dytë fjalët "te drejtori i Agjencisë zëvendësohen me fjalët "në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të vendimit të Komisioni Shtetërorë për vendimarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje".

Neni 4

Në nenin 70 paragrafi (2) në fjalinë e dyte fjalët "te drejtori i Agjencisë zëvendësohen me fjalët "në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të vendimit të Komisionit Shtetërorë për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje".

Neni 5

Në nenin 86 paragrafi (3) në fjalinë e dyte fjalët "te drejtori i Agjencisë zëvendësohen me fjalët "në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të vendimit të Komisionit Shtetërorë për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje".

Neni 6

Në nenin 104 paragrafi (1) në fjalinë e dyte fjalët "te drejtori i Agjencisë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimi të vendimit" zëvendësohet me fjalët "në afat prej tetë ditësh nga pranimi të vendimit të Komisioni Shtetërorë për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje".

Neni 7

Në nenin 109 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse numri "500" zëvendësohet me fjalët "400 deri 500".

Neni 8

Në nenin 110 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse numri "1.000" zëvendësohet me fjalët "750 deri 1.000".

Neni 9

Në nenin 111 në paragrafin (1) pika 1) ndryshon si vijon:

"1) nuk punon në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe të ndonjë ligji tjetër nga sfera e shëndetësisë veterinerë, nuk mban evidencë të rregullt dhe nuk ruan evidencë aktive të dokumenteve, hetimeve dhe rezultate të tyre, të cilat janë lëndë të mbikëqyrjes nga ana e Agjencisë (neni 23);".

Në paragrafin (2) fjalët "në shumë prej 1.000 euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët "në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni".

Neni 10

Në nenin 111-a në paragrafin (2) fjalët "në shumë prej 2.500 euro në kundërvlerë me denarë" zëvendësohen me fjalët "në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik nga paragrafi (1) i këtij neni".

Neni 11

Pas nenit 111-v shtohet nen i ri 111-g, si vijon:

"Neni 111-g

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për shëndetësi veterinerë.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4443.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4001/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" број 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 187/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 98/15), во членот 22-а став 5 алинеја 11 зборовите: „годишна“ се заменува со зборовите: „деветмесечна“.

Член 2

Во членот 22-б став 1 точката а) алинеја 6 зборот „годишна“ се заменува со зборот „деветмесечна“.

Во точката б) алинеја 8 зборот „годишна“ се заменува со зборовите: „деветмесечна“.

Член 3

Во членот 30-а ставот 2 зборот „годишна“ се заменува со зборовите: „деветмесечна“.

Во ставот 4 зборовите: „од денот на“ се заменуваат со зборот „пред“.

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Во случај кога со записник за извршен инспекциски надзор се утврди дека закупецот ги реализирал планираните инвестиции согласно договорот за закуп, а банкарската гаранција е повисока од износот на годишната закупнина, банкарската гаранција се заменува со банкарска гаранција во висина на деветмесечна закупнина.“

Ставот 5 станува став 6.

Член 4

Во членот 59 став 1 во воведната реченица зборовите: „8000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став 1 на овој член.“

Во ставот 3 зборовите: „од 2000 до 4.000“ се заменуваат со зборовите: „од 800 до 1200“.

Член 5

Во членот 60 став 1 во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став 1 на овој член.“

Во ставот 3 зборовите: „од 500 до 1000“ се заменуваат со зборовите: „од 200 до 300“.

Член 6

Во членот 61 ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.“

Член 7

Во членот 64 став 2 по зборовите: „порамнување“ се додаваат зборовите: со издавање на прекршочен платен налог“.

Во членот 64 по ставот 2 се додаваат пет нови става 3, 4, 5, 6 и 7 кои гласат:

„Државниот инспектор за земјоделство е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Против одлуката на прекршочната комисија од став 1 на овој член може да се поднесе жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочната постапка.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 8

По членот 64 се додава нов член 64-а, кој гласи:

“Член 64-а

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 9

Министерството во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон до физичките и правни лица кои согласно договорот за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост склучен до денот на влегувањето во сила на овој закон имаат дос-

тавено банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе достави анекс на договорот за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за замена на банкарската гаранција согласно членот 3 од овој закон со кој се изменува и дополнува членот 30-а од законот.

Физичките и правни лица од ставот 1 на овој закон во рок од три месеци од денот на приемот на анексот на договорот од ставот 1 на овој член можат истиот да го потпишат.

Член 10

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR TOKË BUJQËSORE

Neni 1

Në Ligjin për tokë bujqësore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 187/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 dhe 98/15), në nenin 22-a paragrafi 5 alineja 11 fjalët "vjetore" zëvendësohen me fjalët "nëntëmuajshë".

Neni 2

Në nenin 22-b paragrafi 1 pika a) alineja 6 fjala "vjetore" zëvendësohet me fjalën "nëntëmuajshë".

Në pikën b) alineja 8 fjala "vjetore" zëvendësohet me fjalën "nëntëmuajshë".

Neni 3

Në nenin 30-a paragrafi 2 fjala "vjetore" zëvendësohet me fjalën "nëntëmuajshë".

Në paragrafin 4 fjalët "nga dita e" zëvendësohen me fjalën "para".

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5 si vijon:

"Në rast kur me procesverbal për mbikëqyrje të kryer inspektuese konstatohet se qiramarrësi i ka realizuar investimet e planifikuara në pajtim me marrëveshjen për qira, ndërsa garancia bankare është më e lartë se shuma e qirasë vjetore, garancia zëvendësohet me garanci bankare në lartësi të qirasë nëntëmuajshë."

Paragrafi 5 bëhet paragraf 6.

Neni 4

Në nenin 59 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët "8000 deri në" shlyhen.

Neni 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobjë në shumë prej 30% të gjobjës së matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni."

Në paragrafin 3 fjalët "nga 2000 deri në 4.000" zëvendësohet me fjalët "nga 800 deri në 1200".

Neni 5

Në nenin 60 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët "2000 deri në" shlyhen.

Neni 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni."

Në paragrafin 3 fjalët "nga 500 deri në 1000" zëvendësohen me fjalët "nga 200 deri në 300".

Neni 6

Në nenin 61 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin juridik do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni."

Neni 7

Në nenin 64 në paragrafin 2 të këtij ligji pas fjalëve "barazimi" shtohen fjalët me lëshimin e urdhërpagesës për kundërvajtje".

Në nenin 64 pas paragrafit 2 shtohen pesë paragrafë të rinj 3, 4, 5 dhe 7 si vijojnë:

"Inspektori shtetëror i punës është i detyruar që të mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara dhe për rezultatin nga procedurat e ngritura.

Në evidencën nga paragrafi 3 i këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i autorit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës për kundërvajtje që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

Të dhënat personale nga paragrafi 4 i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

Kundër vendimit të komisionit për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni mund të parashtrohet ankesë deri në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje.

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 8

Pas nenit 64 shtohet nen i ri 64-a, si vijon:

"Neni 64-a

Matja e lartësisë së gjobës për person juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet."

Neni 9

Ministri në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji te personat fizikë dhe juridikë të cilat në pajtim me marrëveshjen për qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore të lidhur deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë dorëzuar garanci bankare për zbatim cilësor dhe në kohë të marrëveshjes do të dorëzojnë aneks të marrëveshjes për qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore për ndërrim të garancisë bankare në pajtim me nenin 3 të këtij ligji me të cilin ndryshohet dhe plotësohet neni 30-a i ligjit.

Personat fizikë dhe juridikë nga paragrafi 1 i këtij ligji në afat prej tre muajsh nga dita e pranimit të aneksit të marrëveshjes nga paragrafi 1 i këtij neni mund që të njëjtin ta nënshkruajnë.

Neni 10

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4444.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ЃУБРИЊА, БИОСТИМУЛАТОРИ И ПОДОБРУВАЧИ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4002/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ЃУБРИЊА, БИОСТИМУЛАТОРИ И ПОДОБРУВАЧИ НА СВОЈСТВАТА НА ПОЧВАТА

Член 1

Во Законот за квалитет и безбедност на ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14), во членот 60 став (1) зборовите: „и 63“ се бришат.

Во ставот (2), зборовите: „согласно Законот за Државниот инспекторат за земјоделство“ се заменуваат со зборовите: „и издава прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоци“.

По ставот (2) се додаваат четири нови става (3), (4), (5) и (6) кои гласат:

„(3) Државниот инспектор за земјоделство и фито-санитарниот инспектор се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(5) Личните податоци од ставот (4) на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.

(6) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Во членот 61 став (1) во воведната реченица зборовите: „4.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (4) зборовите: „од една до две години“ се заменуваат со зборовите: „најдолго до една година сметајќи од денот на правосилноста на одлуката“.

Во ставот (6) зборовите: „4.000 до 8.000“ се заменуваат со зборовите: „800 до 1.200“.

Член 3

Во членот 62 став (1) во воведната реченица зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (4) зборовите: „2.500 до 4.000“ се заменуваат со зборовите: „400 до 600“.

Член 4

Насловот на членот 63 се менува и гласи:

„Мандатен платен налог“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (3) бројот „2.500“ се заменува со зборовите: „250 до 375“.

По став (3) се додаваат шест нови ставови (4), (5), (6), (7), (8) и (9) кои гласат:

„(4) За прекршоците од ставот (1) на овој член државниот инспектор за земјоделство може да врач мандатен платен налог кој сторителот е должен да го плати во рок од осум дена од врачувањето на мандатниот платен налог во износ од 50 посто од глобата утврдена во ставовите (1), (2) и (3).

(5) Доколку глобата од ставот (4) на овој член не се плати во определениот рок, инспекторите од ставот (4) на овој член се должни да го достават мандатниот платен налог до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

(6) Инспекторите од ставот (4) на овој член се должни да водат евиденцијата издадените мандатни платни налози и за исходот на покренатата постапка.

(7) Во евиденцијата од ставот (6) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(8) Личните податоци од ставот (7) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување на евиденцијата.

(9) Формата и содржината на мандатниот платен налог ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 5

По ченот 63 се додава нов член 63-а, кој гласи:

„Член 63-а

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 6

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR CILËSI DHE SIGURI TË PLEHRAVE,
BIOSTIMULATORËVE DHE PËRMIRËSUESVE TË
CILËSISË SË TOKËS**

Neni 1

Në Ligjin për cilësi dhe siguri të plehrave, biostimulatorëve dhe përmirësuesve të cilësive të tokës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 27/14), në nenin 60 në paragrafin (1) fjalët “dhe 63” shlyhen.

Në paragrafin (2), fjalët: “në pajtim me Ligjin për inspektoratin shtetëror për bujqësi” zëvendësohen me fjalët: “dhe lëshon urdhërpagesë për kundërvajtje në pajtim me Ligjin për kundërvajtje”.

Pas paragrafit (2) shtohen katër paragrafë të ri (3), (4), (5) dhe (6) si vijon:

“(3) Inspektori shtetëror për bujqësi dhe inspektori fitosanitar janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe për rezultatit e procedurave të filluara.

(4) Në evidencën nga paragrafi (3) i këtij neni, grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(5) Të dhënat personale nga paragrafi (4) i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.

(6) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje e përcakton ministri për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave.”

Neni 2

Në nenin 61 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët “4.000 deri” shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjобë në shumë prej 30% të gjобës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet edhe personit пëргјегјës në personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Në paragrafin (4) fjalët “prej një në dy vite” zëvendësohen me fjalët “në së shumti deri një vit duke llogaritur prej ditës së plotfuqishmërisë së vendimit”.

Në paragrafin (6) fjalët “4.000 deri 8.000” zëvendësohen me fjalët “800 deri 1.200”.

Neni 3

Në nenin 62 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët “2.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjобë në shumë prej 30% të gjобës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet edhe personit пëргјегјës në personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Në paragrafin (4) fjalët “2.500 deri 4.000” zëvendësohen me fjalët “400 deri 600”.

Neni 4

Titulli i nenit 63 ndryshohet si vijon:

“Urdhërpagesë mandatore”

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjобë në shumë prej 30% të gjобës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet edhe personit пëргјегјës në personin juridik për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni.”

Në paragrafin (3) fjalët “2.500” zëvendësohen me fjalët “250 deri 375”.

Pas paragrafit (3) shtohen gjashtë paragrafë të ri (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) si vijojnë:

“(4) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni inspektori shtetëror për bujqësi mund të dorëzojë urdhërpagesë mandatore të cilën kryerësi është i obliguar ta paguajë në afat prej tetë ditëve prej dorëzimit të urdhërpagesës mandatore në shumë prej 50 përqind të gjобës së caktuar në paragrafët (1), (2) dhe (3).

(5) Nëse gjоба nga paragrafi (4) i këtij neni nuk paguhet në afatin e caktuar, inspektorët nga paragrafi (4) i këtij neni janë të obliguar ta parashtrojnë urdhërpagesën mandatore në organin kompetent për zbatim të detyrueshëm për zbatimin e të njëjtit.

(6) Inspektorët nga paragrafi (4) i këtij neni janë të obliguar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara mandatore dhe për rezultatit e procedurave të nisura.

(7) Në evidencën nga paragrafi (6) i këtij neni, grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(8) Të dhënat personale nga paragrafi (7) i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.

(9) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje e përcakton ministri për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave.”

Neni 5

Pas nenit 63 shtohet nen i ri 63-a si vijon:

“Neni 63-a

Përllogaritja e lartësisë së gjобës për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”

Neni 6

Aktet nënligjore të caktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4445.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4005/1

27 август 2015 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

Член 1

Во Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 47/11, 67/10, 53/11, 95/12, 164/13 и 116/14), во членот 2 точка 53 зборот „рекреативен“ се брише.

Член 2

Во членот 16 став 3 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „на предлог на овластената установа од член 74 на овој закон.“

Во ставот 5 во алинејата десет, по зборот „надомест“ се додаваат зборовите: „за стопански риболов и метод за пресметување на висината на надоместот за издавање на дозволите за рекреативен риболов”.

Член 3

Во членот 19 став 2 во воведната реченица зборот „стручни“ се заменува со зборот „предлози“.

Во алинејата 1 зборовите: „нацрт верзиите на“ се бришат.

Член 4

Членот 26 се менува и гласи:

„Рибите од риболовните подрачја за вршење стопански риболов се доделуваат на користење по пат на концесија на домашно и странско правно лица кое ги исполнува условите предвидени со овој закон и Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Постапката за доделување на рибите на користење по пат на концесија се врши со Јавен повик и ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за доделување на рибите на концесија (во натамошниот текст: Комисијата).

Јавниот повик од ставот 2 на овој член особено содржи:

- предмет на концесијата (природа и елементи на концесијата и место и локација за кој се доделува концесијата),

- период за кој се доделува концесијата,

- рок за поднесување на пријави,

- адреса на која се доставуваат понудите,

- јазик на кој треба да биде напишани понудите,

- надоместок за тендерската документација,

- лични, технички и финансииски услови кои треба да ги исполнат кандидатите;

- критериуми според кои се врши изборот на најповолна понуда,

- минималниот износ на надоместок за концесија и

- име и адреса на надлежниот орган за одлучување по жалба и информации за крајни рокови за поднесување на жалби.

Јавниот повик од став 2 на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, во еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик како и на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Странските правни лица од ставот 1 на овој член имаат право да учествуваат на јавен повик доколку имаат регистрирано подружница во Република Македонија, согласно со Законот за трговските друштва.

Постапката за доделување на рибите на користење по пат на концесија треба да започне шест месеци пред истекот на тековната концесија“.

Член 5

По членот 26 се додаваат три нови члена 26-а, 26-б и 26-в, кои гласат:

“Член 26-а

Минималниот концесиски надоместок кој е основа за доставување на понуди по јавниот повик е утврден во риболовните основи.

Концесискиот надоместок за користење на рибите за вршење стопански риболов се плаќа на шест еднакви годишни рати на сметка на Буџетот на Република Македонија.

Годишниот концесиски надоместок се плаќа најдоцна до 31 декември за тековната година.

Во постапката за доделување на рибите на користење за вршење стопански риболов по пат на концесија, Комисијата врши целосна евалуација на способноста на понудувачите и на првичните доставени понуди.

Способноста на понудувачите од ставот 4 на овој член се докажува со следниве документи:

- изјава со која потврдува дека правното лице или член на негов орган на управување или надзорен орган не се осудени со правосилна судска пресуда за следниве кривични дела: корупција, измама и перење пари,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

- потврда за регистрирана дејност – рибарство (ПРД) издаден од Централен регистар на Република Македонија,

- тековна состојба на правното лице – понудувач издадена од Централен регистар на Република Македонија,
- М1 и М2 образец и уверение за завршено високо образование од областа на природните науки за вработеното лице, или склучен договор за соработка со научна или образовна установа од областа на рибарството;

- изјави за техничката опременост и оспособеност на понудувачот, со прилог документи за доказ на потребната опрема утврдена во риболовната основа и
- изјава дека ќе формира рибочуварска служба и ќе го вработи потребниот број на лица за вршење физичка заштита на рибите утврден во риболовната основа.

Понудувачите за учество во постапката се должни да обезбедат банкарска гаранција со вредност која треба да изнесува најмалку 0,25% од минималниот концесиски надоместок утврден во риболовната основа.

Документите од ставот 5 на овој член детално ќе бидат образложени во тендерската документација.

Критериумот за избор е највисок понуден концесиски надоместок.

Врз основа на извршената евалуација, Комисијата ги поканува сите понудувачи кои поднеле прифатливи понуди да учествуваат на електронска аукција како завршна фаза пред доделување на рибите на користење за вршење стопански риболов по пат на концесија.

Почетната цена и основа за надавање во електронската аукција е највисокиот понуден концесиски надоместокот од страна на понудувачите кои поднеле прифатливи понуди во спроведената постапка за доделување на рибите на користење за вршење стопански риболов по пат на концесија.

Електронска аукција е повторлив процес на позитивно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој подобните понудувачи имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства.

Член 26-б

На подносителите на понудите кои се комплетни во јавното отварање од јавниот повик, Комисијата им доставува покана за учество на електронската аукција со корисничко име и шифра, датум и време кога ќе се спроведе аукцијата и упатство за користење на електронскиот систем за електронска аукција за доделување на на рибите на користење за вршење стопански риболов по пат на концесија, а на подносителите на понудите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување дека нема да учествуваат на електронската аукција.

Подносителите на понуди кои доставиле комплетни понуди согласно со јавниот повик и тендерската документација, на денот на спроведување на јавната аукција се регистрираат на интернет страницата наведена во покана за учество на јавната аукција, по што имаат право на учество на јавното наддавање.

Електронската аукција ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во јавниот повик и тендерската документација и направи едно постапно наддавање над почетната цена.

Електронската аукција започнува со објавување на почетната цена и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно наддавање потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена, а не може да трае пократко од 15 минути.

Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста изнесува најмалку 5% од почетната цена.

Електронската аукција се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

Електронската аукција продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

Член 26-в

За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена и која претставува највисока цена за доделување на рибите на користење за вршење стопански риболов по пат на концесија.

Комисијата по завршувањето на јавната аукција изготвува записник за спроведеното јавно наддавање, кој е составен дел од писмениот извештајот за евалуација со предлог за избор на најповолна понуда. Извештајот се доставува до концедентот.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство воспоставува, управува и оперира со електронскиот систем за електронска аукција за давање на рибите за вршење на стопански риболов по пат на концесија.“

Член 6

Во членот 27 во ставот 1 бројот „1“ се заменува со бројот „2“.

Во втората алинејата зборот „(рибарство)“ се брише.

Член 7

Во членот 29 став 2 точките 6, 8, 11, 12, 17, 19 и 20 се бришат.

Ставот 3 се брише.

Член 8

Во членот 35 став 3 по бројот „26“ се додаваат броевите „26-а, 26-б, 26-в,“.

Член 9

Во членот 40 ставови 1 и 2 зборот „врши“ се заменува со зборот „организира“.

Член 10

Членот 41 се менува и гласи:

„Рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони може да организираат правни лица регистрирани за дејност рибарство.

Рекреативен риболов се организира согласно со риболовната основа, одобрениот годишниот план и склучениот договор за концесија за одделна риболовна вода.“

Член 11

Членот 42 се менува и гласи:

„Рибите од риболовните ревири и рекреативните зони за организирање рекреативен риболов се доделуваат на користење по пат на концесија на домашно и странско правно лица кое ги исполнува условите предвидени со овој закон и Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Постапката за доделување на рибите на користење по пат на концесија се врши со Јавен повик и ја спроведува Комисија за спроведување на постапка за доделување на рибите на концесија (во натамошниот текст: Комисијата).

Јавниот повик од ставот 2 на овој член особено содржи:

- предмет на концесијата (природа и елементи на концесијата и место и локација за кој се доделува концесијата),

- период за кој се доделува концесијата,

- рок за поднесување на пријави,

- адреса на која се доставуваат понудите,

- јазик на кој треба да биде напишани понудите,

- надоместок за тендерската документација,

- лични, технички и финансиски услови кои треба

да ги исполнат кандидатите,

- критериуми според кои се врши изборот на најповолна понуда,

- минималниот износ на надоместок за концесија и

- име и адреса на надлежниот орган за одлучување по жалба и информации за крајни рокови за поднесување на жалби.

Јавниот повик од став 2 на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, во еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик како и на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Странските правни лица од ставот 1 на овој член имаат право да учествуваат на јавен повик доколку имаат регистрирано подружница во Република Македонија, согласно со Законот за трговските друштва.

Постапката за доделување на рибите на користење по пат на концесија започнува шест месеци пред истекот на тековната концесија.“

Член 12

По членот 42 се додаваат три нови члена 42-а, 42-б и 42-в, кои гласат:

“Член 42-а

Минималниот концесиски надоместок кој е основа за доставување на понуди по јавниот повик е утврден во членот 46 од овој закон.

Надоместокот за користење на рибите за организирање на рекреативен риболов се плаќа најдоцна до 31 јануари во тековната година за предходната година на сметка на Буџетот на Република Македонија.

Во постапката за доделување на рибите на користење за организирање на рекреативен риболов по пат на концесија, Комисијата врши целосна евалуација на способноста на понудувачите и на првичните доставени понуди.

Способноста на понудувачите од ставот 3 на овој член се докажува со следниве документи:

- изјава со која потврдува дека правното лице или член на негов орган на управување или надзорен орган не се осудени со правосилна судска пресуда за следниве кривични дела: корупција, измама и перење пари,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган,

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност,

- потврда за регистрирана дејност – рибарство (ПРД) издаден од Централен регистар на Република Македонија,

- тековна состојба на правното лице – понудувач издадена од Централен регистар на Република Македонија,

- изјава дека во моментот на поднесување на понудата во здружението членуваат најмалку 50 членови,

- изјави за техничката опременост и оспособеност на понудувачот, со прилог документи за доказ на потребната опрема утврдена во риболовната основа,

- изјава дека ќе формира рибочуварска служба и ќе го вработи потребниот број на лица за вршење физичка заштита на рибите утврден во риболовната основа и
- договор за порибување со регистриран репроцентар.

Понудувачите за учество во постапката се должни да обезбедат банкарска гаранција во висина од 10.000,00 денари.

Документите од став 4 на овој член детално ќе бидат образложени во тендерската документација.

Критериумот за избор е највисок понуден концесиски надоместок.

Врз основа на извршената евалуација, Комисијата ги поканува сите понудувачи кои поднеле прифатливи понуди да учествуваат на електронска аукција како завршна фаза пред доделување на рибите на користење за организирање на рекреативен риболов по пат на концесија.

Почетната цена и основа за наддавање во електронската аукција е највисокиот понуден концесиски надоместокот од страна на понудувачите кои поднеле прифатливи понуди во спроведената постапка за доделување на рибите на користење за организирање на рекреативен риболов по пат на концесија.

Електронска аукција е повторлив процес на позитивно наддавање кој се реализира по првична целосна евалуација на понудите, во кој подобните понудувачи имаат можност, исклучиво со користење на електронски средства, да ги ревидираат дадените цени, така што рангирањето се врши автоматски со помош на електронски средства.

Член 42-б

На подносителите на понудите кои се комплетни во јавното отварање од јавниот повик, Комисијата им доставува покана за учество на електронската аукција со корисничко име и шифра, датум и време кога ќе се спроведе аукцијата и упатство за користење на електронскиот систем за електронска аукција за доделување на рибите на користење за вршење стопански риболов по пат на концесија, а на подносителите на понудите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување дека нема да учествуваат на електронската аукција.

Подносителите на понуди кои доставиле комплетни понуди согласно со јавниот повик и тендерската документација, на денот на спроведување на јавната аукција се регистрираат на интернет страницата наведена во покана за учество на јавната аукција, по што имаат право на учество на јавното наддавање.

Електронската аукција ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во јавниот повик и тендерската документација и направи едно постапно наддавање над почетната цена.

Електронската аукција започнува со објавување на почетната цена и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. За успешно спроведена постапка на јавно наддавање потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена, а не може да трае пократко од 15 минути.

Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста изнесува најмалку 1% од процентот за концесиски надоместок утврден во член 46 од овој закон.

Електронската аукција се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

Електронската аукција продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

Член 42-в

За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил највисок процент како концесионски надоместок за доделување на рибите на користење за организирање на рекреативен риболов по пат на концесија.

Комисијата по завршувањето на јавната аукција изготвува записник за спроведеното јавно наддавање, кој е составен дел од писмениот извештајот за евалуација со предлог за избор на најповолна понуда. Извештајот се доставува до концедентот.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство воспоставува, управува и оперира со електронскиот систем за електронска аукција за давање на рибите за организирање на рекреативен риболов по пат на концесија. “

Член 13

Во членот 44 став 1 зборот „особено“ се брише.

Точките 6, 8, 11, 12, 17, 19 и 20 се бришат.

Ставот 2 се брише.

Член 14

Во членот 46 став 1 по зборот „изнесува“ се додава зборот „најмалку“.

Член 15

Во членот 47 став 1 во алинејата 1 зборовите: „риболовното подрачје“ се заменуваат со зборовите: „риболовната вода“.

Член 16

Во членот 51 став 2 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „не повеќе од 7.000,00 денари.“

Член 17

Во членот 63 став 2 алинеја 4 зборовите: „извод од регистар на објекти и оператори со храна“ се заменуваат со зборовите: „доказ за регистрирано одгледување“.

Член 18

Во членот 107 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Државниот инспекторат за земјоделство до Владата на Република Македонија на секои шест месеци доставува Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведување на обврските на концесионерите утврдени во договорот за концесија.“

Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: „Управата за ветеринарство“, се заменуваат со зборовите: „Агенција за храна и ветеринарство“.

Член 19

Во членот 110 во став 1 во воведната реченица зборовите: „2500 до“ се бришат, а по зборовите: „правното лице,“ се додаваат зборовите: „односно трговец поединец“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице односно трговец поединец за прекршоците од став 1 на овој член.“

Ставот 3 се менува и гласи:

„На правното лице односно трговец поединец покрај глобата од ставот 1 на овој член ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење одделна дејност во траење од три месеци до три години.“

Ставот 4, се менува и гласи:

„На одговорното лице во правното лице односно трговец поединец покрај глобата од став 2 на овој член ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија или должност во траење од три до 30 дена.“

По ставот 4 се додаваат четири нови става 5, 6, 7 и 8 кои гласат:

„Забраната од ставот 4 на овој член може да се замени со паричен надоместок само доколку прекршокот е сторен за првпат.

Висината на паричниот надоместок од став 5 на овој член изнесува двоен износ од износот на одмерената глоба пропишана во овој член.

Паричниот надоместок од став 6 на овој член сторителот е должен да го плати во рок од три дена од денот кога му е определен со акт на надлежниот орган“.

Ако сторителот не го плати паричниот надоместок во рок од три дена, забраната од став 4 на овој член ќе се реализира.“

Член 20

Во членот 111 став 1 во воведната реченица зборовите: „1250 до“ се бришат, а по зборовите: „правното лице,“ се додаваат зборовите: „односно трговец поединец“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице односно трговец поединец за прекршоците од став 1 на овој член“.

Член 21

Во членот 111-а насловот “(Глоба на самото место)“ се брише.

Во ставот 1 воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ до 1000 евра во денарска противредност ќе му се изрече на правно лице односно трговец поединец со поднесување на мандатен платен налог за прекршок ако.“

Во точката 5 зборовите: „50 став 7“ се заменуваат со зборовите: „52 став 5“.

По ставот 1 се додаваат пет нови става 2, 3, 4, 5 и 6 кои гласат:

„Кога државниот инспектор за земјоделство ќе утврди дека е сторен прекршок од став 1 на овој член на сторителот на прекршокот ќе му врачи мандатен платен налог во кој се наведуваат битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот назив, седиште и даночен број, местото и времето за сторување на прекршокот, правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметка за плаќање и правна поука, со рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог да ја плати глобата во определениот износ.

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од ставот 1 на овој член мандатниот налог има сила на извршна исправа и службеното лице ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

Сторителот кој со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со мандатниот платен налог.

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице односно трговец поединец за прекршоците од став 1 на овој член.

Формата и содржината на мандатниот платен налог ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 22

Во членот 111-б став 1 зборовите: „800 до“ се бришат, а по зборовите „правното лице,“ се додаваат зборовите: „односно трговец поединец“.

Се додава нов став 2 кој гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице односно трговец поединец за прекршоците од став 1 на овој член.“

Член 23

Во членот 112 став 1 зборовите: „од 1000 до 2000“ се заменуваат со зборовите: „од 500 до 1000“.

Член 24

Во членот 113 став 1 зборовите: „од 500 до 1000“ се заменуваат со зборовите: „од 150 до 300“.

Член 25

Во членот 113-а насловот „(Глоба на самото место)“ се брише.

Во ставот 1 воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 100 евра во денарска противредност ќе му се изрече на сторителот физичко лице со поднесување на мандатен платен налог за прекршок ако:“

По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4 кои гласат:

„Кога државниот инспектор за земјоделство ќе утврди дека е сторен прекршок од став 1 на овој член на сторителот на прекршокот ќе му врачи мандатен платен налог во кој се наведуваат битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот лично име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, ако се работи за странец и број на патна исправа и држава, местото и времето за сторување на прекршокот, правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметка за плаќање и правна поука, со рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог да ја плати глобата во определениот износ.

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од ставот 1 на овој член мандатниот налог има сила на извршна исправа и службеното лице ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

Сторителот кој со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата изречена со мандатниот платен налог.“

Член 26

Во член 113-б зборовите: „од 200 до 500“ се заменуваат со зборовите: „од 50 до 100“.

Член 27

Во членот 115 ставот 2 се менува и гласи:

„Пред поднесување на барањето за поведување на прекршочна постапка за прекршоците предвидени со членовите 110, 111, 112 и 113 на овој закон и по спроведување на постапката за едукација од членот 108 – а за сторените неправилности од членовите 111-б и 113 – б на овој закон, државниот инспектор за земјоделство на сторителот на прекршокот ќе му предложи постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоци.“

По ставот 2 се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и 6 кои гласат:

„Државниот инспектор за земјоделство е должен да води евиденција за издадените мандатни платни налози од членовите од 111-а и 113 – а од овој закон, за издадените прекршочни платни налози од став 2 на овој член, како и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот и мандатниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 28

По членот 115 се додава нов член 115-а, кој гласи:

„Член 115-а

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 29

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 30

Започнатите постапки за доделување на концесија на рибите, до денот на влегување во сила на овој закон ќе завршат согласно одредбите на Законот за рибарство и аквакултура ("Службен весник на Република Македонија" број 7/2008, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13 и 116/14).

Член 31

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURË

Neni 1

Në Ligjin për peshkatari dhe akuakulturë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 7/2008, 47/11, 67/10, 53/11, 95/12, 164/13 dhe 116/14), në nenin 2 në pikën 53 fjala "rekreativ" shlyhet.

Neni 2

Në nenin 16 në paragrafin 3 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "me propozim të institucionit të autorizuar nga neni 74 i këtij ligji."

Në paragrafin 5 në alinenë dhjetë, pas fjalës "kompensim" shtohen fjalët: "për peshkim për ekonomi dhe metodë për përlllogaritjen e lartësisë së kompensimit për lëshimin e licencave për peshkim rekreativ".

Neni 3

Në nenin 19 paragrafi 2 në fjalinë hyrëse fjala "profesional" zëvendësohet me fjalën "propozime".

Në alinenë 1 fjalët: "draft versionet e" shlyhen.

Neni 4

Neni 26 ndryshohet si vijon:

"Peshqit nga zonat e peshkimit për kryerjen e peshkimit për ekonomi u jepen për shfrytëzim nëpërmjet koncesionit personave juridik të vendit dhe të huaj i cili i plotëson kushtet e parapara me këtë ligj dhe Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik.

Procedura për ndarjen e peshqve për shfrytëzim nëpërmjet koncesionit bëhet me Thirrje publike dhe e zbaton Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënie e peshqve në koncesion (në tekstin e mëtejme: Komisioni).

Thirrja publike nga paragrafi 2 i këtij neni veçanërisht përmban:

- lëndën e koncesionit (natyrë dhe elemente të koncesionit dhe vend i lokacionit për të cilin jepet koncesioni),

- periudhën për të cilën jepet koncesioni,
- afatin e parashtrimit të fletëparaqitjeve,
- adresën në të cilën dërgohen ofertat,
- gjuhën në të cilën duhet të shkruhen ofertat,
- kompensimin për dokumentacionin e tenderit,

- kushtet personale, teknike dhe financiare të cilat duhet t'i plotësojnë kandidatët,

- kriteret sipas të cilave bëhet zgjedhja e ofertës më të volitshme,

- shuma minimale e kompensimit për koncesion dhe

- emri dhe adresa e organit kompetent për vendosje për ankesë dhe informata për afatet përfundimtare për parashtrimin e ankesave.

Thirrja publike nga paragrafi 2 i këtij neni publikohet në "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", në dy gazeta ditore të cilat botohen në gjuhën maqedonishte, në një gazetë ditore që botohet në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët e flasin gjuhën zyrtare që është ndryshe nga gjuha maqedonishte si dhe në ueb faqen e Ministrisë për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave.

Personat juridik të huaj nga paragrafi 1 i këtij neni kanë të drejtë të marrin pjesë në thirrje publike nëse kanë të regjistruar ekspoziturë në Republikën e Maqedonisë, në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare.

Procedura për dhënie e peshkut në shfrytëzim nëpërmjet koncesionit duhet të fillojë gjashtë muaj para skadimit të koncesionit aktual".

Neni 5

Pas nenit 26 shtohen tre nene të reja 26-a, 26-b dhe 26-v si vijojnë:

"Neni 26-a

Kompensimi minimal i koncesionit që është bazë e parashtrimit të ofertave sipas thirrjes publike është caktuar në bazat për peshkim.

Kompensimi koncesionit për shfrytëzim të peshkut për kryerje të peshkimit për ekonomizim paguhet në gjashtë rata të barabarta vjetore në llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

Kompensimi vjetor i koncesionit paguhet më së shumti deri më 31 dhjetor për vitin aktual.

Në procedurën për dhënie e peshkut në shfrytëzim për kryerje të peshkimit për ekonomizim nëpërmjet koncesionit, Komisioni kryen evaluim të plotë të aftësisë së ofertuesve dhe të ofertave që janë parashtruar të para.

Aftësia e ofertuesve nga paragrafi 4 i këtij neni dëshmohet me dokumentet në vijim:

- deklarata me të cilën vërtetohet se personi juridik ose anëtar i organit të vet për menaxhim ose organ mbikëqyrës nuk janë gjykuar me aktgjykim të plotfuqishëm për veprat penale në vijim: korrupsion, mashtrim dhe larje të parave;

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent;

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent;

- vërtetim për tatime, kontribute dhe detyrime tjera publike të paguara nga organi kompetent;

- vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të kryera penale të personave juridik se nuk i është shqiptuar dënim ndalesë e përkohshme ose permanente për kryerjen e veprimtarisë së veçantë;

- vërtetim se me aktgjykim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose obligimit, përkatësisht ndalesë e përkohshme për kryerjen e veprimtarisë së veçantë.

- vërtetim për veprimtari të regjistruar – peshkatari (VVR) të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,

- gjendje aktuale e personit juridik – ofertues të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë

- M1 dhe M2 formular dhe vërtetim për arsim të lartë të mbaruar nga fusha e shkencave natyrore për person të punësuar, ose marrëveshje të nënshkruar për bashkëpunim me institucion shkencor ose arsimor nga sfera e peshkatarisë;

- deklarata për përgatitje teknike dhe aftësim të ofertuesit, me shtojcë të dokumenteve për dëshmi të pajisjes së nevojshme të caktuar në bazën për peshkim dhe

- deklarata se do të formojë shërbim të rojeve në vendet e peshkimit dhe do të punësojë numrin e duhur të personave për kryerjen e mbrojtjes fizike të peshkut të caktuar në bazën për peshkim.

Ofertuesit për pjesëmarrje në procedurën janë të obliguar të sigurojnë garanci bankare me vlerë që duhet të jetë së paku 0,25% e kompensimit minimal të koncesionit të caktuar në bazën e peshkimit.

Dokumentet nga paragrafi 5 i këtij neni detajisht do të arsyetohen në dokumentacionin e tenderit.

Kriterin për zgjedhje të kompensimit më të lartë të ofruar për koncesion.

Në bazë të evaluimit të kryer, Komisioni i fton të gjithë ofertuesit të cilët kanë pranuar oferta të pranueshme të marrin pjesë në ankand elektronik si fazë përfundimtare para dhënies së peshkut në shfrytëzim për kryerjen e peshkimit për ekonomizim nëpërmjet koncesionit.

Çmimi fillestar i bazës për licitacion në ankandin elektronik është kompensimi më i lartë i ofruar për koncesionin nga ana e ofertuesve të cilët kanë parashtruar oferta të pranueshme në procedurën e zbatuar për dhënien e peshkut në shfrytëzim për kryerje të peshkimit për ekonomizim nëpërmjet koncesionit.

Ankandi elektronik është proces i përsëritshëm i ofertimit pozitiv që realizohet pas evaluimit të parë të plotë të ofertave, në të cilin ofertuesit e volitshëm kanë mundësi, rreptësisht me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, t'i revidojnë çmimet e paraqitura, në mënyrë që rangimi bëhet në formë automatike me ndihmën e mjeteve elektronike.

Neni 26-b

Parashtruesve të ofertave të cilat janë complete në hapjen publike të thirrjes publike, Komisioni u parashtron ofertë për pjesëmarrje në ankandin elektronik me emër të shfrytëzuesit dhe shifër, datën dhe kohën kur do të zbatohet ankandi dhe udhëzim për shfrytëzimin e sistemit elektronik për ankand elektronik për dhënien e peshkut në shfrytëzim për kryerjen e peshkimit për ekonomizim nëpërmjet koncesionit, kurse parashtruesve të ofertave të cilët nuk kanë parashtruar dokumentacion komplet u parashtron njoftim se nuk do të marrin pjesë në ankandin elektronik.

Parashtruesit e ofertave të cilët kanë dërguar oferta të kompletuara në pajtim me thirrjen publike dhe dokumentacionin e tenderit, në ditën e zbatimit të ankandit publik regjistrohen në internet faqen e shënuar në ftesën për pjesëmarrje në ankand publik, pas çka kanë të drejtë të marrin pjesë në ankandin publik.

Ankandi elektronik do të mbahet nëse pas publikimit është paraqitur edhe vetëm një pjesëmarrës i cili i plotëson kushtet e numëruara në thirrjen publike dhe dokumentacionin e tenderit dhe bën një ofertim pozitiv mbi çmimin fillestar.

Ankandi elektronik fillon me shpalljen e çmimit fillestar dhe zbatohet nëpërmjet ofertimit nga ana e pjesëmarrësve. Për procedurë të zbatuar me sukses të ankandit publik nevojitet të ketë së paku një ofertë më të lartë se çmimi fillestar, kurse nuk mund të zgjat më shkurt se 15 minuta.

Lartësia e hapit minimal të rritjes së vlerës është së paku 5% e çmimit fillestar.

Ankandi elektronik konsiderohet si i përfunduar në momentin e skadimit të kohës së caktuar në shpalljen, me ç'rast nëse në skadimin e dy minutave të fundit të kohës së caktuar për kohëzgjatje të ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve është dhënë ofertë, afati përfundimtar i mbarimit të ankandit publik vazhdon për dy minuta, kurse kur për periudhën prej dy minutave nuk është dhënë ofertë e re.

Ankandi elektronik vazhdon pa kufizim derisa në interval kohor prej dy minutave ka ofertë të re.

Neni 26-v

Për ofertues më i volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi i ankandit publik i cili ka ofruar çmimin e fundit dhe që paraqet çmimin më të lartë për dhënien e peshkut për shfrytëzim për kryerje të peshkimit për ekonomizim nëpërmjet koncesionit.

Komisioni pas përfundimit të ankandit publik përpilon procesverbal për ankandin publik të zbatuar, që është pjesë përbërëse e raportit të shkruar për evaluim me propozim për zgjedhje të ofertës më të volitshme. Raporti dërgohet te koncedenti.

Ministria për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave, menaxhim dhe operon me sistemin elektronik për ankand publik për dhënie të peshqve për kryerje të peshkimit për ekonomizim nëpërmjet koncesionit.”

Neni 6

Në nenin 27 në paragrafin 1 numri “1” zëvendësohet me numrin “2”.

Në alinenë e dytë fjala “(peshkatari)” shlyhet.

Neni 7

Në nenin 29 në paragrafin 2 pikët “6, 8, 11, 12, 17, 19 dhe 20” shlyhen.

Paragrafi 3 shlyhet.

Neni 8

Në nenin 35 në paragrafin 3 pas numrit “26” shtohen numrat “26-a, 26-b, 26-v”.

Neni 9

Në nenin 40 në paragrafin 1 dhe në paragrafin 2 fjala “kryen” zëvendësohet me fjalën “organizon”.

Neni 10

Neni 41 ndryshohet si vijon:

“Peshkrim rekreativ në territoret për peshkim dhe zonat rekreative mund të organizojnë persona juridik të regjistruar për veprimtari për peshkim.

Peshkim rekreativ organizohet në pajtim me bazën e peshkimit, planin e miratuar vjetor dhe marrëveshjen e nënshkruar për koncesion për ujë të veçuar peshkimi.”

Neni 11

Neni 42 ndryshohet si vijon:

"Peshqit nga territoret e peshkimit dhe zonat rekreative per organizim të peshkimit rekreativ u jepen për shfrytëzim nëpërmjet koncesionit personave juridik të vendit të huaj të cilët i plotësojnë kushtet e parapara me këtë ligj dhe Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik.

Procedura për ndarjen e peshkut për shfrytëzim nëpërmjet koncesionit zbatohet me Thirrje publike dhe e zbaton Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënie e peshkut në koncesion (në tekstin e mëtejme: Komisioni).

Thirrja publike nga paragrafi 2 i këtij neni veçanërisht përmban:

- lëndën e koncesionit (natyrë dhe elemente të koncesionit dhe vend i lokacionit për të cilin jepet koncesioni),

- periudhën për të cilën jepet koncesioni,
- afatin e parashtrimit të fletëparaqitjeve,
- adresën në të cilën dërgohen ofertat,
- gjuhën në të cilën duhet të shkruhen ofertat,
- kompensimin për dokumentacionin e tenderit,
- kushtet personale, teknike dhe financiare të cilat duhet t'i plotësojnë kandidatët,

- kriteret sipas të cilave bëhet zgjedhja e ofertës më të volitshme,

- shumata minimale e kompensimit për koncesion dhe
- emri dhe adresa e organit kompetent për vendosje për ankesë dhe informata për afatet përfundimtare për parashtrimin e ankesave.

Thirrja publike nga paragrafi 2 i këtij neni publikohet në "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", në dy gazeta ditore të cilat botohen në gjuhën maqedonishtë, në një gazetë ditore që botohet në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët e flasin gjuhën zyrtare që është ndryshe nga gjuha maqedonishtë si dhe në ueb faqen e Ministrisë për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave.

Personat juridikë të huaj nga paragrafi 1 i këtij neni kanë të drejtë të marrin pjesë në thirrje publike nëse kanë të regjistruar ekspoziturë në Republikën e Maqedonisë, në pajtim me Ligjin për shoqëritë tregtare.

Procedura për dhënie e peshkut në shfrytëzim nëpërmjet koncesionit duhet të fillojë gjashtë muaj para skadimit të koncesionit aktual.

Neni 12

Pas nenit 42 shtohen tre nene të reja 42-a, 42-b dhe 42-v, si vijojnë:

"Neni 42-a

Kompensimi koncesional minimal i cili është bazë për dorëzimin e ofertave pas thirrjes publike është përcaktuar në Nenin 46 të këtij ligji.

Kompensimi për shfrytëzimin e peshqve për organizimin e peshkimit rekreativ paguhet më së voni deri më 31 janar në vitin rrjedhës për vitin paraprak në llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

Në procedurë për ndarjen e peshqve në shfrytëzim për organizim të peshkimit rekreativ përmes koncesionit, Komisioni kryen evaluim të plotë të aftësisë së ofertuesve dhe të oferta të dorëzuara të para.

Aftësia e ofertuesve nga paragrafi 3 i këtij neni dëshmohet me dokumentet në vijim:

- deklarata me të cilën vërtetohet se personi juridik ose anëtar i organit të tij drejtues ose organi mbikëqyrës nuk janë gjykuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për veprat penale në vijim: korrupsion, mashtrim dhe larje parash;

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent;

- vërtetim se nuk është hapur procedure për likuidim nga organi kompetent;

- vërtetim për tatime të paguara, kontribute dhe tatime tjera publike nga organi kompetent;

- vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të kryera penale të personave juridikë se nuk është shqiptuar dënim dytësor ndalim i përkohshëm ose i përhershëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar;

- vërtetim se me aktgjykim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, përkatësisht ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë së caktuar.

- vërtetim për veprimtari të regjistruar - peshkatari (VVRP) të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë,

- gjendja rrjedhëse e personit juridik - ofertues lëshuar nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë,

- deklarata se në momentin e parashtrimit të ofertës në shoqatën marrin pjesë së paku 50 anëtarë;

- deklarata për pajisje teknike dhe aftësi të ofertuesit, me dokumente shqiptuese për dëshmi të pajisjes së nevojshme të përcaktuar në bazën e peshkimit;

- deklarata se do të formohet shërbimi i rojës së peshqve dhe do ta punësojë numrin e duhur të personave për kryerjen e mbrojtjes fizike të peshqve të përcaktuara në bazën e peshkatarisë dhe

- marrëveshje për shtim artificial të peshqve me reproqendër të regjistruar.

Ofertuesit për pjesëmarrje në procedurë janë të detyruar të sigurojnë garanci bankare në lartësi prej 10.000,00 denarë.

Dokumentet nga paragrafi 4 i këtij neni hollësisht do të arsyetohen në dokumentacionin e tenderit.

Kriteri për zgjedhje është kompensim më i lartë i ofruar koncesionar.

Në bazë të evaluimit të kryer, Komisioni i fton të gjithë ofertuesit që kanë parashtruar oferta të pranueshme të marrin pjesë në ankand elektronik si fazë përfundimtare para ndarjes së peshqve në shfrytëzim për organizim të peshkimit rekreativ përmes koncesionit.

Çmimi fillestar dhe baza për ofrim në ankand elektronik është kompensimi më i lartë i ofruar i koncesionit nga ana e ofertuesit që kanë parashtruar oferta të pranueshme në procedurë të zbatuar për ndarjen e peshqve në shfrytëzim për organizimin e peshkimit rekreativ përmes koncesionit.

Ankandi elektronik është proces i përsëritshëm i ankandit pozitiv që realizohet pas evaluimit të plotë të parë të ofertave, në të cilën ofertuesit e përshtatshëm kanë mundësi, veçanërisht me shfrytëzimin e mjeteve elektronike, t'i revidojnë çmimet e dhënë, kështu që rangimi bëhet automatikisht me ndihmën e mjeteve elektronike.

Neni 42-b

Parashtruesve të ofertave që janë komplet në hapjen publike nga thirrja publike, Komisioni u dorëzon ftesë për pjesëmarrje në ankand elektronik me emër të shfrytëzuesit dhe shifër, datën dhe kohën kur do të realizohet ankandi dhe udhëzim për shfrytëzim të sistemit elektronik për ankand elektronik për ndarjen e peshqve në shfrytëzim për

kryerjen e peshkimit ekonomik përmes koncesionit, e parashtruesve të ofertave që nuk janë dorëzuar dokumentacione të plota u dorëzon njoftim se nuk do të marrin pjesë në ankand elektronik.

Parashtruesit e ofertave që kanë dorëzuar oferta të plota në pajtim me thirrjen publike dhe dokumentacionin e tenderit, në ditën e realizimit të ankandit publik regjistrohen në faqen e internetit të cekur në ftesën për pjesëmarrje të ankandit publik, me çka kanë të drejtë të pjesëmarrjes së ankandit publik.

Ankandi elektronik do të mbahet nëse pas publikimit është paraqitur edhe vetëm një pjesëmarrës që i ka përmbushur kushtet e dhënë në thirrjen publike dhe dokumentacionin e tenderit dhe ka bërë një ankand gradual mbi çmimin fillestar.

Ankandi elektronik fillon me publikimin e çmimit fillestar dhe realizohet përmes ofertimit nga ana e pjesëmarrësve. Për procedurën suksesshëm të realizuar të ankandit publik nevojitet të ketë së paku një ankand gradual mbi çmimin fillestar, e nuk mund të zgjasë më shkurt se 15 minuta.

Lartësia e hapit minimal të rritjes së vlerës është së paku 1% nga përqindja e kompensimit koncesionar të përcaktuar në nenin 46 të këtij ligji.

Ankandi elektronik konsiderohet si i përfunduar në momentin e skadimit të kohës së caktuar në publikimin, me ç'rast nëse në skadimin e dy minutave të fundit nga koha e caktuar për kohëzgjatje të ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve është dhënë oferta, afati i fundit për përfundimin e ankandit publik vazhdohet për edhe dy minuta, ndërsa do të përfundojë kur për periudhë prej dy minutave të ardhshme nuk do të jetë ofertë të dhënë.

Ankandi elektronik vazhdon në mënyrë të pakufizuar derisa në intervalin kohor prej dy minutash nuk ka ofertë të re.

Neni 42-v

Ofertuesi më i volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar përqindje më të lartë si kompensim koncesionar për ndarjen e peshqve në shfrytëzim të organizimit të peshkimit rekreativ përmes koncesionit.

Komisioni pas përfundimit të ankandit publik përpilon procesverbal për ankandin e realizuar publik, që është pjesë përbërëse nga raporti me shkrim për evaluim me zgjedhje të propozuar të ofertës më të volitshme. Raporti i dorëzohet koncedentit.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave vendos, menaxhon dhe operon me sistem elektronik për ankand elektronik për dhënie të peshqve për organizim të peshkimit rekreativ përmes koncesionit."

Neni 13

Në nenin 44 në paragrafin 1 fjala "veçanërisht" shlyhet. Pikat "6, 8, 11, 12, 17, 19 dhe 20" shlyhen. Paragrafi 2 shlyhet.

Neni 14

Në nenin 46 në paragrafin 1 pas fjalës "është" shtohen fjalët: "së paku".

Neni 15

Në nenin 47 paragrafi 1 në alinenë 1 fjalët: "zona e peshkimit" zëvendësohen me fjalët: "uji i peshkimit".

Neni 16

Në nenin 51 në paragrafin 2 pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "jo më shumë se 7.000,00 denarë".

Neni 17

Në nenin 63 në paragrafin 2 në alinenë 4 fjalët: "ekземplar nga registri i objekteve dhe operatorëve me ushqim" zëvendësohen me fjalët: "dëshmi për vend të regjistruar për kultivim".

Neni 18

Në nenin 107 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

"Inspektorati Shtetëror për Bujqësi në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë në çdo gjashtë muaj parashtron Raport për mbikëqyrje të kryer inspektuese mbi zbatimin e obligimeve të koncesionerëve të caktuar në marrëveshjen për koncesion."

Në paragrafin 3 që bëhet paragrafi 4 fjalët: "Drejtoria për veterinar", zëvendësohen me fjalët: "Agjencia për ushqim dhe veterinar"

Neni 19

Në nenin 110 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "2.500 deri" shlyhen, kurse pas fjalëve "personi juridik", shtohen fjalët: "përkatësisht tregtar individ".

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjohë në shumë prej 30% të gjohës së përllogaritur për personin juridik individ do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht tregtar individ për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni. "

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Personit juridik përkatësisht tregtarit individ krahas gjohës nga paragrafi (1) i këtij neni do t'i shqiptohet sanksion për kundërvajtje për kryerjen e veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje prej tre muaj deri në tre vite."

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht tregtar individ krahas nga paragrafi 2 i këtij neni do t'i shqiptohet sanksion për kundërvajtje për kryerjen e profesionit ose detyrës në kohëzgjatje prej tre deri në 30 ditë."

Pas paragrafit 4 shtohen katër paragrafë të ri 5, 6, 7 dhe 8 si vijon:

"Ndalësia nga paragrafi 4 i këtij neni mund të zëvendësohet me kompensim me para vetëm nëse kundërvajtja është kryer për herë të parë.

Lartësia e kompensimit me para nga paragrafi 5 i këtij neni është shumë e dyfishtë e shumës së gjohës së përllogaritur të caktuar në këtë nen.

Kompensimin me para nga paragrafi 6 i këtij neni kryerësi është i obliguar ta paguajë në afat prej tre ditëve nga dita kur i është përcaktuar me akt të organit kompetent".

Nëse kryerësi nuk e paguan kompensimin me para në afat prej tre ditëve, ndalësia nga paragrafi 4 i këtij neni do të realizohet."

Neni 20

Në nenin 111 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: „1250 deri" shlyhen, kurse pas fjalëve "personi juridik", shtohen fjalët: "përkatësisht tregtar individ".

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përlogaritur për personin juridik përkatësisht tregtar individ do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht tregtar individ për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni".

Neni 21

Në nenin 111-a titulli "(Gjobë aty për aty)" shlyhet.

Në paragrafin 1 fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 1000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik përkatësisht tregtarit individ me parashtimin e mandatpagesës për kundërvajtje nëse:"

Në pikën 5 fjalët: "50 paragrafi 7" zëvendësohen me fjalët: "52 paragrafi 5".

Pas paragrafit 1 shtohen pesë paragrafë të rinj 2, 3, 4, 5 dhe 6 si vijojnë:

"Kur inspektori shtetëror i bujqësisë do të përcaktojë se është kryer kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni kryerësit të kundërvajtjes do t'i dorëzojë mandatpagesë në të cilën do të theksohen elementet esenciale të veprimit prej ku del shënimi juridik i emrit të kundërvajtjes, selia dhe numri tatimor, vendi dhe koha për kryerjen e kundërvajtjes, klasifikimi juridik i kundërvajtjes, shuma e gjobës, numri i llogarisë për pagesa dhe këshillë juridike, me afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të mandatpagesës ta paguajë gjobën në shumën e caktuar.

Nëse kryerësi vullnetarisht nuk e paguan gjobën nga paragrafi 1 i këtij neni mandatpagesa ka fuqi të dokumentit të plotfuqishëm dhe personi zyrtar do ta dorëzojë te organi kompetent për realizim të detyrueshëm për realizimin e tij.

Kryerësi i cili me largim për shkak të qëndrimit jashtë vendit mund t'i shmanget pagesës së gjobës, detyrohet menjëherë ta paguajë gjobën e shqiptuar me mandatpagesë.

Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin juridik përkatësisht tregtarin individ do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht tregtarit individ për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni.

Formën dhe përmbajtjen e mandatpagesës i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave."

Neni 22

Në nenin 111-a paragrafi 1 fjalët: "800 deri më" shlyhen, kurse pas fjalëve: "personi juridik" shtohen fjalët: "përkatësisht tregtari individ".

Shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin juridik përkatësisht tregtarin individ do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht tregtarit individ për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni."

Neni 23

Në nenin 112 paragrafi 1 fjalët: "prej 1000 deri më 2000" zëvendësohen me fjalët: "prej 500 deri më 1000".

Neni 24

Në nenin 113 paragrafi 1 fjalët: "prej 500 deri më 1000" zëvendësohen me fjalët: "prej 150 deri më 300".

Neni 25

Në nenin 113-a titulli "(Gjobë aty për aty)" shlyhet.

Në paragrafin 1 fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 100 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kryerësit person fizik me parashtimin e mandatpagesës për kundërvajtje nëse,"

Pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4 si vijojnë:

"Kur inspektori shtetëror i bujqësisë do të përcaktojë se është kryer kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni kryerësit të kundërvajtjes do t'i dorëzojë mandatpagesë në të cilën theksohen elementet esenciale të veprimit prej ku del shënimi juridik i emrit personal, adresa dhe numri i vetëm amë i qytetarit, nëse bëhet fjalë për të huaj edhe numri i dokumentit të udhëtimit dhe shteti, vendi dhe koha për kryerjen e kundërvajtjes, klasifikimi juridik i kundërvajtjes, shuma e gjobës, numri i llogarisë për pagesë dhe udhëzimi juridik, me afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të mandatpagesës ta paguajë gjobën në shumën e caktuar.

Nëse kryerësi vullnetarisht nuk e paguan gjobën nga paragrafi 1 i këtij neni mandatpagesa ka fuqi të dokumentit të plotfuqishëm dhe personi zyrtar do ta dorëzojë te organi kompetent për realizim të detyrueshëm për realizimin e tij.

Kryerësi i cili me largim për shkak të qëndrimit jashtë vendit mund t'i shmanget pagesës së gjobës, detyrohet menjëherë ta paguajë gjobën e shqiptuar me mandatpagesë."

Neni 26

Në nenin 113-b në fjalët: "prej 200 deri më 500" zëvendësohen me fjalët: "prej 50 deri më 100".

Neni 27

Në nenin 115 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Para parashtimit të kërkesës për ngritjen e procedurës së kundërvajtjes të parapara me nenet 110, 111, 112 dhe 113 të këtij ligji dhe pas zbatimit të procedurës për edukim nga neni 108-a për parregullsitë e kryera nga nenet 111-b dhe 113-b të këtij ligji, inspektori shtetëror i bujqësisë kryerësit të kundërvajtjes do t'i parashtrojë procedurë për barazim me lëshimin e urdhërpagesës së kundërvajtjes, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

Pas paragrafit 2 shtohen katër paragrafë të rinj 3, 4, 5 dhe 6 si vijojnë:

"Inspektori shtetëror i bujqësisë detyrohet të mbajë evidencë për mandatpagesat e lëshuara nga nenet 111-a dhe 113-a të këtij ligji, për urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara nga paragrafi 2 i këtij neni, si dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.

Në evidencën nga paragrafi 3 i këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes dhe mandatpagesës që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

Të dhënat personale nga paragrafi 4 i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave. "

Neni 28

Pas nenit 115 shtohet nen i ri 115-a si vijon:

"Neni 115-a

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 29

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen më së voni në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 30

Procedurat e filluara për ndarjen e koncesionit të peshqve, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të kryhen në pajtim me dispozitat e Ligjit për peshkatari dhe akuakulturë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 7/2008, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13 dhe 116/14).

Neni 31

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4446.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за културата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4007/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА КУЛТУРАТА

Член 1

Во Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ број 31/1998, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14 и 61/15) во членот 36 став (1) точка 3 зборот „годишната“ се заменува со зборовите: „Нацрт-годишната“.

Член 2

Во членот 65 став (1) бројот „15“ се заменува со бројот „45“.

Во ставот (2) бројот „30“ се заменува со бројот „45“.

Член 3

Во членот 70 став (5) бројот „15“ се заменува со бројот „45“.

Член 4

Во членот 70-б ставови (1) и (3) по зборовите: „веб-страница“ се додаваат зборовите: „или во други средства за јавно информирање“.

Член 5

Во членот 76-б став (2) зборовите: „балетско односно средно музичко“ се бришат.

Член 6

Во член 76-е во ставот (2) зборовите: „најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен“ се заменуваат со зборовите: „вишо образование или високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС“.

Член 7

Членот 88-а се брише.

Член 8

Во членот 91 став (1) по зборовите: „правното лице“ се додаваат зборовите: „односно трговецот поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец.“.

Ставовите (3), (4) и (5) се бришат.

Член 9

Во членот 91 - а став (1) зборовите: „1.000 до“ се бришат, а по зборовите: „правното лице“ се додаваат зборовите: „односно трговецот поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно трговецот поединец ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец.“

Ставот (3) се брише.

Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: „600 до 700“ се заменуваат со зборовите: „150 до 200“.

Ставовите (5) и (6) кои стануваат ставови (4) и (5) се бришат.

Член 10

Во член 91-б став (8) по зборот „орган“ се додаваат зборовите: „ја води прекршочната постапка согласно Законот за прекршоците и“.

Ставот (11) се менува и гласи:

„Против одлуката за прекршок што ја донела Прекршочната комисија може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 11

Членот 91-в се менува и гласи:

„(1) За прекршоците од членовите 91 и 91 –а од овој закон, инспекторот за култура на сторителот на прекршокот ќе му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.

(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.

(3) Во записникот од ставот (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.

(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го потпишува одговорното лице или од него овластено лице.

(5) Инспекторот за култура е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(8) Министерот ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

Член 12

По членот 91 – в се додава нов член 91-г, кој гласи:

„Член 91 - г

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице, односно трговецот поединец се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 13

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KULTURË**

Neni 1

Нë Лигјин пëр културë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 31/1998, 49/2003, 82/2005, 2420/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14 dhe 61/15) në nenin 36 në paragrafin (1) pika 3 fjala "vjetorë" zëvendësohet me fjalët "Draft-vitit".

Neni 2

Në nenin 65 në paragrafin (1) numri "15" zëvendësohet me numrin "45“.

Në paragrafin (2) numri „30“ zëvendësohet me numrin "45“.

Neni 3

Në nenin 70 në paragrafin (5) numri "15" zëvendësohet me numrin "45“.

Neni 4

Në nenin 70-b në paragrafët (1) dhe (3) pas fjalëve "ueb faqja" shtohen fjalët "ose në mjete tjera për informim publik".

Neni 5

Në nenin 76-b në paragrafin (2) fjalët "shkollën e mesme të baletit respektivisht të muzikës" shlyhen.

Neni 6

Në nenin 76-e në paragrafin (2) fjalët "të paktën 240 kredi të fituara sipas ECTS ose ka kryer shkallën VII/1" zëvendësohet me fjalët "arsim i lartë ose arsim sipëror me të paktën 180 kredi sipas ECTS-së".

Neni 7

Neni 88-a shlyhet.

Neni 8

Në nenin 91 paragrafi (1) pas fjalëve "personi juridik" shtohen fjalët "respektivisht tregtari individ".

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

„Gjoba në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do ti shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në person juridik, respektivisht personit përgjegjës në tregtar individ.“

Paragrafët (3), (4) dhe (5) dhe shlyhen.

Neni 9

Në nenin 91-a në paragrafin (1) fjalët "1.000 deri" shlyhen, ndërsa pas fjalëve "personi juridik" shtohen fjalët "respektivisht tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

„(2) Gjoba në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik, respektivisht tregtarin individ do ti shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në person juridik, respektivisht personit përgjegjës në tregtar individ.“

Paragrafi (3) shlyhen.

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3) fjalët "600 deri 700" zëvendësohen me fjalët "150 deri 200".

Paragrafët (5) dhe (6) të cilët bëhen paragrafë (4) dhe (5) shlyhen.

Neni 10

Në nenin 91-b në paragrafin (8) pas fjalës "organ" shtohen fjalët "e mban procedurën për kundërvajtje në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet dhe".

Paragrafi (11) ndryshon si vijon:

"Kundër vendimit për kundërvajtje që e ka miratuar Komisioni kundërvajtës mund te parashtrahet ankese te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje."

Neni 11

Neni 91-v ndryshon si vijon:

"(1) Për kundërvajtjet e neneve 91 dhe 91-a të këtij ligji, inspektori për Kulturë kryerësit të shkeljes do ti lëshojë urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.

(2) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën kundërvajtëse, të njëjtën duhet ta nënshkruaj. Pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes vërehet në procesverbal.

(3) Në procesverbalin nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanoohen pasojat e dëmshme të kundërvajtjes, si dhe mënyra e tejkalimit të pasojave të kryerësit të kundërvajtjes.

(4) Kur si kryerës o kundërvajtjes paraqitet personi juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse e nënshkruan personi përgjegjës ose personi i autorizuar nga ai.

(5) Inspektori për Kulturë është i obliguar të mbaj evidencë për urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

(6) Në evidencën nga neni (5) i këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, respektivisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesave kundërvajtëse të cilit i lëshohet rezultati i procedurës.

(7) Të dhënat personale nga paragrafi (6) i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencë.

(8) Ministri e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse."

Neni 12

Pas nenit 91-v shtohet nen i ri 91-g, si vijon:

"Neni 91-g

Matja e lartësisë së gjokës për personin juridik, respektivisht për tregtar individ kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 13

Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4447.

Brz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4008/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО
И СРОДНИТЕ ПРАВА

Член 1

Во Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“ број 115/10, 51/11 и 147/13) по членот 1 се додаваат нов наслов и нов член 1-а, кои гласат:

„Јавност и јавно користење
Член 1-а

(1) Јавност, во смисла на овој закон опфаќа поголем број лица надвор од потесниот круг на роднини или лични познанства.

(2) Јавно користење означува секое користење на авторското дело, односно на предметот на сродните права, достапно на јавноста или користење на авторско дело односно предмет на сродните права во простор до кој јавноста има пристап, како и овозможување на достапност на припадник на јавноста до авторско дело односно предмет на сродните права во време и место кое самиот ќе го избере.“

Член 2

Насловот пред членот 2 се менува и гласи:
„Објавување и издавање“.

Член 3

Во член 2 ставот (1) се брише.
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (1) и (2).

Член 4

Во членот 137 став (1) точка 3) по зборовите: „од видот на авторското дело, односно предметот на сродните права“ се додаваат зборовите: „и во зависност од видот на програмата, односно сегментот на програмската шема на радио-телевизиската организација, согласно прописите со кои се уредува вршењето на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги“.

По точката 3) се додаваат три нови точки 4), 5) и 6) кои гласат:

„4) Во случаите од точката 3) на овој член за организации кои вршат колективно управување со авторски музички права надоместокот на годишно ниво не може да изнесува повеќе од:

-18 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната година за тековната година за Јавното-радиодифузно претпријатие- Македонската радио-телевизија и за радио-телевизиските организации кои емитуваат програмски сервиси на државно ниво,

-12 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната година за тековната година за радио-телевизиските организации кои емитуваат програмски сервиси на регионално ниво, во зависност од подрачјето на регионот за кое е издадена дозволата за емитување,

-6 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната година за тековната година за радио-телевизиските организации кои емитуваат програмски сервиси на локално ниво.

5) Во случаите од точката 3) на овој член за организации кои вршат колективно управување на правата на произведувачи на фонограми и уметниците музички изведувачи, надоместокот на годишно ниво не може да изнесува повеќе од:

-12 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната година за тековната година за Јавното-радиодифузно претпријатие- Македонската радио-телевизија и за радио-телевизиските организации кои емитуваат програмски сервиси на државно ниво,

- 4 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната година за тековната година за радио-телевизиските организации кои емитуваат програмски сервиси на регионално ниво, во зависност од подрачјето на регионот за кое е издадена дозволата за емитување,

- 2 месечни просечни плати исплатени во Република Македонија во претходната година за тековната година за радио-телевизиските организации кои емитуваат програмски сервиси на локално ниво.

6) кога користењето на авторското дело односно предметот на сродните права се врши од страна на непрофитна радио-телевизиска организација, надоместот за користењето не се плаќа;

Точките 4), 5), 6), 7) и 8) стануваат точки 7), 8), 9), 10) и 11).

Во точката 4) која станува точка 7) зборовите: „вокално и/или вокално-инструментални музички дела на македонски јазик или на јазиците на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „инструментална музика од македонски автори и автори на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија“.

По точката 8) која станува точка 11) се додава нова точка 12) која гласи:

„12) По исклучок од точката 11) на овој став не се плаќа надомест за користење на авторското дело односно предметот на сродните права во:

- простории во кои занаетчиска дејност врши физичко лице-занаетчија регистриран во Регистарот на занаетчији,

- музеи, галерии, и други простории во кои се врши организирање и јавно изложување на оригинали или примероци на дела од ликовната и применетата уметност, оригинали на книжевни или музички дела и други уметнички предмети,

- одморалишта и планинарски домови,

- трговски и други производствени погони и
- превозни средства во јавен линиски превоз на патници и авто-такси превоз на патници.

Член 5

Во членот 182 став (1) зборовите: „од 10.000 до 15.000“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000“, а по зборовите: „правното лице“ се додаваат зборовите: „односно трговец поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно трговецот-поединец ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно одговорното лице во трговецот поединец.“

Ставот (3) се брише.

Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: „3.000 до 4.000“ се заменуваат со зборовите: „500 до 750“.

Ставовите (5) и (6) кои стануваат ставови (4) и (5) се бришат.

Член 6

Во членот 183 став (1) зборовите: „од 20.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“

Член 7

Во членот 184 став (1) зборовите: „од 20.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“

Член 8

Во членот 185 став (1) зборовите: „од 10.000 до 15.000“ се заменуваат со зборовите: „од 5.000“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“

Член 9

Во член 186 зборовите: „7.500 до 15.000“ се заменуваат со зборовите: „700 до 1.000“.

Член 10

Во членот 187 зборовите: „7.500 до 15.000“ се заменуваат со зборовите: „1.500 до 2.000“.

Член 11

По членот 187 се додаваат нов наслов и нов член 187-а кои гласат:

“Одмерување на висината на глобата за правно лице

Член 187-а

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно трговец поединец се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Усогласување на тарифите**Член 12**

Организациите за колективно управување со авторското право и сродните права се должни да ги усогласат тарифите во рок од три месеци од денот на отпочнувањето на примената на одредбата од членот 4 од овој закон.

Обезбедување на систем за електронска евиденција**Член 13**

Организациите за колективно управување со авторското право и сродните права кои во рокот утврден со член 30 од Законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“ број 147/13) не го обезбедиле системот за електронска евиденција, се должни истиот да го обезбедат најдоцна до 30 септември 2015 година.

Доколку организациите од ставот (2) на овој член не го обезбедат системот за електронска евиденција во рокот од став (2) на овој член, Министерството за култура со решение ќе ја одземе дозволата за колективно управување.

Влегување во сила**Член 14**

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбата од членот 4 од овој закон која ќе отпочне да се применува од 1 октомври 2015 година.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TË DREJTË TË AUTORIT DHE TË DREJTA
TË NGJASHME****Neni 1**

Në Ligjin për të drejtë të autorit dhe të drejta të ngjashme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 115/10, 51/11 dhe 147/13) pas nenit 1 shtohet titull i ri dhe nen i ri 1-a si vijojnë:

"Opinionit dhe shfrytëzimi publik**Neni 1-a**

(1) Opinionit, në kuptim të këtij ligji përfshinë një numër më të madh të njerëzve jashtë rrethit të ngushtë të farefisnisë apo njohjeve personave.

(2) Shfrytëzimi publik shënon çdo shfrytëzim të veprës së autorit, përkatësisht lëndës së të drejtave të ngjashme, të arritshëm në opinion apo shfrytëzim të veprës së autorit përkatësisht lëndës së të drejtave të ngjashme në hapësirën në të cilën opinionit ka qasje, si dhe mundësimi i arritjes së pjesëtarit të opinionit të vepra e autorit përkatësisht lënda e të drejtave të ngjashme në kohën dhe vendin që vetë do ta zgjedh.

Neni 2

Titulli para nenit 2 ndryshohet si vijon:
"Publikimi dhe botimi".

Neni 3

Në nenin 2 paragrafi (1) shlyhet.

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (1) dhe (2).

Neni 4

Në nenin 137 paragrafi (1) në pikën 3) pas fjalëve: "nga lloji i veprës së autorit, përkatësisht lëndës së të drejtave të ngjashme" shtohen fjalët: "edhe në varësi nga lloji i programi, përkatësisht segmentit të skemës së programit të organizatës radiotelevizive, në pajtim me rregullat me të cilat rregullohet kryerja e shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele".

Pas pikës 3) shtohen tri pika të reja 4), 5) dhe 6) si vijojnë:

"4) Në rastet nga pika 3) të këtij neni për organizatat që kryejnë menaxhim kolektiv me të drejtat muzikore të autorit kompensimi në nivel vjetor nuk mund të arrijë më tepër se:

- 18 rroga mesatare mujore të paguara në Republikën e Maqedonisë në vitin paraprak për vitin rrjedhës për Ndërmarrjen Ravidifuzive Publike - Radiotelevizioni i Maqedonisë dhe për organizatat radiotelevizive që emetojnë servise të programit në nivel shtetëror,

- 12 rroga mesatare mujore të paguara në Republikën e Maqedonisë në vitin paraprak për vitin rrjedhës për organizatat radiotelevizive që emetojnë servise të programit në nivel rajonal, në varësi nga zona e rajonit për të cilën është lëshuar leja për emetim,

- 6 rroga mesatare mujore të paguara në Republikën e Maqedonisë në vitin paraprak për vitin rrjedhës për organizatat radiotelevizive që emetojnë servise të programit në nivel lokal.

5) Në rastet nga pika 3) të këtij neni për organizatat që kryejnë menaxhim kolektiv me të drejtat e prodhuesve të fonogramëve dhe artistëve realizimeve muzikore kompensimi në nivel vjetor nuk mund të arrijë më tepër se:

- 12 rroga mesatare mujore të paguara në Republikën e Maqedonisë në vitin paraprak për vitin rrjedhës për Ndërmarrjen Ravidifuzive Publike - Radiotelevizioni i Maqedonisë dhe për organizatat radiotelevizive që emetojnë servise të programit në nivel shtetëror,

- 4 rroga mesatare mujore të paguara në Republikën e Maqedonisë në vitin paraprak për vitin rrjedhës për organizatat radiotelevizive që emetojnë servise të programit në nivel rajonal, në varësi nga zona e rajonit për të cilën është lëshuar leja për emetim,

- 2 rroga mesatare mujore të paguara në Republikën e Maqedonisë në vitin paraprak për vitin rrjedhës për organizatat radiotelevizive që emetojnë servise të programit në nivel lokal.

6) kur shfrytëzimi i veprës së autorit përkatësisht lëndës së të drejtave të ngjashme kryhet nga organizata radiotelevizive jofitimprurëse, kompensimi për shfrytëzim nuk paguhet."

Pikat 4), 5), 6), 7) dhe 8) bëhen pika 7), 8), 9), 10) dhe 11).

Në pikën 4) e cila bëhet pikë 7) fjalët: "veprat muzikore vokale dhe apo vokale-instrumentale në gjuhën maqedonase apo në gjuhët e pjesëtarëve të bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "muzika instrumentale nga autorët maqedonas dhe autorët e pjesëtarëve të bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, muzikë

vokale dhe/apo vokale-instrumentale në gjuhën maqedonase dhe në gjuhët e pjesëtarëve të bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë".

Pas pikës 8) e cila bëhet pikë 11) shtohet pikë e re 12) si vijon:

"12) Me përjashtim nga pika 11) të këtij paragrafi nuk paguhet kompensim për shfrytëzimin e veprës së autorit përkatësisht lëndës së të drejtave të ngjashme në:

- hapësirat në të cilat veprimtari zejtare ushtron personi fizik - zejtar i regjistruar në Regjistrin e zejtarëve;

- muzetë, galeritë, dhe hapësirat tjera në të cilat bëhet organizimi dhe ekspozimi publik i origjinaleve apo ekzemplarëve të veprave të artit figurativ dhe të zbatuar, origjinaleve të veprave letrare apo muzikore dhe lëndëve tjera artistike;

- pushimoret dhe dhomat e alpinistëve;

- repartet tregtare dhe repartet tjera prodhuese, dhe

- mjetet transportuese në transportin e linjës publike të udhëtarëve dhe transportin e auto-taksive për udhëtarët.

Neni 5

Në nenin 182 në paragrafin (1) fjalët: "prej 10.000 deri më 15.000" zëvendësohen me fjalët: "prej 5.000", kurse pas fjalëve: "personi juridik" shtohen fjalët: "përkatësisht tregtari individ".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

„Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin juridik, përkatësisht tregtarin individ do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik, përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ.".

Paragrafi (3) shlyhet.

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3) fjalët: "3.000 deri më 4.000" zëvendësohen me fjalët: "500 deri më 750".

Paragrafët (5) dhe (6) që bëhen paragrafë (4) dhe (5) shlyhen.

Neni 6

Në nenin 183 në paragrafin (1) fjalët: prej 20.000 deri më 30.000" zëvendësohen me fjalët: "5.000".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 7

Në nenin 184 në paragrafin (1) fjalët: prej 20.000 deri më 50.000" zëvendësohen me fjalët: "5.000".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 8

Në nenin 185 në paragrafin (1) fjalët: prej 10.000 deri më 15.000" zëvendësohen me fjalët: "prej 5.000".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në personin juridik."

Neni 9

Në nenin 186 në fjalët: "7.500 deri më 15.000" zëvendësohen me fjalët: "700 deri më 1.000".

Neni 10

Në nenin 187 fjalët: "7.500 deri më 15.000" zëvendësohen me fjalët: "1.500 deri më 2.000".

Neni 11

Pas nenit 187 shtohen dy nene te reja 187-a dhe -b si vijojne:

"Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik

Neni 187-a

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik. Përkatësisht tregtarin individ bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Harmonizimi i tarifave

Neni 12

Organizatorët për menaxhim kolektiv me të drejtën e autorit dhe të drejtat e ngjashme detyrohen t'i harmonizojnë tarifat në afat prej tre muajve nga dita e fillimit të zbatimit të dispozitës nga neni 4 i këtij ligji.

Sigurimi i sistemit për evidencën elektronik

Neni 13

Organizatorët për menaxhim kolektiv me të drejtën e autorit dhe të drejtat e ngjashme që në afatin e përcaktuar me nenin 30 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të drejtë të autorit dhe të drejta të ngjashme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 147/13) nuk e kanë siguruar sistemin për evidencën elektronike, detyrohen të njëjtin ta sigurojnë më së voni deri më 30 shtator 2015.

Nëse organizatorët nga paragrafi (2) i këtij neni nuk e sigurojnë sistemin për evidencën elektronike në afat nga paragrafi (2) i këtij neni, Ministria e Kulturës me aktvendim do ta marrë lejen për menaxhim kolektiv.

Hyrja në fuqi

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç dispozitës nga neni 4 të këtij ligji që do të fillojë të zbatohet nga 1 tetori 2015.

4448.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4009/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Член 1

Во Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14 и 104/15), во членот 11 по точката 35 се додаваат пет нови точки 36, 37, 38, 39 и 40, кои гласат:

„36. „Превентивна заштита“ е постапка и метод на директна интервенција на културно наследство од привремен карактер, што се презема заради спречување на различни негативни влијанија врз заштитена градба, дел од градба или движен предмет, односно нивна привремена заштита до создавање на услови за преземање на други неопходни мерки на непосредна заштита.

37. „Анастилоза“ е враќање на оригиналните делови на заштитена градба на местото на кое биле и со истата функција што ја имале претходно.

38. „Санација“ е постапка и метод на директна интервенција на заштитена градба со која се врши делумна замена или зајакнување на конструктивните елементи на заштитената градба, без да се измени надворешниот изглед на градбата и без да се влијае на безбедноста на соседните објекти.

39. „Интерполација“ е постапка и метод на поставување на нова градба во стар амбиент во споменичка целина.

40. „Адаптација“ е менување на внатрешноста на заштитена градба заради враќање, промена или активирање на одредена функција на градбата во целина или нејзин дел, без менување на конструктивните елементи на градбата и без да се нарушат уметничките и другите слични вредности или содржини на градбата.“

Член 2

Во членот 56 став (4) зборовите: „во смисла на ставовите (2) точки 3 и 4 и (3) од овој член“ се заменуваат со зборовите: „се смета лице кое има научно или изборно стручно звање од областа на археологијата, во

случај кога носител на дозволата е правно лице од ставот (2) точки 1 и 2 на овој член, а во случај кога носител на дозволата е правно, односно физичко лице од ставот (2) точки 3 и 4 на овој член“ за стручен раководител“.

Член 3

Во членот 58 став (1) во точката 5 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“.

По точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6. Договор со надлежната јавна установа за заштита на чие подрачје се вршат археолошките истражувања, со кој се регулира учеството на установата при преземање на мерки на превентивна заштита, за движните или недвижните наоди.“

Член 4

Во членот 59 став (1) во точката 4 бројот „(7)“ се заменува со бројот „(9)“, а точката и записката на крајот од реченицата се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „односно да организира спроведување на мерки на превентивна заштита од член 59-а од овој закон;“.

Член 5

По членот 59 се додаваат нов наслов и нов член 59-а, кои гласат:

Мерки на превентивна заштита на културно наследство

“Член 59-а

(1) Мерки на превентивна заштита за кои претходно не е потребно да се направат конзерваторски истражувања од членот 82 од овој закон и да се изработи конзерваторски проект од членот 85 од овој закон, се:

- опшивање, фиксирање и покривање на подни мозаици и декоративни подови на отворено со соодветни материјали или нивно техничко обезбедување на друг начин,
- засолнување и обезбедување на камената пластика,
- времено потпирање на сидови, лакови и сводови и нивно статичко обезбедување,
- опшивање, фиксирање и други превентивни зафати на фрески и слична сидна декорација,
- времено поставување на облоги, односно покривање на сидови, портали, декоративна пластика, фрески и други делови на градбата,
- покривање на отвори или нивно обезбедување на друг начин,
- лепење на керамички или стаклен предмет со лепак која е реверзибилен и
- чистење на лоша патина по механички пат со што ќе се запре процесот на уништување или корозивност.

(2) Мерките на превентивната заштита од ставот (1) на овој член според видот на наодите ги спроведува надлежната јавна установа за заштита на чие подрачје се вршат археолошките истражувања, при вршење на археолошки истражувања.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, доколку мерките на превентивната заштита се итни и неодојни, а не постои можност истите во разумен времен-

ски рок да ги изврши надлежната јавна установа од ставот (2) на овој член, преземањето на мерките го организира стручниот раководител на археолошките истражувања, во случај кога кај стручните лица кои учествуваат во истражувањето нема лице со статус на овластен конзерватор.

(4) За преземените мерки на превентивна заштита од ставот (1) на овој член надлежната јавна установа од ставот (2) на овој член, односно стручниот раководител на археолошките истражувања составува записник и извештај кои заедно со документацијата во рок од седум дена од денот на преземањето на мерките се доставува до Управата, а во случајот од ставот (3) на овој член и до надлежната јавна установа за заштита.“

Член 6

Во членот 74 став (1) по зборовите: „изградба на објект“ се додаваат зборовите: „или за преземање на мерки на непосредна заштита“, а по зборовите: „заштитеното добро“ се додаваат зборовите: „односно заштитеното подрачје“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Со заштитно-конзерваторските услови од ставот (1) на овој член се определуваат дејствијата на посегане во интегритетот на заштитеното добро односно заштитеното подрачје кои смеат, односно не смеат да се преземат, а со нив може да се определи и:

1. Изведување на заштитни археолошки ископувања и истражувања;
2. Извршување на конзерваторски истражувања;
3. Изготвување на посебни студии и
4. Преземање на други мерки на заштита.

Во ставот (4) по втората реченица се додава нова реченица, која гласи:

„Во прилог на решението се издава и графички приказ на заштитеното добро односно заштитеното подрачје на кое се изведуваат работите на непосредна заштита.“

Член 7

По членот 75-а се додаваат нов наслов и нов член 75-б, кои гласат:

Конзерваторско мислење

“Член 75-б

(1) Преземањето на мерки на непосредна заштита на градба во состав на контактна зона на заштитено добро, која нема статус на поединечно заштитено добро се врши врз основа на конзерваторско мислење издадено од надлежната јавна установа за заштита на недвижно културно наследство.

(2) Мислењето од ставот (1) на овој член може да се издаде, ако кон барањето за негово издавање се достави основен проект.

(3) Мислењето од ставот (1) на овој член се издава во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето за негово издавање.

(4) Во случаите од ставот (1) на овој член не се применуваат одредбите членовите 85, 87 и 91 од овој закон.

(5) Формата и содржината на образецот на конзерваторското мислење од ставот (1) на овој член и формата и содржината на образецот на барањето од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за култура.

Член 8

Во член 82 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) По исклучок од ставот (1) на овој член, конзерваторски истражувања не се вршат при спроведување на мерки на превентивна заштита во случаите утврдени во членот 59-а став (1) од овој закон.“

Ставот (7) станува став (8).

Член 9

Во членот 85 став (1) по првата реченица се додава нова реченица, која гласи: „Конзерваторските проекти за кои е потребно одобрение согласно со прописите за градење во својот назив го содржат и називот на проектот според намената и нивото на проектот согласно со прописите за градење.

Во ставот (2) по зборот „одобрение“ се додаваат зборовите: „согласно со прописите“.

Ставот (6) се менува и гласи:

„(6) Конзерваторски проекти изработуваат јавни установи за заштита на културно наследство и друго правно лице, доколку имаат вработено или ангажирано најмалку едно лице со соодветна специјалност кое има статус на научен работник или статус на стручен работник со изборно стручно звање во дејност за заштита на културното наследство или кое има конзерваторска лиценца.“

По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:

„(7) Со изработката на конзерваторскиот проект од ставот (6) на овој член раководи лицето со соодветна специјалност кое има статус на научен работник или статус на стручен работник со изборно стручно звање во дејност за заштита на културното наследство или кое има конзерваторска лиценца.

(8) По исклучок од ставот (1) на овој член, конзерваторски проекти не се изработуваат при спроведување на мерки на превентивна заштита во случаите утврдени во членот 59-а од овој закон.“

Ставот (7) станува став (9).

Член 10

Во членот 87 став (2) точките 3 и 4 се бришат.

Во точката 5 која станува точка 3 по зборовите: „непосредна заштита“ се додаваат зборовите: „во случај кога работите на непосредна заштита ги изведува надлежната јавна установа за заштита“.

Во ставот (7) по зборовите: „потребно одобрение“ се додаваат зборовите: „според прописите“.

Ставот (8) се менува и гласи:

„(8) Конзерваторско одобрение од ставот (7) на овој член, се издава за мерките на непосредна заштита кои се однесуваат на целосна или делумна реконструкција, санација, дислокација или адаптација на заштитена градба, како и интерполација согласно со прописите за заштита на културното наследство, односно работите

на изградба, надградба, доградба, пренамена, адаптација, адаптација со пренамена, реконструкција и реконструкција со пренамена согласно со прописите за градење.“

По ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат:

„(9) За мерките на непосредна заштита кои не се опфатени со ставот (8) на овој член се издава само конзерваторско одобрение.

(10) Ако за работите предвидени со конзерваторскиот проект, е потребно издавање на соодветно одобрение согласно со прописите за градење, Управата е должна во конзерваторското одобрение да и укаже на странката за потребата да обезбеди и одобрение согласно со прописите за градење.“

Ставот (9) станува став (11).

Член 11

Во членот 88 став (2) втората реченица се брише.

Член 12

Во членот 89 став (5) по првата реченица се додава нова реченица, која гласи: „Висината на трошоците се утврдува врз основа на видот и обемот на мерките на непосредна заштита на кои се врши конзерваторски надзор, просторната одалеченост на заштитеното добро над кое се врши конзерваторски надзор од седиштето на јавната установа за заштита и рокот за вршење на надзорот.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Висината на трошоците потребни за вршење на конзерваторскиот надзор се утврдува со тарифник кој го донесува министерот за култура.

Ставот (6) станува став (7).

Член 13

Во членот 90 став (1) во точката 1 по зборовите: „конзерваторско одобрение“ се додаваат зборовите: „конзерваторско мислење.“

Член 14

Членот 171-б се брише.

Член 15

Во членот 172 став (1) зборовите: „3.000 до“ се бришат.

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2. Презема мерки на превентивна заштита спроводно на овој закон (член 59-а).“

По точката 2 која станува точка 3 се додава нова точка 4 која гласи:

„4. Изведува работи на непосредна заштита без конзерваторското мислење од надлежна јавна установа за заштита (член 75-а став (1)).“

Точките 3, 4 и 5 стануваат точки 5, 6 и 7.

По точката 6 која станува точка 8 се додава нова точка 9, која гласи:

„9. Неовластено лице изработи конзерваторски проект (член 85 став (5)).“

Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член, на одговорното лице во правното лице.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) точки 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 од овој закон и на трговецот поединец.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за трговецот поединец ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) точки 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 на овој член на одговорното лице во трговецот поединец.“

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „до 500“ се заменуваат со зборовите: „до 600“, а броевите „2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17“ се заменуваат со броевите „3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20“.

Во ставот (5) кој станува став (6) броевите „2, 5, 9, 10, 11, 12 и 13“ се заменуваат со броевите „3, 7, 12, 13, 14, 15 и 16“.

Во ставот (6) кој станува став (7) броевите „2, 5, 9, 10, 11, 12 и 13“ се заменуваат со броевите „3, 7, 12, 13, 14, 15 и 16“.

Во ставот (7) кој станува став (8) броевите „1, 3, 4, 6, 7, 8, 14 и 15“ се заменуваат со броевите „1, 5, 6, 8, 10, 11, 17 и 18“.

Член 16

Во членот 172-а став (1) бројот „3.000“ се заменува со бројот „2.000“, а зборовите: „одговорното лице, односно“ се бришат.

Член 17

Во членот 173 став (1) зборовите: „од 2.000 до 2.500“ се заменуваат со зборовите: „од 1.500“, а по зборот правното лице се додаваат зборовите: „односно трговецот поединец“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно трговецот поединец, ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец.“

Ставот (3) се брише.

Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: „500 до 700“ се заменуваат со зборовите: „150 до 225“.

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Ставот (8) станува став (7).

Член 18

Во членот 173-а став (1) зборовите: „од 500 до 700“ се заменуваат со зборовите: „200 до 300“.

Ставот (3) се брише.

Член 19

Во членот 173-б став (1) зборовите: „до 6.000“ се бришат.

Во ставот (3) зборовите: „до 6.000“ се бришат.

Член 20

Во членот 174 став (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за трговецот поединец ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) точки 8, 9, 10, 11 и 18 на овој член на одговорното лице во трговецот поединец.“

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „од 500“ се заменуваат со зборовите: „од 70 до 100“.

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 21

Во членот 174-б ставот (7) по зборот „орган“ се додаваат зборовите: „ја води прекршочната постапка согласно со Законот за прекршоците и“.

Ставот (10) се менува и гласи:

„(10) Против одлуката за прекршок што ја донела прекршочната комисија може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 22

Насловот на членот и членот 174-в се менуваат и гласат:

Одмерување на висината на глобата за правно лице и трговец поединец

„Член 174-в

Одмерувањето на висината на глобата за правно лице, односно трговец поединец се врши согласно со Законот за прекршоците.“

Член 23

Насловот на членот и членот 174-г се менуваат и гласат:

Постапка за издавање на прекршочен платен налог

„Член 174-г

(1) За прекршоците утврдени во членовите 172, 172-а, 173, 173-а, 173-б и 174 од овој закон, инспекторот за културно наследство на сторителот на прекршокот ќе му издаде прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.

(3) Во записникот од ставот (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.

(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го потпишува одговорното лице или од него овластено лице.

(5) Инспекторот за културно наследство е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(8) Министерот за култура ги пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

Член 24

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Преодна одредба за конзерваторски одобренија

Член 25

Започнатите постапки за добивање на конзерваторско одобрение до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите од овој закон.

Влегување во сила

Член 26

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбата од членот 7 од овој закон која ќе започне да се применува од 1 јануари 2016 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË
KULTURORE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/2004, 71/2004, 115/2007, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14 dhe 104/15) në nenin 11 pas pikës 35 shtohen pesë pikë të reja 36, 37, 38, 39 dhe 40, si vijon:

„36. "Mbrojtja preventive" është procedurë dhe metodë e intervenimit të drejtpërdrejtë të trashëgimisë kulturore me karakter të përkohshëm, që ndërmerret për shkak të pengimit të ndikimeve të ndryshme negative mbi mbrojtjen e ndërtimit, një pjesë e ndërtimit ose lëndës së tundshme, respektivisht mbrojtjes së tyre të përkohshme deri në krijimin e kushteve për ndërmarrjen e masave tjera të domosdoshme të mbrojtjes së ndërsjellë.

37. "Anastiloza" është kthim i pjesëve origjinale të mbrojtjes të ndërtimit të mbrojtur në vendin ku kanë qenë dhe me funksion që e kanë pasur paraprakisht.

38. "Sanim" është metodë e intervenimit të drejtpërdrejtë të të mirës së mbrojtur me të cilën kryhet marrje e pjesshme ose përforsim e elementeve konstruktive të të mirës së mbrojtur, pa u ndryshuar pamja e jashtme e ndërtimit dhe pa ndikuar në sigurimin e objekteve fqinje.

39. "Interpolacion" është procedurë dhe metodë e vendosjes së ndërtimit të ri në ambient të vjetër në tërësi monumentale.

40. "Adaptim" është ndryshim i brendisë të ndërtimit të mbrojtur për shkak të kthimit, ndryshimit ose aktivizimit të funksionit të caktuar të ndërtimit në tërësi ose pjesës së sajë, pa ndryshim e elementeve konstruktive të ndërtimit dhe pa u prishur vlerat artistike dhe vlerat tjera të ngjashme ose përmbajtjet e ndërtimit."

Neni 2

Në nenin 56 në paragrafin (4) fjalët "në kuptimin e paragrafëve (2) pikat 3 dhe 4 dhe (3) nga ky nen" ndryshohen me fjalët "konsiderohet person i cili ka titull shkencorë ose të zgjedhur nga sfera e arkeologjisë, në rastet kur bartësi e lejes është person juridik nga paragrafi (2) pika 1 dhe 2 të këtij neni ndërsa në rastet kur bartësi i lejes është person juridik respektivisht fizik nga paragrafi (2) pikat 3 dhe 4 të këtij neni" si udhëheqës profesionist".

Neni 3

Në nenin 58 në paragrafin (1) në pikën 5 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhësen "dhe".

Pas pikës 5 shtohet pikë e re 6 si vijon:

„6. Marrëveshje me institucionin publik kompetent për mbrojtjen e rajonit të të cilit kryhen hulumtimet arkeologjike, me çka rregullohet pjesëmarrja e institucionit gjatë ndërmarrjes së masave të mbrojtjes preventive, për konstatimet e tundshme dhe të pa tundshme.".

Neni 4

Në nenin 59 në paragrafin (1) në pikën 4 numri "(7)" zëvendësohet me numrin "(9)", ndërsa pika dhe presja në fund të fjalisë zëvendësohen me presje dhe shtohen fjalët "respektivisht të organizojë zbatim të masave të mbrojtjes preventive nga neni 59-a të këtij ligji;".

Neni 5

Pas nenit 59 shtohet titull i ri dhe nen i ri 59-a, si vijon:

"Masat e mbrojtjes preventive të trashëgimisë kulturore"

Neni 59-a

(1) Masat e mbrojtjes preventive për të cilat paraprakisht nuk nevojiten të bëhet hetime konservatore nga neni 82 i këtij ligji dhe të përpunohet projekt konservator nga neni 85 i këtij ligji, janë:

- përshkrim, fiksime dhe mbulim i mozaiqeve të dyshemesë dhe dyshemeve dekorative në vend të hapur me materiale adekuate ose sigurimin e tyre teknik në mënyrë tjetër,

- strehim dhe sigurim i plastikës së gurtë,
- mbështetje e përkohshme e mureve, llaqeve dhe sigurimi i tyre statik,

- përshkrimi, fiksime dhe përfshirje tjera preventive të freskave dhe dekorim i ngjashëm i mureve,

- vendosje e përkohshme e shtresave respektivisht mbulimi i mureve, portaleve, plastikës dekorative, freskave dhe pjesëve tjera të ndërtimit,

- mbulimi i hapësirave ose sigurimi i tyre në mënyrë tjetër,

- ngjitja e qeramikave ose lëndëve të ngjashme me ngjitës i cili është reverzibil ose

- pastrimi i patinës me rrugë mekanike me çka do të pengohet procesi i prishjes ose korozionit.

(2) Masat e mbrojtjes preventive nga paragrafi (1) i këtij neni sipas llojit të konstatimeve i zbaton institucioni publik kompetent për mbrojtjen e të cilit rajon kryhen hulumtime arkeologjike, gjatë kryerjes së hulumtimeve arkeologjike.

(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, nëse masat e mbrojtjes preventive janë urgjente dhe pa prolongueshme, dhe nuk ekziston mundësi të njëjtat në afat të volitshëm kohorë ti kryej institucioni publik kompetent nga paragrafi (2) i këtij neni, ndërmarrjen e masave e organizon udhëheqësi profesionist i hetimeve arkeologjike, në rastet kur te personat profesionist të cilët janë marrë pjesë në hulumtim nuk ka person me status të konservatorit të autorizuar.

(4) Për masat e ndërmarrja të mbrojtjes preventive nga paragrafi (1) i këtij neni institucioni publik kompetent nga paragrafi (2) i këtij neni respektivisht udhëheqësi profesionist i hetimeve arkeologjike përpilon procesverbal dhe raport të cilat së bashku me dokumentacionin në afat prej tetë ditësh nga dita e ndërmarrjes së masave dorëzohen te Drejtoria, ndërsa në rastin nga paragrafi (3) i këtij neni edhe te institucioni publik kompetent për mbrojtje.".

Neni 6

Në nenin 74 në paragrafin (1) pas fjalëve "ndërtim i objektit" shtohen fjalët "ose për ndërmarrjen e masave të mbrojtjes së ndërsjellë", ndërsa pas fjalëve "e mira e mbrojtur" shtohen fjalët "respektivisht rajoni i mbrojtur".

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"(2) Me kushtet mbrojtëse konservatore nga paragrafi (1) i këtij neni përcaktohen veprimet e prekjes në integritetin e të mirës së mbrojtur respektivisht rajonit të mbrojtur të cilët mendojnë respektivisht buk konsiderojnë të ndërmerren, dhe me ato mund të përcaktohet edhe:

1. Realizimi i gërmimeve dhe hulumtimeve të mbrojtura arkeologjike;

2. Kryerja e hulumtimeve konservatore;

3. përgatitja e studimeve të veçanta; dhe

4. Ndërmarrja e masave tjera të mbrojtjes.

Në paragrafin (4) në fjalinë e dytë shtohet fjali e re, si vijon: "Në shtojcë të vendimit shtohet edhe paraqitje grafike e të mirës së mbrojtur respektivisht rajonit të mbrojtur në të cilin realizohen punët e mbrojtjes së drejtpërdrejtë.".

Neni 7

Pas nenit 75-a shtohet titull i ri dhe nen i ri 75-b si vijon:

"Mendim konservator"

Neni 75-b

(1) Ndërmarrja e masave të mbrojtjes së drejtpërdrejtë të ndërtimit në përbërje të zonës së kontaktit të të mirës së mbrojtur, e cila nuk ka status të të mirës së mbrojtur individuale kryhet në bazë të mendimit konservator të lëshuar nga institucioni publik kompetent për mbrojtjen e trashëgimisë së tundshme kulturore.

(2) Mendimi nga paragrafi (1) i këtij neni mund të lëshohet, nëse kërkesës për dhënien me qira të sajë i bashkëngjitet projekt themelorë.

(3) Mendimi nga paragrafi (1) i këtij neni jepet në afat prej 15 ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës për dhënie e sajë.

(4) Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk zbatohen dispozitat nën 85, neni 87 dhe neni 91 të këtij ligji.

(5) Formën dhe përmbajtjen e formularit të mendimit konservator nga paragrafi (1) i këtij neni dhe formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës nga paragrafi (3) i këtij neni i përcakton i përcakton ministri i kulturës.

Neni 8

Në nenin 82 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon:

"(7) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, hulumtimet konservatore nuk kryhen gjatë zbatimit të masave të mbrojtjes preventive në rastet e përcaktuara në nenin 59-a paragrafi (1) të këtij ligji."

Paragrafi (7) bëhet paragraf (8).

Neni 9

Në nenin 85 ne paragrafin (1) në fjalinë e parë shtohet fjali e re, si vijon: "Projektet konservatore për të cilat nevojitet leje në pajtim me rregullat për ndërtim në titullin vet e përmbajnë edhe emrin e projektit sipas dedikimit dhe nivelit të projektit në pajtim me rregullat për ndërtim.

Në paragrafin (2) pas fjalëve "leje " shtohen fjalët "në pajtim me rregullat".

Paragrafi (6) ndryshon si vijon:

"(6) Projekte konservatore përpunojnë institucionet publike për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe person tjetër juridik, nëse kanë punësuar ose angazhuar të paktën një person me specializim adekuat që ka status të punëtorit shkencorë ose status të punëtorit profesionist me titull të zgjedhur profesionist në veprim për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore ose i cili ka licencë konservatore."

Në paragrafin (6) shtohen dy paragrafë të ri (7) dhe (8) si vijon:

"(7) Me përpunimin e projektit konservator nga paragrafi (6) i këtij neni menaxhon personi me specializim adekuat i cili ka status të punëtorit shkencor ose status të punëtorit profesionist me titull të zgjedhur profesionist në veprim për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore ose i cili ka licencë konservatore.

(8) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, projektet konservatore nuk përpunohen gjatë zbatimit të masave të mbrojtjes preventive në rastet e përcaktuara në nenin 59-a të këtij ligji."

Paragrafi (7) bëhet paragraf (9).

Neni 10

Në nenin 87 në paragrafin (2) pikat 3 dhe 4 shlyhen.

Në pikën 5 e cila bëhet pikë 3 pas fjalëve "mbrojtje e ndërsjellë" shtohen fjalët "në raste kur punët e mbrojtjes së ndërsjellë i realizon institucioni publik kompetent për mbrojtje".

Në paragrafin (7) pas fjalëve "leje e nevojshme" shtohen fjalët "sipas rregullave".

Paragrafi (8) ndryshon si vijon:

"(8) Leja konservatore nga paragrafi (7) i këtij neni, lëshohet për masat e mbrojtjes së ndërsjellë të cilat miratohen në rekonsruksion të pjesshëm ose të plotë, sanim, dislokacion ose adaptim të gjobës së mbrojtur, si dhe interpolacion në pajtim me rregullat për mbrojtjen e

trashëgimisë kulturore, respektivisht punët e ndërtimit, mbindërtimit, përfundimit të ndërtimit, ridedikimit, adaptimit, adaptimit me ridedikim, rikonstruimit dhe rikonstruimit me ridedikim në pajtim me rregullat për ndërtim."

Në paragrafin (8) shtohen dy paragrafë të ri (9) dhe (10) si vijon:

"(9) për masat e mbrojtjes së ndërsjellë të cilat nuk janë përfshirë me paragrafin (8) të këtij neni lëshohet vetëm leje konservatore.

(10) nëse për punët e parapara me projektin konservator, nevojitet lëshim i lejes adekuate në pajtim me rregullat për ndërtim, Drejtoria është e obliguar në lejen konservatore ti sugjerojë palës për nevojën që të sigurojë edhe leje në pajtim me rregullat për ndërtim."

Paragrafi (9) bëhet paragraf (11).

Neni 11

Në nenin 88 në paragrafin (2) fjalja e dytë shlyhet.

Neni 12

Në nenin 89 në paragrafin (5) në fjalinë e parë shtohet fjali e re, si vijon: "Lartësia e shpenzimeve përcaktohet në bazë të llojit dhe vëllimit të masave të mbrojtjes së ndërsjellë në të cilat bëhet mbikëqyrje e konservuar, largësia hapësinore e të mirës së mbrojtur mbi të cilën kryhet mbikëqyrje konservatore nga selia e institucionit publik për mbrojtjen dhe afatin për kryerjen e mbikëqyrjes.

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:

"(6) Lartësia e shpenzimeve të nevojshme për kryerjen e mbikëqyrjes konservatore përcaktohet me tarife që e miraton ministri i kulturës.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Neni 13

Në nenin 90 në paragrafin (1) në pikën 1 pas fjalëve "leje konservatore" shtohen fjalët "mendim konservator".

Neni 14

Neni 171-b shlyhet.

Neni 15

Në nenin 172 në paragrafin (1) fjalët "3.000 deri" shlyhen.

Pas pikës 1 shtohet pikë e re 2 si vijon:

„2. Ndërmerr masa për mbrojtje preventive në kundërshtim me këtë ligj (neni 59-a)".

Pas pikës 2 e cila bëhet pikë 3 shtohet pike e re 4 si vijon:

„4. Realizon punë për mbrojtje të ndërsjellë pa mendim konservator nga institucioni kompetent publik për mbrojtje (neni 75-a paragrafi (1));".

Pikat 3, 4 dhe 5 bëhen pika 5, 6 dhe 7.

Pas pikës 6 e cila bëhet pikë 8 shtohet pikë e re 9 si vijon:

„9. Personi i pa autorizuar përpunon projekt konservator (neni 85 paragrafi (5));".

Pikat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17 bëhen pika 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20.

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"(2) Gjoha në shumë prej 30% nga gjoha e llogaritur për personin juridik do ti shqiptohet për shkeljet nga paragrafi (1) i këtij neni, personit përgjegjës në person juridik,"

Paragrafi (3) ndryshon si vijon:

"(3) Gjopa në shumë nga 2.000 euro në kundërvlerë me denarë do ti shqiptohet për shkeljen nga paragrafi (1) pikat 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 të këtij ligji dhe tregtarit individ.

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

"(4) Gjopa në shumë prej 30% nga gjopa e matur për tregtarin individ do ti shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) pikat 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20 të këtij neni personit përgjegjës në tregtar individ."

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (5) fjalët "deri 500" zëvendësohen me fjalët "deri 600", ndërsa numrat "2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17" zëvendësohen me numrat „3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20“.

Në paragrafin (5) i cili bëhet (6) numrat „2, 5, 9, 10, 11, 12 dhe 13“ zëvendësohen me numrat „3, 7, 12, 13, 14, 15 dhe 16“.

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (7) numrat „2, 5, 9, 10, 11, 12 dhe 13“ zëvendësohen me numrat „3, 7, 12, 13, 14, 15 и 16“.

Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (8) numrat „1, 3, 4, 6, 7, 8, 14 и 15“ zëvendësohen me numrat „1, 5, 6, 8, 10, 11, 17 и 18“.

Neni 16

Në nenin 172-a në paragrafin (1) numri „3.000“ zëvendësohet me numrin „2.000“, ndërsa fjalët "personi përgjegjës, respektivisht" shlyhen

Neni 17

Në nenin 173 në paragrafin (1) fjalët "2.000 deri 2.500" zëvendësohen me fjalët "nga 1,500", ndërsa pas fjalës personi juridik shtohen fjalët "respektivisht tregtar individ".

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

„(2) Gjopa në shume prej 30% nga gjopa e matur për personin juridik, respektivisht tregtarin individ do ti shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në person juridik, respektivisht personit përgjegjës në tregtar individ.“.

Paragrafi (3) shlyhen.

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3) fjalët "500 deri 700" zëvendësohen me fjalët "150 deri 225"

Paragrafët (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (4), (5) dhe (6).

Paragrafi (8) bëhet paragraf (7).

Neni 18

Në paragrafin 173-a në paragrafin (1) fjalët "nga 500 deri 700 zëvendësohen me fjalët "200 deri „300 .

Paragrafi (3) shlyhen.

Neni 19

Në nenin 173-b në paragrafin (1) fjalët "deri 6.000" shlyhen.

Në paragrafin (3) fjalët "deri 6.000" shlyhen.

Neni 20

Në nenin 174 paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"(2) Gjopa në shumë prej 30% nga gjopa e llogaritur për personin juridik do ti shqiptohet për shkeljet nga paragrafi (1) i këtij neni personit përgjegjës në person juridik."

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

(4) Gjopa në shumë prej 30% nga gjopa e matur për personin juridik do ti shqiptohet si kundërvajtje nga paragrafi (1) pikat 8, 9, 10, 11 dhe 18 të këtij neni personit përgjegjës në tregtar individ."

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (5) fjalët "nga 500" zëvendësohen me fjalët "nga 70 deri 100".

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7).

Neni 21

Në nenin 174-b në paragrafin (7) pas fjalës "organ" shtohen fjalët "e mban procedurën për kundërvajtje në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet dhe".

Paragrafi (10) ndryshon si vijon:

"(10) Kundër vendimit për kundërvajtje që e ka miratuar Komisioni kundërvajtës mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje."

Neni 22

Titulli i nenit dhe neni 174-v ndryshojnë si në vijim:

"Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik dhe tregtarit individ

Neni 174-v

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik, respektivisht për tregtar individ kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet."

Neni 23

Titulli i nenit dhe neni 174-g ndryshojnë si në vijim:

"Procedura për lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse

Neni 174-g

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 172, 172-a, 173, 173-a, 173-6 dhe 174 të këtij ligji, inspektori për trashëgimi kulturore kryerësit të shkeljes do ti lëshojë urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.

(2) Nëse kryerësi e pranon urdhërpagesën kundërvajtëse, të njëjtën duhet ta nënshkruaj. Pranimi i urdhërpagesës kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes vërehet në procesverbal.

(3) Në procesverbalin nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohet mënyra në të cilën do të mënjanohej pasojat e dëmshme të kundërvajtjes, si dhe mënyra e tejkalimit të pasojave të kryerësit të kundërvajtjes.

(4) Kur si kryerës i kundërvajtjes paraqitet personi juridik, procesverbalin dhe urdhërpagesën kundërvajtëse e nënshkruan personi përgjegjës ose personi i autorizuar nga ai.

(5) Inspektori për trashëgimi kulturore është i obliguar të mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.

(6) Në evidencën nga neni (5) i këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, respektivisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesave kundërvajtëse të cilit i lëshohet rezultati i procedurës.

(7) Тë dhënat personale nga paragrafi (6) i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencë.

(8) Ministri i kulturës i përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse.

Neni 24

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Dispozita kalimtare për miratime konservatore

Neni 25

Procedurat e filluara për marrjen e miratimit konservator deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Нурја në fuqi

Neni 26

Ky ligj në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", përveç dispozitës nga neni 7 i këtij ligji që do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2016.

4449.

Прз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРОТО ГРАДСКО ЈАДРО НА ОХРИД ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4010/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СТАРОТО ГРАДСКО ЈАДРО НА ОХРИД ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Во Законот за прогласување на Старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење („Службен весник на Република Македонија“ број 47/11), по членот 3 се додаваат два нови члена 3-а и 3-б, кои гласат:

„Член 3-а

(1) „Урбан комплекс“ во смисла на овој закон е дел од Старото градско јадро на Охрид со специфични урбано-морфолошки и архитектонски карактеристики што се состои од најмалку два или повеќе урбани блокови, улична мрежа и/или отворени јавни простори.

(2) Во составот на Старото градско јадро на Охрид има 19 урбани комплекси (во натамошниот текст: урбани комплекси), и тоа:

- Урбан комплекс – 1: „Табана“,
- Урбан комплекс – 2: „Болнички“,
- Урбан комплекс – 3: „Мал Св. Климент“,
- Урбан комплекс – 4: „Робевци“,
- Урбан комплекс- 5: „Радничка“,
- Урбан комплекс- 6: „Св. Софија“,
- Урбан комплекс- 7: „Долни Сарај“,
- Урбан комплекс- 8: „Канео“,
- Урбан комплекс- 9: „Плаошник“,
- Урбан комплекс- 10: „Св. Врачи“,
- Урбан комплекс- 11: „Самоилова тврдина“,
- Урбан комплекс- 12: „Горна порта-Театар“,
- Урбан комплекс- 13: „Св. Богородица Перивлепта“,
- Урбан комплекс- 14: „Чаршија“,
- Урбан комплекс- 15: „Месокастро“,
- Урбан комплекс- 16: „Чинар“,
- Урбан комплекс- 17: „Кошишта“,
- Урбан комплекс-18: „Воска“ и
- Урбан комплекс- 19: „Кеј“.

(3) Урбаните комплекси во „Старото градско јадро на Охрид“ имаат површина од:

1. Урбаниот комплекс – 1: „Табана“ 2 ха 76 а 01м2,
2. Урбаниот комплекс – 2: „Болнички“ 66 а 91 м2,
3. Урбаниот комплекс – 3: „Мал Св. Климент“ 84 а 03 м2,
4. Урбаниот комплекс – 4: „Робевци“ 1 ха 33 а 40м2,
5. Урбаниот комплекс- 5: „Радничка“ 1 ха 87 а 67м2,
6. Урбаниот комплекс- 6: „Св. Софија“ 1 ха 32 а 78м2,
7. Урбаниот комплекс- 7: „Долни Сарај“ 1 ха 01 а 61м2,
8. Урбаниот комплекс- 8: „Канео“ 3 ха 08 а 03м2,
9. Урбаниот комплекс- 9: „Плаошник“ 8 ха 07 а 61м2,
10. Урбаниот комплекс- 10: „Св. Врачи“ 2 ха 96 а 96м2,
11. Урбаниот комплекс- 11: „Самоилова тврдина“ 16 ха 45 а 41м2,
12. Урбаниот комплекс- 12: „Горна порта-Театар“ 2 ха 35 а 94м2,
13. Урбаниот комплекс- 13: „Св. Богородица Перивлепта“ 3 ха 95 а 36м2,
14. Урбаниот комплекс- 14: „Чаршија“ 3 ха 29 а 89м2,
15. Урбаниот комплекс- 15: „Месокастро“ 5 ха 47 а 21м2,
16. Урбаниот комплекс- 16: „Чинар“ 4 ха 80 а 63м2,

17. Урбаниот комплекс- 17: „Кошишта“ 7 ха 10 а 51м²,
18. Урбаниот комплекс-18: „Воска“ 7 ха 61 а 88м² и
19. Урбаниот комплекс- 19: „Кеј“ 10 ха 06 а 90м².

Член 3-б

(1) Граници на урбаните комплекси се:

1. Урбаниот комплекс „Табана“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на плоштадот Св. „Климент Охридски“ со ул. „Македонски Просветители“ (КП 15495) и се движи кон југ низ ул. „Македонски просветители“ (КП 15459) и градското пристаниште (КП 15498) се до пресекот со езерскиот брег;

- на југ границата започнува од пресекот на пристаништето (КП 15498) со езерскиот брег и се движи кон запад покрај пристаништето па го сече езерото и се движи кон северозапад се до пресекот со ул. „Коста Абраш“ (КП 16346/1) од каде се движи кон запад пратејќи го езерскиот брег покрај ул. „Коста Абраш“ и покрај јужната граница од КП 16357 се до пресекот со источната граница од КП 16358;

- на запад границата започнува од пресекот на јужната граница од КП 16357 со источната граница од КП 16358 и се движи кон север пратејќи ја источната граница од КП 16358, 16346/5, ја сече ул. „Коста Абраш“ (КП 16346/1), се движи кон север пратејќи ја источната граница од КП 16352, 16300/2, 16300/1 од каде се движи кон запад пратејќи ја јужната граница од КП 16292, 16287, 16288, ја сече ул. „Цар Самуил“ (КП 16253/1) од каде се движи кон исток осовински по ул. „Цар Самуил“ се до пресекот со источната граница од КП 16285/2, 16285/1, 16285/3, 16230/1, 16229 се до пресекот со ул. „Рашанец“ (КП 16210/2) и

- на север границата започнува од пресекот на КП 16229 со ул. „Рашанец“ (КП 16210/2) и се движи кон исток осовински по ул. „Рашанец“ се до пресекот со ул. „Петар Чауле“ (КП 15447) од каде се движи кон исток осовински по ул. „Петар Чауле“ (КП 15447), го сече плоштадот Св. „Климент Охридски“ се до пресекот со ул. „Македонски Просветители“ (КП 15495).

2. Урбаниот комплекс „Болнички“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на јужната граница од КП 16285/3 со западната граница од КП 16285/1 и се движи кон југ пратејќи ја западната граница од КП 16285/1, 16226, 16285/4, 16284/2, ја сече ул. „Цар Самуил“ (КП 16253/1) и се движи кон запад осовински по ул. „Цар Самуил“ од каде се движи кон југ пратејќи ја западната граница од КП 16288, јужната граница од КП 16288, 16287, 16292, па се движи кон југ пратејќи ја западната граница од КП 16299, 16301, 16300/2, 16356, ја сече ул. „Коста Абраш“ (КП 16346/1), ја прати западната граница од КП 16357 се до пресекот со брегот на Охридското Езеро;

- на југ границата започнува од пресекот на западната граница од КП 16357 со брегот на Охридското Езеро и се движи кон запад пратејќи го брегот на езерото се до пресекот со КП 16336/2;

- на запад границата започнува од пресекот на брегот на езерото со КП 16336/2 и се движи кон север осовински по КП 16336/2 се до пресекот со ул. „Коста

Абраш“ (КП 16346/1) од каде се движи кон запад осовински по истата улица од каде се движи кон север осовински по КП 16346/10 се до пресекот со ул. „Цар Самуил“ (16253/1) и

- на север границата започнува од пресекот на КП 16346/10 со ул. „Цар Самуил“ и се движи кон исток осовински по ул. „Цар Самуил“ се до пресекот со источната граница од КП 16277 од каде се движи кон север пратејќи ја источната граница од КП 16277, 16273 се до пресекот со крак од ул. „Цар Самуил“ од каде се движи осовински по кракот од улицата се до пресекот со источната граница од КП 16280 од каде се движи кон север пратејќи ја источната граница од КП 16280 се до пресекот со јужната граница од КП 16230/2, од каде се движи кон исток пратејќи ја јужната граница од КП 16230/2 и 16285/3 се до пресекот со западната граница од КП 16285/1.

3. Урбаниот комплекс „Мал Св. Климент“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Климентов Универзитет“ (КП 16107/1) со пресекот на ул. „Рашанец“ (КП 16210/2) и се движи кон југ осовински по ул. „Рашанец“ се до пресекот со западната граница од КП 16213 од каде се движи кон југ пратејќи ја западната граница на КП 16213, 16285/3 од каде се движи кон запад пратејќи ја северната граница на КП 16285/3, 16231, 16230/2 од каде се движи кон југ пратејќи ја западната граница од КП 16231, 16286 се до пресекот со северната граница од ул. „Цар Самуил“ (КП 16253/1);

- на југ границата започнува од пресекот на јужната граница од КП 16286 со северната граница од ул. „Цар Самуил“ (КП 16253/1) и се движи кон запад пратејќи ја северната граница од КП 16253/1, 16283, 16282, 16284, 16281 од каде се движи кон југ пратејќи ја западната граница од КП 16281 се до пресекот со ул. „Цар Самуил“ од каде се движи кон запад осовински по ул. „Цар Самуил“ се до пресекот со ул. „Методи Патчев“ (КП 16241);

- на запад границата започнува од пресекот на ул. „Цар Самуил“ со ул. „Методи Патчев“ и се движи кон север осовински по ул. „Методи Патчев“ се до пресекот со ул. „Илинденска“ (КП 16201) од каде се движи кон северозапад осовински по ул. „Илинденска“ се до пресекот со ул. „Климентов Универзитет“ и

- на север границата започнува од пресекот на ул. „Илинденска“ со ул. „Климентов Универзитет“ и се движи кон исток осовински по ул. „Климентов Универзитет“ се до пресекот со ул. „Рашанец“.

4. Урбаниот комплекс „Робевци“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Христо Узунов“ (КП 15917/2) со ул. „Илинденска“ (КП 16201) и се движи кон југоисток осовински по ул. „Илинденска“ се до пресекот со ул. „Методи Патчев“ (КП 16241) од каде се движи кон југ осовински по ул. „Методи Патчев“ се до пресекот со ул. „Цар Самуил“ (КП 16253/1) од каде се движи кон југ низ КП 16316, се до пресекот со ул. „Коста Абраш“ (16346/1) од каде се движи кон исток осовински по ул. „Коста Абраш“ од каде се движи кон југ по КП 16336/2 се до пресекот со брегот на Охридското Езеро;

- на југ границата започнува од пресекот на КП 16336/2 со брегот на езерото и се движи кон запад покрај брегот на езерото се до пресекот со источната граница од КП 16060;

- на запад границата започнува од пресекот на езерскиот брег со источната граница од КП 16060 и се движи кон север пратејќи ја источната граница од КП 16060, 16059 се до пресекот со ул. „Коста Абраш“ (КП 16027/2) од каде се движи кон север по крак на ул. „Цар Самуил“, ја сече ул. „Цар Самуил“ и се движи кон север пратејќи ја источната граница од КП 15974, 15973, 15972, 15917/1 се до пресекот со ул. „Христо Узунов“ и

- на север границата започнува од пресекот на КП 15917/1 со пресекот на ул. „Христо Узунов“ и се движи кон исток осовински по улицата се до пресекот со ул. „Рашанец“.

5. Урбаниот комплекс „Радничка“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Климентов Универзитет“ (КП 16107/1) со ул. „Христо Узунов“ (КП 15917/2) и се движи кон југозапад осовински по ул. „Христо Узунов“ се до пресекот со западната граница од КП 16189 од каде се движи кон југ пратејќи ја западната граница од КП 16189, 15917/3, 16192, 16252/1, 16023 се до пресекот со ул. „Цар Самуил“ (КП 16253/1);

- на југ границата започнува од пресекот на западната граница од КП 16023 со ул. „Цар Самуил“ и се движи кон запад осовински по ул. „Цар Самуил“ се до пресекот со ул. „Илинденска“ (КП 15901/1);

- на запад границата започнува од пресекот на ул. „Цар Самуил“ со ул. „Илинденска“ и се движи кон север осовински по ул. „Илинденска“ се до пресекот со ул. „Боро Шаин“ (КП 15748) и

- на север границата започнува од пресекот на ул. „Илинденска“ со ул. „Боро Шаин“ и се движи кон југоисток осовински по ул. „Боро Шаин“ од каде се движи кон североисток осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Климентов Универзитет“ (КП 16107/1) од каде се движи кон исток осовински по ул. „Климентов Универзитет“ се до пресекот со ул. „Христо Узунов“.

6. Урбаниот комплекс „Св. Софија“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Цар Самуил“ (КП 16253/1) со крак од истата улица и се движи кон југ осовински по кракот се до пресекот со ул. „Коста Абраш“ (КП 16027/2) од каде се движи кон југ пратејќи ја западната граница од КП 16327/1 се до пресекот со езерскиот брег;

- на југ границата започнува од пресекот на западната граница од КП 16327/1 со езерскиот брег и се движи кон запад покрај езерскиот брег се до пресекот со ул. „Илинденска“ (КП 16072);

- на запад границата започнува од пресекот на езерскиот брег со ул. „Илинденска“ (КП 16072) и се движи кон север осовински по ул. „Илинденска“, па се движи кон запад пратејќи ја северната граница од КП 16092/3, 16092/2 се до пресекот со источната граница од КП 16091/1 и се движи кон север пратејќи ја источната граница на КП 16091/1, 16032 се до пресекот со ул. „Илинденска“ од каде се движи кон север осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Цар Самуил“ и

- на север границата започнува од пресекот на ул. „Илинденска“ со пресекот со ул. „Цар Самуил“ и се движи кон исток осовински по истата улица се до пресекот со кракот од истата улица.

7. Урбаниот комплекс „Долни Сарај“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Цар Самуил“ (КП 16006/2) со ул. „Илинденска“ (КП 15901/1) и се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со северната граница од КП 16073 од каде се движи кон југ пратејќи ја западната граница од КП 16073, па се движи кон исток пратејќи ја јужната граница од КП 16073 од каде се движи кон југ осовински по ул. „Илинденска“ се до пресекот со езерскиот брег;

- на југ границата започнува од пресекот на ул. „Илинденска“ со езерскиот брег и се движи кон запад покрај езерскиот брег се до пресекот со КП 16425/1;

- на запад границата започнува со пресекот на езерскиот брег со КП 16425/1 и се движи низ КП 16425/1 се до пресекот со ул. „Кочо Рацин“ (КП 16045) од каде се движи осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Григор Прличев“ и

- на север границата започнува од пресекот на ул. „Кочо Рацин“ со ул. „Григор Прличев“ и се движи кон исток осовински по ул. „Григор Прличев“ се до пресекот со ул. „Цар Самуил“ од каде се движи кон северо-запад осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Илинденска“.

8. Урбаниот комплекс „Канео“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Кузман капидан“ (КП 15809/1) со ул. „Браќа Миладиновци“ (КП 15809/1) и се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Кочо Рацин“ (КП 16085/1) од каде се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со КП 16425/1 па се движи кон југ низ КП 16425/1 се до пресекот со езерскиот брег.

- на југ границата започнува од пресекот на КП 16425/1 со езерскиот брег и се движи кон запад покрај езерскиот брег се до пресекот со западната обала од езерскиот брег.

- на запад границата започнува од пресекот на јужната со западната обала од езерскиот брег и се движи кон север пратејќи ја западната обала се до пресекот со јужната граница од КП 16373 и

- на север границата започнува од пресекот на западната обала со јужната граница од КП 16373 и се движи кон исток пратејќи ја јужната граница од КП 16373 се до пресекот со крак на ул. „Кочо Рацин“ (КП 16406) од каде се движи кон исток осовински по кракот се до пресекот со ул. „Кочо Рацин“ (КП 16085/1) од каде се движи кон север пратејќи ја јужната граница од КП 15846/1, 15842/3, се до пресекот со ул. „Браќа Миладиновци“.

9. Урбаниот комплекс „Плаошник“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на КП 15810/2 со ул. „Кузман Капидан“ (КП 15809/1) и се движи кон југ осовински по крак од истата улица се до пресекот со северната граница од КП 16041 од каде се движи кон југозапад пратејќи ја западната граница од КП 16041, 15843/1, 15854, 15852/3, 15853/1, 15853/2 се до пресекот со ул. „Кочо Рацин“ (КП 16085/1);

- на југ границата започнува од пресекот на ул. „Кочо Рацин“ со нејзин крак (КП 16406) и се движи кон запад осовински по кракот, па ја прати северната граница на КП 16376 се до пресекот со езерскиот брег;

- на запад границата започнува од пресекот на северната граница од КП 16376 со езерскиот брег и се движи кон север покрај езерскиот брег се до јужната граница од КП 16362 и

- на север границата започнува од пресекот на езерскиот брег со јужната граница од КП 16362 и се движи кон исток пратејќи ја јужната граница од КП 16362, 16364, 15833/1, па се движи кон исток поминувајќи низ КП 15813/1, па се движи кон исток пратејќи ја јужната граница од КП 15813/1, 15827/1, 15814/1, 15815, 15816/1, па се движи кон север пратејќи ја источната граница од КП 15816/1, 15816/2 од каде се движи кон исток низ КП 15810/2 се до пресекот со ул. „Кузман Капидан“.

10. Урбаниот комплекс „Св. Врачи“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на крак од ул. „Илинденска“ со ул. „Илинденска“ (КП 15901/1) и се движи кон југ осовински по ул. „Илинденска“ се до пресекот со ул. „Цар Самуил“ (КП 16006/2) од каде се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Григор Прличев“ од каде се движи кон запад осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Кочо Рацин“ (КП 16045) па се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Браќа Миладиновци“ (КП 15809/1);

- на југ границата започнува од пресекот на ул. „Кочо Рацин“ со ул. „Браќа Миладиновци“ и се движи кон северозапад осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Кузман Капидан“ (КП 15809/1);

- на запад границата започнува од пресекот на ул. „Браќа Миладиновци“ со ул. „Кузман Капидан“ и се движи кон север осовински по ул. „Кузман Капидан“ се до пресекот со КП 15721 и

- на север границата започнува од пресекот на ул. „Кузман Капидан“ со КП 15721 и се движи кон исток по КП 15721 па ја сече ул. „Браќа Миладиновци“, се движи кон исток низ КП 15901/4 и кракот на ул. „Илинденска“ се до пресекот со ул. „Илинденска“.

11. Урбаниот комплекс „Самоилова тврдина“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на северната страна со источната страна од ул. „Кирил и Методи“ (КП 14548/1) и се движи кон југ по истата улица се до пресекот со ул. „Кузман Капидан“ (КП 15809/1);

- на југ границата започнува од пресекот на ул. „Кирил и Методи“ со ул. „Кузман Капидан“ и се движи кон југозапад осовински по ул. „Кузман Капидан“ се до пресекот со КП 15810/2 па се движи кон запад осовински по КП 15810/2 од каде се движи кон југ пратејќи ја западната граница од КП 15817, 15818, 15825, па се движи кон запад пратејќи ја северната граница од КП 15809/1, 15826/1, 15827/2, 15813/4, 15813/2, се до пресекот со источната граница од КП 15833/2;

- на запад границата започнува од пресекот на источната граница на КП 15833/2 со источната граница од КП 16370/1 и се движи кон север пратејќи ја источ-

ната граница од КП 16370/1, 16368, 16367, 16366, 16365 се до пресекот со брегот од езерото од каде се движи кон север пратејќи го брегот од езерото се до пресекот со јужната граница од КП 14077/1 и

- на север границата започнува од пресекот на брегот на езерото со јужната граница од КП 14070 и се движи кон исток пратејќи ја јужната граница од КП 14077/1, 14409/2, 14407/1, 14407/2, 14548/5, северната страна од ул. „Кирил и Методи“ се до пресекот со источната страна од истата улица.

12. Урбаниот комплекс „Горна порта-Театар“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Кузман Капидан“ (КП 15809/1) со ул. „Климентов Универзитет“ (КП 16107/1) и се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Боро Шаин“;

- на југ границата започнува од пресекот на ул. „Климентов Универзитет“ со ул. „Боро Шаин“ и се движи кон југозапад осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Илинденска“ (КП 15901/1) од каде се движи кон запад осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Браќа Миладиновци“ од каде се движи кон запад осовински по КП 15721 се до пресекот со ул. „Кузман Капидан“ (КП 15809/1);

- на запад границата започнува од пресекот на КП 15721 со ул. „Кузман Капидан“ и се движи кон север осовински по иста улица се до пресекот на нејзината северна страна и

- на север граница започнува од пресекот на западниот со северниот крак од ул. „Кузман Капидан“ и се движи кон исток осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Климентов Универзитет“.

13. Урбаниот комплекс „Св. Богородица Перивлепта“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на јужната граница од КП 15596 со западната граница од КП 15592 и се движи кон југ пратејќи ја западната граница од КП 15592 се до пресекот со ул. „Климентов Универзитет“ (КП 16107/1);

- на југ границата започнува од пресекот на западната граница од КП 15592 со ул. „Климентов Универзитет“ и се движи кон запад осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Боро Шаин“;

- на запад границата започнува од пресекот на ул. „Климентов Универзитет“ со ул. „Боро Шаин“ и се движи кон север осовински по ул. „Климентов Универзитет“ се до пресекот со јужната граница од КП 15596 и

- на север границата започнува од пресекот на ул. „Климентов Универзитет“ со јужната граница од КП 15596 и се движи кон исток пратејќи ја јужната граница од КП 15596 се до пресекот со западната граница од КП 15592.

14. Урбаниот комплекс „Св. Чаршија“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на КП 14548/1 со ул. „Македонски Просветители“ (КП 15519/1) и се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со КП 15495;

- на југ границата започнува од пресекот на ул. „Македонски Просветители“ со КП 15495 и се движи кон запад низ КП 15495, плоштадот Св. „Климент Охридски“ се до пресекот со ул. „Петар Чауле“;

- на запад границата започнува од пресекот на плоштадот Св. „Климент Охридски“ со ул. „Петар Чауле“ (КП 15447) и се движи кон север осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Климентов Универзитет“ и се движи кон север осовински по истата улица се до пресекот со КП 15200 од каде се движи кон север се до пресекот со ул. „Бранко Шотра“ од каде се движи кон север се до пресекот со ул. „Димче Маленко“ (КП 14883) и

- на север границата започнува од пресекот на ул. „Бранко Шотра“ со ул. „Димче Маленко“ и се движи кон исток осовински по ул. „Димче Маленко“ се до пресекот со ул. „Св. Климент Охридски“ (КП 15389) од каде се движи кон север осовински по истата улица се до пресекот со КП 14548/1 по која се движи кон исток се до пресекот со ул. „Македонски просветители“.

15. Урбаниот комплекс „Месокастро“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Димче Маленко“ (КП 14883) со ул. „Бранко Шотра“ и се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со КП 15200 од каде се движи кон исток низ КП 15200 се до пресекот со ул. „Климентов Универзитет“ (КП 16107/1) од каде се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Петар Чауле“ од каде се движи осовински по ул. „Петар Чауле“ (КП 15447) се до пресекот со јужен крак од истата улица;

- на југ границата започнува од пресекот на ул. „Петар Чауле“ со нејзиниот јужен крак и се движи кон запад осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Рашанец“ (КП 16210/2) од каде се движи кон запад осовински по истата улица се до пресекот со нејзиниот западен крак;

- на запад границата започнува од пресекот на ул. „Рашанец“ со нејзиниот западен крак и се движи кон север осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Климентов Универзитет“ од каде се движи кон север пратејќи ја источната граница од КП 16153, 16123, 15611, 15605, 15599, 15593, ја сече КП 15592 се до пресекот со ул. „Нада Филева“ (КП 15132), па се движи покрај источната граница од КП 14723 се до пресекот со ул. „Кирил и Методи“ (КП 14548/1) и

- на север границата започнува од пресекот на КП 14723 со ул. „Кирил и Методи“ и се движи кон исток осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Димче Маленко“ се до пресекот со ул. „Бранко Шотра“.

16. Урбаниот комплекс „Чинар“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Булевар Туристичка“ (КП 14898/1) со ул. „Македонски Просветители“ (КП 15519/1) и се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со КП 14548/1;

- на југ границата започнува од пресекот на ул. „Македонски Просветители“ со КП 14548/1 и се движи кон запад низ КП 14548/1 се до пресекот со ул. „Св. Климент Охридски“ (КП 15389) од каде се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Димче Маленко“ (КП 14883) и се движи кон запад

осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Кирил и Методи“ (КП 14348/1) од каде се движи кон запад осовински по истата улица се до пресекот со источната граница од КП 14721;

- на запад границата започнува од пресекот на ул. „Кирил и Методи“ со источната граница од КП 14721 и се движи кон север пратејќи ја источната граница од КП 14721, 14669, 14670, се до пресекот со ул. „Гоце Делчев“ (КП 14548/1), па ја сече ул. „Абас Емин“ (КП 14762/1) и се движи кон север осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Булевар Туристичка“ и

- на север границата започнува од пресекот на ул. „Абас Емин“ со ул. „Булевар Туристичка“ и се движи кон исток осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Македонски просветители“.

17. Урбаниот комплекс „Кошишта“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Гоце Делчев“ (КП 14548/1) со западната граница од КП 14668 и се движи кон југоисток пратејќи ја западната граница со КП 14668, се до пресекот со ул. „Кирил и Методи“ (КП 14348/1) од каде се движи кон исток осовински по истата улица се до пресекот со западната граница од КП 14873 од каде се движи кон југ пратејќи ја западната граница од КП 14873, ја сече ул. „Нада Филева“ (КП 15132), ја сече КП 15592, се движи кон југ низ истата КП се до пресекот со северната граница од КП 15593;

- на југ границата започнува од пресекот на КП 15592 со северната граница од КП 15593 и се движи кон југ пратејќи ја северната граница од КП 15593, 15594, 15596 се до пресекот со ул. „Кирил и Методи“;

- на запад границата започнува од пресекот на северната граница од КП 15598 со ул. „Кирил и Методи“ и се движи кон север осовински по истата улица се до пресекот со КП 14482 од каде се движи кон север осовински по истата КП се до пресекот со КП 14490 од каде се движи кон север осовински по истата КП се до пресекот со ул. „Гоце Делчев“ и

- на север границата започнува од пресекот на КП 14490 со ул. „Гоце Делчев“ и се движи кон исток осовински по истата улица се до пресекот со западната граница од КП 14668.

18. Урбаниот комплекс „Воска“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Гоце Делчев“ (КП 14548/1) со КП 14450 и се движи кон југ осовински по истата КП се до пресекот со КП 14482 се до пресекот со ул. „Кирил и Методи“ (КП 14348/1) од каде се движи кон југ осовински по истата улица се до пресекот со јужниот крак од истата улица;

- на југ границата започнува од пресекот на ул. „Кирил и Методи“ со нејзиниот јужен крак и се движи кон запад по јужниот крак од ул. „Кирил и Методи“ се до пресекот со северната граница од КП 14409/1, 14409/3 се до пресекот со брегот на езерото;

- на запад границата започнува од пресекот на КП 14409/3 со брегот на езерото и се движи кон север пратејќи го брегот на езерото се до пресекот со река Грашница (КП 13137/2 КО Охрид 3, КП 14071/1 КО Охрид 3 и КП 14383 КО Охрид 3) и се движи кон север осовински по реката се до пресекот со ул. „Гоце Делчев“ и

- на север границата започнува од пресекот на река Грашница со ул. „Гоце Делчев“ и се движи кон исток осовински по ул. „Гоце Делчев“ се до пресекот со КП 14450.

19. Урбаниот комплекс „Кеј“ во Старото градско јадро на Охрид ги има следниве граници:

- на исток границата започнува од пресекот на ул. „Партизанска“ (КП 15519/1) со ул. „Јане Сандански“ (КП 16476) и се движи кон југ се до пресекот со ул. „Кеј Маршал Тито“ (КП 16539/1) и брегот на езерото;

- на југ границата започнува од пресекот на ул. „Јане Сандански“ со ул. „Кеј Маршал Тито“ и езерото и се движи кон запад пратејќи го брегот на езерото се до пресекот со КП 15498;

- на запад границата започнува од пресекот на ул. „Кеј Маршал Тито“ со КП 15498 и се движи кон север низ КП 15498, 15495 се до пресекот со ул. „Македонски Просветители“ (КП 15519/1) се до пресекот со ул. „Партизанска“ и

- на север границата започнува од пресекот на ул. „Македонски Просветители“ со ул. „Партизанска“ и се движи кон исток осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Јане Сандански“.

(2) Урбаните комплекси, секој од нив во рамките на своите граници, според катастарските општини на кои припаѓаат, ги зафаќаат во целост или делумно долунаведените катастарски парцели (КП):

1. Урбан комплекс „Табана“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Табана“: КП 15495, 15498, 16358, 16346/5, 16346/1, 16352, 16300/2, 16300/1, 16292, 16287, 16288, 16253/1, 16285/2, 16285/1, 16285/3, 16230/1, 16229, 16210/2, 15447 и

- КП во Урбаниот комплекс „Табана“: КП 16357, 16346/1, 16356, 16300/2, 16301, 16299, 16298, 16297, 16289, 16290, 16295, 16291, 16292, 16287, 16288, 16253/1, 16285/4, 16226, 16225, 16227, 16221, 16222, 16285/1, 16285/3, 16213, 16223, 16224, 15447, 15485/1, 15485/2, 15484, 16220, 15460, 15459, 15465, 15466, 15464, 15463, 15470, 15469, 15462, 15475, 15476, 15477, 15479, 15480, 15483, 15478, 15482, 15481, 15486/1, 15487, 15486/2, 16293/1, 16293/2, 15488, 16294/1, 16294/2, 15489, 15490, 15497/2, 16346/12, 15497/1, 16346/13, 16296, 15496, 15492/1, 15492/3, 15491/3, 15491/4, 15491/1, 15493, 15495.

2. Урбан комплекс „Болнички“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Болнички“: КП 16285/3, 16285/1, 16226, 16285/4, 16253/1, 16253/3, 16288, 16287, 16292, 16229, 16301, 16300/2, 16356, 16346/1, 16357, 16336/2, 16346/10, 16277, 16273, 16280, 16230/2 и

- КП во Урбаниот комплекс „Болнички“: КП 16231, 16286, 16288, 16282, 16284, 16281, 16300/1, 16351, 16352, 16353, 16354, 16355, 16350, 16349, 16347, 16348, 16302, 16346/2, 16346/5, 16358, 16359/1, 16359/2, 16361/3, 16361/2, 16360, 16361/1, 16345/1, 16342/1, 16341/1, 16337/3, 16344/1, 16345/2, 16344/2, 16312/2, 16341/2, 16339/2, 16340/1, 16339/1, 16336/1, 16337/1, 16337/2, 16343, 16310, 16309, 16303, 16305, 16306, 16307, 16304, 16308, 16311, 16346/11, 16313/2, 16314, 16346/10, 16315, 16313/14.

3. Урбан комплекс „Мал Св. Климент“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Мал Св. Климент“: КП 16107/1, 16210/2, 16213, 16285/3, 16231, 16230/2, 16231, 16286, 16253/1, 16283, 16282, 16284, 16281, 16241, 16201 и

- КП во Урбаниот комплекс „Мал Св. Климент“: КП 16172, 16173, 16175, 16176/1, 16177/1, 16176/2, 16205/3, 16174, 16206, 16210/3, 16209/1, 16209/2, 16210/1, 16210/2, 16211/2, 16208, 16237, 16233/1, 16233/2, 16228, 16230/1, 16229, 16232/2, 16232/1, 16234, 16235/2, 16235/1, 16278/2, 16279, 16280, 16278/1, 16236, 16239, 16240/2, 16240/4, 16240/11, 16240/3, 16270, 16272, 16273, 16277, 16276, 16275/2, 16275/1, 16268/2, 16268/1, 16269, 16267, 16266/2, 16244, 16245, 16266/1, 16268/3, 16265, 16201, 16247, 16202, 16242, 16204, 16200, 16199, 16248/2, 16198/1, 16198/2, 16183/2, 16183/1, 16183/3, 16182, 16179, 16178, 16203/3, 16241, 16203/1, 16203/2, 16205/1, 16177/2, 16207, 16205/2, 16238, 16243.

4. Урбан комплекс „Робевци“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Робевци“: КП 15917/2, 16201, 16241, 16253/1, 16316, 16346/1, 16336/2, 16060, 16059, 16027/2, 15974, 15973, 15972, 15917/1 и

- КП во Урбаниот комплекс „Робевци“: КП 16189, 15917/3, 16190, 16191, 16195, 16192, 16196, 16250/2, 16197, 16248/1, 16249, 16246, 16262/2, 16262/1, 16261, 16268, 16264, 16260, 16259/2, 16259/1, 16250/3, 16256, 16250/2, 16257, 16255, 16023, 16252/1, 16251, 16250/1, 16252/2, 16193, 16026, 16025, 16258, 16326, 16324, 16325, 16326, 16323/2, 16323/1, 16323/3, 16346/3, 16320, 16322, 16321, 16318, 16319, 16317, 16316, 16027/2, 16327/1, 16327/2, 16328, 16329, 16330/2, 16330/1, 16330/3, 16330/4, 16331, 16333/1, 16335, 16334/1, 16332/1, 16332/2, 16334/2.

5. Урбан комплекс „Радничка“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Радничка“: КП 16107/1, КП 15917/2, КП 16189 15917/3, 16192, 16252/1, 16023, КП 16253/1, КП 15901/1, КП 15748 и

- КП во Урбаниот комплекс „Радничка“: КП 15778, 15779/1, 15780, 15779/2, 15867, 15868, 15905, 15869, 15863, 15864, 15911, 15866, 15865, 15912, 15913, 15859, 15860, 15861/1, 15861/2, 15862, 15789, 15914, 15915, 16138, 16139, 15916/1, 15916/2, 16188/1, 16188/3, 16141, 16188/2, 16187, 16186, 16184, 16144/1, 16144/2, 16144/3, 16180, 16185, 16181, 15917/1, 15972, 15973, 15974, 15975, 15977, 15976, 15978/2, 15978/1, 15978/3, 15969, 15918, 15919, 15967, 15964, 15968, 15966, 15980, 15981, 15979, 15978/1, 15965, 15961, 15963, 15962, 15982, 15983, 15984, 15985, 15924/1, 15923/2, 15921, 15924/2, 15923/1, 15904, 15922, 15920, 15908/2, 15910, 15909, 15908/1, 15906, 15907, 15906, 15903, 15902.

6. Урбан комплекс „Св. Софија“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Св. Софија“: КП 16253/1, КП 16027/2, КП 16327/1, КП 16072, 16092/3, 16092/2, КП 16091/1, 16032 и

- КП во Урбаниот комплекс „Св. Софија“: КП 16013, 16014, 16253/1, 16017, 16016, 16018, 16019, 16020, 16018, 16022, 16024, 16021, 16030, 16346/1, 15901/1, 16973, 16072, 16070, 16071, 16093/2, 16094, 16093/1, 16096/2, 16381, 16380, 16100, 16098, 16097/1, 16069, 16102/2, 16101, 16102/1, 16097/2, 16104, 16103/1,

16066, 16068/2, 16068/1, 16056/5, 16062, 16346/8, 16346/9, 16061, 16060, 16059, 16058, 16064/1, 16054/2, 16063, 16056/6, 16054/3, 16054/1, 16057, 16056/4, 16056/3, 16056/1, 16064/4, 16051/2, 16052, 16051/1, 16065, 16067, 16056/2, 16053, 16028, 16055, 16029, 16027/1, 16027/2.

7. Урбан комплекс „Долни Сарај“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Долни Сарај“: КП 16006/2, КП 15901/1, КП 16073, КП 16425/1, КП 16045 и

- КП во Урбаниот комплекс „Долни Сарај“: КП 16008/3, 16012, 16015, 16008/1, 16008/2, 16009/2, 16009/1, 16011, 16010, 16031/1, 16032, 16007/1, 16031/2, 16007/1, 16033, 16034/3, 16034/1, 16035, 16036, 16034/2, 16046, 16045, 16047, 16048, 16049/2, 16050, 16049/1, 16077, 16074, 16075, 16091/1, 16078/2, 16075/1, 16076, 16088, 16089, 16090, 16386, 16385/2, 16384, 16385/3, 16385/2, 16385, 16387/1, 16387/2, 16393, 16425/5, 16091/2, 16092/5, 16092/1, 16092/3, 16095, 16096/1, 16092/6, 16092/4, 16383, 16382.

8. Урбан комплекс „Канео“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Канео“: КП 15809/1, КП 15809/1, КП 16085/1, КП 16425/1, КП 16373, КП 16406, КП 15846/1, 15842/3 и

- КП во Урбаниот комплекс „Канео“: КП 16376, 16378, 16379, 16377, 16407, 16410, 16411, 16412, 16413, 16409, 16408, 16414, 16417, 16415, 16416, 16418/1, 16418/2, 16426/1, 16426/2, 16419, 16418/3, 16405, 16404, 16402, 16401/5, 16401/4, 16401/3, 16401/1, 16403, 16401/2, 15851, 15850, 16399, 16400, 16420, 16397, 16398, 16421, 16422/1, 16422/2, 16425/1, 16424, 16425/4, 16425/2, 16423, 16425/3, 16391/3, 16388/3, 16391/2, 16391/1, 16392, 16388/1, 16388, 15853/2, 15853/1, 15852/1, 15852/2, 15852/3, 15854, 16396, 16395, 16394, 15857, 15855, 15856, 15844/1, 15844/2, 15843/1, 15844/3, 16084/2, 16084/3, 16082, 15843/2, 15843/3, 16041, 16039, 16040, 16042, 16044, 16043/1, 16043/2, 16079, 16080, 16078/1, 16081/2, 16081/1, 16086/2, 16086/1, 16087, 16389, 16390.

9. Урбан комплекс „Плаошник“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Плаошник“: КП 15810/2, КП 15809/1, КП 16041, 15843/1, 15854, 15852/3, 15853/1, 15853/2, КП 16085/1, КП 16406, КП 16376, КП 16362, 16364, 15833/1, КП 15813/1, 15827/1, 15814/1, 15815, 15816/1, 15816/2, КП 15810/2 и

- КП во Урбаниот комплекс „Плаошник“: КП 16373, 15833/3, 16374, 16375, 15848, 15847, 16372/1, 16372/2, 16371, 16370/2, 15833/2, 16370/1, 15813/2, 15813/4, 15827/2, 15826/1, 15826/2, 16369, 16368, 16367, 16366, 16355/15828, 15838, 15809/2, 15834, 15835, 15825, 15818, 15817, 15809/1, 15824, 15820, 15821, 15822, 15829, 15830, 15831/3, 15831/2, 15831/1, 15831/4, 15832/2, 15832/1, 15837/2, 15837/1, 15836/2, 15809/3, 15836/1, 15837/3, 15842/3, 15839/1, 15839/2, 15840/5, 15840/2, 15840/4, 15840/1, 15841, 15840/3, 15842/2, 15846/2, 15846/3, 15845, 15846/115849, 15842/1.

10. Урбан комплекс „Св. Врачи“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Св. Врачи“: КП 15901/1, КП 16006/2, КП 16045, КП 15809/1, КП 15721, КП 15901/4 и

- КП во Урбаниот комплекс „Св. Врачи“: КП 15726, 15727, 15728, 15729, 15762, 15809/1, 15760, 15759/2, 15759/3, 15809/5, 15761, 15759/1, 15732, 15752, 15751, 15754, 15753, 15757, 15755, 15775, 15758, 15774, 15926/1, 15776, 15777, 15870, 15871/3, 15873/1, 15871/1, 15871/2, 15873/2, 15874, 15875, 15872, 15894, 15897, 15898, 15899, 15900, 15895, 15896, 15928/2, 15927, 15925, 15958, 15953, 15828/1, 15928/3, 15948, 15954, 15949, 15955, 15956, 15951, 15950, 15945/2, 15994, 15992, 15995, 16005, 16006/3, 15991, 15990, 16007/2, 15989, 15987, 15986, 15960, 15993, 15959, 15988, 15770, 15773/2, 15773/1, 15876, 15878, 15879, 15892, 15893, 15929, 15930, 15931, 15932, 15933, 15938/1, 15938/2, 15926, 15944, 15945/1, 15946, 15943/2, 15947, 15996, 15997, 15997, 16002, 16003, 16004, 16037, 16038, 16001, 15998, 16000, 15943/3, 15943/1, 15943/2, 15942, 15941, 15940, 15936, 15935, 15937, 15891, 15934, 15890, 15881, 15877, 15880, 15772, 15771, 15767, 15768, 15766, 15763, 15769, 15882, 15883, 15885, 15821, 15884, 15886, 15888/3, 15888/2, 15887/1, 15889, 15887/2, 15939, 15884/2, 15819, 15765/3, 15809/6, 15764, 15764/4, 15765/1, 15765/2, 15809/6.

11. Урбан комплекс „Самоилова тврдина“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Самоилова тврдина“: КП 15809/1, КП 15810/2, КП 15817, 15818, 15825, КП 15809/1, 15826/1, 15827/2, 15813/4, 15813/2, КП 15833/2, КП 16370/1, 16368, 16367, 16366, 16365, КП 14077/1, КП 14077/1, 14409/2, 14407/1, 14407/2, 14548/5 и

- КП во Урбаниот комплекс „Самоилова тврдина“: КП 14410, 14408, 14409, 14409/1, 14410/2, 14077/2, 14409/3, 14078/2, 14078/1, 16363, 16362, 16364, 15789, 15797, 15793, 15813/1, 15827/1, 15815, 15814/1, 15814/2, 15816/1, 15816/2, 15806/2, 15806/1, 15811/1, 15881/2, 15881/3, 15812/2, 15810/1, 15810/3, 15808, 15808/1, 15805/1, 15805/4, 15805/3, 15805/2, 15803/1, 15803/2, 15723/2, 15805/5, 15807/1, 15807/2, 15804, 15801, 15800, 15802, 15725, 15724/2, 15724/1, 15724/3, 15723/1, 15690, 15689/1, 15689/2, 15686, 15687, 15688, 15795/3, 15795/2, 15799, 15794, 15795/1, 15796/1, 15796/2, 15664, 15665, 15685/1, 15685/3, 15666, 15685/2, 15663/2, 15662, 15663/1, 15809/5, 15641, 15643, 15640, 15642, 14558, 15659, 15658, 15660, 15661, 15657/3, 15657/2, 15657/1, 15654, 15655, 15656, 15653, 15673, 15675, 15651, 15650, 15652, 15649, 15648/3, 15648/1, 15648/2, 15647, 15646, 15637, 15638/1, 15645, 15635, 15636/4, 15636/3, 15636/2, 15639/1, 15639/2, 15644, 15639/3, 15636/2, 15638/2, 15636/2.

12. Урбан комплекс „Горна Порга-Театар“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Горна Порга-Театар“: КП 15809/1, КП 16107/1, КП 15901/1, КП 15721 и

- КП во Урбаниот комплекс „Горна Порга-Театар“: КП 15669/2, 15670, 15671, 15672, 15674, 15678, 15676/2, 15676/1, 15676/3, 15676/4, 15679, 15901/1, 15677, 15700, 15702, 15701, 15703, 15704, 15704/2, 15711, 15712, 15713, 15714, 15699, 15715, 15717, 15731, 15716, 15733, 15734, 15735, 15747, 15749, 15750, 15781, 15736/1, 15737/1, 15737/2, 15736/2, 15739, 15738, 15743, 15744/1, 15745/1, 15744/2, 15745/2, 15782, 15746, 15787, 15783, 15784, 15785, 15786, 15788, 15698, 15730, 15719, 15718, 15722, 15720, 15697, 15693, 15691/3, 15691/2,

15691/1, 15692, 15684, 15696, 15695, 15694, 15681, 15682, 15680/1, 15680/2, 15683, 15809/4, 15667/2, 15667/1, 15669/1, 15667/3, 15667/4, 15668, 15809/8.

13. Урбан комплекс „Св. Богородица Перивлепта“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Богородица Перивлепта“: КП 15596, КП 15592, КП 16107/1, КП 15596 и

- КП во Урбаниот комплекс „Богородица Перивлепта“: КП 15593, 15595, 15598, 15599, 15605, 15594, 15620, 15611, 15607, 15608, 15606, 15706, 15610, 15609, 15708, 15707, 15705, 15709, 15710/2, 15710/1, 15621/2, 15740, 15741, 15742/1, 15742/2, 15790/1, 15791, 99999/1, 15792/4, 15792/1, 15858, 16135/1, 16135/2, 16135/3, 15792/3, 15792/2, 15621/5, 15621/1, 15622, 16136, 16133, 16137, 16134/1, 16134/2, 16132/3, 16132/4, 15623/1, 15623/2, 15625, 15621/4, 15621/3, 15624/1, 15624/2, 16137/2, 16132/2, 16132/1, 16132/5, 16131, 16142/1, 16140, 16143, 16142/2, 16142/3, 16142/3, 16146, 16130/1, 16130/2, 16128/1, 16128/2, 16129, 16145, 16147/1, 16148, 16149/1, 16127, 16125/1, 16125/2, 16126, 16124, 16122, 16123, 16151, 16150/1, 16150/2, 16121, 16152/1, 16152/2, 16153, 16107/2.

14. Урбан комплекс „Чаршија“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Чаршија“: КП 14548/1, КП 15519/1, КП 15495, КП 15447, КП 15200, КП 14883, КП 15389, КП 14548/1 и

- КП во Урбаниот комплекс „Чаршија“: КП 15114, 15389, 14896, 14897, 15116, 15117, 15118/1, 15118/2, 15110, 15114, 15158, 15159, 15160, 15164, 15165, 15166/1, 15166/2, 15213, 15208, 15209, 15210, 15211, 15212, 15216, 15217, 15218/2, 15218/1, 15219, 15276, 15277, 15278/1, 15278/2, 15279, 15275/1, 15274, 15284, 15335, 15111/3, 15111/1, 15111/2, 15111/4, 15111/5, 15112/1, 15112/3, 15115, 15113/4, 15113/1, 15113/2, 15113/3, 15161, 15162, 15163/1, 15163/3, 15163/2, 15214/1, 15214/2, 15519/2, 15519/3, 15215/3, 15215, 15519/4, 15519/5, 15275/2, 15215/2, 15519/8, 15275/3, 15390, 15391, 15441, 15474, 15468, 15467, 15449/2, 15449/1, 15448, 15446/1, 15446/2, 15445, 15444, 15430/1, 15430/2, 15439, 15440, 15438, 15437, 15439, 15436, 15433, 15434, 15403, 15400, 15399, 15398, 15397, 15396, 15395, 15394, 15402, 15401, 15380, 15397, 15386/1, 15386/2, 15386/3, 15350, 15347, 15381/1, 15382, 15346, 15345/2, 15343, 15342, 15341, 15340, 15389, 15344, 15348/1, 15348/2, 15349/1, 15330/1, 15329/2, 15328/2, 15330/2, 15334, 15333, 15292, 15290/2, 15290/1, 15297, 15293, 15291, 15332, 15289, 15288, 15287, 15285, 15270, 15107/1, 15273, 15272, 15271, 15222, 15221, 15220, 15207, 15206, 15205, 15204, 15203, 15202, 15201, 15168/2, 15168/1, 15170, 15167, 15157, 15155, 15153, 15156, 15121, 15122/1, 15126, 15125, 15124, 15124, 15123.

15. Урбан комплекс „Месокастро“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Месокастро“: КП 14883, КП 15200, КП 16107/1, КП 15447, КП 16210/2, КП 16153, 16123, 15611, 15605, 15599, 15593, КП 15592, КП 15132, КП 14548/1, КП 14723 и

- КП во Урбаниот комплекс „Месокастро“: КП 14723, 14873, 14874, 14879/3, 14879/4, 15876, 14877, 14875, 15878, 14881, 14880, 14879/1, 14879/2, 14882, 14886, 15127, 15130, 15128, 15129/1, 15129/2, 15149/1, 15131, 15145, 15146, 15149/2, 15148, 15147/2, 15152, 15153, 15150, 15151, 15173, 15169, 15174, 15173/1,

15147/1, 15170, 15176, 15177, 15172/2, 15175, 15178, 15171, 15169, 15199, 15197, 15200, 15224, 15225, 1523, 15227, 15268, 15267, 15269, 15286, 15137/2, 15132, 15133/1, 15133/2, 15134/1, 15134/2, 15136, 15135, 15144, 15137/1, 15139/2, 15139/1, 15139/3, 15138, 15132, 15139/2, 15141/4, 15141/3, 15141/2, 15141/1, 15140/1, 15140/2, 15143/1, 15143/2, 15142, 15180/1, 15182/2, 15183, 15182/1, 15180/2, 15184, 15181, 15190, 15192, 15193, 15194, 15195, 15198, 15228, 15229, 15230, 15231, 15191, 15233/1, 15232, 15233/2, 15234, 15185/1, 15185/2, 15185/3, 15187/1, 15187/2, 15186/1, 15186/2, 15188, 15189, 15237, 15236, 15240, 15241, 15238, 15250, 15242/2, 15242/1, 15243, 15592/2, 15239, 15244/2, 15592/1, 15245, 15246, 15247, 15248, 15592, 15600, 15601, 15602, 15603, 15604, 15612/1, 15612/2, 15613, 14619/3, 15619/4, 15619/2, 15615, 15614, 15616, 15617, 15618, 15631, 15632, 15633, 15619/1, 15629/1, 15629/2, 15630, 15628/2, 15628/1, 15627/2, 16114, 16115, 16116, 16117, 16118, 16119/1, 16119/2, 16119/3, 16120, 15626/1, 15697, 15627/1, 15626/2, 15154/1, 15154/2, 16156, 16155, 16154/3, 16170/2, 16170/1, 16170/3, 17209/3, 16209/4, 16171, 16212, 16219, 16218, 16217, 16217/1, 16217/2, 16214, 16215, 16216, 16169, 16167, 16165, 16161/1, 16166/2, 16168, 16158/2, 15455, 16163, 16164, 16159, 16158/1, 16158/3, 16157, 16161, 16113, 16112, 16111, 16110, 16160, 16162/2, 16162/1, 16109, 16108, 15634/1, 15634/2, 15458, 15457, 15456, 15454, 15455, 15452, 15451, 15422, 15426, 15427, 15450, 15422, 15425, 15431, 15423/1, 15413/1, 15413/2, 15429, 15406/2, 15428, 15400, 15413/3, 15411, 15404/1, 15406/1, 15413/2, 15423/2, 15405, 15410, 15378, 15404/2, 15377, 15421, 15420, 15419, 15418/1, 15418/2, 15424, 15416/1, 15417, 15412, 15415, 15414, 15367, 15373/1, 15372, 15371, 15366, 15373/2, 15369, 15370, 15376, 15368, 15374, 15374, 15375, 15355, 15354, 15356, 15353/1, 15353/2, 15349, 15329/1, 15328, 15365, 15364, 15361/2, 15363, 15362, 15361/1, 15360, 15359, 15358, 15316/3, 15316/2, 15316/1, 15320, 15318/1, 15318/2, 15319, 15327, 15325/1, 15325/2, 15325/3, 15324, 15323, 15326, 15322, 15321, 15306, 15305, 15304, 15303, 15317, 15315, 15314, 15316, 15311/2, 15311/1, 15312, 15309, 15307/3, 15307/2, 15308, 15302, 15300, 15301, 15299, 15298, 15294/3, 15294/2, 15294/1, 15295, 15296, 15259, 15266, 15265, 15264/1, 15264/2, 15263, 15253, 15258, 15260, 15261, 15262, 15254, 15256, 15307/4, 15255, 15257, 15235, 15311/3, 15310, 15251/4, 15251/3, 15251/2, 15251/1, 15252, 15249, 15307/2.

16. Урбан комплекс „Чинар“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Чинар“: КП 14898/1, КП 15519/1, КП 14548/1, КП 15389, КП 14883, КП 14348/1, КП 14721, 14669, 14670, КП 14548/1, КП 14762/1 и

- КП во Урбаниот комплекс „Чинар“: КП 14757/1, 14757/3, 14758/5, 14758/3, 14758/4, 14757/4, 14758/1, 14758/2, 14761/4, 14757/2, 14761/2, 14761/3, 14759, 14760, 14761/1, 14765, 14761/5, 14762/2, 14764, 14772, 14768, 14775/2, 14774, 14773, 14775/1, 14776, 14777, 14778, 14771, 14769, 14781, 14782, 14783, 14784, 14785, 14788, 14787, 14770/2, 14770/1, 14786, 14767, 14790, 14791/1, 14791/2, 14789/1, 14789/2, 14792, 14793, 14820, 14821, 14819, 14822, 14815, 14766/1, 14855, 14816, 14817, 14842, 14843, 14844, 14845, 14852, 14851, 14853, 14854, 14863/1, 14863/2, 14814, 14813/2, 14813/3,

14797/1, 14797/3, 14813/1, 14813/2, 14808/1, 14808/2, 14811, 14796, 14795/1, 14797/2, 14795/2, 14794/1, 14794/2, 14766/2, 14798, 14799, 14800, 14801, 14802, 14803, 14804, 14805, 14806, 14804/4, 14858, 14856, 14857, 14804/5, 14804/3, 14804/2, 14862, 14804/1, 14812, 14810, 14809, 14900/1, 14900/2, 14859/3, 14959/4, 15519/12, 1519/11, 14902, 14903/1, 14860, 14903/2, 14859/1, 14859/2, 14861, 15519/10, 14548/6, 14548/1, 14665, 14666, 14667, 14668, 14779, 14828, 14827, 14829, 14830, 14825/1, 14825/3, 14825/2, 14826/1, 14826/2, 14823/1, 14823/2, 14831, 14824, 14832, 14833, 14835, 14840, 14839, 14837, 14836, 14835, 14841, 14846, 14848, 14847, 14849, 14850, 14869, 14870, 14871, 14834, 14872, 14885, 14866/1, 14864, 14865, 14866/2, 14884, 14888, 14867/1, 14867/2, 14868, 14887, 14890, 14891, 14892, 14893, 14889, 14895, 14894.

17. Урбан комплекс „Кошишта“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Кошишта“: КП 14548/1, КП 14668, КП 14348/1, КП 14873, КП 15132, КП 15592, КП 15593, КП 15592, 15594, 15596, КП 15598, КП 14482, КП 14490, КП 14668 и

- КП во Урбаниот комплекс „Кошишта“: КП 14451, 14504/1, 14504/2, 14504/4, 14508/5, 14508/4, 14508/1, 14508/2, 14508/3, 14609, 14507, 14509/1, 145006/1, 14506, 14607, 14548/4, 14608/1, 14608/2, 14642, 14511/2, 14510, 14512, 14511/1, 14153/1, 14513/2, 14509/2, 14639/1, 14641, 14640, 14637, 14646, 14648, 14696, 14647, 14638, 14650, 14649, 14651, 14643/1, 14643/2, 14644, 14645, 14538, 14539, 14541, 14540, 14542, 14551, 14552/1, 14552/2, 14552/3, 14552/4, 14553/1, 14554, 14555, 14556, 14559, 14737/1, 14553/2, 14738, 14737/2, 14553/3, 14739/2, 15590/2, 15590, 14739/1, 15591, 14742, 14741, 14740, 14733, 14732, 14734, 14731, 14729, 14743, 14730, 14735/2, 14735/1, 14736, 14703, 14706, 14708, 14707, 14705/1, 14705/2, 14550, 14698, 14701, 14702, 14700, 14699, 14697, 14694, 14695, 14693, 14690, 14704, 14709, 14710/1, 14710/2, 14711, 14712, 14727, 14728, 14724, 14713, 14692, 14653, 14691, 14635, 14636/1, 14636/2, 14652, 14656, 14655/2, 14655/1, 14657, 14658, 14659, 14660, 14661, 14662, 14663, 14688/2, 14688/1, 14688/3, 14689, 14685/2, 14685/1, 14686, 14684, 14687, 14715/1, 14714/1, 14714/2, 14715/2, 14679/4, 14717, 14548/2, 14716/2, 14720, 14718, 14716/1, 14678, 14677, 14719, 14722, 14721, 14669, 14670, 14671, 14672, 14673, 14683/1, 14683/2, 14674/1, 14674/2, 14664, 14676, 14675, 14654, 14682, 14681, 14680, 14679/3, 14679/1, 14679/2, 15596, 14747.

18. Урбан комплекс „Воска“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Воска“: КП 14548/1, КП 14450, КП 14482, КП 14348/1, КП 14409/1, 14409/3, КП 13137/2 КО Охрид 3, КП 14071/1 КО Охрид 3, КП 14383 КО Охрид 3, КП 14450 и

- КП во Урбаниот комплекс „Воска“: КП 14548/5, 14372/1, 14373, 14371/1, 14371/2, 14424, 14425/1, 14425/2, 14426, 14427, 14428, 14430, 14478/2, 14478/3, 14478/7, 14478/4, 14478/8, 14478/6, 14478/1, 14478/9, 14478/5, 14478/6, 14478/11, 14479/1, 14479/2, 14480, 14481, 14475, 14477, 14467, 14468, 14469, 14470, 14471, 14474, 14476, 14483, 14484, 14472, 14473, 14485, 14486, 14487, 14488, 14491, 14489, 14490, 14466, 14465, 14462/1, 14463, 14464, 14492/2, 14492/1, 14492/3, 14493, 14495, 14524, 14526/1, 14526/2, 14494, 14525/2, 14525/1,

14529/2, 14529/3, 14529/1, 14529/4, 14528, 14527, 14482, 14530/2, 14530/1, 14530/3, 14531/1, 1453/2, 14531/3, 14532/1, 14532/2, 14533, 14523/1, 14523/2, 14522/1, 14522/2, 14522/3, 14496, 14521/2, 14521/1, 14497, 14451, 14450, 14459/1, 14459/2, 14456, 14455, 14454, 14499, 14457, 14503, 14505/2, 14505/1, 14502, 14501, 14498, 14500, 14517, 14518, 14514, 14515, 14519, 14482, 14520, 14516, 14534/1, 14534/2, 14535, 14536, 14537/1, 14537/2, 14543/1, 14543/2, 14545, 14546, 14547, 14548, 14549, 14550, 14371/3, 14370, 14337/1, 14337/2, 14338, 14339, 14340/1, 14340/2, 14369/2, 14369/1, 14374/3, 14374/2, 14374/1, 14368/1, 14368/2, 14367, 14366, 14365, 14378, 14376, 14377, 14375, 14379, 14380, 14381, 14400, 14407, 14401/1, 14401/2, 14401/3, 14402/1, 14402/2, 14402/3, 14407/1, 14407/2, 14382, 14384, 14385, 14386, 14398, 14399, 14395, 14406, 14404, 14405, 14403, 14379, 14077/1, 14076, 14075/1, 14075/2, 14075/3, 14073, 14074, 14072, 14071, 14392, 14391/2, 14391/1, 14390/2, 14390/1, 14393/1, 14393/2, 14369/1, 14369/2, 14355, 14356, 14358, 14357, 14359, 14387, 14388, 14369, 14363, 14362, 14361, 14360, 14364, 14349/1, 14349/2, 14348, 14347/1, 14347/2, 14346, 14330, 14331, 14332, 14333, 14345/1, 14345/2, 14341/1, 14342/1, 14343/1, 14344/1, 14341/2, 14342/2, 14343/2, 14344/2, 14383, 14335/1, 14335/2, 14334/3, 14336/1, 14335/3, 14336/2, 14334/1, 14334/2, 14313, 14314/1, 14314, 14307, 14314/2, 14315/2, 14316, 14315, 14317/2, 14318/2, 14318/1, 14317/1, 14299/2, 14300, 14299/1, 14298, 14297, 14305, 14302/1, 14306, 14304, 14303, 14302/2, 14301.

19. Урбан комплекс „Kej“:

- КП од границите на Урбаниот комплекс „Kej“: КП 15519/1, КП 16476, КП 16539/1, КП 15498, КР 15498, 15495, КР 15519/1 и

- КП во Урбаниот комплекс „Kej“: КП 15473, 15443/6, 15443/4, 15443/1, 15443/7, 15519/9, 15471/2, 15442, 15509, 15443/2, 15443/9, 15443/5, 15510, 15443/3, 15514, 15471/1, 15472, 15443/8, 15443/11, 15443/10, 15494/2, 15494/3, 15527, 15525/3, 15526, 15494/1, 15515/3, 15515/1, 15515/2, 15516/2, 15516/1, 15525/2, 15525/1, 15528, 15523/2, 15523/1, 15518/4, 15518/5, 15518/6, 15518/9, 15518/1, 15518/3, 15518/8, 15529, 15537, 15535, 15533/3, 15518/7, 15518/2, 15533/2, 15533/1, 15533/5, 15533/4, 16555/2, 16555/1, 16556/1, 16556/2, 16556/3, 16556/4, 16556/6, 16556/7, 16556/8, 16556/9, 16556/10, 16558/2, 16558/1, 16558/4, 16558/3, 16435, 16557, 16556/11, 16559/1, 16559/2, 16561, 16562/2, 16562/1, 16563/1, 16539/2, 16563/2, 16562/4, 16562/3, 16560, 16454/2, 16454/3, 16454/1, 15436/2, 16436/1, 16436/4, 16436/3, 16454/4, 15454/5, 16455, 16458, 16456/2, 16456/1, 16564/2, 16456/3, 16564/1, 16564/3, 16481/2, 16565/1, 16479/2, 16457, 16460/1, 16459, 16479/3, 16479/1, 16480, 16481/1, 16482/1, 16482/2, 16483, 16484/1, 16461/2, 16461/3, 16513, 16437, 16438/2, 16438/3, 16438/7, 16452, 16453, 16450/1, 16450/2, 16450/3, 16451/1, 16463/2, 16473/2, 16473/1, 15519/1, 16474, 16463/1, 15547/4, 16462, 16475, 15547/1, 16486/4, 16486/2, 16489, 16491, 16490, 16487, 16507, 16508, 16506, 16509, 16517/1, 16517/2, 16516, 16515, 16512/1, 16512/2, 16511/1, 16511/2, 16510, 16488, 16486/1, 16486/3, 16478, 16461/1, 16461/5, 16461/4, 16461/3, 16484/4, 16484/2, 16484/1, 16477/1, 16477/3, 16477/4, 15547/10, 16477/2, 15547/2, 16450/4, 15547/9, 16539, 16514, 16451/2.

Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„Член 4

Старото градско јадро на Охрид има една контактна зона со вкупна површина од 78 ха 23 а 88м2 со следниве граници:

- на исток границата започнува од крак на ул. „Богомилска“ во точката „Б“, се протега према југ по осовината на ул. „Богомилска“ (КП 11106) се до пресекот со булеварот „Туристичка“ (КП 14898/1), се движи на југоисток по осовината на булеварот до пресекот со ул. „Даме Груев“, од каде се протега спрема запад по осовината на ул. „Даме Груев“ (КП 15025/1) се до пресекот со ул. „бр. 119“ од каде се движи спрема југ осовински по ул. „бр. 119“ (КП 14984/1) се до пресекот со ул. „Димитар Влахов“. Од тука се протега спрема исток осовински по ул. „Димитар Влахов“ (КП 15547/1) се до пресекот на истата улица со ул. „Јане Сандански“, од каде се движи спрема југозапад по осовината на ул. „Јане Сандански“ (КП 15547/1) се до пресекот со ул. „Славеј Планина“. Од тука се протега спрема исток и југ осовински по ул. „Славеј Планина“ (КП 16679/1) се до пресекот со ул. „Партизанска“, продолжува спрема исток по осовината на ул. „Партизанска“ (КП 16722) се до пресекот со булевар „Асном“ (КП 16763/2) и се движи спрема југозапад осовински по булеварот се до брегот на Охридското Езеро;

- на југ границата започнува од пресекот на булевар „Асном“ и брегот на Охридското Езеро (КП 16514) и се движи покрај езерскиот брег се до пресекот со ул. „Јане Сандански“. Потоа продолжува од влевањето на реката Грашница (КП14071/1) во Охридското Езеро и се протега према запад исто така по брегот на Охридското Езеро се до влевањето на реката Далјан (КП6413/1) во Охридското Езеро;

- на запад границата се протега од влевањето на реката Далјан во Охридското Езеро се движи осовински на север по коритото на реката се до улицата „Васил Стефоски“ (КП 14044). Од тука се протега спрема исток по осовината на истата улица се до пресекот со ул. „Махмуд Рифат“ (КП 14021), од каде осовински се движи по истата улица спрема север се до пресекот со ул. „Гоце Делчев“ (КП 14548/1), па продолжува на север по осовината на ул. „Ариф Мустафа“ (КП 13073/1) се до пресекот со ул. „Пере Тошев“ и

- на север границата се протега од пресекот на ул. „Ариф Мустафа“ со ул. „Пере Тошев“, се движи кон исток осовински по истата улица се до пресекот со ул. „Стив Наумов“ (КП 14166/1), се движи осовински по улицата спрема север се до пресекот со булевар „Туристичка“, се движи према исток осовински по булеварот се до пресекот на булеварот со ул. „Дејан Војвода“ (КП 8241/1). Од тука продолжува на север и исток по истата улица се до пресекот со ул. „Седми Ноември“ (КП 9286/1), се протега према североисток осовински по улицата се до пресекот со крак од ул. „Богомилска“ во точката „Б“.

Член 3

Во членот 5 став (1) се менува и гласи:

„(1) Границите на Старото градско јадро на Охрид, на урбаните комплекси во негов состав и на контактната зона на Старото градско јадро на Охрид во смисла

на членовите 3, 3-б и 4 од овој закон (во натамошниот текст: заштитено подрачје), Агенцијата за катастар на недвижности ги нанесува на геодетска подлога во размер 1:1000.“

Член 4

Во членот 6 став (1) се менува и гласи:

„(1) Заради заштита уредување, ревитализација и рационално користење на Старото градско јадро на Охрид, општината Охрид донесува оделни детални урбанистички планови со плански опфат по урбаните комплекси од членот 3-б од овој закон.“

Член 5

Во членот 7 став (1) во точката 3) по зборовите: „габаритот на“ се додаваат зборовите: „поединечно“.

Во точката 5) бројот „10“ се заменува со бројот „20“.

Точката 6) се менува и гласи:

„6) чистата висина на призмјето да биде помала од 2,40 м ниту поголема од 2,80 м со исклучок на урбаните комплекси „14 Чаршија“, „16 Чинарот“ и „19 Кеј“ каде чистата висина на призмјето не смее да биде помала од 3,20 м ниту поголема од 4,00 м и во урбаниот комплекс „18 Воска“ каде чистата висина на призмјето не смее да биде помала од 2,80 м ниту поголема од 4,00 м.

Точката 7) се менува и гласи:

7) чистата висина на катовите да биде поголема од 2,90 м, со исклучок на урбаните комплекси „16 Чинар“, „18 Воска“ и „19 Кеј“ каде чистата висина на катовите не смее да биде поголема од 3,00 м.

Точката 9) се менува и гласи:

„9) да се изведува еркер помал од 50 см и поголем од 80 см и да биде на помала висина од 3,60 м од ниво-то на улицата на места каде има моторен сообраќај“.

Во ставот (2) точката 3) се менува и гласи:

„3) доградби и надградби на амбиенталните објекти кои не се поединечно заштитени добра а кои придонесуваат за вредностите и амбиенталната слика на целината да ги содржат карактеристичните елементи од охридската архитектура како што се дрвени опшивки, еркерни испусти косници, испакнати или профилирани стрей итн.“

Точката 7 се менува и гласи:

„7) изградба на поткровја со или без баџи за објекти со архитектура меѓу двете светски војни која е карактеристична за овие простори во урбаните комплекси „14 Чаршија“, „16 Чинар“, „17 Кошишта“, „18 Воска“ и „19 Кеј“.

Во точката 9) зборот „кршен“ се заменува со зборот „полуобработен“.

Во точката 15 по зборот „вклопување“ се додава зборот „во амбиентот“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Видот и формата на натписите на фирмите, на билбордите, неонските и друг вид на реклами, осветлувањето урбаната опрема на отворените простори во Старото градско јадро ги пропишува Советот на општината Охрид, по претходно позитивно мислење од Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид и Управата за заштита на културното наследство.“

Член 6

Во членот 8 став (2) точката 3 се менува и гласи:

„3) усогласување на висината и габаратите на новоизградените објекти, на начин со кој се оневозможува затворање на визуирите кон споменичката целина, а висината на објектите се определува согласно актите за просторно и урбанистичко планирање.“

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 7**

(1) Деталните урбанистички планови од членот 4 од овој закон ќе се донесат во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До донесувањето на плановите од ставот (1) на овој член, заштитата на заштитеното подрачје од членот 3 од овој закон се остварува со задолжително издавање на заштитно конзерваторски услови согласно со Законот за заштита на културното наследство и прописите за градење.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHPALLJEN E QENDRËS SË VJETËR TË
QYTETIT TË OHRIT TRASHËGIMI KULTURORE
ME RËNDËSI TË VEÇANTË**

Neni 1

Në Ligjin për shpalljen e Qendrës së vjetër të Qytetit të Ohrit trashëgimi kulturore më rëndësi të veçantë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 47/11), pas nenit 3 shtohen dy nene të reja 3-a dhe 3-b, si vijojnë:

"Neni 3-a

(1) "Kompleks urban" në kuptimin e këtij ligji është pjesë e Qendrës së vjetër të Qytetit të Ohrit me karakteristika specifike urbane morfologjike dhe arkeologjike që përbëhet nga të paktën dy ose më shumë blloqe urbane, rrjet rrugor dhe/ose hapësira të hapura publike.

(2) Në përbërjen në Qendrës së vjetër të qytetit të Ohrit ka 19 komplekse urbane (në tekstin e mëtejme: komplekse urbane), edhe atë:

- Kompleksi Urban - 1: "Tabana",
- Kompleksi Urban - 2: "Bollnički",
- Kompleksi Urban - 3: "Mall Sveti Kliment",
- Kompleksi Urban - 4: "Robevc",
- Kompleksi Urban - 5: "Radnička",
- Kompleksi Urban - 6: "Sveta Sofija",
- Kompleksi Urban - 7: "Saraji i Poshtëm",
- Kompleksi Urban - 8: "Kaneo",
- Kompleksi Urban - 9: "Pllaoshnik",
- Kompleksi Urban - 10: "Sveti Vraçi",
- Kompleksi Urban - 11: "Kalaja e Samuilit",
- Kompleksi Urban - 12: "Porta e epërme-Teatër",
- Kompleksi Urban - 13: "Sveta Bogorodica Perivlepta",
- Kompleksi Urban - 14: "Çarshia",

- Kompleksi Urban - 15: "Mesokastro",
- Kompleksi Urban - 16: "Çinar",
- Kompleksi Urban - 17: "Koshishta",
- Kompleksi Urban - 18: "Voska" dhe
- Kompleksi Urban - 19: "Kej".

(3) Komplekset urbane në "Qendrën e vjetër të Qytetit të Ohrit" kanë sipërfaqe prej:

1. Kompleksi Urban - 1: "Tabana" 2 ha 76 a 01m2,
2. Kompleksi Urban - 2: "Bollnički" 66 ha 91 a m2,
3. Kompleksi Urban - 3: "Mall Sveti Kliment", 84 a 03 m2,
4. Kompleksi Urban - 4: "Robevc", 1 ha 33 a 40m2,
5. Kompleksi Urban - 5: "Radnička" 1 ha 87 a 67m2,
6. Kompleksi Urban - 6: "Sveta Sofija", 1 ha 32 a 78m2,
7. Kompleksi Urban - 7: "Saraji i Poshtëm", 1 ha 01 a 61m2,
8. Kompleksi Urban - 8: "Kaneo", 3 ha 08 a m2,
9. Kompleksi Urban - 9: "Pllaoshnik", 8 ha 07 a 61m2,
10. Kompleksi Urban - 10: "Sveti Vraçi", 2 ha 96 a 96m2,
11. Kompleksi Urban - 11: "Kalaja e Samuilit", 16 ha 45 a 41m2,
12. Kompleksi Urban - 12: "Porta e epërme-Teatër", 2 ha 35 a 94m2,
13. Kompleksi Urban - 13: "Sveta Bogorodica Perivlepta", 3 ha 95 a 36m2,
14. Kompleksi Urban - 14: "Çarshia", 3 ha 29 a 89m2,
15. Kompleksi Urban - 15: "Mesokastro", 5 ha 47 a 21m2,
16. Kompleksi Urban - 16: "Çinar", 4 ha 80 a 63 m2,
17. Kompleksi Urban - 17: "Koshishta", 7 ha 10 a 51m2,
18. Kompleksi Urban - 18: "Voska" 7 ha 61 a 88m2 dhe
19. Kompleksi Urban - 19: "Kej". 10 ha 06 a 90m2.

Neni 3-b

(1) Kufijtë e komplekseve urbane janë:

1. Kompleksi urban "Tabana" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka kufijtë në vijim:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e qendrës Sveti "Kliment Ohridski" me rr. "Makedonski Prosvetiteli" (PK 15495) dhe lëviz drejt jugut nëpër rr. "Makedonski Prosvetiteli" (PK 15459) dhe porti i qytetit (PK 15498) deri në prerjen me bregun e liqenit;

- në jug kufiri fillon nga prerja e portit (PK 15498) me bregun e liqenit dhe lëviz drejt perëndimit përkaj portit dhe e pret lumin dhe vazhdon drejt veriperëndimit deri në prerjen me rr. "Kosta Abrash" (PK 16347/1) prej ku lëviz drejt perëndimit duke përcjell bregun e liqenit përkaj rr. "Kosta Abrash" dhe përkaj kufirit jugor nga PK 16357 deri në prerjen me kufirin lindor nga PK 16358;

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e kufirit jugor prej PK 16357 me kufirin lindor prej PK 16358 dhe lëviz drejt veriut duke përcjellë kufirin lindor prej PK 16358, 16346/5, e pret rr. "Kosta Abrash" (PK 16346/1), lëviz drejt veriut duke përcjellë kufirin lindor nga PK 16352, 16300/2, 16300/1 prej ku lëviz drejt perëndimit duke përcjellë kufirin jugorë prej KP 16292, 16287, 16288, e pret rr. "Car Samuill" (PK 16253/1) prej ku lëviz drejt lindjes përrgjat rr. "Car Samuill" deri në prerjen me kufirin lindor nga PK 16285/2, 16285/1, 16285/3, 16230/1, 16229 deri në prerjen me rr. "Rashanec" (PK 16210/2) dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e PK 16229 me rr. "Car Samuil" (KP 16210/2) dhe lëviz drejt lindjes në mënyrë boshtore drejt rr. "Rashanec" deri në prerjen me rr. "Petar Çauale" (PK 15447) prej ku lëviz drejt lindjes përgjatë rr. "Petar Çauale" (PK 15447), e pret sheshin Sveti "Kliment Ohridski" deri në prerjen me rr. "Makedonski Prosvetiteli" (PK 15495).

2. Kompleksi urban "Bolnički" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka kufijtë në vijim:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e kufirit jugor prej PK 16285/3 me kufirin perëndimor prej PK 16285/1 dhe lëviz drejt jugut duke përcjellë kufirin jugor prej PK 16285/1, 16226, 16285/4, 16284/2, e pret rr. "Car Samuil" (KP 16253/1) dhe lëviz drejt perëndimit përgjatë rr. "Car Samuil" prej ku lëviz drejt jugut duke përcjellë kufirin perëndimorë prej PK 16288, kufiri jugor prej PK 16288, 16287, 16292, dhe lëviz drejt jugut duke përcjellë kufirin perëndimor prej PK 16299, 16301, 16300/2, 16356, e pret rr. "Kosta Abrash" (PK 16346/1), e përcjell kufirin perëndimor prej PK 16357 deri në prerjen me bregun e liqenit të Ohrit;

- në jug kufiri fillon nga prerja e kufirit perëndimor prej PK 16357 me bregun e Liqenit të Ohrit dhe lëviz drejt perëndimit duke përcjellë bregun e liqenit deri në prerjen me PK 16336/2;

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e bregut me liqenin me PK 16336/2 dhe lëviz drejt veriut përgjatë me PK 16336/2 deri në prerjen e rr. "Kosta Abrash" (PK 16346/1) prej ku lëviz drejt perëndimit në mënyrë boshtore nëpër rrugën e njëjtë prej ku lëviz drejt veriut përgjatë me PK 16346/10 deri në prerjen me rr. "Car Samuil" (16253/1) dhe

- ne veri kufiri fillon nga prerja e PK 16346/10 me rr. "Car Samuil" dhe lëviz drejt lindjes në mënyrë boshtore drejt rr. "Car Samuil" deri në prerjen me kufirin lindorë prej PK 16277 prej ku lëviz drejt veriut duke përcjellë kufirin lindorë prej PK 16277m 16273 deri në prerjen me krakun nga rr. "Car Samuil" prej ku lëviz në mënyrë boshtore nëpër degën e rrugicës deri në prerjen me kufirin lindorë nga PK 16280 prej ku lëviz drejt veriut duke përcjellë kufirin lindorë prej PK 16280 deri në prerjen me kufirin jugorë pre PK 16230/2, prej ku lëviz drejt lindjes duke përcjellë kufirin jugorë prej PK 16230/2 dhe 16285/3 deri në prerjen me kufirin perëndimorë prej PK 16285/1.

3. Kompleksi Urban "Mall Sveti Kliment" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka kufijtë në vijim:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Universiteti i Klimentit" (PK 16107/1) me ndarjen e rr. "Rashanec" (KP 16210/2) dhe lëviz drejt lindjes përgjatë rr. "Rashanec" deri në prerjen me kufirin perëndimorë prej PK 16213 prej ku lëviz drejt jugut duke përcjellë kufirin perëndimorë me PK 16213, 16285/3 prej ku lëviz drejt perëndimit duke përcjellë kufirin veriorë me PK 16285/3, 16231, 16230/2 prej ku lëviz drejt jugut duke përcjellë kufirin perëndimorë prek PK 16231, 16286 deri në prerjen me kufirin veriorë nga rr. "Car Samuil" (PK 16253/1);

- në jug kufiri fillon nga prerja e kufirit jugorë prej PK 16286 me kufirin veriorë nga rr. "Car Samuil" (PK 16253/1) dhe lëviz drejt perëndimit duke përcjellë kufirin perëndimorë me PK 16253/1, 16283, 16282, 16284, 16281 prej ku lëviz drejt jugut duke përcjellë kufirin perëndimorë me PK 16281 deri ne ndarjen me rr. "Car Samuil" prej ku

lëviz drejt perëndimit në mënyrë boshtore nëpër rr. "Car Samuil" deri në prerjen me rr. "Metodi Patçev" (PK 16241);

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e rr. "Car Samuil" me rr. "Metodi Petrov" dhe lëviz drejt veriut në mënyrë boshtore përgjatë rr. "Metodi Patçev" deri në prerjen me rr. "Ilindenska" (PK 16201) prej ku lëviz drejt veriperëndim përgjatë rr. "Ilindenska" deri në prerjen me rr. "Universiteti i Klimentit" dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e rr. "Ilindenska" me rr. "Universiteti i Klimentit" dhe lëviz drejt lindjes në mënyrë boshtore përgjatë rr. "Universiteti i Klimentit" deri në prerjen me rr. "Rashanec".

4. Kompleksi urban "Robevc" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka kufijtë në vijim:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Hristo Uzunov" (KP 15917/2) me rr. "Ilindenska" (PK 16201) dhe lëviz drejt juglindjes në mënyrë boshtore përgjatë rr. "Ilindenska" deri në prerjen me rr. "Metodi Patçev" (PK 16241) prej ku lëviz drejt jugut përgjatë rr. "Metodi Patçev" deri në prerjen me rr. "Car Samuil" (PK 16253/1) prej ku lëviz drejt jugut PK 16316, deri në prerjen me rr. "Kosta Abrash" (16346/1) prej ku lëviz drejt lindjes përgjatë rr. "Kosta Abrash" prej ku lëviz drejt jugut me PK 16336/2 deri në prerjen me bregun e liqenit të Ohrit;

- në jug kufiri fillon nga prerja e PK 16336/2 me bregun e liqenit dhe lëviz drejt perëndimit përkaj bregut të liqenit deri ne ndarjen me kufirin lindorë prej PK 16060;

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e kufirit të liqenit me kufirin lindorë prej KP 16060 dhe lëviz drejt veriut duke përcjellë kufirin lindorë prej PK 16059, 16059, deri në prerjen me rr. "Kosta Abrash" (PK 16027/2) prej ku lëviz drejt veriut nëpër ndarjen e rr. "Car Samuil", e pret rr. "Car Samuil" dhe lëviz drejt veriut duke përcjellë kufirin lindorë prej PK 15974, 15973, 15972, 15917/1 deri në prerjen me ndarjen me rr. "Hristo Uzinov" dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e PK 15917/1 me ndarjen e rr. "Hristi Uzinov" dhe lëviz drejt lindjes përgjatë rrugës deri në prerjen me rr. "Rashanec".

5. Kompleksi urban "Radnička" ne Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka kufijtë në vijim:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Universiteti i Klimentit" (PK 16107/1) me rr. "Hristo Uzinov" (PK 15917/2 dhe lëviz drejt jugperëndimit përgjatë rr. "Hristo Uzinov" deri në prerjen me kufirin perëndimorë prej PK 16189 prej ku lëviz drejt jugut duke përcjellë kufirin perëndimorë me PK 16189, 15917/3, 16192, 16252/1, 16023 deri në prerjen me rr. "Car Samuil" (PK 16253/1);

- në jug kufiri fillon nga prerja e kufirit perëndimorë prej PK 16023 me rr. "Car Samuil" dhe lëviz drejt lindjes përgjatë rr. "Car Samuil" deri në prerjen me rr. "Ilindenska" (PK 15901/1);

-në perëndim kufiri fillon nga prerja e rr. "Car Samuil" me rr. "Ilindenska" dhe lëviz drejt veriut në mënyrë boshtore përgjatë rr. "Ilindenska" deri në prerjen me rr. "Boro Shain" (PK 15748) dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e rr. "Ilindenska" me rr. "Boro Shain" dhe lëviz drejt juglindjes përgjatë rr. "Boro Shain" prej ku lëviz drejt verilindjes përgjatë rrugës së njëjtë deri në prerjen me rr. "Universiteti i Klimentit" (PK 16107/1) prej ku lëviz drejt lindjes në mënyrë boshtore përgjatë rr. "Universiteti i Klimentit" deri në prerjen me rr. "Hristo Uzinov".

6. Kompleksi Urban Sveta Sofija" në Qendrën e vjetër të Qytetit të Ohrit i ka kufijtë në vijim:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Car Samuil" (PK 16253/1) me degë nga rruga e njëjtë dhe lëviz drejt jugut në mënyrë boshtore përgjatë ndarjes deri te prerja me rr. "Kosta Abrash" (PK 16027/2) prej ku lëviz drejt jugut duke e përcjellë kufirin perëndimorë nga PK 16327/1 deri te prerja me bregun e liqenit;

- në jug kufiri fillon nga prerja e kufirit perëndimorë nga PK 16327/1 me bregun e liqenit dhe lëviz drejt perëndimit përreth bregut të liqenit deri te prerja me rr. "Ilindenska" (PK 16072);

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e bregut të liqenit me rr. "Ilindenska" (PK 16072) dhe lëviz drejt veriut përgjatë rr. "Ilindenska", dhe lëviz drejt perëndimit duke e përcjellë kufirin veriorë PK 16092/3, 16092/2 deri te prerja me kufirin lindorë nga PK 16091/1 dhe lëviz drejt veriut duke e përcjellë kufirin lindorë nga PK 16091/1, 16032 deri te prerja me rr. "Ilindenska" prej ku lëviz drejt veriut përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Car Samuil" dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e rr. "Ilindenska" me prerjen me rr. "Car Samuil" dhe lëviz drejt lindjes përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me degën nga e njëjta rrugë.

7. Kompleksi urban "Saraji i Poshtëm" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka kufijtë në vijim:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Car Samuil" (PK 16006/2) me rr. "Ilindenska" (PK 15901/1) dhe lëviz drejt jugut përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me kufirin veriorë nga PK 16073 prej ku lëviz drejt jugut duke e përcjellë kufirin perëndimorë nga PK 16073, dhe lëviz drejt lindjes duke e përcjellë kufirin jugorë nga PK 16073 prej ku lëviz drejt jugut në mënyrë boshtore përgjatë rr. "Ilindenska" deri te prerja me bregun e liqenit;

- në jug kufiri fillon nga prerja e rr. "Ilindenska" me bregun e liqenit dhe lëviz drejt perëndimit përreth bregut të liqenit deri te prerja me PK 16425/1;

- në perëndim kufiri fillon me prerjen e bregut të liqenit me PK 16425/1 dhe lëviz nëpër PK 16425/1 deri te prerja me rr. "Koço Racin" (PK 16045) prej ku lëviz përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Gligor Përliçev" dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e rr. "Koco Racin" me rr. "Gligor Përliçev" dhe lëviz drejt lindjes përgjatë rr. "Gligor Përliçev" deri te prerja me rr. "Car Samuil" prej ku lëviz drejt veri-perëndim përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Ilindenska".

8. Kompleksi urban "Kaneo" në Qendrën e vjetër të Qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Kuzman Kapidan" (PK 15809/1) me rr. "Braça Milladinovci" (PK 15809/1) dhe lëviz drejt jugut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Koço Racin" (PK 16085/1) prej ku lëviz drejt jugut përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me PK 16425/1 dhe lëviz drejt jugut nëpër PK 16425/1 deri te prerja me bregun e liqenit.

- në jug kufiri fillon nga prerja e PK 16425/1 me bregun e liqenit dhe lëviz drejt perëndimit përreth bregut të liqenit deri te prerja me anën perëndimore të bregut të liqenit.

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e obalës jugore me atë perëndimore nga bregu i liqenit dhe lëviz drejt veriut duke e përcjellë anën perëndimore deri te prerja me kufirin jugorë nga PK 16373 dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e anës perëndimore me kufirin jugorë nga PK 16373 dhe lëviz drejt lindjes duke e përcjellë kufirin jugorë nga PK 16373 deri te prerja me ndarjen e rr. "Koço Racin" (PK 16406) prej ku lëviz drejt lindjes në mënyrë boshtore përgjatë degës deri te prerja me rr. "Koço Racin" (PK 16085/1) prej ku lëviz drejt veriut duke e përcjellë kufirin jugorë nga PK 15846/1, 15842/3, deri te prerja me rr. "Braça Milladinovci".

9. Kompleksi urban "Pllaoshnik" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e PK 15810/2 me rr. "Kuzman Kapidan" (PK 15809/1) dhe lëviz drejt jugut në mënyrë boshtore nëpër degën e rrugës së njëjtë deri te prerja me kufirin veriorë nga PK 16041 prej ku lëviz drejt jug-perëndimit duke e përcjellë kufirin perëndimorë nga PK 16041, 15843/1, 15854, 15852/3, 15853/1, 15853/2 deri te prerja me rr. "Koço Racin" (PK 16085/1);

- në jug kufiri fillon nga prerja e rr. "Koço Racin" me ndarjen e saj (PK 16406) dhe lëviz drejt perëndimit përgjatë ndarjes, dhe e përcjellë kufirin veriorë të PK 16376 deri te prerja me bregun e liqenit;

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e kufirit veriorë nga PK 16376 me bregun e liqenit dhe lëviz drejt veriut përreth bregut të liqenit deri te kufiri jugorë nga PK 16362 dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e bregut të liqenit me kufirin jugorë nga PK 16362 dhe lëviz drejt lindjes duke e përcjellë kufirin jugorë nga PK 16362, 16364, 15833/1, dhe lëviz drejt lindjes duke kaluar nëpër PK 15813/1, dhe lëviz drejt lindjes duke e përcjellë kufirin jugorë nga PK 15813/1, 15827/1, 15814/1, 15815, 15816/1, dhe lëviz drejt veriut duke e përcjellë kufirin lindorë nga PK 15816/1, 15816/2 prej ku lëviz drejt lindjes nëpër PK 15810/2 deri te prerja me rr. "Kuzman Kapidan".

10. Kompleksi urban "Sveti Vraçi" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e ndarjes nga rr. "Ilindenska" me rr. "Ilindenska" (PK 15901/1) dhe lëviz drejt jugut në mënyrë boshtore përgjatë rr. "Ilindenska" deri te prerja me rr. "Car Samuil" (PK 16006/2) prej ku lëviz drejt jugut përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Gligor Përliçev" prej ku lëviz drejt perëndimit përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Koço Racin" (PK 16045) dhe lëviz drejt jugut përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Braça Milladinovci" (PK 15809/1);

- në jug kufiri fillon nga prerja e rr. "Koço Racin" me rr. "Braça Milladinovci" dhe lëviz drejt veri-perëndim përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Kuzman Kapidan" (PK 15809/1);

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e rr. "Braça Milladinovci" me rr. "Kuzman Kapidan" dhe lëviz drejt veriut në mënyrë boshtore përgjatë rr. "Kuzman Kapidan" deri te prerja me PK 15721 dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e rr. "Kuzman Kapidan" me PK 15721 dhe lëviz drejt lindjes nëpër PK 15721 dhe e pret rr. "Braça Milladinovci", lëviz drejt lindjes nëpër PK 15901/4 dhe ndarjes së rr. "Ilindenska" deri te prerja me rr. "Ilindenska".

11. Kompleksi urban "Kalaja e Samoilit" në Qendrën e vjetër të Qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e anës veriore me anën lindore nga rr. "Kirili dhe Metodi" (PK 14548/1) dhe lëviz drejt jugut nëpër rrugën e njëjtë deri te prerja me rr. "Kuzman Kapidan" (PK 15809/1);

- në jug kufiri fillon nga prerja e rr. "Kirili dhe Metodi" me rr. "Kuzman Kapidan" dhe lëviz drejt jug-perëndimit në mënyrë boshtore përgjatë rr. "Kuzman Kapidan" deri te prerja me PK 15810/2 dhe lëviz drejt perëndimit përgjatë PK 15810/2 prej ku lëviz drejt jugut duke e përcjellë kufirin perëndimorë nga PK 15817, 15818, 15825, dhe lëviz drejt perëndimit duke e përcjellë kufirin perëndimorë nga PK 15809/1, 15826/1, 15827/2, 15813/4, 15813/2, deri te prerja me kufirin lindorë nga PK 15833/2;

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e kufirit lindorë të PK 15833/2 me kufirin lindorë nga PK 16370/1 dhe lëviz drejt veriut duke e përcjellë kufirin lindorë nga PK 16370/1, 16368, 16367, 16366, 16365 deri te prerja me bregun e liqenit prej ku lëviz drejt veriut duke e përcjellë bregun e liqenit deri te prerja me kufirin jugorë nga PK 14077/1 dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e bregut të liqenit me kufirin jugor nga PK 14070 dhe lëviz drejt lindjes duke e përcjellë kufirin jugorë nga PK 14077/1, 14409/2, 14407/1, 14407/2, 14548/5, anën veriore nga rr. "Kirili dhe Metodi" deri te prerja me anën lindore nga rruga e njëjtë.

12. Kompleksi urban "Porta e Epërme-Teatër" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Kuzman Kapidan" (PK 15809/1) me rr. "Universiteti i Klimentit" (PK 16107/1) dhe lëviz drejt jugut përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Boro Shain";

- në jug kufiri fillon nga prerja e rr. "Universiteti i Klimentit" me rr. "Boro Shain" dhe lëviz drejt jug-perëndimit përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Ilindenska" (PK 15901/1) prej ku lëviz drejt perëndimit përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Braça Milladinovci" prej ku lëviz drejt perëndimit përgjatë rrugës nëpër PK 15721 deri te prerja me rr. "Kuzman Kapidan" (PK 15809/1);

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e PK 15721 me rr. "Kuzman Kapidan" dhe lëviz drejt veriut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja e anës së saj veriore dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e ndarjes perëndimore dhe veriore nga rr. "Kuzman Kapidan" dhe lëviz drejt lindjes përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Universiteti i Klimentit".

13. Kompleksi urban "Sveta Bogorodica Perivlepta" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e kufirit jugore nga PK 15596 me kufirin perëndimorë nga PK 15592 dhe lëviz drejt jugut duke e përcjellë kufirin perëndimorë nga PK 15592 deri te prerja me rr. "Universiteti i Klimentit" (PK 16107/1);

- në jug kufiri fillon nga prerja e kufirit perëndimorë nga PK 15592 me rr. "Universiteti i Klimentit" dhe lëviz drejt jugut përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Boro Shain";

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e rr. "Universiteti i Klimentit" me rr. "Boro Shain" dhe lëviz drejt veriut përgjatë rr. "Universiteti i Klimentit" deri te prerja me kufirin jugorë nga PK 15596 dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e rr. "Universiteti i Klimentit" me kufirin jugorë nga PK 15596 dhe lëviz drejt lindjes duke e përcjellë kufirin jugorë nga PK 15596 deri te prerja me kufirin perëndimorë nga PK 15592.

14. Kompleksi urban "Çarshia" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e PK 14548/1 me rr. "Makedonski Prosvetiteli" (PK 15519/1) dhe lëviz drejt jugut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me PK 15495;

- në jug kufiri fillon nga prerja e rr. "Makedonski Prosvetiteli" me PK 15495 dhe lëviz drejt perëndimit nëpër PK 15495, sheshi Sveti "Kliment Ohridski" deri te prerja me rr. "Petar Çauale";

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e sheshit Sh. "Kliment Ohridski" me rr. "Petar Çauale" (PK 15447) dhe lëviz drejt veriut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Universiteti i Klimentit" dhe lëviz drejt veriut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me PK 15200 prej ku lëviz drejt veriut deri te prerja me rr. "Branko Shotra" prej ku lëviz drejt veriut deri te prerja me rr. "Dimçe Malenko" (PK 14883) dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e rr. "Branko Shotra" me rr. "Dimçe Malenko" dhe lëviz drejt lindejs në mënyrë boshtore përgjatë rr. "Dimçe Malenko" deri te prerja me rr. "Sh. Kliment i Ohrit" (PK 15389) prej ku lëviz drejt veriut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me PK 14548/1 prej ku lëviz drejt lindjes deri te prerja me rr. "Makedonski Prosvetiteli".

15. Kompleksi urban "Mesokastro" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Dimçe Malenko" (PK 14883) me rr. "Branko Shotra" dhe lëviz drejt jugut përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me PK 15200 prej ku lëviz drejt lindjes nëpër PK 15200 deri te prerja me rr. "Universiteti i Klimentit" (PK 16107/1) prej ku lëviz drejt jugut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Petar Çauale" prej ku lëviz përgjatë rr. "Petar Çauale" (PK 15447) deri te prerja me degën jugore nga rruga e njëjtë;

- në jug kufiri fillon nga prerja e rr. "Petar Çauale" me degën e saj jugore dhe lëviz drejt perëndimit në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Rashanec" (PK 16210/2) prej ku lëviz drejt perëndimit në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me degën e saj perëndimore;

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e rr. "Rashanec" me ndarjen e vet perëndimore dhe lëviz drejt veriut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Universiteti i Klimentit" prej ku lëviz drejt veriut duke e përcjellë kufirin lindorë nga PK 16153, 16123, 15611, 15605, 15599, 15593, e pret PK 15592 deri te prerja me rr. "Nada Fileva" (PK 15132), dhe lëviz përreth kufirit lindorë nga PK 14723 deri te prerja me rr. "Kirili dhe Metodi" (PK 14548/1) dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e PK 14723 me rr. "Kirili dhe Metodi" dhe lëviz drejt lindjes në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Dimçe Malenko" deri te prerja me rr. "Branko Shotra".

16. Kompleksi urban "Çinar" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Bulevar Turististička" (PK 14898/1) me rr. "Makedonski Prosvetiteli" (PK 15519/1) dhe lëviz drejt jugut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me PK 14548/1;

- në jug kufiri fillon nga prerja e rr. "Makedonski Prosvetiteli" me PK 14548/1 dhe lëviz drejt perëndimit nëpër PK 14548/1 deri te prerja me rr. "Sh. Kliment i Ohrit" (PK 15389) prej ku lëviz drejt jugut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Dimçe Malenko" (PK 14883) dhe lëviz drejt perëndimit përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Kiril dhe Metodi" (PK 14348/1) prej ku lëviz drejt perëndimit në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me kufirin lindorë nga PK 14721;

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e rr. "Kirili dhe Metodi" me kufirin lindorë nga PK 14721 dhe lëviz drejt veriut duke e përcjellë kufirin lindorë nga PK 14721, 14669, 14670, deri te prerja me rr. "Goce Dellçev" (PK 14548/1), dhe e pret rr. "Abas Emin" (PK 14762/1) dhe lëviz drejt veriut përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Bulevard Turistička" dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e rr. "Abas Emin" me rr. "Bulevard Turistik" dhe lëviz drejt lindjes në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Makedonski Prosvetiteli".

17. Kompleksi urban "Koshishta" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Goce Dellçev" (PK 14548/1) me kufirin perëndimorë nga PK 14668 dhe lëviz drejt juglindjes duke e përcjellë kufirin perëndimorë të PK 14668, deri te prerja me rr. "Kirili dhe Metodi" (PK 14348/1) prej ku lëviz drejt lindjes përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me kufirin perëndimorë nga PK 14873 prej ku lëviz drejt jugut duke e përcjellë kufirin perëndimorë nga PK 14873, e pret rr. "Nada Fileva" (PK 15132), e pret PK 15592, lëviz drejt jugut nëpër PK të njëjtë deri te prerja me kufirin veriorë nga PK 15593;

- në jug kufiri fillon nga prerja e PK 15592 me kufirin perëndimorë nga PK 15593 dhe lëviz drejt jugut duke e përcjellë kufirin veriorë nga PK 15593, 15594, 15596 deri te prerja me rr. "Kirili dhe Metodi";

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e kufirit veriorë nga PK 15598 me rr. "Kirili dhe Metodi" dhe lëviz drejt veriut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me PK 14482 prej ku lëviz drejt veriut përgjatë PK së njëjtë deri te prerja me PK 14490 prej ku lëviz drejt veriut në mënyrë boshtore përgjatë PK së njëjtë deri te prerja me rr. "Goce Dellçev" dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e PK 14490 me rr. "Goce Dellçev" dhe lëviz drejt lindjes përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me kufirin perëndimorë nga PK 14668.

18. Kompleksi urban "Voska" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Goce Dellçev" (PK 14548/1) me PK 14450 dhe lëviz drejt jugut përgjatë PK së njëjtë deri te prerja me PK 14482 deri te prerja me rr. "Kirili dhe Metodi" (PK 14348/1) prej ku lëviz drejt jugut në mënyrë boshtore përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me degën jugore nga rruga e njëjtë;

- në jug kufiri fillon nga prerja e rr. "Kirili dhe Metodi" me ndarjen e saj jugore dhe lëviz drejt perëndimit nëpër ndarjen jugore nga rr. "Kirili dhe Metodi" deri te prerja me kufirin veriorë nga PK 14409/1, 14409/3 deri te prerja me bregun e liqenit;

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e PK 14409/3 me bregun e liqenit dhe lëviz drejt veriut duke e përcjellë bregun e liqenit deri te prerja me lumin Grashnicë (PK

13137/2 KK Ohër 3, PK 14071/1 KK Ohër 3 dhe PK 14383 KK Ohër 3) dhe lëviz drejt veriut përgjatë lumit deri te prerja me rr. "Goce Dellçev" dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e lumit Grashnicë me rr. "Goce Dellçev" dhe lëviz drejt lindjes në mënyrë boshtore përgjatë rr. "Goce Dellçev" deri te prerja me PK 14450.

19. Kompleksi urban "Kej" në Qendrën e vjetër të qytetit të Ohrit i ka këto kufij:

- në lindje kufiri fillon nga prerja e rr. "Partizanska" (PK 15519/1) me rr. "Jane Sandanski" (PK 16476) dhe lëviz drejt jugut deri te prerja me rr. "Kej Marshall Tito" (PK 16539/1) dhe bregu i liqenit;

- në jug kufiri fillon nga prerja e rr. "Jane Sandanski" me rr. "Kej Marshall Tito" dhe liqeni dhe lëviz drejt perëndimit duke e përcjellë bregun e liqenit deri te prerja me PK 15498;

- në perëndim kufiri fillon nga prerja e rr. "Kej Marshall Tito" me PK 15498 dhe lëviz drejt veriut nëpër PK 15498, 15495 deri te prerja me rr. "Makedonski Prosvetiteli" (PK 15519/1) deri te prerja me rr. "Partizanska" dhe

- në veri kufiri fillon nga prerja e rr. "Makedonski Prosvetiteli" me rr. "Partizanska" dhe lëviz drejt lindjes përgjatë rrugës së njëjtë deri te prerja me rr. "Jane Sandanski".

(2) Komplekset urbane, secili prej tyre në kuandër të kufijve të vet, sipas komunave kadastrale të cilave u takojnë, i përfshijnë plotësisht apo pjesërisht parcelat kadastrale së më poshtë (PK):

1. Kompleksi urban "Tabana":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Tabana": PK 15495, 15498, 16358, 16346/5, 16346/1, 16352, 16300/2, 16300/1, 16292, 16287, 16288, 16253/1, 16285/2, 16285/1, 16285/3, 16230/1, 16229, 16210/2, 15447 dhe

- PK në Kompleksin urban "Tabana": PK 16357, 16346/1, 16356, 16300/2, 16301, 16299, 16298, 16297, 16289, 16290, 16295, 16291, 16292, 16287, 16288, 16253/1, 16285/4, 16226, 16225, 16227, 16221, 16222, 16285/1, 16285/3, 16213, 16223, 16224, 15447, 15485/1, 15485/2, 15484, 16220, 15460, 15459, 15465, 15466, 15464, 15463, 15470, 15469, 15462, 15475, 15476, 15477, 15479, 15480, 15483, 15478, 15482, 15481, 15486/1, 15487, 15486/2, 16293/1, 16293/2, 15488, 16294/1, 16294/2, 15489, 15490, 15497/2, 16346/12, 15497/1, 16346/13, 16296, 15496, 15492/1, 15492/3, 15491/3, 15491/4, 15491/1, 15493, 15495.

2. Kompleksi urban "Bollnički":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Bollnički": PK 16285/3, 16285/1, 16226, 16285/4, 16253/1, 16253/3, 16288, 16287, 16292, 16299, 16301, 16300/2, 16356, 16346/1, 16357, 16336/2, 16346/10, 16277, 16273, 16280, 16230/2 dhe

- PK në kompleksin urban "Bollnički": PK 16231, 16286, 16288, 16282, 16281, 16300/1, 16351, 16352, 16353, 16354, 16355, 16350, 16349, 16347, 16348, 16302, 16346/2, 16346/5, 16358, 16359/1, 16359/2, 16361/3, 16361/2, 16360, 16361/1, 16345/1, 16342/1, 16341/1, 16337/3, 16344/1, 16345/2, 16344/2, 16312/2, 16341/2, 16339/2, 16340/1, 16339/1, 16336/1, 16337/1, 16337/2, 16343, 16310, 16309, 16303, 16305, 16306, 16307, 16304, 16308, 16311, 16346/11, 16313/2, 16314, 16346/10, 16315, 16313/14.

3. Kompleksi urban "Mall Sveti Kliment":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Mall Sveti Kliment": PK 16107/1, 16210/2, 16213, 16285/3, 16231, 16230/2, 16231, 16286, 16253/1, 16283, 16282, 16284, 16281, 16241, 16201 dhe

- PK në kompleksin urban "Mall Sveti Kliment": PK 16172, 16173, 16175, 16176/1, 16177/1, 16176/2, 16205/3, 16174, 16206, 16210/3, 16209/1, 16209/2, 16210/1, 16210/2, 16211/2, 16208, 16237, 16233/1, 16233/2, 16228, 16230/1, 16229, 16232/2, 16232/1, 16234, 16235/2, 16235/1, 16278/2, 16279, 16280, 16278/1, 16236, 16239, 16240/2, 16240/4, 16240/11, 16240/3, 16270, 16272, 16273, 16277, 16276, 16275/2, 16275/1, 16268/2, 16268/1, 16269, 16267, 16266/2, 16244, 16245, 16266/1, 16268/3, 16265, 16201, 16247, 16202, 16242, 16204, 16200, 16199, 16248/2, 16198/1, 16198/2, 16183/2, 16183/1, 16183/3, 16182, 16179, 16178, 16203/3, 16241, 16203/1, 16203/2, 16205/1, 16177/2, 16207, 16205/2, 16238, 16243.

4. Kompleksi urban "Robevc":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Robevc": PK 15917/2, 16201, 16241, 16253/1, 16316, 16346/1, 16336/2, 16060, 16059, 16027/2, 15974, 15973, 15972, 15917/1 dhe

- PK në kompleksin urban "Robevc": PK 16189, 15917/3, 16190, 16191, 16195, 16192, 16196, 16250/2, 16197, 16248/1, 16249, 16246, 16262/2, 16262/1, 16261, 16268, 16264, 16260, 16259/2, 16259/1, 16250/3, 16256, 16250/2, 16257, 16255, 16023, 16252/1, 16251, 16250/1, 16252/2, 16193, 16026, 16025, 16258, 16326, 16324, 16325, 16326, 16323/2, 16323/1, 16323/3, 16346/3, 16320, 16322, 16321, 16318, 16319, 16317, 16316, 16027/2, 16327/1, 16327/2, 16328, 16329, 16330/2, 16330/1, 16330/3, 16330/4, 16331, 16333/1, 16335, 16334/1, 16332/1, 16332/2, 16334/2.

5. Kompleksi urban "Radnička":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Radnička": PK 16107/1, KPI 15917/2, KPI 16189 15917/3, 16192, 16252/1, 16023, KPI 16253/1, KPI 15901/1, KPI 15748 dhe

- PK në kompleksin urban "Radnička": PK 15778, 15779/1, 15780, 15779/2, 15867, 15868, 15905, 15869, 15863, 15864, 15911, 15866, 15865, 15912, 15913, 15859, 15860, 15861/1, 15861/2, 15862, 15789, 15914, 15915, 16138, 16139, 15916/1, 15916/2, 16188/1, 16188/3, 16141, 16188/2, 16187, 16186, 16184, 16144/1, 16144/2, 16144/3, 16180, 16185, 16181, 15917/1, 15972, 15973, 15974, 15975, 15977, 15976, 15978/2, 15978/1, 15978/3, 15969, 15918, 15919, 15967, 15964, 15968, 15966, 15980, 15981, 15979, 15978/1, 15965, 15961, 15963, 15962, 15982, 15983, 15984, 15985, 15924/1, 15923/2, 15921, 15924/2, 15923/1, 15904, 15922, 15920, 15908/2, 15910, 15909, 15908/1, 15906, 15907, 15906, 15903, 15902.

6. Kompleksi urban "Sveta Sofija":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Sveta Sofija": PK 16253/1, PK 16027/2, PK 16327/1, PK 16072, 16092/3, 16092/2, PK 16091/1, 16032 dhe

- PK në kompleksin urban "Sveta Sofija": PK 16013, 16014, 16253/1, 16017, 16016, 16018, 16019, 16020, 16018, 16022, 16024, 16021, 16030, 16346/1, 15901/1, 16973, 16072, 16070, 16071, 16093/2, 16094, 16093/1, 16096/2, 16381, 16380, 16100, 16098, 16097/1, 16069, 16102/2, 16101, 16102/1, 16097/2, 16104, 16103/1, 16066, 16068/2, 16068/1, 16056/5, 16062, 16346/8, 16346/9, 16061, 16060, 16059, 16058, 16064/1, 16054/2, 16063,

16056/6, 16054/3, 16054/1, 16057, 16056/4, 16056/3, 16056/1, 16064/4, 16051/2, 16052, 16051/1, 16065, 16067, 16056/2, 16053, 16028, 16055, 16029, 16027/1, 16027/2.

7. Kompleksi urban "Saraj i Poshtëm":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Saraj i Poshtëm": PK 16006/2, PK 15901/1, PK 16073, PK 16425/1, PK 16045 dhe

- PK në kompleksin urban "Saraj i Poshtëm": PK 16008/3, 16012, 16015, 16008/1, 16008/2, 16009/2, 16009/1, 16011, 16010, 16031/1, 16032, 16007/1, 16031/2, 16007/1, 16033, 16034/3, 16034/1, 16035, 16036, 16034/2, 16046, 16045, 16047, 16048, 16049/2, 16050, 16049/1, 16077, 16074, 16075, 16091/1, 16078/2, 16075/1, 16076, 16088, 16089, 16090, 16386, 16385/2, 16384, 16385/3, 16385/2, 16385, 16387/1, 16387/2, 16393, 16425/5, 16091/2, 16092/5, 16092/1, 16092/3, 16095, 16096/1, 16092/6, 16092/4, 16383, 16382.

8. Kompleksi urban "Kaneo":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Kaneo": PK 15809/1, PK 15809/1, PK 16085/1, PK 16425/1, PK 16373, PK 16406, PK 15846/1, 15842/3 dhe

- PK në kompleksin urban "Kaneo": PK 16376, 16378, 16379, 16377, 16407, 16410, 16411, 16412, 16413, 16409, 16408, 16414, 16417, 16415, 16416, 16418/1, 16418/2, 16426/1, 16426/2, 16419, 16418/3, 16405, 16404, 16402, 16401/5, 16401/4, 16401/3, 16401/1, 16403, 16401/2, 15851, 15850, 16399, 16400, 16420, 16397, 16398, 16421, 16422/1, 16422/2, 16425/1, 16424, 16425/4, 16425/2, 16423, 16425/3, 16391/3, 16388/3, 16391/2, 16391/1, 16392, 16388/1, 16388, 15853/2, 15853/1, 15852/1, 15852/2, 15852/3, 15854, 16396, 16395, 16394, 15857, 15855, 15856, 15844/1, 15844/2, 15843/1, 15844/3, 16084/2, 16084/3, 16082, 15843/2, 15843/3, 16041, 16039, 16040, 16042, 16044, 16043/1, 16043/2, 16079, 16080, 16078/1, 16081/2, 16081/1, 16086/2, 16086/1, 16087, 16389, 16390.

9. Kompleksi urban "Pllaoshnik":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Pllaoshnik": PK 15810/2, PK 15809/1, PK 16041, 15843/1, 15854, 15852/3, 15853/1, 15853/2, PK 16085/1, PK 16406, PK 16376, PK 16362, 16364, 15833/1, PK 15813/1, 15827/1, 15814/1, 15815, 15816/1, 15816/2, PK 15810/2 dhe

- PK në kompleksin urban "Pllaoshnik": PK 16373, 15833/3, 16374, 16375, 15848, 15847, 16372/1, 16372/2, 16371, 16370/2, 15833/2, 16370/1, 15813/2, 15813/4, 15827/2, 15826/1, 15826/2, 16369, 16368, 16367, 16366, 16355, 15828, 15838, 15809/2, 15834, 15835, 15825, 15818, 15817, 15809/1, 15824, 15820, 15821, 15822, 15829, 15830, 15831/3, 15831/2, 15831/1, 15831/4, 15832/2, 15832/1, 15837/2, 15837/1, 15836/2, 15809/3, 15836/1, 15837/3, 15842/3, 15839/1, 15839/2, 15840/5, 15840/2, 15840/4, 15840/1, 15841, 15840/3, 15842/2, 15846/2, 15846/3, 15845, 15846/1, 15849, 15842/1.

10. Kompleksi urban "Sveti Vraçi":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Sveti Vraçi": PK 15901/1, PK 16006/2, PK 16045, PK 15809/1, PK 15721, PK 15901/4 dhe

- PK në kompleksin urban "Sveti Vraçi": PK 15726, 15727, 15728, 15729, 15762, 15809/1, 15760, 15759/2, 15759/3, 15809/5, 15761, 15759/1, 15732, 15752, 15751, 15754, 15753, 15757, 15755, 15775, 15758, 15774, 15926/1, 15776, 15777, 15870, 15871/3, 15873/1, 15871/1, 15871/2, 15873/2, 15874, 15875, 15872, 15894, 15897,

15898, 15899, 15900, 15895, 15896, 15928/2, 15927, 15925, 15958, 15953, 15828/1, 15928/3, 15948, 15954, 15949, 15955, 15956, 15951, 15950, 15945/2, 15994, 15992, 15995, 16005, 16006/3, 15991, 15990, 16007/2, 15989, 15987, 15986, 15960, 15993, 15959, 15988, 15770, 15773/2, 15773/1, 15876, 15878, 15879, 15892, 15893, 15929, 15930, 15931, 15932, 15933, 15938/1, 15938/2, 15926, 15944, 15945/1, 15946, 15943/2, 15947, 15996, 15997, 15997, 16002, 16003, 16004, 16037, 16038, 16001, 15998, 16000, 15943/3, 15943/1, 15943/2, 15942, 15941, 15940, 15936, 15935, 15937, 15891, 15934, 15890, 15881, 15877, 15880, 15772, 15771, 15767, 15768, 15766, 15763, 15769, 15882, 15883, 15885, 15821, 15884, 15886, 15888/3, 15888/2, 15887/1, 15889, 15887/2, 15939, 15884/2, 15819, 15765/3, 15809/6, 15764, 15764/4, 15765/1, 15765/2, 15809/6.

11. Kompleksi urban "Kalaja e Samoilit":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Kalaja e Samoilit": PK 15809/1, PK 15810/2, PK 15817, 15818, 15825, PK 15809/1, 15826/1, 15827/2, 15813/4, 15813/2, PK 15833/2, PK 16370/1, 16368, 16367, 16366, 16365, PK 14077/1, PK 14077/1, 14409/2, 14407/1, 14407/2, 14548/5 dhe

- PK në Kompleksin urban "Kalaja e Samoilit": PK 14410, 14408, 14409, 14409/1, 14410/2, 14077/2, 14409/3, 14078/2, 14078/1, 16363, 16362, 16364, 15789, 15797, 15793, 15813/1, 15827/1, 15815, 15814/1, 15814/2, 15816/1, 15816/2, 15806/2, 15806/1, 15811/1, 15881/2, 15881/3, 15812/2, 15810/1, 15810/3, 15808, 15808/1, 15805/1, 15805/4, 15805/3, 15805/2, 15803/1, 15803/2, 15723/2, 15805/5, 15807/1, 15807/2, 15804, 15801, 15800, 15802, 15725, 15724/2, 15724/1, 15724/3, 15723/1, 15690, 15689/1, 15689/2, 15686, 15687, 15688, 15795/3, 15795/2, 15799, 15794, 15795/1, 15796/1, 15796/2, 15664, 15665, 15685/1, 15685/3, 15666, 15685/2, 15663/2, 15662, 15663/1, 15809/5, 15641, 15643, 15640, 15642, 14558, 15659, 15658, 15660, 15661, 15657/3, 15657/2, 15657/1, 15654, 15655, 15656, 15653, 15673, 15675, 15651, 15650, 15652, 15649, 15648/3, 15648/1, 15648/2, 15647, 15646, 15637, 15638/1, 15645, 15635, 15636/4, 15636/3, 15636/2, 15639/1, 15639/2, 15644, 15639/3, 15636/2, 15638/2, 15636/2.

12. Kompleksi urban "Porta e Epërme-Teatër":

- PK nga kufijtë e Kompleksit urban "Porta e Epërme-Teatër": PK 15809/1, PK 16107/1, PK 15901/1, PK 15721 dhe

- PK në kufijtë e Kompleksit urban "Porta e Epërme-Teatër": PK 15669/2, 15670, 15671, 15672, 15674, 15678, 15676/2, 15676/1, 15676/3, 15676/4, 15679, 15901/1, 15677, 15700, 15702, 15701, 15703, 15704, 15704/2, 15711, 15712, 15713, 15714, 15699, 15715, 15717, 15731, 15716, 15733, 15734, 15735, 15747, 15749, 15750, 15781, 15736/1, 15737/1, 15737/2, 15736/2, 15739, 15738, 15743, 15744/1, 15745/1, 15744/2, 15745/2, 15782, 15746, 15787, 15783, 15784, 15785, 15786, 15788, 15698, 15730, 15719, 15718, 15722, 15720, 15697, 15693, 15691/3, 15691/2, 15691/1, 15692, 15684, 15696, 15695, 15694, 15681, 15682, 15680/1, 15680/2, 15683, 15809/4, 15667/2, 15667/1, 15669/1, 15667/3, 15667/4, 15668, 15809/8.

13. Kompleks Urban "Sveta Bogorodica Perivlepta":

- PK prej kufijve të Kompleksit Urban "Sveta Bogorodica Perivlepta": PK 15596, KP 15592, KP 16107/1, KP 15596 dhe

- PK në Kompleksin Urban "Sveta Bogorodica Perivlepta": PK 15593, 15595, 15598, 15599, 15605, 15594, 15620, 15611, 15607, 15608, 15606, 15706, 15610, 15609, 15708, 15707, 15705, 15709, 15710/2, 15710/1, 15621/2, 15740, 15741, 15742/1, 15742/2, 15790/1, 15791, 99999/1, 15792/4, 15792/1, 15858, 16135/1, 16135/2, 16135/3, 15792/3, 15792/2, 15621/5, 15621/1, 15622, 16136, 16133, 16137, 16134/1, 16134/2, 16132/3, 16132/4, 15623/1, 15623/2, 15625, 15621/4, 15621/3, 15624/1, 15624/2, 16137/2, 16132/2, 16132/1, 16132/5, 16131, 16142/1, 16140, 16143, 16142/2, 16142/3, 16142/3, 16146, 16130/1, 16130/2, 16128/1, 16128/2, 16129, 16145, 16147/1, 16148, 16149/1, 16127, 16125/1, 16125/2, 16126, 16124, 16122, 16123, 16151, 16150/1, 16150/2, 16121, 16152/1, 16152/2, 16153, 16107/2.

14. Kompleks Urban "Çarshia":

- PK prej kufijve të Kompleksit Urban "Çarshia": PK 14548/1, PK 15519/1, PK 15495, PK 15447, PK 15200, PK 14883, PK 15389, PK 14548/1 dhe

- PK në Kompleksin Urban "Çarshia": PK 15114, 15389, 14896, 14897, 15116, 15117, 15118/1, 15118/2, 15110, 15114, 15158, 15159, 15160, 15164, 15165, 15166/1, 15166/2, 15213, 15208, 15209, 15210, 15211, 15212, 15216, 15217, 15218/2, 15218/1, 15219, 15276, 15277, 15278/1, 15278/2, 15279, 15275/1, 15274, 15284, 15335, 15111/3, 15111/1, 15111/2, 15111/4, 15111/5, 15112/1, 15112/3, 15115, 15113/4, 15113/1, 15113/2, 15113/3, 15161, 15162, 15163/1, 15163/3, 15163/2, 15214/1, 15214/2, 15519/2, 15519/3, 15215/3, 15215, 15519/4, 15519/5, 15275/2, 15215/2, 15519/8, 15275/3, 15390, 15391, 15441, 15474, 15468, 15467, 15449/2, 15449/1, 15448, 15446/1, 15446/2, 15445, 15444, 15430/1, 15430/2, 15439, 15440, 15438, 15437, 15439, 15436, 15433, 15434, 15403, 15400, 15399, 15398, 15397, 15396, 15395, 15394, 15402, 15401, 15380, 15397, 15386/1, 15386/2, 15386/3, 15350, 15347, 15381/1, 15382, 15346, 15345/2, 15343, 15342, 15341, 15340, 15389, 15344, 15348/1, 15348/2, 15349/1, 15330/1, 15329/2, 15328/2, 15330/2, 15334, 15333, 15292, 15290/2, 15290/1, 15297, 15293, 15291, 15332, 15289, 15288, 15287, 15285, 15270, 15107/1, 15273, 15272, 15271, 15222, 15221, 15220, 15207, 15206, 15205, 15204, 15203, 15202, 15201, 15168/2, 15168/1, 15170, 15167, 15157, 15155, 15153, 15156, 15121, 15122/1, 15126, 15125, 15124, 15124, 15123.

15. Kompleks Urban "Mesokastro":

- PK prej kufijve të Kompleksit Urban "Mesokastro": PK 14883, PK 15200, PK 16107/1, PK 15447, PK 16210/2, PK 16153, 16123, 15611, 15605, 15599, 15593, PK 15592, PK 15132, PK 14548/1, PK 14723 dhe

- PK në Kompleksin Urban "Mesokastro": PK 14723, 14873, 14874, 14879/3, 14879/4, 15876, 14877, 14875, 15878, 14881, 14880, 14879/1, 14879/2, 14882, 14886, 15127, 15130, 15128, 15129/1, 15129/2, 15149/1, 15131, 15145, 15146, 15149/2, 15148, 15147/2, 15152, 15153, 15150, 15151, 15173, 15169, 15174, 15173/1, 15147/1, 15170, 15176, 15177, 15172/2, 15175, 15178, 15171, 15169, 15199, 15197, 15200, 15224, 15225, 1523, 15227, 15268, 15267, 15269, 15286, 15137/2, 15132, 15133/1, 15133/2, 15134/1, 15134/2, 15136, 15135, 15144, 15137/1, 15139/2, 15139/1, 15139/3, 15138, 15132, 15139/2, 15141/4, 15141/3, 15141/2, 15141/1, 15140/1, 15140/2, 15143/1, 15143/2, 15142, 15180/1, 15182/2, 15183,

15182/1, 15180/2, 15184, 15181, 15190, 15192, 15193, 15194, 15195, 15198, 15228, 15229, 15230, 15231, 15191, 15233/1, 15232, 15233/2, 15234, 15185/1, 15185/2, 15185/3, 15187/1, 15187/2, 15186/1, 15186/2, 15188, 15189, 15237, 15236, 15240, 15241, 15238, 15250, 15242/2, 15242/1, 15243, 15592/2, 15239, 15244/2, 15592/1, 15245, 15246, 15247, 15248, 15592, 15600, 15601, 15602, 15603, 15604, 15612/1, 15612/2, 15613, 14619/3, 15619/4, 15619/2, 15615, 15614, 15616, 15617, 15618, 15631, 15632, 15633, 15619/1, 15629/1, 15629/2, 15630, 15628/2, 15628/1, 15627/2, 16114, 16115, 16116, 16117, 16118, 16119/1, 16119/2, 16119/3, 16120, 15626/1, 15697, 15627/1, 15626/2, 15154/1, 15154/2, 16156, 16155, 16154/3, 16170/2, 16170/1, 16170/3, 17209/3, 16209/4, 16171, 16212, 16219, 16218, 16217, 16217/1, 16217/2, 16214, 16215, 16216, 16169, 16167, 16165, 16161/1, 16166/2, 16168, 16158/2, 15455, 16163, 16164, 16159, 16158/1, 16158/3, 16157, 16161, 16113, 16112, 16111, 16110, 16160, 16162/2, 16162/1, 16109, 16108, 15634/1, 15634/2, 15458, 15457, 15456, 15454, 15455, 15452, 15451, 15422, 15426, 15427, 15450, 15422, 15425, 15431, 15423/1, 15413/1, 15413/2, 15429, 15406/2, 15428, 15400, 15413/3, 15411, 15404/1, 15406/1, 15413/2, 15423/2, 15405, 15410, 15378, 15404/2, 15377, 15421, 15420, 15419, 15418/1, 15418/2, 15424, 15416/1, 15417, 15412, 15415, 15414, 15367, 15373/1, 15372, 15371, 15366, 15373/2, 15369, 15370, 15376, 15368, 15374, 15374, 15375, 15355, 15354, 15356, 15353/1, 15353/2, 15349, 15329/1, 15328, 15365, 15364, 15361/2, 15363, 15362, 15361/1, 15360, 15359, 15358, 15316/3, 15316/2, 15316/1, 15320, 15318/1, 15318/2, 15319, 15327, 15325/1, 15325/2, 15325/3, 15324, 15323, 15326, 15322, 15321, 15306, 15305, 15304, 15303, 15317, 15315, 15314, 15316, 15311/2, 15311/1, 15312, 15309, 15307/3, 15307/2, 15308, 15302, 15300, 15301, 15299, 15298, 15294/3, 15294/2, 15294/1, 15295, 15296, 15259, 15266, 15265, 15264/1, 15264/2, 15263, 15253, 15258, 15260, 15261, 15262, 15254, 15256, 15307/4, 15255, 15257, 15235, 15311/3, 15310, 15251/4, 15251/3, 15251/2, 15251/1, 15252, 15249, 15307/2.

16. Kompleks Urban "Çinar":

- PK prej kufijve të Kompleksit Urban "Çinar": PK 14898/1, PK 15519/1, PK 14548, PK 15389, PK 14883, PK 14348/81, PK 14721. 14669, 14670, PK 14548/1, PK 14762/1 dhe

- PK në Kompleksin Urban "Çinar": PK 14757/1, 14757/3, 14758/5, 14758/3, 14758/4, 14757/4, 14758/1, 14758/2, 14761/4, 14757/2, 14761/2, 14761/3, 14759, 14760, 14761/1, 14765, 14761/5, 14762/2, 14764, 14772, 14768, 14775/2, 14774, 14773, 14775/1, 14776, 14777, 14778, 14771, 14769, 14781, 14782, 14783, 14784, 14785, 14788, 14787, 14770/2, 14770/1, 14786, 14767, 14790, 14791/1, 14791/2, 14789/1, 14789/2, 14792, 14793, 14820, 14821, 14819, 14822, 14815, 14766/1, 14855, 14816, 14817, 14842, 14843, 14844, 14845, 14852, 14851, 14853, 14854, 14863/1, 14863/2, 14814, 14813/2, 14813/3, 14797/1, 14797/3, 14813/1, 14813/2, 14808/1, 14808/2, 14811, 14796, 14795/1, 14797/2, 14795/2, 14794/1, 14794/2, 14766/2, 14798, 14799, 14800, 14801, 14802, 14803, 14804, 14805, 14806, 14804/4, 14858, 14856, 14857, 14804/5, 14804/3, 14804/2, 14862, 14804/1, 14812, 14810, 14809, 14900/1, 14900/2, 14859/3, 14959/4, 15519/12, 1519/11, 14902, 14903/1, 14860, 14903/2,

14859/1, 14859/2, 14861, 15519/10, 14548/6, 14548/1, 14665, 14666, 14667, 14668, 14779, 14828, 14827, 14829, 14830, 14825/1, 14825/3, 14825/2, 14826/1, 14826/2, 14823/1, 14823/2, 14831, 14824, 14832, 14833, 14835, 14840, 14839, 14837, 14836, 14835, 14841, 14846, 14848, 14847, 14849, 14850, 14869, 14870, 14871, 14834, 14872, 14885, 14866/1, 14864, 14865, 14866/2, 14884, 14888, 14867/1, 14867/2, 14868, 14887, 14890, 14891, 14892, 14893, 14889, 14895, 14894.

17. Kompleks Urban "Koshishta":

- PK prej kufijve të Kompleksit Urban "Koshishta": PK 14548/1, PK 14668, PK 14348/1, PK 14873, PK 15132, PK 15592, PK 15593, PK 15592, 15594, 15596, PK 15598, PK 14482, PK 14490, PK 14668 dhe

- PK në Kompleksin Urban "Koshishta": PK 14451, 14504/1, 14504/2, 14504/4, 14508/5, 14508/4, 14508/1, 14508/2, 14508/3, 14609, 14507, 14509/1, 145006/1, 14506, 14607, 14548/4, 14608/1, 14608/2, 14642, 14511/2, 14510, 14512, 14511/1, 14153/1, 14513/2, 14509/2, 14639/1, 14641, 14640, 14637, 14646, 14648, 14696, 14647, 14638, 14650, 14649, 14651, 14643/1, 14643/2, 14644, 14645, 14538, 14539, 14541, 14540, 14542, 14551, 14552/1, 14552/2, 14552/3, 14552/4, 14553/1, 14554, 14555, 14556, 14559, 14737/1, 14553/2, 14738, 14737/2, 14553/3, 14739/2, 15590/2, 15590, 14739/1, 15591, 14742, 14741, 14740, 14733, 14732, 14734, 14731, 14729, 14743, 14730, 14735/2, 14735/1, 14736, 14703, 14706, 14708, 14707, 14705/1, 14705/2, 14550, 14698, 14701, 14702, 14700, 14699, 14697, 14694, 14695, 14693, 14690, 14704, 14709, 14710/1, 14710/2, 14711, 14712, 14727, 14728, 14724, 14713, 14692, 14653, 14691, 14635, 14636/1, 14636/2, 14652, 14656, 14655/2, 14655/1, 14657, 14658, 14659, 14660, 14661, 14662, 14663, 14688/2, 14688/1, 14688/3, 14689, 14685/2, 14685/1, 14686, 14684, 14687, 14715/1, 14714/1, 14714/2, 14715/2, 14679/4, 14717, 14548/2, 14716/2, 14720, 14718, 14716/1, 14678, 14677, 14719, 14722, 14721, 14669, 14670, 14671, 14672, 14673, 14683/1, 14683/2, 14674/1, 14674/2, 14664, 14676, 14675, 14654, 14682, 14681, 14680, 14679/3, 14679/1, 14679/2, 15596, 14747.

18. Kompleks Urban "Voska":

- PK prej kufijve të Kompleksit Urban "Voska": PK 14548/1, PK 14450, PK 14482, PK 14348/1, PK 14409/1, 14409/3, PK 13137/2 KK Ohër 3, PK 14071/1 PK Ohër 3, PK 14383 KK Ohër 3, PK 14450 dhe

- PK në Kompleksin Urban "Voska": PK 14548/5, 14372/1, 14373, 14371/1, 14371/2, 14424, 14425/1, 14425/2, 14426, 14427, 14428, 14430, 14478/2, 14478/3, 14478/7, 14478/4, 14478/8, 14478/6, 14478/1, 14478/9, 14478/5, 14478/6, 14478/11, 14479/1, 14479/2, 14480, 14481, 14475, 14477, 14467, 14468, 14469, 14470, 14471, 14474, 14476, 14483, 14484, 14472, 14473, 14485, 14486, 14487, 14488, 14491, 14489, 14490, 14466, 14465, 14462/1, 14463, 14464, 14492/2, 14492/1, 14492/3, 14493, 14495, 14524, 14526/1, 14526/2, 14494, 14525/2, 14525/1, 14529/2, 14529/3, 14529/1, 14529/4, 14528, 14527, 14482, 14530/2, 14530/1, 14530/3, 14531/1, 1453/2, 14531/3, 14532/1, 14532/2, 14533, 14523/1, 14523/2, 14522/1, 14522/2, 14522/3, 14496, 14521/2, 14521/1, 14497, 14451, 14450, 14459/1, 14459/2, 14456, 14455, 14454, 14499, 14457, 14503, 14505/2, 14505/1, 14502, 14501, 14498, 14500, 14517, 14518, 14514, 14515, 14519, 14482, 14520, 14516, 14534/1, 14534/2, 14535, 14536, 14537/1, 14537/2,

14543/1, 14543/2, 14545, 14546, 14547, 14548, 14549, 14550, 14371/3, 14370, 14337/1, 14337/2, 14338, 14339, 14340/1, 14340/2, 14369/2, 14369/1, 14374/3, 14374/2, 14374/1, 14368/1, 14368/2, 14367, 14366, 14365, 14378, 14376, 14377, 14375, 14379, 14380, 14381, 14400, 14407, 14401/1, 14401/2, 14401/3, 14402/1, 14402/2, 14402/3, 14407/1, 14407/2, 14382, 14384, 14385, 14386, 14398, 14399, 14395, 14406, 14404, 14405, 14403, 14379, 14077/1, 14076, 14075/1, 14075/2, 14075/3, 14073, 14074, 14072, 14071, 14392, 14391/2, 14391/1, 14390/2, 14390/1, 14393/1, 14393/2, 14369/1, 14369/2, 14355, 14356, 14358, 14357, 14359, 14387, 14388, 14369, 14363, 14362, 14361, 14360, 14364, 14349/1, 14349/2, 14348, 14347/1, 14347/2, 14346, 14330, 14331, 14332, 14333, 14345/1, 14345/2, 14341/1, 14342/1, 14343/1, 14344/1, 14341/2, 14342/2, 14343/2, 14344/2, 14383, 14335/1, 14335/2, 14334/3, 14336/1, 14335/3, 14336/2, 14334/1, 14334/2, 14313, 14314/1, 14314, 14307, 14314/2, 14315/2, 14316, 14315, 14317/2, 14318/2, 14318/1, 14317/1, 14299/2, 14300, 14299/1, 14298, 14297, 14305, 14302/1, 14306, 14304, 14303, 14302/2, 14301

19. Kompleks Urban "Kej":

- PK prej kufijve të Kompleksit Urban "Kej": PK 15519/1, PK 16476, PK 16539/1, PK 15498, PK 15498, 15495, PK 15519/1 dhe

- PK në Kompleksin Urban "Kej": PK 15473, 15443/6, 15443/4, 15443/1, 15443/7, 15519/9, 15471/2, 15442, 15509, 15443/2, 15443/9, 15443/5, 15510, 15443/3, 15514, 15471/1, 15472, 15443/8, 15443/11, 15443/10, 15494/2, 15494/3, 15527, 15525/3, 15526, 15494/1, 15515/3, 15515/1, 15515/2, 15516/2, 15516/1, 15525/2, 15525/1, 15528, 15523/2, 15523/1, 15518/4, 15518/5, 15518/6, 15518/9, 15518/1, 15518/3, 15518/8, 15529, 15537, 15535, 15533/3, 15518/7, 15518/2, 15533/2, 15533/1, 15533/5, 15533/4, 16555/2, 16555/1, 16556/1, 16556/2, 16556/3, 16556/4, 16556/6, 16556/7, 16556/8, 16556/9, 16556/10, 16558/2, 16558/1, 16558/4, 16558/3, 16435, 16557, 16556/11, 16559/1, 16559/2, 16561, 16562/2, 16562/1, 16563/1, 16539/2, 16563/2, 16562/4, 16562/3, 16560, 16454/2, 16454/3, 16454/1, 15436/2, 16436/1, 16436/4, 16436/3, 16454/4, 15454/5, 16455, 16458, 16456/2, 16456/1, 16564/2, 16456/3, 16564/1, 16564/3, 16481/2, 16565/1, 16479/2, 16457, 16460/1, 16459, 16479/3, 16479/1, 16480, 16481/1, 16482/1, 16482/2, 16483, 16484/1, 16461/2, 16461/3, 16513, 16437, 16438/2, 16438/3, 16438/7, 16452, 16453, 16450/1, 16450/2, 16450/3, 16451/1, 16463/2, 16473/2, 16473/1, 15519/1, 16474, 16463/1, 15547/4, 16462, 16475, 15547/1, 16486/4, 16486/2, 16489, 16491, 16490, 16487, 16507, 16508, 16506, 16509, 16517/1, 16517/2, 16516, 16515, 16512/1, 16512/2, 16511/1, 16511/2, 16510, 16488, 16486/1, 16486/3, 16478, 16461/1, 16461/5, 16461/4, 16461/3, 16484/4, 16484/2, 16484/1, 16477/1, 16477/3, 16477/4, 15547/10, 16477/2, 15547/2, 16450/4, 15547/9, 16539, 16514, 16451/2.

Neni 2

Neni 4 ndryshohet si vijon:

"Neni 4

Qendra e vjetër e qytetit të Ohrit ka një zonë kontakti me sipërfaqe të përgjithshme prej 78 ha 23 a 88m2 me kufijtë në vijim:

- në lindje të kufirit fillon prej ndarjes së Rr. "Bogomillska" në pikën "B", shtrihet në drejtim të jugut nëpër boshtin e Rr. "Bogomillska" (PK 11106) janë deri në prerjen me bulevardin "Turistička" (PK 14898/1), lëviz në juglindje nëpër boshtin e bulevardit deri në prerjen me rrugën "Dame Gruev", prej ku shtrihet në drejtim të boshtit të rr. "Dame Gruev" (PK 15025/1) deri në prerjen me rr. 119" prej ku lëviz në drejtim të jugut nëpër vijën e rr. "nr.119" (PK 14984/1) deri në: ndarjen me rr. "Dimitar Vllahov". Prej këtu shtrihet në drejtim të jugut nëpër rr. "Dimitar Vllahov" (PK 15547/1) deri në ndarjen e rrugës së njëjtë me rr. "Jane Sandanski", prej ku do të lëviz në drejtim të jugut nëpër boshtin e rr. "Jane Sandanski" (PK 15547/1) deri në prerjen me rrugën "Sllavej Pllanina". Prej këtu shtrihet në drejtim të lindjes dhe jugut nëpër boshtin e rr. "Sllavej Pllanina" (PK 16679/1) deri në prerjen me rr. "Partizanska", vazhdon në drejtim të lindjes nëpër boshtin e rr. "Partizanska" (PK 16722) deri në prerjen me bulevardin "Asnom" (PK 16763/2) dhe lëviz në drejtim të jugperëndimit në mënyrë boshtore përgjatë bulevardit deri në bregun e Liqenit të Ohrit.

- në jug kufiri fillon me prerjen e bulevardit "Asnom" dhe bregun e Liqenit të Ohrit (PK 16514) dhe lëviz përreth bregut të liqenit deri në prerjen me rr. "Jane Sandanski". Pastaj vazhdon prej derdhjes së Lumit Grashnicë (PK 14071/1) në Liqenin e Ohrit dhe shtrihet në drejtim të perëndimit poashtu nëpër bregun e Liqenit të Ohrit deri në derdhjen e lumit Dalljan (PK 6413/1) në Liqenin e Ohrit;

- në perëndim kufiri shtrihet prej dedhjes së lumit Dalljan në Liqenin e Ohrit lëviz në mënyrë boshtore në drejtim të veriut nëpër shtratin e lumit deri në rrugën "Vasill Stefoski" (PK 14044). Prej këtu shtrihet në drejtim të lindjes përgjatë boshtit të rrugës së njëjtë deri në prerjen me rr. "Mahmud Rifat" (PK 14021), prej ku lëviz nëpër rrugën e njëjtë në drejtim të veriut deri në prerjen me rr. "Goce Dellçev" (PK 14548/1), dhe vazhdon në veri përgjatë boshtit të rr. "Arif Mustafa" (PK 13073/1) deri në prerjen me rr. "Pere Toshev" dhe

- në veri kufiri shtrihet prej prerjes së rr. "Arif Mustafa" me rr. "Pere Toshev", lëviz në drejtim të lindjes në mënyrë boshtore nëpër të njëjtën rrugë deri në prerjen me rr. "Stiv Naumov" (PK 14166/1), lëviz në mënyrë boshtore përgjatë rrugës në drejtim të veriut deri në prerjen me bulevardin "Turistička", lëviz në drejtim të lindjes në mënyrë boshtore përgjatë bulevardit deri në prerjen e bulevardit me rr. "Dejan Vojvoda" (PK 8241/1). Prej këtu vazhdon në veri të lindjes nëpër rrugën e njëjtë deri në prerjen me rr. "Shtatë Nëntori" (PK 9286/1), dhe shtrihet në vijë të drejtimit verilindje në mënyrë boshtore nëpër rrugën deri ndarjen me prerjen nga rr. "Bogomillska" në pikën "B".

Neni 3

Në nenin 5 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Kufijtë e Qendrës së Vjetër të Qytetit të Ohrit, të komplekseve urbane në përbërjen e saj dhe të zonës së kontaktit të Qendrës së Vjetër të Qytetit të Ohrit në aspekt të neneve 3, 3-b dhe 4 të këtij ligji (në tekstin e mëtejme: zonë e mbrojtur), Agjencia për kadastrë të tatundshmërive i fut në bazë gjeodeze në proporcion 1:1000."

Neni 4

Në nenin 6 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“(1) Пër shkak të mbrojtjes, rregullim, revitalizim dhe shfrytëzim racional të Qendrës së Vjetër të Qytetit të Ohrit, komuna e Ohrit miraton plane detajore urbanistike të veçanta me përfshirje të planit sipas komplekseve urbane nga neni 3-b i këtij ligji.

Neni 5

Në nenin 7 në paragrafin (1) në pikën 3) pas fjalëve: “gabariti i” shtohet fjala “individualisht”.

Në pikën 5) numri “10” zëvendësohet me numrin “20”.

Pika 6) ndryshohet si vijon:

“(6) lartësia e pastër e përdhësës të jetë më e vogël se 2,40 m as më e madhe se 2,80 m me përjashtim të komplekseve urbane “14 Çarshia”, “16 Çinari” dhe “19 Kej” kur lartësia e pastër e përdhësës nuk guxon të jetë më e ulët e 3,20 m as më e madhe se 4,00 m dhe në kompleksin urban “18 Voska” ku lartësia e pastër e përdhësës nuk guxon të jetë më e vogël se 2,80 m as më e madhe se 4,00 m.

Pika 7) ndryshohet si vijon:

7) lartësia e pastër e kateve të jetë më e madhe e 2,90m, me përjashtim të komplekseve urbane “16 Çinar”, “18 Voska” dhe “19 Kej” ku lartësia e pastër e kateve nuk guxon të jetë më e madhe se 3,00 m.

Pika 9) ndryshohet si vijon:

“(9) të realizohet erker më i vogël se 50 cm dhe më i madh se 80 cm dhe të jetë në lartësi më të vogël se 3,60 m nga niveli i rrugës në vende ku ka komunikacion me mjete motorike.”

Në paragrafin (2) pika 3) ndryshohet si vijon:

“(3) ndërtimet plotësuese dhe mbindërtime të objekteve ambientale të cilat nuk janë të mira të mbrojtura individuale kurse të cilat kontribuojnë për vlerat dhe pamjen ambientale të tërësisë të cilat i përmbajnë elementet karakteristike të arkitekturës së Ohrit siç janë thurje të drunjt, pjerrtësi të lëshuara të erkerit, strehë të shtrira ose profiluara etj.”

Pika 7) ndryshohet si vijon:

“(7) ndërtim i nënkulmeve me ose pa baxha për objekte me arkitekturë ndërmjet dy luftërave botërore që është karakteristike për këto hapësira në komplekset urbane “14 Çarshia”, “16 Çinar”, “17 Koshishta”, “18 Voska” dhe “19 Kej”.”

Në pikën 9) fjala “thyer” zëvendësohet me fjalën “gjysmëpërpunuar”.

Në pikën 15 pas fjalës “përshtatje” shtohet fjala “në ambientin”.

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Llojin dhe formën e mbishkrimeve të firmave, të billboardëve, reklamave me drita neon dhe të llojeve tjera, ndriçimin e pajisjes urbane të hapësirave të hapura në Qendrën e Vjetër të Qytetit i përcakton Këshilli i Komunës së Ohrit, pas mendimit pozitiv paraprakisht të pranuar nga Institucioni Nacional Enti për mbrojtjen e monumenteve të Kulturës dhe Muzeu - Ohër dhe Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

Neni 6

Në neni 8 në paragrafin (2) pika 3) ndryshohet si vijon:

“(3) harmonizim i lartësisë dhe gabariteve të objekteve të sapondërtuara, në mënyrë me të cilën pamundësohet mbyllje e pamjeve në tërësinë monumentale, kurse lartësia e objekteve përcaktohet në pajtim me aktet për planifikim hapësinor dhe urbanistik.”

DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 7

(1) Planet urbanistike detajore nga neni 4 i këtij ligji do të miratohen në afat prej dy viteve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Deri në miratimin e planeve nga paragrafi (1) i këtij neni, mbrojtja e zonës së mbrojtur nga neni 3 i këtij ligji realizohet me lëshimin obligativ të kushteve mbrojtëse konservative në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe dispozitat për ndërtim.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4450.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудиовизуелните добра,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4011/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА

Член 1

Во Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Македонија” број 103/2008, 47/11 и 51/11) во членот 20 став (2) зборовите: „придружна документација“ се заменуваат со зборовите: „придружни материјали“, а по првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Доколку аудиовизуелните добра се создадени во дигитален формат, продуцентот веднаш по реализацијата, до Кинотеката на Македонија ги доставува и финалната верзија на филмот, изворните материјали, како и другите филмски и нефилмски материјали (аудио, титлови, интермедиа, пишувани материјали, фотографии, пропаганден материјал и др.).“

Во ставот (4) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „без оглед на видот на носачот“.

Во ставот (7) зборовите: „неупотребена копија“ се заменуваат со зборовите: „копија од радиодифузните програми“.

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„(8) Содржината, видот и форматот на материјалите кои се доставуваат до Кинотеката на Македонија ги пропишува министерот.“

Член 2

Насловите на членовите 36, 37 и 38 и членовите 36, 37 и 38 се менуваат и гласат:

„Посебни услови за избор и реизбор во изборни стручни звања

Член 36

(1) Во изборното стручно звање виш филмолог може да биде избрано лице кое има:

- најмалку пет години работно искуство како филмолог или најмалку три години работно искуство како филмолог и завршено магистерски, односно докторски студии од соодветната област и

- положено стручен испит за виш филмолог.

(2) Во изборното стручно звање филмолог-советник може да биде избрано лице кое има:

- пет години работно искуство како виш филмолог и

- стручен придонес во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра кој може да се изрази со најмалку 250 бодови во согласност со актот од член 40-а од овој закон.

(3) Лицата од ставовите (1) и (2) на овој член се избираат на секои пет години.

(4) Во стручното звање виш филмолог може да се реизбере лице кое дало стручен придонес во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра преку учество и реализација на проекти (авторство на каталози, стручно истражување, прибавување и обработка на аудиовизуелни добра, истражувања во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра) и објавување на стручни трудови и публикации во областа, кој може да се изрази со најмалку 150 бодови согласно актот од член 40-а од овој закон.

(5) Во стручното звање филмолог-советник може да се реизбере лице кое дало стручен придонес во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра преку учество и реализација на проекти (авторство на каталози, стручно истражување, прибавување и обработка на аудиовизуелни добра, истражувања во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра) и објавување на стручни трудови и публикации во областа, кој може да се изрази со најмалку 250 бодови согласно актот од член 40-а од овој закон.

(6) По исклучок од ставот (3) на овој член, лицата од ставовите (1) и (2) на овој член кои имаат уште десет години до остварување на правото на пензија, не подлежат на реизбор.

(7) Стекнувањето на стручното звање е основ за унапредување на стручниот работник во повисоко работно место.

Постапка за полагање стручен испит и постапка за избор и реизбор во стручни звања

Член 37

(1) Изборот и реизборот во изборните стручни звања од членот 36 од овој закон го врши министерот врз основа на предлог од рецензиона комисија.

(2) Рецензионата комисија е составена од претседател и два члена кои ги именува министерот со мандат од две години. За претседател и членови на рецензионата комисија може да се именуваат работници со стручно звање филмолог-советник. При именувањето на претседателот и членовите на рецензионата комисија се води сметка за начелото на соодветната и правична застапеност на припадниците на заедниците во Република Македонија.

(3) Рецензионата комисија:

- утврдува дали лицата ги исполнуваат условите за полагање стручен испит и за избор, односно реизбор во стручно звање утврдени со овој закон и со актот од членот 40-а од овој закон;

- го оценува полагањето на стручниот испит од членот 36 став (1) алинеја 2 од овој закон;

- го врши бодирањето од членот 36 став (2) алинеја 2 и ставови (4) и (5) од овој закон и

- доставува до министерот предлог за избор/невршење избор, односно реизбор/ невршење реизбор во стручно звање.

(4) Рецензионата комисија, предлогот од ставот (3) алинеја 4 на овој член го доставува до министерот во рок од 30 дена од денот на доставување на барањето за избор, односно за реизбор во стручно звање.

(5) Предлогот од ставот (3) алинеја 4 на овој член содржи: биографски податоци за кандидатот, оценка за исполнетоста на условите за избор, односно реизбор во стручно звање, оценка за избор во стручно звање според резултатите од стручниот испит и оценка за избор, односно реизбор во стручно звање согласно со добиените бодови од актот од член 40-а од овој закон.

(6) Постапката за избор и реизбор во стручно звање трае најдолго два месеца.

(7) Министерот во рок од 15 дена од денот на доставување на предлогот од рецензионата комисија донесува решение за избор/невршење избор, односно реизбор/ невршење реизбор во стручно звање.

(8) Против решението од ставот (7) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

(9) Административно-техничките работи за рецензионата комисија ги врши Министерството.

Поведување постапка за избор и реизбор во стручно звање

Член 38

(1) Постапка за избор во стручно звање се поведува по барање на заинтересираниот стручен работник.

(2) Доколку стручниот работник не се избере во стручното звање поради неисполнување на условите за избор во стручното звање, има право во рок од шест месеци од денот на донесување на решението за невршење избор во стручно звање, да достави ново барање за избор во стручно звање.

(3) Постапката за реизбор во стручно звање ја поведува директорот на јавната кинотека, најдоцна во рок од три месеци пред истекот на рокот за реизбор.

(4) Доколку стручниот работник не се реизбере во стручното звање поради неисполнување на условите за реизбор во стручното звање утврдени со овој закон, има право во рок од шест месеци на повторен реизбор, а продолжува со работа на истото работно место со истото стручно звање.

(5) Доколку и по вторпат не биде реизбран, стручниот работник го губи претходно стекнатото стручно звање и во рок од 30 дена со решение на директорот се распоредува на друго работно место во пониско стручно звање од претходно стекнатото стручно звање. Стручниот работник, во рок од шест месеци од денот на распоредувањето на друго работно место во пониско стручно звање, има право да поднесе ново барање за избор во повисоко стручно звање од постојното, во постапка согласно со овој закон.

(6) Против решението од ставовите (4) и (5) на овој член, стручниот работник во рок од 15 дена од денот на прием на решението има право на приговор до управниот одбор на јавната кинотека. Управниот одбор одлучува по приговорот во рок од осум дена од денот на приемот на приговорот.

(7) Против одлуката на управниот одбор може да се изјави тужба во рок од 30 дена од денот на донесување на одлуката на управниот одбор, до надлежен суд. Тужбата не го одлага извршувањето.

Член 3

Членот 39 се менува и гласи:

„(1) Стручните работи во кинотеката ги вршат работници со неизборни стручни звања и тоа:

- филмски техничар, со соодветно средно образование;
- виш филмски техничар со соодветно више образование или стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС и
- филмолог со соодветно високо образование или стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС.“

Член 4

По членот 40 се додава нов член 40-а, кој гласи:

„Член 40-а

Министерот ги пропишува соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, програмата за полагање на стручниот испит и начинот на утврдување на бодовите за избор, односно реизбор во стручните звања.”

Член 5

Член 41-а се брише.

Член 6

Во членот 42 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“

Член 7

Во членот 42-а во ставот (1) во воведната реченица зборовите: „1.000 до“ се бришат.

Во алинејата 1 бројот, (2)“ се заменува со бројот „(3)“.

Во алинејата 2 по зборовите: „копија на доброто“ се додаваат зборовите: „односно дигитален формат на доброто“.

Во алинејата 6 зборовите: „една неупотребена копија“ се заменуваат со зборовите: „копија од радиодифузните програми“.

Во алинејата 7 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со запирка.

Во алинејата 8 точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додава сврзникот „и“.

По алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи:

„- не поведе постапка за реизбор во стручно звање во рокот утврден со овој закон (член 38 став (3)).“

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“

Член 8

Членот 42-б се менува и гласи:

„Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 9

По членот 42-б се додава нов член 42-в кој гласи:

„Член 42-в

(1) За прекршоците утврдени во членот 42 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Министерството за култура (во натамошниот текст: Прекршочниот орган).

(2) За прекршоците утврдени во членот 42-а на овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.

(3) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член пред Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочната комисија) формирана од страна на министерот за култура.

(4) Прекршочната комисија е составена од овластени службени лица вработени во Министерството за култура, од кои едно ја врши функцијата на претседател на Прекршочната комисија.

(5) Прекршочната комисија е составена од три члена и нивни заменици и тоа:

- двајца дипломирани правници, од кои еден со положен правосуден испит со пет години работно искуство во својата област и

- еден член со висока стручна подготовка од областа на општествените науки со пет години работно искуство од својата област.

(6) Прекршочната комисија се избира за времетраење од три години со право на повторен избор на членовите.

(7) За претседател на Прекршочната комисија може да биде избран само дипломиран правник со положен правосуден испит.

(8) Прекршочната комисија за Прекршочниот орган ја води прекршочната постапка согласно Законот за прекршоците и одлучува за прекршоците утврдени со

овој и со друг закон и изрекува прекршочни санкции утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и со друг закон.

(9) Покрај членовите на Прекршочната комисија министерот за култура може да определи секретар на Прекршочната комисија кој врши административни работи за Комисијата.

(10) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа.

(11) Против одлуката за прекршок што ја донела Прекршочната комисија може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Член 10

Насловот на членот и членот 43 се менуваат и гласат:

„Постапка за издавање на прекршочен платен налог

Член 43

(1) За прекршоците од членовите 42 и 42-а од овој закон, инспекторот за култура на сторителот на прекршокот ќе му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.

(2) Доколку сторителот го прими прекршочниот платен налог, истиот треба да го потпише. Примањето на прекршочниот платен налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.

(3) Во записникот од ставот (2) на овој член се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторениот прекршок.

(4) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и прекршочниот платен налог го потпишува одговорното лице или од него овластено лице.

(5) Инспекторот за култура е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(8) Министерот з ја пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.“

Член 11

(1) На лицата кои до денот на отпочнувањето на примената на одредбите од членовите од 2, 3 и 4 од овој закон, се здобиле со стручно звање согласно Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Македонија” број 103/2008, 47/11 и 51/11), здобиеното звање им се признава согласно овој закон.

(2) Постапките за здобивање на стручните звања започнати според прописите што важеле пред отпочнувањето на примената на одредбите од членовите од 2, 3 и

4 од овој закон, ќе се завршат според Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Македонија” број 103/2008, 47/11 и 51/11).

Член 12

Подзаконскиот акт од членот 4 од овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, а подзаконскиот акт од членот 10 став (8) од овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 13

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а одредбите од членовите 2, 3 и 4 од овој закон ќе отпочнат да се применуваат од 1 јануари 2016 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TË MIRA AUDIOVIZUELE

Neni 1

Në Ligjin për të mira audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 47/11 dhe 51/11) në nenin 20 në paragrafin (2) fjalët: "dokumentacioni shoqërues" zëvendësohet me fjalët: "materiale shoqëruese" kurse pas fjalisë së parë shtohet fjali e re si vijon: "Nëse të mirat audiovizuele të krijuara në format dixhital, producenti menjëherë pas realizimit, deri te Kinoteka e Maqedonisë e paraqet versionin përfundimtar të filmit, materialeve burimore dhe materiale filmike dhe jofilmike (audio, titra, Intermedia, materiale të shkruara, fotografi, materiale propagandistike dhe tjera.)".

Në paragrafin (4) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "pa marrë parasysh llojin e bartësit".

Në paragrafin (7) fjalët: "kopje e papërdorur" zëvendësohen me fjalët: "kopje nga programet radiodifuzive".

Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8) si vijon:

"(8) Përmbajtjen, llojin dhe formatin e materialit të cilat dorëzohen deri tek Kinoteka e Maqedonisë e përcakton ministri."

Neni 2

Titulli i neneve 36,37 dhe 38 dhe nenet 36, 37 dhe 38 ndryshohen dhe vijnë:

" Kushtet e veçanta për zgjedhje dhe rizgjedhje në tituj zgjedhorë profesionalë

Neni 36

(1) Në titullin zgjedhor profesional filmolog i lartë mund të zgjidhet personi i cili ka:

- të paktën pesë vjet eksperiencë si filmolog ose më së paku prej tre vjet eksperiencë si filmolog dhe ka përfunduar studimet e magjistraturës ose doktoraturën në fushën përkatëse dhe

- ka kaluar provimin profesional si filmolog i lartë.

(2) Në titullin zgjedhor profesional filmolog- këshilltar mund të zgjidhet personi i cili ka:

-pesë vite përvojë pune si filmolog i lartë dhe

-kontribut profesional në fushën e mbrojtjes të të mirave audiovizuale që mund të shprehet me të paktën 250 pikë në pajtim me aktin e nenit 40-a të këtij ligji.

(3) Personat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni mund të rizgjidhen në çdo pesë vite.

(4) Në titullin profesional filmolog i lartë mund të rizgjidhet person i cili ka dhënë kontribut profesional në fushën e mbrojtjes së mallrave audiovizuale nëpërmjet pjesëmarrjes dhe realizimin e projekteve (autorësinë së katalogëve, hulumtimit profesional, blerjen dhe përpunimin e të mirave audiovizuale, hulumtime në fushën e mbrojtjes të të mirave audiovizuale) dhe publikimi i punimeve dhe publikimeve në fushën, e cila mund të shprehet me të paktën 150 pikë në pajtim me aktin e nenit 40-a të këtij ligji.

(5) Në titullin profesional i filmologut këshilltar mund të rizgjidhet person i cili ka dhënë kontribut profesional në fushën e mbrojtjes së mallrave audiovizuale nëpërmjet pjesëmarrjes dhe realizimin e projekteve (autorësinë së katalogeve, hulumtimit profesional, blerjen dhe përpunimin e të mirave audiovizuale, hulumtime në fushën e mbrojtjes të të mirave audiovizuale) dhe publikimi i punimeve dhe publikimeve në fushën, e cila mund të shprehet me të paktën 250 pikë në pajtim me aktin e nenit 40-a të këtij ligji.

(6) Me përjashtim nga paragrafi (3) i këtij neni, personat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, të cilat kanë dhjetë vjet për të realizuar të drejtën për pension, nuk do t'i nënshtrohen rizgjedhjes.

(7) Marrja e titullit profesional është bazë për avancimin e punëtorin profesional në një pozitë më të lartë të punës.

Procedura për dhënien e provimit profesional dhe procedura për zgjedhje dhe rizgjidhje në titujt profesionalë

Neni 37

(1) Zgjedhja dhe rizgjedhja në radhët e titujve profesionale të nenit 36 të këtij ligji, do ta kryejë ministri në bazë të propozimit nga komisioni recezent.

(2) Komisioni recezent përbëhet nga një kryetar dhe dy anëtarë të emëruar nga ministri me mandat prej dy vitesh. Për kryetari dhe anëtarët e komisionit recezent mund të emërohen punëtorë me titull profesional filomolog këshilltar. Gjatë emërimit të kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit recezent mbahet llogari për parimin e përfaqësimit të drejtë dhe barabartë të bashkësisve etnike në Republikën e Maqedonisë.

(3) Komisioni recezent:

- përcakton nëse individët i plotësojnë kushtet për dhënien e provimit profesional për zgjedhje apo rizgjedhje në titull profesional të përcaktuar me këtë ligj dhe me aktin e nenit 40-a të këtij ligji;

- e vlerëson dhënien e provimit profesional nga neni 36 paragrafi (1) alineja 2 nga ky ligj;

- e kryen vlerësimin nga neni 36 paragrafi (2) alineja 2 dhe paragrafët (4) dhe (5) nga ky ligj dhe

- dorëzon te ministri propozim për zgjedhjen /moszgjidhjen, respektivisht rizgjedhjen /mos rizgjedhje në titullin profesional.

(4) Komisioni recezent, propozimi nga paragrafi (3) alineja 4 të këtij neni, do t'i dorëzohet deri te ministri në afat prej 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës për zgjedhje respektivisht rizgjedhje për titullin profesional.

(5) Propozimin nga paragrafi (3) alineja 4 të këtij neni përmban: informacion biografik mbi kandidatin, vlerësimi i pajtueshmërisë me kërkesat për zgjedhje respektivisht rizgjedhje në titujt profesional, vlerësimin për zgjedhjen titullin profesional në bazë të rezultateve të provimit dhe vlerësimit për zgjedhje apo rizgjedhje për titullin profesional në pajtim me pikët të marra nga akti i nenit 40-a nga ky ligj.

(6) Procedura për zgjedhje ose rizgjedhje në titullin profesional zgjat më së gjati dy muaj.

(7) Ministri në afat prej 15 ditëve nga dita e dorëzimit të propozimit të Komisionit recezent e miraton vendimin për zgjedhjen/ moszgjedhjen respektivisht rizgjedhje /mosrizgjedhje në titull profesional.

(8) Kundër vendimit nga paragrafi (7) të këtij neni mund të paraqitet ankesë në afat prej 15 ditësh deri te Komisionin Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë. Ankesa nuk e prolongon ekzekutimin e aktvendimit.

(9) Punët administrative dhe teknike për Komisionin recezent i kryen Ministria.

Ngritja e procedurë për zgjedhje dhe rizgjedhje
në titullin profesional

Neni 38

(1) Procedura për zgjedhje në titull profesional ngrihet me kërkesë të punëtorit të interesuar profesional.

(2) Nëse punëtori profesional nuk zgjedhet në titullin profesional për shkak të mospëmbushjes së kushteve për titullin profesional ka të drejtë që brenda gjashtë muajve nga dita e miratimit të vendimit për të mos kryerjen e zgjedhjes në titull profesional, të dorëzojë kërkesë të re për zgjedhje në titull profesional.

(3) Procedurën për rizgjedhjen në titull profesional e ngrit drejtori i Kinotekës publike, më së voni tre muaj para kalimit të afatit për rizgjedhje.

(4) Nëse punëtori profesional nuk rizgjidhet në titullin profesional për shkak të mos pëmbushjes së kushteve për t'u rizgjedhur në titullin profesional të parashikuara në këtë ligj, ka të drejtë brenda gjashtë muajve në rizgjedhje të sërishme, kurse vazhdon të punojë në të njëjtin vend pune me të njëjtin titull profesional.

(5) Nëse edhe për herë të dytë nuk është rizgjedhur, punëtori profesional e humb titullin e fituar më parë dhe brenda 30 ditëve me vendim të drejtorit sistemohet në vend tjetër të punës në pozicion më të ulët profesional nga titulli i marrë më parë profesional. Punëtori profesional, brenda gjashtë muajve nga data e sistemit në tjetër vend pune me titull më të ulët profesional, mund të paraqesë një kërkesë të re për zgjedhje në titull më të lartë profesional nga ai aktual në procedurë në pajtim me këtë ligj.

(6) Kundër vendimit nga paragrafët (4) dhe (5) të këtij neni, punëtori profesional në afat prej 15 ditëve nga marrja e vendimit ka të drejtë të paraqesë kundërshtim në këshillin drejtues të kinotekës publike. Këshilli drejtues vendos për kundërshtim në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të kundërshtimit.

(7) Kundër vendimit të këshillit drejtues mund të parashtrohet ankesë brenda 30 ditëve nga dita e sjelljes së vendimit të këshillit drejtues, deri në gjykatën kompetente. Padia nuk e prolongon ekzekutimin."

Neni 3

Neni 39 ndryshohet dhe vijon:

"(1) Punët profesionale në kinotekën i kryejnë punëtorët me tituj profesionale jozgjedhor dhe atë:
- teknik filmik, me arsim të mesëm adekuat;
- teknik i lartë filmik me arsim të lartë përkatës ose me më së paku 180 kredi sipas SETK dhe
- filmolog me arsim të lartë përkatës ose me më së paku 240 kredi sipas SETK."

Neni 4

Pas neni 40 shtihet nen i ri 40-a, si vijon:

"Neni 40-a

Ministri i përcakton përputhshmërinë e llojit të arsimit dhe përshkrimin e titujve profesionale në veprimtarinë e mbrojtjes të të mirave audiovizuale, programi për dhënie e provimit profesional dhe mënyrën e përcaktimit të pikëve për zgjedhjen respektivisht rizgjedhjen në titujt profesionalë. "

Neni 5

Neni 41-a shlyhet.

Neni 6

Në nenin 42 paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

"(2) Gjorbë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni i personit përgjegjës në personin juridik".

Neni 7

Në nenin 42-a në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "1.000 deri " shlyhen.

Në alinenë 1 numri "(2)" zëvendësohet me numrin "(3)".

Në alinenë 2, pas fjalëve: "kopje e të mirës" shtohen fjalët: "respektivisht formati digjital i të mirës."

Në alinenë 6 fjalët: "kopje e papërdorur" zëvendësohen me fjalët: "kopje nga programet radiodifuzive".

Në alinenë 7 lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me presje.

Në alinenë 8 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohet lidhëza "dhe".

Pas alinesë 8 shtohet aline e re 9, si vijon:

"-nuk ngrit procedura për rizgjedhje për titullin profesional në afatin e përcaktuar me këtë ligj (neni 38 paragrafi (3))."

Paragrafi (2) ndryshohet dhe vijon:

"(2) Gjorbë në shumë prej 30% nga gjoba e matur për personin juridik do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni i personit përgjegjës në personin juridik".

Neni 8

Neni 42-b ndryshohet dhe vijon:

"Matja e shumës së gjorbës për personin juridik kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 9

Pas neni 42-b shtihet nen i ri 42-v, si vijon:

"Neni 42-v

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 42 të këtij ligji, procedurën kundërvajtëse dhe sanksion kundërvajtës e shqipton Ministria e Kulturës (në tekstin e më poshtëm: Organi kundërvajtës).

(2) Për kundërvajtjet nga neni 42-a të këtij ligji, procedura kundërvajtëse mban edhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.

(3) Procedura kundërvajtëse nga paragrafi (1) të këtij neni para Organit kundërvajtës ee udhëheq Komisioni për vendimmarrje për kundërvajtje (në tekstin e mëtejme: Komisioni për Kundërvajtje) i formuar nga ministri i Kulturës.

(4) Komisioni Kundërvajtës përbëhet nga persona zyrtarë të punësuar në Ministrinë e Kulturës, nga të cilët njëri e kryen funksionin kryerës i komisionit kundërvajtës.

(5) Komisioni për Kundërvajtje përbëhet nga tre anëtarë dhe zëvendësit e tyre dhe atë:

- dy juristë të diplomuar, njëri prej të cilëve ka kaluar provimin e jurisprudence me pesë vjet përvojë në fushën e vet dhe

- një anëtar me arsim të lartë profesional në sferën e shkencave shoqërore me pesë vjet eksperiencë në fushën e vet.

(6) Komisioni për Kundërvajtje zgjidhet për kohëzgjatje prej tre vitesh me të drejtë rizgjedhjeje të anëtarëve.

(7) Për kryetar të Komisionit kundërvajtës mund të zgjidhet vetëm jurist i diplomuar i cili ka kaluar provimin e jurisprudence.

(8) Komisionin kundërvajtëse për Organin kundërvajtës e mban procedurën kundërvajtëse në pajtim me ligin për kundërvajtje dhe vendos mbi kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj dhe e ligje tjera të përcaktuar me këtë ligj, Ligjin për kundërvajtje dhe ligj tjetër.

(9) Përveç anëtarëve të Komisionit kundërvajtës ministri i Kulturës mund të caktoj sekretar të Komisionit kundërvajtës i cili i kryen punët administrative për Komisionin.

(10) Komisioni për Kundërvajtje miraton rregullore për punën e vet.

(11) Kundër vendimit të komisionit kundërvajtës mund të parashtrohet ankesë te Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurë kundërvajtëse."

Neni 10

Titulli i nenit dhe neni 43 ndryshohen si vijon:

"Procedura për lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse

Neni 43

(1) Për kundërvajtje përcaktuar në nenet 42 dhe 42-a nga ky ligj, inspektori për kulturë është i obliguar kryerësit të kundërvajtjes t'i lëshojë urdhër pagesë kundërvajtëse, në pajtim me ligjin për kundërvajtje.

(2) Në kryerësi e pranon urdhër pagesën kundërvajtëse, i njëjti duhet ta nënshkruajë. Pranimi i urdhër pagesës kundërvajtëse nga kryerësi i kundërvajtjes shënohen në procesverbal.

(3) Në procesverbalin nga paragrafi (2) të këtij neni përcaktohet mënyra në të cilën do të largohen pasojat nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të pasojave nga kundërvajtja e kryer.

(4) Kur kryerësi i kundërvajtjes paraqitet person juridik, procesverbali dhe urdhër pagesa kundërvajtëse e nënshkruan personi përgjegjës ose person i autorizuar prej tij.

(5) Inspektori për kulturë është i obliguar të mbajnë evidencë për urdhër pagesa e lëshuara kundërvajtëse dhe për epilogun e procedurave të ngritura.

(6) Në evidencën nga paragrafi (5) të këtij neni mblihdhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhër pagesës kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(7) Të dhenat personale nga paragrafi (6) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

(8) Ministri e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhër pagesës kundërvajtëse."

Neni 11

(1) Personave të cilët deri në ditën e fillimi të zbatimit të dispozitave nga nenet 2,3 dhe 4 të këtij ligji, kanë marrë titull profesional në pajtim me Ligjin për të mira audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 47/11 dhe 51/11), titulli i marrë u pranohet në pajtim me këtë ligj.

(2) Procedurat për marrjen e titujve profesionale të filluara sipas dispozitave që kanë vlejtur para fillimit të zbatimit të dispozitave nga nenet 2,3 dhe 4 nga ky ligj, do të mbarohen sipas Ligjit për të mira audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 47/11 dhe 51/11).

Neni 12

Akti nënligjor nga neni 4 nga ky ligj do të miratohet në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, kurse akti nënligjor nga neni 10 paragrafi (8) nga ky ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" kurse dispozitat nga nenet 2, 3 dhe 4 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2016.

4451.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за здравственото осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4012/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15 и 129/15) во член 15 се додава нов став 5, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 точките 1) и 2) на овој член, осигуреникот кој е во работен однос или е самовработено лице како замена за работник кој користи породилно отсуство од работа за периодот додека трае породилното отсуство и за кој е утврдено ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, остварува надоместок на плата без здравственото осигурување да траело најмалку шест месеци непрекинато пред настапување на случајот и без уплата на придонесот за задолжително осигурување за периодот за кој е ослободен од плаќање на придонесите од задолжителното социјално осигурување.“

Член 2

Во член 52 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член, осигуреникот кој е во работен однос или е самовработено лице како замена за работник кој користи породилно отсуство од работа за периодот додека трае породилното отсуство и за кој е утврдено ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност ги остварува правата од задолжителното здравствено осигурување без уплата на придонесите, за периодот за кој е ослободен од плаќање на придонесите од задолжителното социјално осигурување.“

Ставот 5 станува став 6.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15 dhe 129/15) në nenin 15 shtohet paragrafi i ri 5 si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi 1 pikat 1) dhe 2) të këtij neni, i siguruari që është në marrëdhënie pune apo është person i vetëpunësuar si zëvendësim për punëtor që shfrytëzon pushim të lindjes nga puna për periudhën derisa zgjatë pushimi i lindjes dhe për të cilën është përcaktuar lirimi nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, realizon kompensim të rrogës pa sigurim shëndetësor të zgjasë së paku gjashtë muaj pandërprerë para ndodhjes së rastit dhe pa arkëtim të kontributit për sigurim të detyrueshëm për periudhën për të cilën është liruar nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social."

Neni 2

Në nenin 52 pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, i siguruari që është në marrëdhënie pune apo është person i vetëpunësuar si zëvendësim për punëtor që shfrytëzon pushim të lindjes nga puna për periudhën derisa zgjatë pushimi i lindjes dhe për të cilën është përcaktuar lirimi nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, realizon të drejtat nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor pa arkëtim të kontributeve, për periudhën për të cilën është liruar nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social."

Paragrafi 5 bëhet paragraf 6.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4452.

Brz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4013/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15 и 61/15), во членот 305 став (1) во воведната реченица зборовите: „4000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Ставот (3) зборовите: „4.000 до 6.000“ се заменуваат со зборовите: „600 до 900“.

Ставовите (4) и (5) се бришат.

Ставот (6) кој станува став (4) зборовите: „износ од 1.000 до 1.300 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „двоен износ од утврдениот во став (2) на овој член“.

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (5) и (6).

Член 2

Во членот 306 став (1) во воведната реченица зборовите: „3000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (5) зборовите: „управна мерка“ се заменуваат со зборовите: „прекршочна санкција“, а зборовите: „до 30 дена“ се заменуваат со зборовите: „од три месеци до една година“.

Член 3

Во членот 307 став (1) во воведната реченица зборовите: „2 500 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите: „20.000 до“ се бришат.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од став (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 4

Во членот 308 став (1) во воведната реченица зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Член 5

Во членот 312 став (4) зборовите: „8.000 до“ се бришат.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (4) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (6) зборовите: „8.000 до 12.000“ се заменуваат со зборовите: „1.200 до 1.800“.

Во ставот (11) зборовите: „1.800 до“ се бришат.

Ставот (12) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (11) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (13) бројот „5.000“ се заменува со бројот „3.000“.

Во ставот (19) зборовите: „1.000 до“ се бришат.

Во ставовите (20), (21), (23) и (24) зборовите: „3.000 до“ се бришат.

Во ставот (25) зборовите: „15.000 до“ се бришат.

Ставот (26) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (25) од овој закон и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставовите (27) и (29) зборовите: „5.000 до“ се бришат.

Член 6

Во членот 313 став (1) по зборот „постапка“, се додаваат зборовите: „со издавање на мандатен платен налог“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„За дејствијата од став (1) на овој член на здравствениот работник, инспекторот ќе му издаде мандатен платен налог.“

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Сторителот на прекршокот има обврска во рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог да ја плати глобата во определениот износ.

(4) Доколку сторителот на прекршокот доброволно не ја плати глобата од ставот (1) на овој член, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и инспекторот ќе го достави до органот надлежен за прилично извршување за негово извршување.“

Член 7

Во членот 313-а во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите: „износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „двоен износ од утврдениот во ставот (2) на овој член“.

Во ставот (5) зборовите: „износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „двоен износ од утврдениот во ставот (4) на овој член“.

Член 8

Во членот 315 ставот (2) се брише.

Член 9

По членот 315 се додаваат два нови члена 315-а и 315-б, кои гласат:

„Член 315-а

(1) За прекршоците утврдени во членовите 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 и 313-а од овој закон, Државниот санитарен и здравствен инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

(2) Државниот санитарен и здравствен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни и мандатни платни налози и за исходот од покренатите постапки.

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот односно мандатниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(5) Формата и содржината на прекршочниот и мандатниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.

Член 315-б

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 10

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15), во членот 42, по зборовите: „запишани на специјализација, односно суп-специјализација“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 12

Висината на надоместокот за спроведување на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници, односно здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработените, кои на денот на влегување во сила на овој закон спроведуваат специјалистички, односно супспецијалистички стаж е за 20% пониска од надоместокот што го плаќаат јавните здравствени установи за здравствените работници со високо образование, односно здравствените соработници со високо образование вработени во јавната здравствена установа, односно е намалена за висината на средствата што ги добива јавната здравствена установа во која се спроведува специјализацијата за надоместување на материјалните трошоци кои произлегуваат од специјализацијата, односно супспецијализацијата и за унапредување и развој на здравствените услуги во јавната здравствена установа, а на јавната здравствена установа во која се спроведува специјализацијата, односно супспецијализацијата на здравствените работници, односно здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработените се плаќа надоместок само за лицата ангажирани во спроведувањето на практичната обука.

Член 13

(1) Здравствените работници со средно, вишо или високо стручно образование или со 180 ЕКТС од областа на медицината, кои биле вработени во приватните здравствени установи, основани врз основа на закуп на простор и опрема на делови од јавните здравствени установи согласно со Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/11 и 53/11) во процесот на приватизација на делови од јавните здравствени установи во кои се врши примарна здравствена заштита од областа на медицината по пат на издавање на простор и опрема под закуп и по тој основ основање на приватни здравствени установи, а кои останале без работа по 1 јануари 2007 година поради стечај односно престанок на приватната здравствена установа, или остварување на правото на пензија или смрт на здравствениот работник, кој е носител на дејност на кого му се издадени под закуп просторот и опремата и кои до денот на вработувањето во приватните здравствени установи работеле во јавна здравствена установа и сеуште не исполниле услови за остварување на право на старосна пензија, се вработуваат во јавната здравствена установа во која работеле, односно во друга јавна здравствена установа каде што има потреба од овој вид на здравствени работници доколку во јавната здравствена установа во која работеле нема слободно работно место.

(2) Здравствените работници од ставот (1) на овој член во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон поднесуваат барање за остварување на правото од ставот (1) на овој член до Министерство за здравство. Кон барањето приложуваат документи со кои докажуваат дека ги исполнува условите од ставот (1) на овој член. Документите ги доставуваат во оригинал или како копија заверена од нотар.

(3) Министерството за здравство во рок од 30 дена од приемот на барањето од ставот (2) на овој член одлучува по барањето врз основа на доставената документација од ставот (2) на овој член и издава согласност за вработување на здравствениот работник од ставот (1) на овој член во јавната здравствена установа во која работеле, односно во друга јавна здравствена установа каде што има потреба од овој вид на здравствени работници доколку во јавната здравствена установа во која работеле нема слободно работно место.

(4) Јавната здравствена установа од ставот (3) на овој член го пријавува во работен однос здравствениот работник од ставот (1) на овој член согласно овој закон, врз основа на согласноста од Министерството за здравство.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJEN SHËNDETËSORE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtjen shëndetësore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15 dhe 61/15), në nenin 305 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “4000 deri” shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjorbë në shumë prej 30% të gjorbës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.”

Paragrafi (3) fjalët “4.000 deri 6.000” zëvendësohen me fjalët “600 deri 900”.

Paragrafët (4) dhe (5) shlyhen.

Paragrafi (6) që bëhet paragrafi (4) fjalët “shumë prej 1.000 deri 1.300 euro në kundërvlerë me denarin” zëvendësohen me fjalët “shumë e dyfishitë nga shumata e caktuar në paragrafin (2) të këtij neni”.

Paragrafët (7) dhe (8) bëhen paragrafët (5) dhe (6).

Neni 2

Në nenin 306 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “3000 deri” shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjorbë në shumë prej 30% të gjorbës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.”

Në paragrafin (5) fjalët “masë administrative” zëvendësohen me fjalët “sanksion për kundërvajtje”, kurse fjalët “deri 30 ditë” zëvendësohen me fjalët “prej tre muaj deri një vit”.

Neni 3

Në nenin 307 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “2500 deri” shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.” “

Në paragrafin (3) fjalët: „20. “20.000 deri” shlyhen.

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (3) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.”

Neni 4

Në nenin 308 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: “1.500 deri” shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.”

Neni 5

Në nenin 312 paragrafi (4) fjalët “8.000 deri” shlyhen.

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (4) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.” “

Në paragrafin (6) fjalët “8.000 deri 12.000” zëvendësohen me fjalët “1.200 deri 1.800”.

Në paragrafin (11) fjalët “1.800 deri” shlyhen.

Paragrafi (12) ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (11) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.”

Në paragrafin (13) numri “5.000” zëvendësohet me numrin “3.000”.

Në paragrafin (19) fjalët: „1.000 deri” shlyhen.

Në paragrafët (20), (21), (23) dhe (24) fjalët: „3.000 deri” shlyhen.

Në paragrafin (25), fjalët: „15.000 deri” shlyhen.

Paragrafi (26) ndryshohet si vijon:

„Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (25) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.”

Në paragrafët (27) dhe (29) fjalët: „5.000 deri” shlyhen.

Neni 6

Në nenin 313 paragrafi (1) pas fjalës “procedurë, shtohen fjalët “me lëshimin e urdhërpagesës mandatore”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni punëtorit shëndetësor, inspektori do t’i lëshojë urdhërpagesë mandatore.”

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të ri (3) dhe (4) si vijon:

“(3) Kryerësi i kundërvajtjes ka për obligim në afat prej tetë ditëve nga dita e dorëzimit të urdhërpagesës mandatore ta paguajë gjobën në shumë e caktuar.

(4) Nëse kryerësi i kundërvajtjes vullnetarisht nuk e paguan gjobën nga paragrafi (1) i këtij neni, urdhërpagesa

mandatorefiton fuqi të dokumentit ekzekutiv dhe inspektori do ta dërgojë te organi kompetent për zbatim të detyrueshëm për zbatimin e të njëjtit.”

Neni 7

Në nenin 313-a në fjalinë hyrëse fjalët “3.000 deri” shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së llogaritur për personin juridik do t’i shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.”

Në paragrafin (3) fjalët “shumë prej 3.000 deri 6.000 euro në kundërvlerë me denarin” zëvendësohen me fjalët “shumë e dyfishtë nga shuma e caktuar në paragrafin (2) të këtij neni”.

Në paragrafin (5) fjalët “shumë prej 1.000 deri 2.000 euro në kundërvlerë me denarin” zëvendësohen me fjalët “shumë e dyfishtë nga shuma e caktuar në paragrafin (4) të këtij neni”.

Neni 8

Në nenin 315 paragrafi (2) shlyhet.

Neni 9

Pas neni 315 shtohet dy nene të reja 315-a dhe 315-b, si vijojnë:

“Neni 315-a

(1) Për kundërvajtjet e caktuara në nenet 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 dhe 313-a të këtij ligji, Inspektori shtetëror sanitar dhe shëndetësor është i obliguar kryerësit të kundërvajtjes t’i lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.

(2) Inspektori shtetëror sanitar dhe shëndetësor është i obliguar të mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe urdhërpagesat mandatore dhe për rezultatin e procedurave të filluara.

(3) Në evidencën nga paragrafi (2) i këtij neni, grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës mandatore që i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(4) Të dhënat personale nga paragrafi (3) i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencën.

(5) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës për kundërvajtje dhe mandatore i përcakton ministri i shëndetësisë.

Neni 315-b

Përlllogaritja e lartësisë së gjobës për personin juridik bëhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtjet.”

Neni 10

Akti nënligjor i caktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji

Neni 11

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 10/15), në nenin 42, pas fjalëve “të regjistruar për specializim, përkatësisht subspecializim” presja zëvendësohet me pikë, kurse fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Neni 12

Lartësia e kompensimit për zbatimin e specializimit, përkatësisht subspecializimit të nëpunësve të shëndetësisë, përkatësisht bashkëpunëtorëve shëndetësor në institucionet private shëndetësore, personat tjerë juridik dhe të papunësuarit, të cilët në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji realizojnë stazhin e specializimit, përkatësisht subspecializimit është për 20% më e ulët nga kompensimi të cilin e paguajnë institucionet shëndetësore publike për nëpunësit e shëndetësisë me arsim të lartë, përkatësisht bashkëpunëtorët shëndetësor me arsim të lartë të punësuar në institucionin shëndetësor publik, përkatësisht është e reduktuar për lartësinë e mjeteve që i fiton instituioni shëndetësor publik në të cilin zbatohet specilizimi për kompensimin e shpenzimeve materiale që rezultojnë nga specilizimi, përkatësisht subspecializimi dhe për avancimin dhe zhvillimin e shërbimeve shëndetësore në institucionin shëndetësor publik, kurse në institucionin shëndetësor publik në të cilin zbatohet specializimi, përkatësisht subspecializimi i nëpunësve shëndetësor, përkatësisht bashkëpunëtorëve shëndetësor në institucionet private shëndetësore, persona tjerë juridik dhe të papunësuar paguhet kompensim vetëm për persona të angazhuar në zbatimin e trajnimit praktik.

Neni 13

(1) Nëpunësit shëndetësor me arsim të mesëm, të sipërm ose të lartë profesional ose me 180 KTSE nga fusha e mjekësisë, të cilët kanë qenë të punësuar në institucionet shëndetësore private, të themeluar në bazë të qiramarrjes së hapësirës dhe pajisjes së pjesëve të institucioneve shëndetësore publike në pajtim me Ligj për mbrojtje shëndetësore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/10, 44/11 dhe 53/11) në procesin e privatizimit të pjesëve të institucioneve shëndetësore publike në të cilat realizohet mbrojtja primare shëndetësore nga sfera e mjekësisë nëpërmjet dhënies së hapësirës dhe pajisjes me qira dhe në atë bazë themelim të institucioneve private shëndetësore, kurse të cilët kanë ngelur pa punë pas 1 janari 2007 për shkak të falimentimit përkatësisht mbylljes së institucionet shëndetësor privat, ose realizimit të së drejtës së pensionit ose vdekjes së nëpunësit shëndetësor, i cili është bartës i veprimtarisë të cilit i janë dhënë me qira hapësira dhe pajisja dhe të cilët deri në ditën e punësimit në institucionet shëndetësore publike kanë punuar në institucion shëndetësor publik dhe ende nuk kanë plotësuar kushte për realizimin e të drejtës së pensionit me moshë, punësohen në institucionin shëndetësor publik në të cilin kanë punuar, përkatësisht në institucion tjetër shëndetësor publik ku ka nevojë për këtë lloj të nëpunësve shëndetësor nëse në institucionin shëndetësor publik në të cilin kanë punuar nuk ka vend të lirë.

(2) Nëpunësit shëndetësor nga paragrafi (1) i këtij neni në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji parashtrojnë kërkesë për realizimin e të drejtës nga paragrafi (1) i këtij neni në Ministrinë e shëndetësisë. Me kërkesën parashtrojnë dokumente me të cilat dëshmojnë se i plotëson kushtet nga paragrafi (1) i këtij neni, Dokumentet i parashtrojnë në original ose si kopje të verifikuar në noter.

(3) Ministria e shëndetësisë në afat prej 30 ditëve nga pranimit i kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni vendos për kërkesën në bazë të dokumentacionit të parashtruar nga paragrafi (2) i këtij neni dhe lëshon pajtim për punësim të nëpunësit shëndetësor nga paragrafi (1) i këtij neni në institucionin shëndetësor në të cilin kanë punuar, përkatësisht në institucion tjetër shëndetësor publik ku ka nevojë për këtë lloj të punëtorëve shëndetësor nëse në institucionin shëndetësor publik në të cilin kanë punuar nuk ka vend të lirë.

(4) Institucioni shëndetësor publik nga paragrafi (3) i këtij neni e paraqet në marrëdhënie pune nëpunësin shëndetësor nga paragrafi (1) i këtij neni në pajtim me këtë ligj, në bazë të pajtimit nga Ministria e shëndetësisë.

Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4453.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4014/1

27 август 2015 година
Скопје

Претседател

на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Во Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ број 106/2007, 88/2010, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14 и 88/15), во членот 1-а став 1 зборот „помагало“ се заменува со зборот „средство“, а зборот „помагала“ се заменува со зборот „средства“.

Член 2

Во член 4-б во ставот 4 зборот „државен“ се заменува со зборот „административен“.

Член 3

Во член 5 став 1 во точката 7) по зборовите „хомеопатски лекови“ се става записка и се додаваат зборовите „Регистар за гранични производи“.

По точката 11 се додава нова точка 11-а), која гласи:

„11-а) евалуација на очекуваната корист во однос на потенцијалниот ризик по здравјето на испитаниците (документ за процена на претклиничката и клиничката документација со евалуација на односот корист-ризик) за лекот кој е предмет на клиничко испитување;

По точката 16 се додава нова точка 16-а, која гласи:

„16-а) изготвување на годишен извештај за пријавените несакани реакции на лековите во Република Македонија.“

Член 4

Во членот 8 ставот 2 се брише.

Ставот 3 станува став 2.

Член 5

Во членот 9 став 1 зборовите: „и институции“ се бришат.

Член 6

Во членот 13 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Агенцијата во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето врз основа на поднесената документација врши упис во Регистарот за гранични производи или го одбива барањето.“

Ставот 7 кој станува став 8 се менува и гласи:

„Директорот на Агенцијата ја пропишува класификацијата на лек што се издава/продава без рецепт, потребната документација и висината на трошоците.“

По ставот 8 се додаваат два нови става 9 и 10, кои гласат:

„Директорот на Агенцијата ги пропишува поблиските услови за граничен производ, начинот на одобрување, потребната документација и висината на трошоците.

Висината на трошоците пропишани во ставовите 8 и 9 на овој член, се определува во зависност од комплетноста на документацијата.“

Член 7

Во членот 31 зборовите: „2 точка 2“ се заменуваат со зборовите: „3 алинеја 2“.

Член 8

Во членот 33 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„Ако подносителот на барањето се откаже од барањето во текот на постапката за издавање, обновување и промена на одобрението за ставање во промет, должен е да ги подмири трошоците направените во постапката.

Трошоците од став 2 на овој член ги пропишува директорот на Агенцијата.“

Член 9

Во членот 45 став 2 зборовите: „Министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Директорот на Агенцијата“.

Член 10

Во членот 51 став 2 по зборовите: „Министерот за здравство“ се додаваат зборовите: „на предлог на директорот на Агенцијата“.

Член 11

Во членот 60 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Директорот на Агенцијата го пропишува надоместокот што производителот, односно спонзорот треба да го плати при пријавата од ставот 1 на овој член.

Висината на трошоците пропишани во ставот 3 на овој член, се определува во зависност од комплетноста на документацијата.“

Член 12

Во членот 64 по зборовите: „Министерот за здравство“ се додаваат зборовите: „на предлог на директорот на Агенцијата“.

Член 13

Во член 80 во ставот 7 зборовите „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата“.

Член 14

Во членот 80-а ставот 8 се брише.

Ставот 9 станува став 8.

Во ставот 10 кој станува став 9 бројот „9“ се заменува со бројот „8“.

Во ставот 11 која станува став 10 бројот „9“ се заменува со бројот „8“.

Ставот 12 станува став 11.

Во ставот 13 кој станува став 12 бројот „10“ се заменува со бројот „9“.

Во ставот 14 кој станува став 13 бројот „13“ се заменува со бројот „12“.

Ставот 15 станува став 14.

Во ставот 16 кој станува став 15 бројот „15“ се заменува со бројот „14“.

Во ставот 17 кој станува став 16 бројот „16“ се заменува со бројот „15“.

Во ставот 18 кој станува став 17 бројот „13“ се заменува со бројот „12“.

Во ставот 19 кој станува став 18 бројот „18“ се заменува со бројот „17“, бројот „13“ се заменува со бројот „12“ и бројот „16“ се заменува со бројот „15“.

Во ставот 20 кој станува став 19 бројот „19“ се заменува со бројот „18“.

Во ставот 21 кој станува став 20 бројот „20“ се заменува со бројот „19“.

Во ставот 22 кој станува став 21 бројот „21“ се заменува со бројот „20“.

Во ставот 23 кој станува став 22 бројот „22“ се заменува со бројот „21“.

Во ставот 24 кој станува став 23 бројот „16“ се заменува со бројот „15“.

Ставот 25 станува став 24.

Во ставот 26 кој станува став 25 бројот „10“ се заменува со бројот „9“.

Ставовите 27, 28, 29, 30 и 31 стануваат ставови 26, 27, 28, 29 и 30.

Член 15

Во членот 81 ставот 4 се брише.

Ставот 5 станува став 4.

Во ставот 6 кој станува став 5 зборовите: „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата“.

Ставот 7 станува став 6.

Во ставот 8 кој станува став 7 бројот „6“ се заменува со бројот „5“.

Ставовите 9 и 10 стануваат ставови 8 и 9.

Член 16

Во членот 94 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Директорот на Агенцијата ги пропишува надоместоците што треба да се платат за проценка на документацијата за издавање на одобрение за огласување на лекови.

Висината на трошоците пропишани во ставот 2 на овој член, се определува во зависност од видот и обемот на огласувањето на лекови.“

Член 17

Во членот 99 став 1 зборовите: „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата“.

Во ставот 3 зборовите: „Министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Директорот на Агенцијата“.

Член 18

Во членот 105 став 4 зборовите: „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата“.

Член 19

Во членот 116 ставови 4 и 6 зборовите: „Министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата“.

Член 20

Во членот 131-а став 9 зборовите: „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата“.

Член 21

Во членот 131-б во ставот 3 зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: „Министерството за здравство“.

Член 22

Во член 132 во ставот 5 зборовите „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите „Директорот на Агенцијата“.

Член 23

Во член 133 во ставот 2 зборовите „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите „Директорот на Агенцијата“.

Член 24

Во членот 137 зборовите: „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Директорот на Агенцијата“.

Член 25

Во членот 138 ставот 2 зборовите: „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Директорот на Агенцијата“.

Член 26

Во членот 139 став 3 зборовите: „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Директорот на Агенцијата“.

По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

„Директорот на Агенцијата ги пропишува надоместоците што треба да се платат за проценка на документацијата за издавање на одобрение за огласување на медицински средства.

Висината на трошоците пропишани во став 3 на овој член, се определува во зависност од видот и обемот на огласувањето на медицинските средства.“

Член 27

Во членот 144 став 2 зборовите: „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Агенцијата“.

Член 28

Во членот 145 став 4 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“.

Член 29

Во членот 148 став 3 зборовите: „министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 30

Во членот 150 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Во случаите од ставот 2 алинеја 1 на овој член, фармацевтскиот инспектор привремено ќе забрани вршење на дејност со запечатување на објектот/просториите и поставување лента на видно место со следниот текст „Агенција за лекови и медицински средства затворено од инспекциска служба“ и заверена со печат на Агенцијата.

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.

Член 31

Во членот 150-а по бројот „154“ се додаваат зборовите: „став 1 точка 13)“, а по бројот „155“ се додаваат зборовите: „став 1 точки 1), 9) и 12)“.

Член 32

Членот 150-б се брише.

Член 33

Во членот 154 став 1 во воведната реченица зборовите: „25.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот 3 зборовите: „6.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „5.000 до 7.500“.

Член 34

Во членот 155 став 1 во воведната реченица зборовите: „15.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот 3 зборовите: „6.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите: „3.000 до 4.500“.

Член 35

Во членот 155-а став 1 зборот „одговорните“ се заменува со зборот „службените“.

Во ставот 2 зборовите: „80.000 до“ се бришат.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за производителот кој врши промет со лекот во Република Македонија или за веледрогеријата, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 2 на овој член и на одговорното лице во производителот кој врши промет со лекот во Република Македонија и на одговорното лице во веледрогеријата.“

Член 36

По членот 155-а се додаваат три нови члена 155-б, 155-в и 155-г, кои гласат:

„Член 155-б

Глоба во износ од 6.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на здравствен работник, ако не го извести правното лице од членот 87 став 2 од овој закон за сите несакани реакции или настани или во случај на сомневање за несакана реакција или настан во согласност со овој закон (член 88).

Член 155-в

За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.

Член 155-г

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 37

Членот 156 се менува и гласи:

За прекршоците утврдени во членовите 154, 155, 155-а и 155-б од овој закон, фармацевтскиот инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.

Фармацевтскиот инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува директорот на Агенцијата.“

Член 38

Во членот 156-в во ставот 1 бројот „2“ се заменува со бројот „3“.

Во ставот 3 зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: „Министерството за здравство“ и бројот „2“ се заменува со бројот „3“.

Член 39

Подзаконските акти утврден со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 40

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BARNAT DHE VEGLAT NDIHMËSE MJEKËSORE****Neni 1**

Në Ligjin për barnat dhe veglat ndihmëse mjekësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë") numër 106/2007, 88/2010, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14 и 88/15), në nenin 1-a në paragrafin 1 fjala "ndihmëse" zëvendësohet me fjalën "mjete", ndërsa fjala "ndihmëse" zëvendësohet me fjalën "mjete".

Neni 2

Në nenin 4-b në paragrafin 4 fjala "shtetëror" zëvendësohet me fjalën "administrativ".

Neni 3

Në nenin 5 paragrafi 1 në pikën 7) pas fjalëve "barëra homeopate" vendoset presje dhe shtohen fjalët "Regjistër për prodhime kufitare".

Pas pikës 11 shtohet pikë e re 11-a), si vijon:

"11-a) evaluimi i interesit të pritur lidhur me rrezikun potencial për shëndetin e të anketuarve (dokument për vlerësimin e dokumentacionit para klinik dhe klinik me evaluimin e marrëdhënies përfitim-rrezik) për barin i cili është lëndë e hetimit klinik;

Pas pikës 16 shtohet pike e re 16-a, si vijon:

"16-a) përpilimi i raportit vjetorë për reagimet e pa dëshiruara të paraqitura të barërave në Republikën e Maqedonisë."

Neni 4

Në nenin 8 paragrafi 2 shlyhet.

Paragrafi 3 bëhet paragraf 2.

Neni 5

Në nenin 9 paragrafi 1 fjalët "dhe institucione" shlyhet.

Neni 6

Në nenin 13 pas paragrafit 6 shtohet paragraf i ri 7, si vijon:

"Agjencia në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës në bazë të dokumentacionit të paraqitur bën regjistrim në Regjistër për prodhime kufitare ose e refuzon kërkesën."

Paragrafi 7 i cili bëhet paragraf 8 ndryshon si vijon:

"Drejtori i Agjencisë e përcakton klasifikimin e barit që lëshohet/shitet pa recetë, dokumentacioni i nevojshëm dhe lartësia e shpenzimeve."

Në paragrafin 8 shtohen dy paragrafë të ri 9 dhe 10, si vijon:

"Drejtori i Agjencisë i përcakton kushtet më të afërta për prodhim kufitar, mënyrën e miratimit, dokumentacionin e nevojshëm dhe lartësinë e shpenzimeve.

Lartësia e shpenzimeve në paragrafin 8 dhe 9 të këtij neni, zbatohet varësisht nga kompletimi i dokumentacionit."

Neni 7

Në nenin 31 fjalët "2 pika 2" zëvendësohen me fjalët: "3 alineja 2".

Neni 8

Në nenin 33 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të ri 2 dhe 3, si vijon:

"Nëse parashtruesi i kërkesës heq dorë nga kërkesa gjatë procedurës për lëshim, ripërtëritje dhe ndryshim të lejes për vënien në qarkullim, është i obliguar ti paguaj shpenzimet të bëra në procedurë.

Shpenzimet nga paragrafi 2 të këtij neni i përcakton drejtori i Agjencisë."

Neni 9

Në nenin 45 në paragrafin 2 fjalët "Ministri i Shëndetësisë" zëvendësohet me fjalët "Drejtori i Agjencisë".

Neni 10

Në nenin 51 paragrafi 2 pas fjalëve "Ministri i Shëndetësisë" zëvendësohet me fjalët "me propozim të drejtorit të Agjencisë".

Neni 11

Në nenin 60 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Drejtori i Agjencisë e përcakton kompensimin që prodhuesi, respektivisht sponsori duhet ta paguaj gjatë paraqitjes nga paragrafi 1 i këtij neni.

Lartësia e shpenzimeve të përcaktuara ne paragrafin 3 të këtij neni, zbatohet varësisht nga kompletimi i dokumentacionit. "

Neni 12

Ne nenin 64 pas fjalëve "Ministri i Shëndetësisë" shtohen fjalët "me propozim të drejtorit të Agjencisë".

Neni 13

Në nenin 80 në paragrafin 7 fjalët "ministri i Shëndetësisë" zëvendësohet me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Neni 14

Në nenin 80-a paragrafi 8 shlyhet.

Paragrafi 9 behet paragraf 8.

Në paragrafin 10 i cili bëhet paragraf 9 numri "9" zëvendësohet me numrin „8“.

Në paragrafin 11 i cili bëhet paragraf 10 numri "9" zëvendësohet me numrin „8“.

Paragrafi 12 bëhet paragraf 11.

Në paragrafin 13 i cili bëhet paragraf 12 numri "10" zëvendësohet me numrin „9“.

Në paragrafin 14 i cili behet paragraf 13 numri "13" zëvendësohet me numrin „12“.

Paragrafi 15 bëhet paragraf 14.

Në paragrafin 16 i cili behet paragraf 15 numri "15" zëvendësohet me numrin „14“.

Në paragrafin 17 i cili bëhet paragraf 16 numri "16" zëvendësohet me numrin „15“.

Në paragrafin 18 i cili bëhet paragraf 17 numri "13" zëvendësohet me numrin „12“.

Në paragrafin 19 i cili bëhet paragraf 18 numri "18" zëvendësohet me numrin "17", numri "13" zëvendësohet me numrin "12" dhe numri "16" zëvendësohet me numrin "15".

Në paragrafin 20 i cili bëhet paragraf 19 numri "19" zëvendësohet me numrin „18“.

Në paragrafin 21 i cili behet paragraf 20 numri "20" zëvendësohet me numrin „19“.

Në paragrafin 22 i cili bëhet paragraf 21 numri "21" zëvendësohet me numrin „20“.

Në paragrafin 23 i cili bëhet paragraf 22 numri "22" zëvendësohet me numrin „21“.

Në paragrafin 24 i cili bëhet paragraf 23 numri "16" zëvendësohet me numrin „15“.

Paragrafi 25 bëhet paragraf 24.

Në paragrafin 26 i cili bëhet paragraf 25 numri "10" zëvendësohet me numrin „9“.

Paragrafët 27, 28, 29, 30 dhe 31 bëhet paragrafë 26, 27, 28, 29 dhe 30.

Neni 15

Në nenin 81 paragrafi 4 shlyhet.

Paragrafi 5 bëhet paragraf 4.

Në paragrafin 6 i cili bëhet paragraf 5 fjalët "ministri i Shëndetësisë" zëvendësohet me fjalët "Agjencia".

Paragrafi 7 bëhet paragraf 6.

Në paragrafin 8 i cili behet paragraf 7 numri "6" zëvendësohet me numrin „5“.

Paragrafët 9 dhe 10 bëhen paragrafë 8 dhe 9.

Neni 16

Në nenin 94 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Drejtori i Agjencisë i përcakton kompensimet që duhet të paguhen për vlerësimin e dokumentacionit për lëshimin e lejes për publikimin e barërave.

Lartësia e shpenzimeve të përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni, përcaktohet varësisht nga lloji dhe vëllimi i publikimit të barërave. "

Neni 17

Në nenin 99 në paragrafin 1 fjalët "ministri i Shëndetësisë" zëvendësohet me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Në paragrafin 3 fjalët "Ministri i Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Neni 18

Në nenin 105 në paragrafin 4 fjalët "ministri i Shëndetësisë" zëvendësohet me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Neni 19

Në nenin 116 në paragrafin 4 dhe 6 fjalët "ministri i Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Neni 20

Në nenin 131-a në paragrafin 9 fjalët "ministri i Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Neni 21

Në nenin 131-b në paragrafin 3 fjala "Agjencia" zëvendësohet me fjalët: "Ministria e Shëndetësisë".

Neni 22

Në nenin 132 në paragrafin 5 fjalët "ministri i Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Neni 23

Në nenin 133 në paragrafin 2 fjalët "ministri i Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Neni 24

Në nenin 137 fjalët "Ministri i Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Neni 25

Në nenin 138 në paragrafin 2 fjalët "ministri i Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Neni 26

Në nenin 139 në paragrafin 3 fjalët "ministri i Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Në paragrafin 3 shtohen dy paragrafë të ri 4 dhe 5, si vijon:

"Drejtori i Agjencisë i përcakton kompensimet që duhet të paguhen për vlerësimin e dokumentacionit për lëshimin e lejes për publikimin e mjeteve mjekësore.

Lartësia e shpenzimeve të përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni, përcaktohet varësisht nga lloji dhe vëllimi i publikimit të mjeteve mjekësore. "

Neni 27

Në nenin 144 në paragrafin 2 fjalët "ministri i Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët "drejtori i Agjencisë".

Neni 28

Në nenin 145 në paragrafin 4 fjalët "Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë për marrëdhënie pune në shkallë të dytë" zëvendësohen me fjalët "Komisioni Shtetërorë për vendimmarrje në shkallë të dytë në sferën e mbikëqyrjes inspektuese dhe procedurës për kundërvajtje".

Neni 29

Në nenin 148 në paragrafin 3 fjalët "Ministri i Shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët "Komisioni Shtetërorë për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë për marrëdhënie pune në shkallë të dytë".

Neni 30

Në nenin 150 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Në rastet nga paragrafi 2 alineja 1 të këtij neni, inspektori farmaceutik përkohësisht do të ndalojë kryerjen e veprimit me shtypjen e objektit/hapësirave dhe vendosjen e lentës në vend të qartë me tekstin në vijim "Agjencia për barëra dhe mjete mjekësore është mbyllur nga shërbimi inspektues" dhe e verifikuar me vulën e Agjencisë.

Paragrafët 3, 4 dhe 5 bëhen paragrafë 4, 5 dhe 6.

Neni 31

Në nenin 150-a pas numrit "154" shtohen fjalët "paragrafi 1 pika 13)", pas numrit "155" shtohen fjalët "paragrafi 1 pika 1), 9) dhe 12)".

Neni 32

Neni 150-b shlyhet.

Neni 33

Në nenin 154 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët "25.000 deri" shlyhet.

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Gjoha në shumë prej 30% nga gjoha e llogaritur për personin juridik do të shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik. "

Në paragrafin 3 fjalët "6.000 deri 10.000 zëvendësohen me fjalët "5.000 deri 7.500".

Neni 34

Në nenin 155 në paragrafin 1 në fjalinë hyrëse fjalët "15.000 deri" shlyhet.

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Gjoha në shumë prej 30% nga gjoha e llogaritur për personin juridik do të shqiptohet për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik. "

Në paragrafin 3 fjalët: "6.000 deri 10.000 zëvendësohen me fjalët "300 deri 4.500".

Neni 35

Në nenin 155-a në paragrafin 1 fjala "përgjegjëse" zëvendësohet me fjalën "zyrtare".

Në paragrafin 2 fjalët "80.000 deri" shlyhen.

Paragrafi 3 ndryshon si vijon:

"Gjoha në shumë prej 30% nga gjoha e matur për prodhuesin i cili kryen qarkullim me barin në Republikën e Maqedonisë ose për veledrogerinë, do të shqiptohet si shkelje nga paragrafi 2 i këtij neni edhe personit përgjegjës për prodhuesin i cili kryen qarkullim me barin në Republikën e Maqedonisë dhe personit përgjegjës në veledrogeri. "

Neni 36

Pas nenit 155-a shtohen tre nene të ri 155-b, 155 v dhe 155-g, si vijon:

"Neni 155-b

Gjoba në shumë prej 6.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë me denarë do të shqiptohet për kundërvajtjen e punëtorit shëndetësorë, nëse nuk e njofton personin juridik nga neni 87 paragrafi 2 i këtij ligji për të gjitha reagimet ose ngjarjet e pa dëshiruara ose në raste dyshimi për reagimin ose ngjarjen e dëshiruar në pajtim me këtë ligj (neni 88).

Neni 155-v

Për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.

Neni 155-g

Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 37

Neni 156 ndryshon si vijon:

Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 154, 155, 155-a, dhe 155-6 të këtij ligji, inspektori farmaceutik është i obliguar kryerësit të shkeljes ti lëshojë urdhërpagesë kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

Inspektori farmaceutik është i obliguar të mbaj evidencë për urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.

Në evidencën nga neni 2 i këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, respektivisht emri i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesave kundërvajtëse të cilit i lëshohet rezultati i procedurës.

Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni ruhen pesë vite nga dita e futjes në evidencë.

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse i përcakton drejtori i Agjencisë. "

Neni 38

Në nenin 156-v në paragrafin 1 numri "2" zëvendësohet me numrin „3“.

Në paragrafin 3 fjala "Agjencia" zëvendësohet me fjalët "Ministria e Shëndetësisë" dhe numri "2" zëvendësohet me numrin "3".

Neni 39

Aktet nënligjor të përcaktuara me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 40

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4454.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4015/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, и 147/15), во членот 100 по став (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) По исклучок од став (1) на овој член во стаж на осигурување се смета и времето кое осигуреникот го поминал во работен однос или самовработување како замена за работник кој користи породилно отсуство од работа за периодот додека трае породилното отсуство, за кое е утврдено ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.“

Член 2

Во членот 118 став (5) зборовите: „став (3)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (3) и (4)“.

Член 3

Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR**

Neni 1

Në Ligjin për sigurimin pensional dhe invalidor („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14,

160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15 dhe 147/15), në nenin 100 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni në stazh të sigurimit konsiderohet edhe koha e të siguruarit që e ka kaluar në marrëdhënie pune ose vetëpunësim si zëvendësim për punëtor i cili ka shfrytëzuar pushimin e lehonisë nga puna për periudhën deri sa zgjat pushimi lehonisë, për çka është konstatuar çlirim nga pagimi i kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social në pajtim me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë.”

Neni 2

Në nenin 118 në paragrafin (5) fjalët “paragrafi (3)” zëvendësohen me fjalët “paragrafët (3) dhe (4)”.

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sigurim të detyrueshëm pensional dhe invalidor.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4455.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4016/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008,

161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15 и 147/15), по членот 98 - ж се додаваат два нови члена 98-з и 98-s, кои гласат:

„Член 98-з

Работодавачот од приватниот сектор, по претходно поднесено барање до Агенцијата, ќе биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување за лице кое ќе го вработи како замена за работник кој користи породилно отсуство од работа, за периодот додека трае породилното отсуство.

Работодавачот од приватниот сектор за да ја користи мерката од став 1 на овој член, не смее да има неисплатени плати, придонеси од задолжително социјално осигурување и даноци повеќе од два последователни месеци, што се докажува со потврда издадена од Управата за јавни приходи од страна на работодавачот или по пат на размена на податоци по службена должност преку Агенцијата.

Работодавачот е должен по истекот на породилното отсуство на работникот и негово враќање на работа, да го задржи истиот на работа уште најмалку за истиот период за којшто бил ослободен од плаќање придонеси од задолжително социјално осигурување согласно мерката од став 1 на овој член, освен во случај кога работникот со изјава заверена на нотар ќе изјави дека не сака да се врати на работното место.

Работникот за кој се користи ослободување согласно мерката од став 1 на овој член, треба да работи на истото работно место на кое работел работникот кој користи породилно отсуство, и да му се исплаќа иста нето плата, во спротивно работодавачот е должен да го врати износот на средства за кој бил ослободен од плаќање за изминатиот период согласно мерката од став 1 на овој член.

Работодавачот кој нема да го задржи работникот по истекот на неговото породилно отсуство и неговото враќање на работа за уште најмалку истиот период за којшто бил ослободен од плаќање придонеси од задолжително социјално осигурување согласно мерката од став 1 на овој член, е должен во рок од 30 дена да уплати два пати поголем износ од износот на средства за кој бил ослободен од плаќање за изминатиот период.

Користењето на мерката од став 1 на овој член ќе престане доколку работодавачот кој по вработувањето на лице како замена за работник кој користи породилно отсуство од работа, за периодот додека трае породилното отсуство, има долг по основ на неисплатена плата, придонеси од задолжително социјално осигурување и даноци за два последователни месеци, и истиот е должен да го уплати износот на средства за кој бил ослободен од плаќање за изминатиот период согласно мерката од став 1 на овој член.

Член 98-s

Агенцијата најдоцна секои 30 дена ќе доставува податоци до Управата за јавни приходи, за работодавачите од приватен сектор - корисници на мерката од член 98-з став 1 од овој закон, со цел Управата за јавни приходи да преземе мерки согласно своите законски надлежности.

Управата за јавни приходи по утврдување на постоење на долг по основ на неисплатена плата, придонеси од задолжително социјално осигурување и даноци за два последователни месеци, за работодавач - корисник на мерката од членот 98-з став 1 од овој закон, ќе започне постапка за наплата на износот на средствата за кои работодавачот бил ослободен од плаќање согласно закон, а на работодавачот му престанува ослободувањето од плаќање придонеси од задолжително социјално осигурување согласно мерката од став 1 на овој член."

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собраните на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

ПЕР ПЛОТЭСИМН Е ЛІГІТ ПЕР ПУНЭСІМ ДНЕ СІГУРІМ НЕР РАСТ ТЕР ПАПУНЭСІСЕР

Нени 1

Нер Лігін пер пунесім дне сигурим нер раст тер папунесисер ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 3719/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15 dhe 147/15), pas neni 98-zh shtohen dy nene të reja 98-z dhe 98-x, si vijojnë:

"Neni 98-z

Пунедхенеси nga sektori privat, pas kërkesës së parashtruar paraprakisht te Agjencia, do të lirohet nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social për personin që do ta punësojë si zëvendësim për punëtorin që shfrytëzon pushim të lindjes nga puna, për periudhën derisa zgjatë pushimi i lindjes.

Пунедхенеси nga sektori privat që ta shfrytëzojë masën nga параграфи 1 i këtij neni, nuk guxon të ketë ргога të papaguara, kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social dhe tatime më tepër se dy muaj të njëpasnjëshëm, që dëshмоhet me vërtетим të lëshuar nga Drejtoria e të Ardhurave Publike nga пунедхенеси apo në formë të shkëmbimit të të dhënave me detyrë zyrtare përmes Agjencisë.

Пунедхенеси detyrohet pas kalimit të pushimit të lindjes së punëtorit dhe kthimit të tij në punë, ta mbajë të njëјtin në punë edhe më pak për periudhën e njëјtë për të cilën është liruar nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me masën nga параграфи 1 i këtij neni, pëрвеç në rast kur пунедхенеси me deklarатë të verifikuar në noter do të deklaroјë se nuk do të kthehet në vendin e punës.

Пунетори пер të cilin shfrytëzohet lirim i në pajtim me masën nga параграфи 1 i këtij neni, duhet të punoјë në vendin e njëјtë të punës në të cilën ka punuar пунетори që shfrytëzon pushim të lindjes, dhe t'i paguhet ргога e njëјtë

neto, në të kundërtën пунедхенеси detyrohet ta ktheјë shumën e mjeteve për të cilën është liruar nga pagesa për periudhën e kaluar në pajtim me masën nga параграфи 1 i këtij neni.

Пунедхенеси që nuk mund ta mbajë пунетори pas kalimit të pushimit të tij të lindjes dhe kthimi i tij në punë për edhe më pak të periudhës së njëјtë për të cilën është liruar nga pagesën e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me masën nga параграфи 1 i këtij neni, detyrohet në аfat prej 30 ditësh të arketoјë dy herë shumë më të madhe se shumа e mjeteve për të cilën është liruar nga pagesa për periudhën e kaluar.

Shfrytëzimi i masës nga параграфи 1 i këtij neni do të pushoјë nëse пунедхенеси i cili pas пунесимит të personit si zëvendësim për пунетор që shfrytëzon pushim të lindjes nga puna, për periudhën derisa zgjatë pushimi i lindjes, ka borxh në bazë të ргогës së papaguar, kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social dhe tatimeve për dy muaj të njëpasnjëshëm, dhe i njëјti detyrohet ta arketoјë shumën e mjeteve për të cilën është liruar nga pagesa për periudhën e kaluar në pajtim me masën nga параграфи 1 i këtij neni.

Нени 98-x

Agjencia më së voni çdo 30 ditë do të dorëzoјë të dhëna te Drejtoria e të Ardhurave Publike për пунедхенесит nga sektori privat - shfrytëzues të masës nga neni 98-z параграфи 1 i këtij ligji, me qëллим Drejtoria e të Ardhurave Publike të merr pasa në pajtim me kompetencat ligjore.

Drejtoria e të Ardhurave Publike pas пërcактimit të екзистимит të borxhit në bazë të ргогës së papaguar, kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social dhe tatimeve për dy muaj të njëpasnjëshëm, për пунедхенесин - shfrytëzues të masës nga neni 98-z параграфи 1 të këtij ligji, do të filloјë процедура për arkетимин e shumës së mjeteve për të cilat пунедхенеси ishte liruar nga pagesa në pajtim me ligjin, kurse пунедхенесит i pushon lirim i nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me masën nga параграфи 1 i këtij neni."

Нени 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të пërcактојë текст të spastruar të Ligjit për пунесім dhe сигурим нер раст тер папунесисер.

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4456.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за административни службеници,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4017/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14 и 48/15), во членот 19 по ставот (17) се додаваат два нови става (18) и (19) кои гласат:

„(18) За сите прашања во врска со работниот однос за кои со закон не е утврдено правото на жалба, административниот службеник има право да поднесе приговор до Агенцијата во рок од осум дена.

(19) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на рокот и постапката за решавање на жалбата соодветно се применуваат за приговорот.”

Член 2

По членот 19 се додава нов член 19-а кој гласи:

„Член 19-а

(1) Директорот на Агенцијата формира Комисија за ревизија на постапката за селекција на административните службеници (во натамошниот текст: Комисија за ревизија), составена од претседател и негов заменик номинирани од министерот за информатичко општество и администрација, еден член и негов заменик од редот на вработените во Агенцијата и еден член и негов заменик од стручната и научната јавност.

(2) Комисијата за ревизија во рок од 15 дена од истекот на кварталот врши ревизија на најмалку дваесет постапки за селекција по случаен избор кои биле спроведени во тој квартал, а доколку утврди недостатоци должна е веднаш да достави извештај за недостатоците до директорот на Агенцијата, до Државниот управен инспекторат и до институцијата која вработува.

(3) Членовите на комисијата за ревизија не може да учествуваат во постапките за селекција.

(4) Комисијата за ревизија има мандат од четири години, со право на уште едно назначување.

(5) Недостатоците во постапката за селекција се основ за поништување на огласот за вработување на административен службеник.

(6) Решението за поништување на огласот по сопствена иницијатива или по наредба на Државниот управен инспекторат го донесува раководното лице на институцијата која вработува.

(7) На членовите на Комисијата за ревизија за секоја спроведена ревизија на постапката за селекција им следува паричен надоместок, во износ од една третина од просечната нето плата во Република Македонија, за што Агенцијата донесува решение.“

Член 3

Во членот 38 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Сите фази од постапката за селекција ги спроведува Комисијата за селекција која е должна да се грижи за законитоста на постапката.“

Член 4

Во членот 41 ставот (5) се менува и гласи:

„На кандидатот кој при полагањето постапува спротивно од ставот (3) на овој член Комисијата за селекција која го спроведува и следи полагањето нема да му се дозволи натамошно полагање и му се изрекува забрана за полагање на испит за административен службеник во траење од три години, за што Агенцијата донесува решение против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.“

По ставот (15) се додаваат четири нови става (16), (17), (18) и (19) кои гласат:

„(16) Агенцијата е должна да го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот за време на спроведување на испитот.

(17) Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст АЕК) врши постојан мониторинг на блокирањето на радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот, со цел да се спречи секаков вид на електронска комуникација со околината надвор од просторијата за полагање на испитот.

(18) АЕК во просторијата за полагање на испитот инсталира мерна опрема која обезбедува електронски запис од извршените мерења во траење од 30 дена, и истите се складираат во централниот контролен систем на АЕК.

(19) АЕК формира тричлена комисија која изготвува извештај врз основа на електронските записи складирани во централниот контролен систем на АЕК и истиот го доставува до Агенцијата најдоцна во рок од 15 дена од завршување на испитната сесија.”

Член 5

Во членот 101 во ставот (1) по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

„ - не донесе решение за изрекување на забрана за полагање на испит за административен службеник во траење од три години, спротивно на членот 41 став (5) од овој закон,“

На крајот од алинејата 4 сврзникот „и“ се заменува со запирка, во алинејата 5 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 6 која гласи:

„- не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот спротивно на членот 41 став (16) од овој закон.“

По ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6) кои гласат:

„(4) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на Комисијата за селекција ако на кандидатот му дозволат натамошно полагање на испитот спротивно на членот 41 став (5) од овој закон.

(5) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на кандидатот кој користи литература, закони, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства и контактира со други кандидати или лица од Агенцијата освен со информатичар вработен во Агенцијата, доколку има технички проблем со компјутерот на кој го полагал испитот, односно тестот спротивно на членот 41 став (3) од овој закон.

(6) Глоба во износ од 2000 до 3000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на Комисијата за ревизија ако во рок од 15 дена од истекот на кварталот не ја извршат ревизијата, или ако за утврдените недостатоци не достават извештај до директорот на Агенцијата, до Државниот управен инспекторат и до институцијата која вработува спротивно на членот 19-а став (2) од овој закон.“

Член 6

Членот 102 се менува и гласи:

„За прекршоците од членот 101 од овој закон, инспекторот е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоци пред да поднесе барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд.“

Член 7

По членот 102 се додаваат два нови члена 102-а и 102-б кои гласат:

„Член 102-а

(1) Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(2) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно претстојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог и исходот од постапката.

(3) Личните податоци од ставот (2) на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.

Член 102-б

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за информатичко општество и администрација.“

Член 8

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËS ADMINISTRATIVË

Neni 1

Në Ligjin për nëpunës administrativë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14, 199/14 dhe 48/15), në nenin 19 pas paragrafit (17) shtohen dy paragrafë të rinj (18) dhe (19) si vijojnë:

"(18) Për të gjitha çështjet në lidhje me marrëdhënien e punës për të cilat me ligj nuk është përcaktuar e drejta e ankesës, nëpunësi administrativ ka të drejtë të parashtrijë kundërshtim te Agjencia në afat prej tetë ditësh.

(19) Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me afatin dhe procedurën për zgjidhjen e ankesës në mënyrë përkatëse zbatohen për kundërshtim."

Neni 2

Pas nenit 19 shtohet nen i ri 19-a si vijon:

Neni 19-a

"(1) Drejtori i Agjencisë formon Komision për Revizion të procedurës për selektim të nëpunësve administrativë (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni për Revizion), i përbërë nga kryetari dhe zëvendësi i tij të emëruar nga ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, një anëtar dhe zëvendësi i tij nga radha e të punësuarve në Agjenci dhe një anëtar dhe zëvendësi i tij nga opinionin shkencor dhe profesional.

(2) Komisioni për Revizion në afat prej 15 ditësh nga kalimi i tremujorit kryen revizion në së paku njëzet procedurave për selektim me zgjedhje të rastësishme që janë zbatuar në atë tremujor, e nëse përcakton mangësi detyrohet menjëherë të dorëzojë raport për mangësitë te drejtori i Agjencisë, te Inspektorati Shtetëror i Administratës dhe te institucioni që punëson.

(3) Anëtarët e Komisionit për Revizion nuk mund të marrin pjesë në procedurat për selektim.

(4) Komisioni për Revizion ka mandat prej katër vitesh, me të drejtë edhe të një emërimi.

(5) Mangësitë në procedurën për selektim janë bazë për anulimin e shpalljes për punësim të nëpunësit administrativ.

(6) Aktvendimin për anulim të shpalljes me iniciativë personale apo me urdhër të Inspektoratit Shtetëror të Administratës e miraton personi udhëheqës i institucionit që punëson.

(7) Anëtarëve të Komisionit për Revizion për çdo revizion të zbatuar të procedurës për selektim u takon kompensim me para, në shumë se një e treta e neto rrogës mesatare në Republikën e Maqedonisë, për të cilën Agjencia miraton aktvendim.

Neni 3

Në nenin 38 pas paragrafit (1), shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Të gjitha fazat e procedurës për selektim u zbaton Komisioni për Selektim që detyrohet të kujdeset për ligshmërinë e procedurës.

Neni 4

Në nenin 41 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Kandidatit i cili gjatë dhënies së provimit vepron në kundërshtim me paragrafin (3) të këtij neni, Komisioni për Selektim që e zbaton dhe ndjek dhënien e provimit nuk do t'i lejojë dhënie të mëtejshme të provimit dhe i shqipton ndalim për dhënie të provimit për nëpunësin administrativ në kohëzgjatje prej tre muajsh, për çka Agjencia miraton aktvendim kundër të cilit mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit."

Pas paragrafit (15) shtohen katër paragrafë të rinj (16), (17), (18) dhe (19) si vijojnë:

"(16) Agjencia detyrohet ta bllokojë shtrirjen radio frekuentuese në hapësirën për dhënie e provimit gjatë kohës së zbatimit të provimit.

(17) Agjencia për Komunikime Elektronike (në tekstin e mëtejshëm AKE) kryen mbikëqyrje të përhershme të bllokimit të shtrirjes radio frekuentuese në hapësirën për dhënie të provimit, me qëllim të parandalohet çdo lloj i komunikimit elektronik me rrethinën jashtë hapësirës për dhënie të provimit.

(18) AKE-ja në hapësirën për dhënie të provimit instalon pajisje matëse që siguron shkresë elektronike nga matjet e kryera në kohëzgjatje prej 30 ditësh, dhe këto depozitohen në sistemin kontrollues qendror të AKE-së.

(19) AKE-ja formon komision prej tre anëtarëve që harton raport në bazë të shkresave elektronike të depozituara në sistemin kontrollues qendror të AKE-së dhe këtë e dorëzon te Agjencia më së voni në afat prej 15 ditësh nga përfundimi i sesionit të provimit."

Neni 5

Në nenin 101 në paragrafin (1), pas alinesë 3 shtohet aline e re 4, si vijon:

"- nuk miraton aktvendim për shqiptim të ndalimit për dhënie të provimit për nëpunësin administrativ në kohëzgjatje prej tre vitesh, në kundërshtim me nenin 41 paragrafi (5) i këtij ligji,"

Në fund të alinesë 4 lidhëza "dhe" zëvendësohet me presje, në alinenë 5 pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 6 si vijon:

"- nuk e bllokoi shtrirjen radio frekuentuese në hapësirën për dhënie të provimit në kundërshtim me nenin 41 paragrafi (16) të këtij ligji."

Pas paragrafit (3) shtohen tre paragrafë të rinj (4), (5) dhe (6) si vijojnë:

"(4) Gjobë në shumë prej 2000 deri më 3000 euro në kundërvlerë me denarë do t'u shqiptohet anëtarëve të Komisionit për Selektim nëse kandidatit i lejojnë dhënie të mëtejshme të provimit në kundërshtim me nenin 41 paragrafi (5) të këtij ligji.

(5) Gjobë në shumë prej 100 deri më 200 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet kandidatit që shfrytëzon literaturë, ligje, telefon celular, pajisje portative kompjuterike dhe mjete tjera teknike dhe informatike dhe kontakton me kandidatët tjerë apo personat e Agjencisë përveç me informatikanin të punësuar në Agjenci, nëse ka problem teknik me kompjuterin në të cilin e ka dhënë provimin, përkatësisht testin në kundërshtim me nenin 41 paragrafi (3) të këtij ligji.

(6) Gjobë në shumë prej 2000 deri më 3000 euro në kundërvlerë me denarë do t'u shqiptohet anëtarëve të Komisionit për Revizion nëse në afat prej 15 ditësh nga kalimi i tremujorit nuk e kryejnë revizionin, apo nëse për mangësitë e përcaktuara nuk dorëzojnë raport te drejtori i Agjencisë, te Inspektorati Shtetëror i Administratës dhe te institucioni që punëson në kundërshtim me nenin 19-a paragrafi (2) të këtij ligji."

Neni 6

Neni 102 ndryshohet si vijon:

"Për kundërvajtjet nga neni 101 të këtij ligji, inspektori detyrohet kryerësit të kundërvajtjes t'i shqiptojë urdhërpagesë të kundërvajtjes në pajtim me Ligjin për kundërvajtje para se të parashtrojë kërkesë për ngritje të procedurës së kundërvajtjes para gjykatës kompetente."

Neni 7

Pas nenit 102 shtohen dy nene të reja 102-a dhe 102-b si vijojnë:

"Neni 102-a

(1) Inspektori detyrohet të mbajë evidencë për urdhërpagesat e kundërvajtjes të lëshuara dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.

(2) Në evidencën nga paragrafi (1) i këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes dhe rezultati i procedurës.

(3) Të dhënat personale nga paragrafi (2) i këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

Neni 102-b

Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës së kundërvajtjes i përcakton ministri i Shoqërisë Informative dhe Administratës."

Neni 8

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4457.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4018/1 Претседател
27 август 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ****Член 1**

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008) во членот 39 став (2) бројот „2015“ се заменува со бројот „2020“.

Член 2

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11) во членот 26 бројот „2015“ се заменува со бројот „2020“.

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за високото образование.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIMIN E LARTË****Neni 1**

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 103/2008), në nenin 39 paragrafi (2) numri “2015” zëvendësohet me numrin “2020”.

Neni 2

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsimin e lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 17/11), në nenin 26 numri “2015” zëvendësohet me numrin “2020”.

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për arsimin e lartë.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

4458.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4019/1 Претседател
27 август 2015 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ****Член 1**

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008), во членот 19 став 2 бројот „2015“ се заменува со бројот „2020“.

Член 2

Во Законот за изменување на Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 24/11), во членовите 1 и 2 бројот „2015“ се заменува со бројот „2020“.

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за научно-истражувачката дејност.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VEPRIMTARINË SHKENCORE HULUMTUESE**

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për veprimtarinë shkencore hulumtuese (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 103/2008), në nenin 19 në paragrafin 2 numri “2015” zëvendësohet me numrin “2020”.

Neni 2

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për veprimtarinë shkencore-hulumtuese (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 24/11), në nenet 1 dhe 2 numri “2015” zëvendësohet me numrin “2020”.

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për veprimtarinë shkencore hulumtuese.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29. Поштенски факс 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 250 денари.

ISSN 0354-1622



2015154